

# Службен весник на Република Македонија

Број 130

3 септември 2014, среда

година LXX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

Стр.		Стр.
4096.	<b>Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам .....</b>	4
4097.	<b>Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки.....</b>	51
4098.	<b>Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност .....</b>	63
4099.	<b>Закон за дополнување на Законот за високото образование .....</b>	68
4100.	<b>Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште</b>	69
4101.	<b>Закон за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.....</b>	75
4102.	<b>Закон за изменување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен .....</b>	80
4103.	<b>Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем .</b>	81
4104.	<b>Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен нерезидентен амбасадор на Република Македонија во Република Белорусија ....</b>	87
4105.	<b>Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, шеф на канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција.....</b>	87
4106.	<b>Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....</b>	87
4107.	<b>Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија.....</b>	87
4108.	<b>Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен нерезидентен амбасадор на Република Македонија во Словачката Република ....</b>	88
4109.	<b>Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен нерезидентен амбасадор на Република Македонија во Јапонија.....</b>	88
4110.	<b>Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, шеф на мисијата на Република Македонија при НАТО.....</b>	88

Стр.		Стр.
4111.	<b>Одлука</b> од Претседателот на Република Македонија.....	88
4112.	<b>Одлука</b> за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната.....	89
4113.	<b>Одлука</b> за давање на трајно користење недвижна ствар на Министерството за финансии - Управа за имотно - правни работи .....	89
4114.	<b>Одлука</b> за престанување на важењето на Одлуката за испраќање хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Србија.....	89
4115.	<b>Одлука</b> за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Тажево“ на користење – концесија.....	89
4116.	<b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница Струмица .....	90
4117.	<b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Општа болница Велес.....	90
4118.	<b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на БЗ-големи угостителски единици КО Тетово-вон г.р. општина Тетово.....	91
4119.	<b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување – мотел со ресторан КО Д Балван општина Карбинци.....	91
4120.	<b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на рекреативен комплекс КО Бильановце - вон г.р. општина Куманово .....	92
4121.	<b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристап од регионален пат Р-1402 до зоната со ленти за приклучување и исклучување за ТИРЗ Струмица и пристапен пат од ТИРЗ Струмица до резервоар КО Свидовица општина Струмица.....	92
4122.	<b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со придружни објекти КО Смолари-вон г.р. и КО Ново Село-вон г.р. општина Ново Село .....	92
4123.	<b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс со угостителство КО Берово - вон г.р. општина Берово.....	93
4124.	<b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Сопиште за изградба на блок 4 дел 1, 2, 3 и 4 КО Сопиште - вон град, општина Сопиште.....	93
4125.	<b>Одлука</b> за изведување на вежбовна активност „СЕЕСИМ-2014“ во Република Македонија .....	94
4126.	<b>Одлука</b> за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF - 15“, во Република Србија.....	94
4127.	<b>Одлука</b> за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија .....	95
4128.	<b>Одлука</b> за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија .....	95
4129.	<b>Правилник</b> за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за способност за извршување на работи на технички преглед на возила.....	95
4130.	<b>Правилник</b> за формата и содржината како и начинот на водење на регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти.....	96
4131.	<b>Правилник</b> за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање управувач на чамец и првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање за член на екипаж на брод.....	101
4132.	<b>Правилник</b> за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на теоретскиот дел од испитот за општа професионална способност и теоретскиот дел од испитот за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, како и периодичните проверки на знаењето на машиновозач.....	101





Вистински сопственик на правно лице е физичко лице:

а) кое остварува директно или индиректно учество од најмалку 25 % од вкупните акции или удели, односно правата на глас на правното лице, вклучувајќи и поседување на акции на доносител и

б) кое на друг начин остварува контрола над управувањето или остварува корист со правното лице;

12. „Даватели на услуги за правни лица“ се физички или правни лица кои даваат услуги за:

а) основање на правни лица;

б) ангажирање или помагање на друго лице да биде ангажирано како орган на управување или член на органот на управување на правно лице;

в) обезбедување на седиште на правно лице и

г) ангажирање или помагање на друго лице да биде ангажирано како содружник или како акционер за друго лице кое не е трговско друштво кое котира на берзата;

13. „Носители на јавни функции“ се физички лица кои не се државјани на Република Македонија, на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:

а) претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри,

б) членови на парламент,

в) избрани и именувани јавни обвинители и судии во судовите,

г) членови на органи на управување во државна ревизорска институција и членови на највисок одбор на централна банка,

д) амбасадори,

ѓ) офицери од висок ранг во вооружените сили (членови повисоки од полковник),

е) избрани и именувани лица согласно закон и членовите на органите на управување на претпријатијата во државна сопственост,

ж) лица со функции во политички партии (членови на органите на политичките партии) и

з) лица на кои им е или им била доверена истакнатата функција во меѓународна организација, како: директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции;

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

а) членови на семејството согласно Законот за семејството и

б) лица кои се сметаат за блиски соработници:

- деловни партнери (секое физичко лице за кое се знае дека има заедничката сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со „носител на јавна функција“) и

- лица кои основале правно лице во корист на носителите на јавни функции.

Лицата од точките а) до з) се сметаат за носители на јавна функција најмалку една година по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите;

14. „Деловен однос“ е професионален или комерцијален однос, со одредено времетраење, воспоставен меѓу клиентот, ополномочувачот или вистинскиот сопственик и субјектите од членот 3 на овој закон;

15. „Привремени мерки“ се временена забрана за користење или располагање со пари, хартии од вредност, фондови или друг имот, времено чување и обезбедување врз основа на одлука издадена од страна на суд или друг надлежен орган во постапка утврдена со закон;

16. „Поврзани трансакции“ се две или повеќе трансакции извршени во рок од еден работен ден од извршувањето на првата трансакција од страна на ист клиент или меѓу исти клиенти или вистински сопственици врзани за ист вид финансиски активности;

17. „Програма“ е акт на субјектот кој определува правила, процедури и упатства за примена на мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

18. „Одговорно лице“ е одговорното лице согласно Законот за прекризи;

19. „Овластено лице“ е раководно лице, назначено од органот на управување на субјектот, кое се грижи за спроведување на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и соработка со Управата за финансиско разузнавање;

20. Shell bank („Банка школка“) е финансиска институција која во државата каде е регистрирана нема деловни простории, вработени и органи на управување и не е членка на банкарска или друг вид групација која предмет на супервизија на консолидирана основа;

21. „Трансакции“ се уплати, исплати, депозити, размена на валути, трансфери на пари, склучување на договори, набавки и продажба на стоки и услуги, продажба или отстапување на основачки вложувања, продажба или отстапувања на акции или удели, регистрација на хартии од вредност или пренос на хартии од вредност или друг имот и други активности кои ги вршат субјектите согласно законските овластувања, а со кои се врши пренос на пари или имот еднократно или во рамки на склучен договор.

## СУБЈЕКТИ

### Член 3

Субјекти се лицата кои имаат обврска да ги преземаат мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам предвидени со овој закон (во понатамошниот текст: субјекти), и тоа:

1. Финансиските институции и подружници, филијали и деловни единици на странски финансиски институции кои согласно со закон вршат дејност во Република Македонија;

2. Правните и физичките лица кои ги вршат следните услуги:

а) промет со недвижности,

б) ревизорски и сметководствени услуги,

в) нотарски, адвокатски и други правни услуги што се однесуваат на: купопродажба на подвижни предмети, недвижности, содружнички удели или акции, тргување и управување со пари и хартии од вредност, отворање и располагање со банкарски сметки, сефови и други финансиски производи, основање или учество во управувањето или работењето на правни лица, застапување на клиенти во финансиски трансакции и друго,

г) давање совети од областа на даноците;

д) давање консултантски услуги и

ѓ) давање на услуги на инвестиционен советник.

3. Приредувачи на игри на среќа во играчица (казино);

4. Интернет казина;

5. Даватели на услуги за правни лица;

6. Централен депозитар за хартии од вредност и

7. Правни лица кои примаат во залог подвижни предмети и недвижности.

## МЕРКИ И ДЕЈСТВИЈА ЗА ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

### Член 4

Мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: мерки и дејствија), кои ги преземаат субјектите се:

- анализа на клиентите,
- следење на одредени трансакции,
- собирање, чување и доставување на податоци за трансакциите и клиентите кои ги вршат и
- воведување и примена на програми.

#### Член 5

(1) Обврската за преземање на мерките и дејствијата предвидени со овој закон, постои и во случај кога субјектите се во постапка на стечај и ликвидација.

(2) Обврската од ставот (1) на овој член ја извршува стечајниот управник до завршување на стечајната постапка, односно ликвидатор до завршување на ликвидаторна постапка.

#### Анализа на клиентот

##### Член 6

Субјектите се должни да спроведуваат процедура на анализа на клиентот во следниве случаи:

- а) кога се воспоставува деловен однос;
- б) кога се извршуваат една или неколку поврзани трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе;
- в) кога постои сомневање за перенење пари или финансирање на тероризам, без оглед на каков било исключок или износ на средства и
- г) кога постои сомневање за вистинитоста или адекватноста на претходно добиените податоци за идентитетот на клиентот.

##### Член 7

(1) Процедурата за анализа на клиентот од членот 6 на овој закон вклучува:

- а) идентификација на клиентот и потврдување на неговиот идентитет со користење на документи, податоци и информации од сигурни и независни извори;
- б) идентификација на ополномочтувачот и потврдување на неговиот идентитет со користење на документи, податоци и информации од сигурни и независни извори;
- в) идентификација на вистинскиот сопственик и преземање на соодветни мерки за потврдување на неговиот идентитет, со цел, субјектот да е уверен дека знае кој е вистинскиот сопственик, со користење на документи, податоци и информации од сигурни и независни извори;
- г) обезбедување на информации за целта и намерата на деловниот однос и
- д) постојано следење на деловниот однос и на трансакциите кои се остваруваат во рамки на воспоставениот деловен однос со клиентот со цел да се осигура дека овие трансакции се конзистентни со профилот на ризик и бизнисот на клиентот, а доколку е потребно и утврдување на изворите на средствата.

(2) Кога клиентот е правно лице, субјектот е должен да преземе мерки со цел да ја утврди природата на неговата деловна активност и сопственичката и управувачката структура на тој клиент.

(3) Субјектите ја применуваат секоја мерка од процедурата за анализа на клиентот, а нејзиниот обем зависи од проценката на ризикот на клиентот, деловниот однос, продуктот или трансакцијата.

(4) Субјектите вршат проценка на ризикот врз основа на интерна процедура за анализа на ризик која е составен дел на програмата, како и врз основа на индикаторите изгответи од Управата во соработка со субјектите и органите на надзор.

(5) Субјектите се должни да им ги направат достапни на Управата и органите на надзор документите за проценка на ризикот, за да потврдат дека утврдениот ризик од перенење пари и финансирање на тероризам е соодветен и дека обемот на преземените мерки е во согласност со ризикот на клиентот, деловниот однос, продуктот или трансакцијата.

#### Идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот

##### Член 8

(1) Кога клиентот е физичко лице се идентификува и се потврдува неговиот идентитет со поднесување на оригинален и важечки документ за идентификација, издаден од надлежен орган или копија заверена на нотар.

(2) Од документот од ставот (1) на овој член се утврдува име, презиме, дата и место на раѓање, место и адреса на живеалиште или престојувалиште, единствен матичен број или број за идентификација и број на документот за идентификација, органот кој го издал и дата на важење.

(3) Кога клиентот е правно лице се идентификува и се потврдува неговиот идентитет со документ за регистрација во оригинал или копија заверена на нотар, издаден од надлежен орган на државата во која е регистрирано правното лице. Документот за регистрација се поднесува во хартиена и/или електронска форма. Документите за регистрација издадени од надлежен орган на странска држава, треба да бидат преведени на македонски јазик од страна на овластен судски преведувач.

(4) Од документот од ставот (3) на овој член се утврдува називот, седиштето, даночниот број на правното лице, основачот/ите, законскиот застапник, органот на управување и лицата ополномочтени за влегување во деловен однос во име на клиентот.

(5) Од документите од ставовите (1) и (3) на овој член, за целите на идентификација, субјектите задолжително задржуваат копија во хартиена и/или електронска форма.

(6) Субјектите може да побараат и други податоци, информации и документи од сигурни и независни извори за потврдување на идентитетот на клиентот.

#### Идентификување и потврдување на идентитетот на ополномочтувачот

##### Член 9

(1) Субјектите се должни да утврдат дали клиентот дејствува во име и за сметка на трето лице.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, субјектите се должни да го идентификуваат и да го потврдат идентитетот на лицето кое ја врши трансакцијата (ополномочтенник), носителот на правата (ополномочтувачот) и полномоштото.

#### Идентификување и потврдување на идентитетот на вистинскиот сопственик

##### Член 10

(1) Субјектите се должни да го идентификуваат вистинскиот сопственик и врз основа на проценка на ризикот да го потврдат неговиот идентитет врз основа на податоци и информации од сигурни и независни извори.

(2) Субјектите треба да го потврдат идентитетот на вистинскиот сопственик со тоа што ќе бидат уверени кој е вистинскиот сопственик.

(3) Кога субјектот утврдил низок ризик од перење пари и финансирање на тероризам и ги презел сите активности за идентификација на вистинскиот сопственик согласно член 7 на овој закон, но не е уверен дека го знае лицето кое е вистински сопственик, може да земе изјава од клиентот, а потврдувањето на идентитетот го врши врз основа на податоци од независни и сигури извори.

(4) Субјектот може да не го идентификува и потврди идентитетот на вистинскиот сопственик доколку клиентот или оној кој остварува контрола над управувањето на клиентот е државен орган или правно лице чии хартии од вредност котираат на домашен или странски пазар на хартии од вредност и податоците за неговата сопственичка и управувачка структура се јавно достапни.

### Член 11

(1) Потврдувањето на идентитетот на клиентот, ополномочувачот или вистинскиот сопственик, субјектите се должни да го извршат пред да воспостават деловен однос или пред да ја извршат трансакцијата за клиенти со кои што субјектот нема воспоставено деловен однос.

(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, субјектите може да го потврдат идентитетот на клиентот, ополномочувачот или вистинскиот сопственик во текот на воспоставување на деловниот однос, за да не се наруши водењето на деловниот однос и кога постои низок ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

(3) По исклучок на ставовите (1) и (2) од овој член, во работите поврзани со осигурување на живот, дозволено е потврдувањето на идентитетот на клиентот, ополномочувачот или вистинскиот сопственик на полисата, да се изврши откако деловниот однос е воспоставен. Во овој случај потврдувањето на идентитетот треба да се изврши пред или за време на исплаќањето на полисата или пред или кога корисникот има намера да ги изврши правата кои произлегуваат од полисата.

### Постојано следење на деловен однос

#### Член 12

(1) Субјектите се должни да ги следат трансакциите кои се вршат во рамките на деловниот однос со клиентот, со цел да се потврди дека тие трансакции се вршат во согласност со целта и намерата на деловниот однос, ризичниот профил на клиентот, неговата финансиска состојба, и доколку е неопходно, на неговите извори на финансирање.

(2) Субјектите се должни да вршат редовно ажурирање на документите и податоците за постоечките клиенти со кои имаат воспоставено деловен однос.

#### Член 13

(1) Финансиските институции се должни при уплата на износ над 1.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплата, заради безготовински трансфер преку меѓународниот платен промет, да обезбедат податоци за налогодавачот од кои може да се утврди и верификува неговиот идентитет, и тоа: името и презимето, односно називот на налогодавачот, адресата и бројот на сметката. Доколку податокот за адресата недостасува или неможе да се утврди, финансиската институција може истиот да го замени со: датумот и местото на рагање или единствениот матичен број на клиентот или идентификацискиот, односно референтниот број на трансакцијата.

(2) Финансиските институции се должни при уплата на износ над 1.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплата, заради безготовински трансфер преку домашниот платен промет, да ги обезбедат податоците за налогодавачот од кои може да се утврди и верификува неговиот идентитет. Доколку поради технички причини, обезбедените податоци неможат да ги проследат, се проследува само податокот за бројот на сметката или единствениот идентификациски број.

(3) Финансиските институции од ставот (2) на овој член, по барање на финансиската институција која треба да ја изврши исплатата, или на надлежните органи, се должни податоците од ставот (1) на овој член да ги стават на располагање најдоцна во рок од три работни дена од доставувањето на барањето.

(4) Финансиските институции кои се јавуваат како посредници во безготовинскиот трансфер за износи над 1.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на трансферот, во меѓународниот платен промет, се должни да ги проследат податоците за налогодавачот од ставот (1) на овој член до финансиската институција која што ќе ја врши исплатата на трансферот.

(5) При вршењето на исплати на безготовински трансфери во меѓународниот платен промет во износ над 1.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на исплата, финансиските институции се должни да обезбедат податоци од финансиската институција на налогодавачот од кои може да се утврди и верификува идентитетот на налогодавачот и во рамките на своите интерни акти да го утврдат начинот на кој ќе утврдат дали недостасуваат дел од податоците од ставовите (1), (2) и (4) од овој член и начинот на постапување со таквите трансфери. Субјектите треба да ги побараат податоците кои недостигаат или да го одбият извршувањето на трансферот.

(6) Финансиските институции можат да го ограничат или прекинат деловниот однос со финансиските институции коишто не ги обезбедуваат, односно проследуваат податоци предвидени со ставовите (1), (2), (4) и (5) од овој член.

(7) Одредбите од овој член не се однесуваат на следните видови трансфери:

- користење картички за повлекување средства од сметка во банка или преку пос терминал и плаќање во трговијата на мало,

- трансфери и порамнувања кај кои и налогодавачот и примачот се банки кои што трансферот го вршат во свое име и за своја сметка и

- плаќања на данок, парични казни и други јавни давачки.

### Доверување на обврските за анализа на клиентот на трети лица

#### Член 14

(1) Во случаите кога субјектите ги спроведуваат мерките од членот 6 од овој закон, можат под услови определени со овој закон да го доверат вршењето на мерките и дејствијата од член 7 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон на трети лица.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член субјектите треба од третите лица:

а) веднаш да ги обезбедат потребните информации согласно член 7 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон;

б) на нивно барање без одлагање да ја добијат потребната документација за извршената анализа на клиентот и

в) да утврдат дека третото лице е лиценцирано и предмет на контрола од надлежен орган и ги исполнува мерките за анализа на клиентот и чување на податоците согласно овој закон.

(3) Субјектите можат вршењето на мерките и дејствијата од член 7 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон да го доверат на трети лица дел од иста финансиска група, доколку финансиската група ги применува барањата за анализа на клиентите, чување на податоците и интерни програми за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, засилена анализа на носителите на јавни функции согласно меѓународните стандарди.

(4) Субјектот е должен претходно да провери дали третото лице од ставовите (1) и (3) од овој член ги исполнува условите од член 7 од овој закон. Во случај кога третото лице е од друга држава субјектот треба да го има предвид степенот на ризик од перење пари и финансирање на тероризам во државата. Не е дозволено доверување на вршењето на мерките и дејствијата од член 7 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон на трето лице кое е од држава која не ги применува стандардите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам или на банка школка.

(5) Одговорноста за спроведување на мерките за анализа на клиентот во случаите од став (1) на овој закон останува на субјектот кој го доверил вршењето на мерките и дејствијата од член 7 став (1) точки а), б), в) и г) од овој закон на трети лица.

#### Поедноставена анализа на клиентите

##### Член 15

(1) Субјектите можат да применат поедноставени мерки за анализа на клиентот, во случаите кога утврди дека постои низок ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

(2) Субјектите, во случаите од став (1) на овој член, можат да применат поедноставени мерки за анализа кога клиентите се:

- финансиска институција во Република Македонија која има дозвола за основање и работење издадена од надлежниот орган и има воспоставено адекватни мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;

- финансиска институција од земја членка на Европската Унија која е основана и работи во согласност со правните прописи на Европската Унија;

- финансиски институции од трети земји во кои прописите предвидуваат најмалку исти барања за превземање мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како барањата утврдени со овој закон;

- домашни државни органи;

- јавни претпријатија основани согласно Законот за јавни претпријатија, доколку податоците за истите и нивните ревизорски и сметководствени извештаи се јавно достапни и транспарентни;

- носители на полиси за осигурување на живот каде што годишната премија не е поголема од 1.000 евра во денарска противвредност или поединечната премија не е поголема од 2.500 евра денарска противвредност;

- носители на полиси за осигурување за пензија каде што нема услов за предавање и полисата неможе да се употреби како залог;

- правни лица чии акции се предмет на тргувanje на регулирани пазари на капитал, членки на земји од Европската Унија или на трети земји чии барање се исти како и во земјите членки на Европската Унија и

- правни лица од земји членки на Европската Унија кои се основани и работат во согласност со правните прописи на Европската Унија и доколку податоците од регистрацијата и нивните ревизорски и сметководствени извештаи се јавно достапни и транспарентни.

(3) Мерките на поедноставена анализа на клиентот се:

- потврдување на идентитетот на клиентот или вистинскиот сопственик по воспоставувањето на деловниот однос;

- намалување на зачестеноста на ажурирањето на документите и податоците за клиентите;

- намалување на степенот на следење на деловниот однос и трансакциите на клиентот и

- утврдување на целта и намерата на деловниот однос врз основа на типот на трансакции кои ги врши клиентот.

(4) Субјектите се должни да обезбедат соодветна документација врз основа на која ќе може да се потврди дека е дозволена примена на поедноставена анализа од овој член, како и да ја направат достапна таа документација на Управата и органите на надзор.

#### Засилена анализа на клиентот

##### Член 16

(1) Субјектите во случај кога постои висок ризик од перење пари или финансирање на тероризам утврден врз основа на анализа на ризик треба да применуваат засилена анализа на клиентот, како дополнување на мерките за анализа на клиентот од овој закон, и тоа:

- обезбедување на дополнителни податоци за клиентот;

- зачестено ажурирање на документите и податоците за клиентите;

- обезбедување на дополнителни податоци за природата на деловниот однос и трансакциите на клиентот;

- обезбедување на дополнителни податоци за извршот на средствата и извршот на богатство на клиентот;

- обезбедување на информации за причината на планираните или извршените трансакции;

- обезбедување одобрение од управниот одбор за воспоставување на нов деловен однос;

- засилено следење на деловниот однос и

- барање првото плаќање да биде извршено преку сметка на клиентот во банка во Република Македонија.

(2) Освен во случаите од ставот (1) на овој член, кога клиентот не е физички присутен за целите на идентификација, субјектите треба да преземат една или повеќе од следните мерки на засилена анализа:

- а) идентитетот на клиентот да го утврдат со дополнителни документи, податоци или информации;

- б) дополнителни мерки со кои ги потврдуваат обезбедените документи или да бараат документите да ги потврди друга финансиска институција од Република Македонија, од земја членка на Европската унија или од земја во која прописите предвидуваат приближно исти критериуми и стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како барањата предвидени со овој закон и

- в) првото плаќање да се изврши преку сметка на клиентот во банка во Република Македонија.

(3) Кога банките воспоставуваат коресподентски банкарски односи со банки за кои не е дозволена поедноставена анализа согласно членот 15 од овој закон, се должни да ги преземат следните мерки на засилена анализа:

а) да приберат доволни податоци за коресподентната банка за потполно да ја утврдат нејзината дејност и да ја определат нејзината репутација и квалитетот на супервизијата;

б) да побараат информации и врз база на истите да го оценат системот на заштита од перенење пари и финансирање на тероризам на коресподентната банка;

в) да обезбедат одобрение од управниот одбор за воспоставување на нов коресподентски однос;

г) прецизно да ги пропишат меѓусебните права и обврски и

д) да утврдат дали коресподентската банка ги врши активностите од членот 7 став (1) точки а), б) и в) од овој закон на лицата кои што имаат директен пристап до нејзините коресподентските сметки кај банките во Република Македонија, најмалку во обем и на начин определен со овој закон, како и да утврдат дали кореспонденциската банка е спремна да ги обезбеди податоците за идентификување и потврдување на идентитетот на клиентот на странската банка и неговиот вистински сопственик и да ги достави на банката по нејзино барање.

(4) Кога субјектите вршат трансакции или стапуваат во деловен однос со носители на јавни функции, се должни да ги преземат следните мерки на засилена анализа:

а) врз основа на претходно утврдена процедура за проценка на ризикот да утврдат дали клиентот и/или вистинскиот сопственик е носител на јавна функција или доколку тоа не е можно да обезбедат негова изјава;

б) да обезбедат одобрение од раководните структури за воспоставување деловен однос со клиентот и/или вистинскиот сопственик донесена од раководните структури на субјектот, како и да обезбедат согласност за продолжување на деловниот однос со постоечки клиент кој станал носител на јавна функција;

в) да преземат соодветни мерки за да го утврдат изворот на средствата и изворот на богатство на клиентот и/или вистинскиот сопственик којшто е носител на јавна функција и

г) да вршат засилено следење на деловниот однос.

(5) За трансакции и деловни односи со физички и правни лица, од држави кои не ги имплементирале или недоволно ги имплементирале мерките за спречување на перенење пари и финансирање на тероризам, субјектите се должни да преземат мерки на засилена анализа на клиентот. Управата редовно ја објавува листата на држави кои не ги имплементирале или недоволно ги имплементирале мерките за спречување на перенење пари и финансирање на тероризам на својата официјална веб страница.

(6) Владата на Република Македонија донесува одлука за примена на мерки на засилена анализа или прекинување на деловен однос со клиенти од државите кои не ги имплементирале или недоволно ги имплементирале мерките за спречување на перенење пари и финансирање на тероризам, на предлог на Советот за борба против перенење пари.

### Член 17

(1) Субјектите се должни да посветат посебно внимание на сложените, невообичаено големи трансакции или трансакции кои се извршени на невообичаен начин, кои немаат очигледна економска оправданост или видлива правна цел.

(2) Субјектите се должни да посветат посебно внимание на деловните односи и трансакциите со здруженија на граѓани и фондации.

(3) Субјектите се должни да го утврдат ризикот од перенење пари и финансирање на тероризам пред да воведат во употреба нови технологии или технологии во развој, нови продукти, деловни практики или услуги да се употребат за перенење пари или финансирање на тероризам.

(4) Субјектите во случаите од ставот (3) од овој член треба да превземат мерки соодветни на утврдениот ризик за да спречат новите технологии, технологии во развој, новите продукти, деловни практики или услуги да се употребат за перенење пари или финансирање на тероризам.

(5) Субјектите се должни да извршат анализа на целта и намерата на активностите од ставовите (1), (2) и (3) на овој член и да изработат писмен извештај за извршената анализа.

### Одбивање на деловен однос и трансакција

#### Член 18

(1) Кога не може да ги спроведе мерките за анализа на клиентот, субјектот е должен да одбие да воспостави деловен однос, да не ја изврши трансакцијата или да го прекине деловниот однос со клиентот.

(2) Во случаите од став (1) од овој член, субјектот е должен да утврди дали постојат основи за сомневање за перенење пари или финансирање на тероризам и да достави извештај до Управата согласно член 30 став (1) точка а) од овој закон.

### Царинска управа

#### Член 19

(1) Царинската управа задолжително го евидентира секое внесување и изнесување на пари и физички преносливи средства за плаќање преку царинската линија на Република Македонија, ако износот го надминува со закон или друг пропис дозволениот максимум.

(2) При евидентирањето од ставот (1) на овој член Царинската управа задолжително прибира податоци за:

- идентитетот на лицето кое за себе или за друг врши внесување или изнесување на пари и физички преносливи средства за плаќање податоци за името и презимето, датум и место на рафање, број на патна исправа и националност;

- идентитетот на сопственикот на парите и физички преносливи средства за плаќање;

- износот и валутата на парите и физички преносливи средства за плаќање кој се внесува или изнесува преку царинската линија;

- изјава за потеклото на парите и физички преносливи средства за плаќање, потпишана од лицето кое врши нивно внесување или изнесување;

- намерата за внесувањето или изнесувањето на парите и физички преносливи средства за плаќање и

- местото и времето на преминување на царинската линија.

(3) Царинската управа задолжително по електронски пат или преку телекомуникационите средства (телефон, телефон), а во случај кога тоа не е можно, со други пишани средства го пријавува до Управата внесувањето или изнесувањето на пари и физички преносливи средства за плаќање за плаќање над 10.000 евра во денарска противвредност, најдоцна во рок од три работни дена, од евидентирањето.

(4) Царинската управа задолжително писмено го пријавува до Управата внесувањето или изнесувањето на пари и физички преносливи средства за плаќање без оглед на износот, секогаш кога постои основа за сомневање за перење пари или финансирање на тероризам најдоцна во рок од 24 часа од сознанието за сомнителноста на внесувањето или изнесувањето на пари и физички преносливи средства за плаќање.

### Менувачки работи

#### Член 20

(1) Субјектите кои во рамките на своето занимање или професија вршат менувачки работи, покрај другите мерки пропишани со овој закон, се должни да го утврдат идентитетот на клиентот согласно член 8 од овој закон пред секоја трансакција која вклучува сума поголема од 500 евра во денарска противвредност.

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни податоците за клиентот да ги забележуваат по хронолошки редослед во нумериран регистар потписан од овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот дадено од раководно лице согласно актите на субјектите.

(3) Формата и содржината на нумерираните регистари од ставот (2) на овој член, на предлог на Управата, ја пропишува министерот за финансии.

### Брз трансфер на пари

#### Член 21

(1) Субјектите кои во рамките на своето занимање или професија вршат брз трансфер на пари, покрај другите мерки пропишани со овој закон, се должни да го утврдат идентитетот на клиентот, испраќачот односно примачот согласно член 8 од овој закон пред секоја трансакција поголема од 1.000 евра или друга валута во противвредност на 1.000 евра.

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член од овој закон се должни податоците за клиентот да ги забележуваат по хронолошки редослед во нумериран регистар, потписан од овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот дадено од раководно лице согласно актите на субјектите.

(3) Формата и содржината на нумерираните регистари од ставот (2) на овој член, на предлог на Управата, ја пропишува министерот за финансии.

### Приредувачи на игри на среќа во играчница (казино)

#### Член 22

(1) Приредувачи на игри на среќа во играчница (казино), покрај другите мерки пропишани со овој закон, се должни да го идентификуваат клиентот согласно член 8 од овој закон веднаш по влегувањето во казиното и при купување или при исплаќање на чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на купување, односно исплаќање.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се водат во нумериран регистар потписан од овластеното лице на приредувачот на играта на среќа во играчница (казино).

(3) Формата и содржината на нумерираните регистари од ставот (2) на овој член, на предлог на Управата, ја пропишува министерот за финансии.

### Брокерски куки и банки со дозвола за работа со хартии од вредност

#### Член 23

(1) Брокерските куки и банките со дозвола за работа со хартии од вредност се должни да водат нумериран регистар за тргувањето на хартии од вредност чиј вкупен износ е поголем од 15.000 евра во денарска противвредност, потписан од овластеното лице или друго лице со овластување да го потпишува регистарот дадено од раководно лице согласно актите на брокерските куки и банките со дозвола за работа со хартии од вредност.

(2) Формата и содржината на нумерираните регистари од ставот (1) на овој член, на предлог на Управата, ја пропишува министерот за финансии.

### Забрани

#### Член 24

(1) Се забранува вршење на готовински плаќања, односно исплата, примање на готови пари или размена на валута во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе поврзани трансакции, што не е извршено преку банка или штедилница.

(2) Субјектите што со закон се овластени за регистрација на хартии од вредност, друг имот или правни работи, или за пријавување или вршење на пренос на пари, хартии од вредност или друг имот, можат да извршат таква регистрација или пренос само ако клиентот поднесе доказ дека преносот на парите над износот од ставот (1) на овој член е извршен преку банка.

#### Член 25

(1) Се забранува финансиските институции да влегуваат или да го продолжат деловниот однос со Shell bank (банките школки) и да започнат или продолжат кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува отворање и работење со сметки на Shell bank (банките школки).

(2) Се забранува банки школки на кој било начин да вршат финансиски активности во Република Македонија.

#### Член 26

Се забранува финансиските институции да отвораат и чуваат анонимни сметки и сметки на фиктивни имиња.

#### Член 27

(1) Финансиските институции кои имаат свои подружници или филијали во странство треба да обезбедат примена на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во подружниците или филијалите.

(2) Во случај кога законите на државата во која подружниците или филијали од ставот (1) на овој член имаат седиште, не дозволуваат примена на мерките од став (1) на овој член, финансиските институции треба веднаш да го информираат соодветниот орган на надзор, согласно член 91 од овој закон.

### Чување на податоци

#### Член 28

(1) Субјектите се должни копиите од документите со кои го утврдуваат и верификуваат идентитетот на клиентот, ополномочувачот и вистинскиот сопственик, за спроведените процедури за анализа на клиентот

или вистинскиот сопственик и за реализираниите трансакции или трансакциите во обид, клиентското досие и деловната кореспонденција, да ги чуваат најмалку пет години по извршената трансакција, сметано од последната трансакција кога се работи за повеќе трансакции кои сочинуваат една целина.

(2) Субјектите се должни да чуваат копии од извршената анализа согласно член 17 став (5) од овој закон најмалку пет години од последната трансакција или воведувањето на нова технологија, деловна практика, услуга или продукт.

(3) Субјектите се должни податоците, да ги чуваат, на начинот на кој ги доставиле до Управата, најмалку пет години од денот на доставувањето.

(4) Податоците за клиентот со кој е воспоставен подготвен деловен однос, во смисла на овој закон се чуваат најмалку пет години од денот на престанокот на деловниот однос.

(5) Царинската управа е должна да ги чува сите податоци за внесување или изнесување на пари и физички преносливи средства за плаќање, преку царинската линија најмалку пет години од денот на извршениот пренос.

(6) Регистарот од членовите 20, 21, 22, и 23 од овој закон задолжително се чува најмалку пет години од последниот заведен податок.

(7) Субјектите се должни да чуваат копии од документацијата од член 36 од овој закон најмалку пет години.

(8) Во случај на престанок на постоењето на субјектот, обврската за чување на податоците во рокот определен во ставот (1) на овој член се пренесува врз правните наследници на субјектот.

(9) Ако нема правни наследници на правното лице, обврската за чување на податоците од ставот (1) на овој член се пренесува врз неговите основачи.

(10) Субјектите се должни документите од став (1) на овој член да ги стават на располагање по барање на Управата или на органите од член 91 и член 98 од овој закон.

(11) По барање на Управата субјектите се должни да ги чуваат податоците од ставот (1) од овој член по-долго од пет години.

### Доверливост на податоците

#### Член 29

(1) Податоците обезбедени врз основа на овој закон се доверливи и можат да се користат единствено за откривање и спречување на перенеје пари и финансирање на тероризам.

(2) Не се смета за оддавање на деловна тајна доставувањето на податоците од ставот (1) на овој член на Управата и до органите на надзор или надлежните органи за спроведување на законите.

(3) Субјектите, лицата кои што управуваат со субјектите и нивните вработени не смеат да го известат клиентот или трето лице за доставувањето на податоците до Управата или за мерките и дејствијата за откривање и спречување на перенеје пари и финансирање на тероризам преземени врз основа на овој закон.

(4) Забраната од ставот (3) на овој член се однесува и на случаите кога се доставуваат податоци до органите на надзор или надлежните органи за спроведување на законот.

(5) Вработените во субјектите и лицата кои што управуваат со субјектите кои имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за откривање и спречување на перенеје пари и финансирање на тероризам, согласно со овој

закон, не смеат да ги користат личните податоци од доците на клиентите за други цели, освен за спроведување на активностите наменети за откривање и спречување на перенеје пари и финансирање на тероризам.

### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ДО УПРАВАТА

#### Член 30

(1) Субјектите се должни собраниите податоци, информации и документи, да ги достават до Управата, во следниве случаи:

а) кога се сомневаат или имаат основи за сомневање дека:

- било или е извршено перенеје пари и/или финансирање на тероризам или е направен обид или се прави обид за перенеје пари и/или за финансирање на тероризам, без оглед на износот на трансакцијата;

- имотот е принос од казниво дело;

- имотот е поврзан со финансирање на терористички акт, терористичка организација или терорист;

б) во случај на готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе и

в) во случај на поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе.

(2) Субјектите за сомневањето од ставот (1) точка а) на овој член се должни веднаш да ја известат Управата, а податоците, информациите и документите се должни да ги достават до Управата најдоцна во рок од 24 часа од известувањето на Управата во форма на извештај.

(3) Доколку доставените податоци од став (2) на овој член се недоволни, Управата може да побара дополнителни информации и документација од субјектите.

(4) Субјектите се должни во писмена форма да го известат надлежниот орган за надзор од член 91 и 98 на овој закон дека го доставиле извештајот од ставот (2) на овој член до Управата, во рок од три работни дена од доставувањето на извештајот.

(5) Субјектите собрани податоци, информации и документи за извршени трансакции од ставот (1) точки б) и в) на овој член се должни да ги достават до Управата најдоцна во рок од три работни дена од извршена трансакција во форма на извештај.

#### Член 31

(1) Основите на сомневање од член 30 став (1) точка а) од овој закон, субјектот ги утврдува врз основа на непосредни сознанија, листата на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции утврдени од Управата, субјектите и надзорните органи и меѓународните листи на терористи и терористички организации, како и согласно интерните акти на субјектите за проценка на ризикот.

(2) Управата има обврска да ги ажурира листите на индикатори од ставот (1) на овој член.

#### Член 32

(1) Нотарите собраниите податоци за составени нотарски акти, потврдени приватни исправи и завери потписи на договори со кои се стекнува имот во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога се составени нотарските акти, потврдени приватните исправи и завери потписите, наведени во договорот, ги доставуваат до Управата на крајот на денот во електронска форма.

(2) Банките собраниите податоци за исплатени кредити во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денар

ска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога кредитот е исплатен и собраниите податоци за трансакции кај кои како основ се јавува позајмица ги доставуваат до Управата во електронска форма најдоцна до петти во месецот за претходниот месец.

(3) Осигурителните друштва кои вршат работи на осигурување на живот собраниите податоци за склучени полиси за животно осигурување во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога е склучена полисата за осигурување, ги доставуваат до Управата на крајот на денот во електронска форма.

(4) Правните и физичките лица чија дејност е купопродажба на возила собраниите податоци за склучените договори за купопродажба на нови возила во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот кога е склучен договорот, ги доставуваат до Управата на крајот на денот во електронска форма.

(5) Министерот за финансии, на предлог на Управата, ја пропишува содржината и формата на податоците од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член и начинот на електронско доставување до Управата.

### Член 33

(1) Извештаите за трансакциите од членот 30 став (2) од овој закон се доставуваат до Управата по електронски пат или преку телекомуникационите средства (телефон, телефон, телекомуникации), а во случај кога тоа не е можно, со други пишани средства.

(2) Извештаите доставени по телефон треба да бидат потврдени со телекоммуникации, електронски или друг писан документ најдоцна во рок од три работни дена од денот на нивното доставување.

(3) Управата не смее да го открие идентитетот на вработениот во субјектот кој го доставува извештајот, освен во случаите кога постои сомневање дека вработениот или субјектот извршил казниво дело перене пари и/или финансирање на тероризам, на писмено барање на надлежниот суд кога е неопходно да се утврдат факти во текот на кривична постапка.

(4) Министерот за финансии ја пропишува содржината на извештаите од ставот (1) на овој член.

### Програми

#### Член 34

(1) Субјектите се должни да изготват програми од член 4 алинеја 4 од овој закон кои содржат и обезбедуваат:

- процедури за прифатливост на клиенти;
- процедура за анализа на клиентот;
- процедури за анализа на ризик и индикатори за анализа на ризик;
- процедури за проценка на ризикот на носител на јавна функција;
- процедури за препознавање на невообичаени трансакции и сомневање на перене пари и финансирање на тероризам;
- процедури за чување на податоците и документите и за доставување на извештаи до Управата;
- план за постојана обука на вработените во субјектот од областа на спречување на перене пари и финансирање на тероризам која обезбедува реализација на најмалку две обуки во текот на годината;
- податоци за овластено лице;

- начин на соработка со Управата и  
- процедура и план на вршење на внатрешна контрола и ревизија на спроведување на мерките и дејствијата.

(2) Субјектите се должни програмите и измените и дополнувањата на програмите да ги достават на увид и мислење до Управата.

(3) Банките се должни да стават во употреба или да го надградат софтверот за автоматска обработка на податоците согласно Правилник за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците, донесен од страна на министерот за финансии, на предлог на Управата.

### Именување на овластено лице и формирање на Оддел за спречување на перене пари и финансирање на тероризам

#### Член 35

(1) Субјектите се должни да именуваат овластено лице.

(2) Доколку во субјектот се вработени повеќе од 50 лица, покрај обврската од став (1) на овој член, субјектот треба во рамките на своето работење да формира посебен оддел.

(3) Во одделот треба бидат вработени најмалку три лица, а бројката на вработени во одделот треба да се зголемува пропорционално за по едно лице на секои 200 вработени.

(4) Вработените од ставовите (1) и (3) на овој член треба да исполнуваат високи професионални стандарди определени од страна на субјектот и да имаат соодветни познавања во областа за спречување на перене пари и финансирање на тероризам.

(5) Со работењето на одделот од ставот (2) на овој член раководи овластеното лице.

(6) Заради ефикасно работење на овластеното лице и на вработените во одделот, субјектот е должен да обезбеди исполнување најмалку на следните услови:

- издавање на активностите на овластеното лице, односно на одделот, од другите деловни активности на субјектот, коишто не се поврзани со активностите на спречувањето на перене пари и финансирање на тероризмот и контрола на усогласеноста на работењето со прописите;

- независност на овластеното лице и на одделот;
- право на директен пристап до електронските бази на податоци и навремен пристап до сите информации потребни за непрекено спроведување на програмата и одредбите на овој Закон и

- воспоставување директна комуникација со органите на управување на субјектот и друго.

### Обврска за внатрешна контрола

#### Член 36

Субјектите се должни да вршат внатрешна контрола над спроведувањето на мерките и дејствијата за спречување на перене пари и финансирање на тероризам најмалку една годишно и да изготват документација за констатираните наоди од спроведената контрола.

#### Член 37

Обврските кои произлегуваат од овој закон не се однесуваат на адвокатите кога вршат функција на одбрана и застапување во судска постапка.

## Изземање од одговорност за известување и задржување

### Член 38

(1) Нема да се покрене постапка за утврдување на одговорност за оддавање на деловна тајна против лица-та или работоводниот орган и вработените во субјектите кои доставиле информации или извештаи во врска со сомнителни трансакции до Управата.

(2) Не може да се покрене постапка за граѓанска или кривична одговорност против службените или одговорните лица, работоводниот орган или вработените во субјектите кои доставиле информации или извештаи според одредбите од овој закон, дури и во случај кога постапката по дадените информации и извештаи не довела до утврдување на одговорност, односно осуда со правосилна пресуда.

(3) Не може да се покрене постапка за граѓанска или кривична одговорност против службените или одговорните лица, работоводниот орган и вработените во субјектите, заради настаната материјална или нематеријална штета како последица од задржување на трансакции според одредбите на овој закон, освен ако со таквото задржување не се исполнети обележјата на некое кривично дело.

## Деловна тајна

### Член 39

Повикувањето на деловна тајна не може да се прифати како основа за одбивање да се достави информација според овој закон.

## УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

### Член 40

(1) За прибирање, обработување, анализа, чување и доставување на податоците добиени од субјектите кои се обврзани за преземање мерки и дејствија за откривање и спречување на перенење пари и финансирање на тероризам, се основа Управа, како орган на државната управа во состав на Министерството за финансии, со својство на правно лице.

(2) Управата ги има следните надлежности:

- прибира, обработува, анализира, чува и доставува податоци добиени од субјектите врз основа на овој закон;

- прибавува финансиски, административни и други податоци и информации, неопходни за извршување на своите надлежности;

- изготвува и доставува извештаи до надлежните државни органи, секогаш кога постојат основи на сомневање за сторено кривично дело перенење пари и финансирање на тероризам;

- изготвува и доставува извесување до надлежните државни органи за постоење на основи на сомневање за сторено друго кривично дело;

- издава писмен налог на субјектот со кој привремено ја задржува трансакцијата;

- поднесува барање за поднесување на предлог за определување на привремени мерки до надлежниот јавен обвинител;

- поднесува налог за следење на деловниот однос до субјектот;

- поднесува барање за покренување на прекршочна постапка пред надлежниот суд;

- соработува со субјектите од член 3 од овој закон, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиската полиција, Јавното обвинителство, Царин-

ската управа, Управата за јавни приходи, Државниот девизен инспекторат, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Народната банка на Република Македонија, Агенцијата за супервизија на капитално финансирало пензиско осигурување, Агенцијата за супервизија на осигурување, Државната комисија за спречување на корупцијата и други државни органи и институции, како и со други организации, институции и меѓународни тела за борба против перенењето на пари и против финансирањето на тероризмот;

- склучува договори за соработка и разменува податоци и информации со овластените тела на други држави и меѓународни организации, вклучени во борба против перенењето на пари и финансирало на тероризмот;

- самостојно или во соработка со органите за надзор и комисиите наведени во овој закон врши надзор над субјектите за примената на мерките и дејствијата определени со овој закон;

- поведува иницијативи или дава мислења на закони и подзаконски акти што се однесуваат на спречување на перенењето на пари и финансирало на тероризмот;

- помага во професионалното усоворшување на овластените лица и вработените во Одделот за спречување на перенењето на пари и финансирало на тероризмот во субјектите од членот 3 на овој закон;

- утврдува листи на индикатори за анализа на ризик и за препознавање на сомнителни трансакции во соработка со субјектите и органите кои вршат надзор врз нивното работење;

- планира и спроведува обуки за усоворшување и освободување на вработените во Управата;

- дава појаснување во примената на прописите за спречување на перенењето на пари и финансирало на тероризам и

- врши други работи определени со закон.

(3) Управата работите од своја надлежност ги врши согласно со закон, ратификуваните меѓународни договори со кои се уредува спречувањето перенењето на пари и финансирало на тероризмот.

(4) Управата работите во делот на надзорот ги врши согласно регулативата за инспекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

(5) Личните податоци прибрани за целите на овој закон се користат во согласно со овој закон и прописите за заштита на личните податоци.

(6) Управата еднаш годишно изготвува извештај за работите од својата надлежност и програма за работа за следната година и ги доставува до министерот за финансии и до Владата на Република Македонија. Управата може да достави и друг извештај по барање на министерот за финансии или на Владата на Република Македонија.

(7) Средства за финансирало на Управата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

### Член 41

(1) Управата своите надлежности ги спроведува на целата територија на Република Македонија.

(2) Седиштето на Управата е во Скопје.

### Член 42

(1) Директорот на Управата го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии по спроведен јавен оглас, објавен во три дневни весници на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и има мандат од четири години.

(2) За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

- 1) да е државјанин на Република Македонија;
- 2) да има стекнати 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование;
- 3) најмалку пет години работно искуство;
- 4) да има соодветен доказ (сертификат), не постар од пет години, за положен английски јазик, и тоа:

  - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода;
  - ИЕЛТС (IELTS) – најмалку 6 бода;
  - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) – најмалку B2 (B2) ниво;
  - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First)- положен;
  - БУЛАТС (BULATS)-најмалку 60 бода или
  - АПТИС (APTIS) – најмалку B2 (B2) ниво и

- 5) да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

(3) Мандатот на директорот престанува:

- по истек на четири години од денот кога е именуван,
- во случај на смрт;
- во случај на негова оставка;
- во случај на разрешување;
- во случај кога со правосилна пресуда е осуден за кривично дело на казна затвор во траење од најмалку шест месеци;
- кога од страна на судот му е изречена мерка забрана за вршење на дејност на раководно лице во институцијата и
- ако ја изгубил деловната способност.

(4) Директорот може да биде разрешен, поради:

- незаконито работење;
- нестручно вршење на должноста на директор;
- во случај на долготрајна тешка болест која го спречува во извршувањето на своите обврски и
- по негово барање.

(5) Директорот раководи и ја претставува Управата, организира и обезбедува законито, ефикасно и стручно вршење на работите на Управата, донесува решенија, налози и интерни наредби, упатства, планови и програми, опомени со препораки и други акти.

(6) Директорот може да овласти вработен Управата, во случај на негово отсуство или спреченост, да потпишува акти од ставот (5) на овој член.

#### Член 43

(1) Во Управата работните места на вработените се групираат во групи и подгрупи согласно со Законот за вработените во јавниот сектор:

- административни службеници;
- работни места на овластени службени лица во Управата и
- помошно-технички лица.

(2) Вработените во Управата кои вршат работи од административна природа имаат статус на административни службеници.

(3) За вработените од ставот (2) на овој член категориите, нивоата и звањата се утврдуваат согласно со Законот за административните службеници.

(4) За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници се применуваат одредбите од Законот за административните службеници.

(5) Вработените во Управата, кои вршат помошно-технички работи имаат статус на помошно-технички персонал.

(6) За прашањата кои се однесуваат на класификацијата, евидентацијата, вработувањето и други прашања во врска со работниот однос вработените од ставот (5) на овој член се применуваат одредбите од овој закон, Законот за вработен во јавен сектор и општите прописи за работни односи.

#### Класификација на работни места на овластени службени лица во Управата

##### Член 44

(1) За овластените службени лица во Управата се утврдуваат следните категории на работни места:

- категорија А – раководни лица-финансиски разузнавачи и
- категорија Б - финансиски разузнавачи.

(2) Во рамките на категоријата А се утврдуваат следниве нивоа на работни места:

- ниво А1- раководител на сектор;
- ниво А2- помошник раководител на сектор и
- ниво А3- раководител на одделение.

Во рамките на категоријата Б се утврдуваат следниве нивоа на работни места:

- ниво Б1- самостоен разузнавач;
- ниво Б2- виш разузнавач;
- ниво Б3- разузнавач и
- ниво Б4- помлад разузнавач.

##### Член 45

(1) Вработените во Управата имаат службена легитимација.

(2) Формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на предлог на директорот, ја пропишува министерот за финансии.

##### Член 46

На финансиските разузнавачи во Управата се применува овој закон, Законот за работните односи, Законот за вработените во јавниот сектор и прописите од областа на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување и Општиот колективен договор за јавниот сектор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.

##### Член 47

(1) Во Управата како финансиски разузнавач може да се вработи лице кое покрај општите услови ги исполнува и посебните услови предвидени со овој закон и актот за систематизација на работните места во Управата.

(2) За финансиски разузнавач може да биде вработено лице кое:

- е државјанин на Република Македонија;
- е психофизички здраво (способно) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски разузнавач од страна на определена здравствена установа;
- има завршено соодветно образование пропишано со актот за систематизација и
- ги исполнува и посебните услови пропишани со актот за систематизација.

##### Член 48

(1) Финансиски разузнавач заснова работен однос врз основа на јавен оглас и на постапка и под услови утврдени со овој закон.

(2) Постапката по јавен оглас за прием на лице во Управата може да трае и подолго, но не подолго од три месеци.

(3) Во Управата може да се вработи лице со преземање, без огласување на работното место, од еден во друг државен орган со неговата согласност, на работно место кое одговара на неговата стручна подготвотка, односно квалификации, кога тоа го налага потребата на Управата, по претходно мислење на министерот за финансии.

(4) Директорот на Управата врз основа на квалификациите, стручноста и знаењата на пријавените кандидати, одлучува за изборот.

#### Член 49

(1) На финансискиот разузнавач работниот однос му престанува, ако:

а) сам тоа го побара;

б) трајно ја загуби здравствената и физичката способност за извршување на должностите во Управата како последица на болест или намалување на физичките или менталните капацитети;

в) не ги исполнува посебните услови од членот 50 став (2) од овој закон за вработување на финансиски разузнавач;

г) му е изречена дисциплинска мерка престанок на работен однос со денот на врачувањето на кончното решение;

д) поради издржување казна затвор мора да биде отсутен од работа подолго од шест месеци - со денот на уплатувањето на издржувањето на казната;

ѓ) ги исполнува условите за пензија согласно со закон и

е) биде оценет со оцена "не задоволува" трипати последователно или во последните пет години најмалку трипати.

(2) За престанокот на работниот однос одлучува министерот за финансии.

#### Член 50

(1) Финансиските разузнавачи имаат обврска:

а) работните задачи да ги вршат совесно, стручно, ефикасно, уредно и навремено во согласност со Уставот, закон и други прописи;

б) да ги извршуваат наредбите од непосредно претпоставениот раководител и да постапуваат по нив во согласност со Уставот, закон и друг пропис;

в) да го почитуваат пропишаното работно време и

г) опремата што им е дадена на користење за извршување на нивните должности да ја употребуваат со должно внимание и како добар домаќин во согласност со нејзината намена и истата да не ја користат во приватни цели.

(2) Финансискиот разузнавач покрај обврските од ставот (1) на овој член ги има и следниве обврски:

а) да ја врши својата работа непростирано и без влијание од политичките партии, да не се раководи од свои политички уверувања, од лични финансиски интереси, да не ги злоупотребува овластувањата и статусот и да го штити угледот на Управата;

б) стручно да го усвршува своето знаење заради унапредување на професионалните барања со постојано почитување и применување на прописите за вршење на своите службени должности;

в) да се однесува во согласност со Кодексот на однесување на Управата;

г) да ги почитува сите безбедносни мерки за да не дојде до загрозување на неговиот живот и здравје, како и животот и здравјето на другите вработени во Управата и

д) да не користи привилегии и ослободувања, барање или примање материјална или друга корист при исполнување на своите службени обврски.

(3) Финансиските разузнавачи се должни да ракуват и да ги чуваат класифицираните информации согласно со прописите за класифицирани информации.

(4) Финансиските разузнавачи се должни да ги собираат, обработуваат и чуваат личните податоци согласно со одредбите од овој закон и прописите за заштита на лични податоци.

(5) Финансиските разузнавачи за непридржување кон обврските пропишани со ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член подлежат на дисциплинска, прекршочна и кривична одговорност во согласност со закон.

#### Член 51

(1) Управата, планира, организира и спроведува обуки за вработените.

(2) Со вработен кој се упатува на обука чија вредност надминува десет просечни плати исплатени во Република Македонија последниот месец пред упатувањето, Управата склучува договор во писмена форма со кој се уредуваат правата и обврските на договорните страни.

(3) Вработениот кој нема да ги исполни обврските од склучениот договор од ставот (2) на овој член е должен да ги надомести трошоците направени за неговата обука зголемени за три пати.

#### Член 52

(1) Финансиските разузнавачи имаат право на плати, надоместоци на плата и други надоместоци кои се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(2) Финансискиот разузнавач, поради специфичностите на работите кои ги извршува, има право на плата зголемена за 20% од основицата утврдена со актот за исплата на плата и надоместоци.

(3) На финансискиот разузнавач во случај на привремена неспособност за работа, настаната при вршење или по повод вршење на работите и задачите, му припаѓа надоместок во висина на тековната плата за времето на отсуство од работа.

(4) На финансискиот разузнавач согласно со прописите за пензиско и инвалидско осигурување, стажот на осигурување му се смета со зголемено траење, така што старосната граница за стекнување на право на старосна пензија се намалува зависно од степенот на зголемување на стажот и тоа за по една година за секои четири години поминати на работни места на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци.

(5) Управата ги осигурува финансиските разузнавачи во случај на смрт, телесно оштетување или губење на работната способност за време на вршење на работите од нивна надлежност.

#### Член 53

(1) Финансискиот разузнавач во зависност од постигнатите исклучителни и натпревесни резултати во работењето, стручното знаење и способности во работењето, залагањето, креативноста и совесноста при извршувањето на службените должности може да биде унапреден на повисоко работно место со одлука на министерот за финансии на предлог на директорот.

(2) Финансискиот разузнавач може да биде унапреден доколку ги исполнува следниве услови:

- работното место на кое се унапредува е слободно (непополнето или упразнето);

- во целост ги исполнува условите утврдени во актот за систематизација на работните места за работното место на кое се врши унапредувањето;

- ги има завршено обуките утврдени за работното место на кое се унапредува;

било оценето со оцени "задоволува" или "се истакнува" на начин и под услови утврдени со овој закон;

- поминала најмалку една година од неговото последно унапредување и

- во последните 12 месеци не било казнувано поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со закон.

#### Член 54

(1) Финансиските разузнавачи во текот на своето работење ќе бидат оценувани еднаш годишно од страна на непосреден раководен финансиски разузнавач. Финансиските разузнавачи од член 44 став (2) алинеа 1 ги оценува директорот на Управата.

(2) Финансиските разузнавачи кои оправдано отсуствуваат од работа подолго од шест месеци во текот на годината (боледување, неплатено отсуство итн.) нема да бидат оценувани.

(3) Оценувањето на финансиските разузнавачи се врши врз основа на податоци кои се однесуваат на:

- стручното знаење и способности во работењето;
- залагањето;
- постигнатите резултати;
- креативноста
- совесноста.

(4) Податоците се оценуваат поединечно, бројчено со оценка од еден до четири и описано со следниве описни оцени "се истакнува", "задоволува", "делумно задоволува" и "не задоволува".

(5) Финансиското разузнавачкоје не е задоволен од оценката, може во рок од осум дена од денот на оценувањето да поднесе барање за преиспитување на оценката до Комисијата за преиспитување на оценката, која ја формира директорот.

(6) Начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци ги пропишува министерот за финансии на предлог на директорот.

#### Член 55

(1) Кодексот на однесување ги опишува стандардите на однесување кои треба да се почитуваат од сите финансиски разузнавачи и дава насоки и упатства за решавање на етичките прашања за оние кои работат во Управата и оние кои соработуваат и работат со финансиските разузнавачи.

(2) Кодексот на однесување го пропишува министерот за финансии на предлог на директорот.

#### Член 56

(1) За кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, финансиското разузнавач одговара дисциплински.

(2) Одговорноста за сторено кривично дело не ја исключува дисциплинската одговорност на финансиското разузнавач.

#### Член 57

(1) Финансиското разузнавач одговара дисциплински за дисциплинска неурядност и дисциплински престап.

(2) Дисциплинска неурядност, во смисла на ставот (1) на овој член, е полесна повреда на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски.

(3) Дисциплински престап, во смисла на ставот (1) на овој член, е потешка повреда на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски.

#### Член 58

(1) Во случај на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, утврдени со овој закон, на финансиското разузнавач може со решение да му се изрече една од следниве дисциплински мерки:

- 1) писмена опомена;
- 2) парична казна во висина од 15% од последната исплатена месечна нето плата на финансиското разузнавач, во траење од еден до шест месеци;

3) распоредување на работно место кое согласно со хиерархијата на работни места утврдени во актот за систематизација на работните места во Управата е еден степен пониско од работното место од кое финансиското разузнавач се распоредува и

- 4) прекин на договорот за вработување.

(2) При изрекување на дисциплинските мерки од ставот (1) на овој член се земаат предвид степенот на одговорноста на работникот, условите под кои е сторено кршењето на работниот ред и дисциплина или неисполнувањето на работните обврски, поранешната работа и однесување на работникот, тежината на повредата и нејзините последици, околностите под кои е сторена повредата и други олеснувачки и отежнувачки околности.

#### Член 59

(1) Финансиското разузнавач врши дисциплинска неурядност, односно полесно кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со овој и друг закон, доколку:

- 1) не го почитува работниот ред и дисциплина;
- 2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски;
- 3) не се придржува кон прописите кои важат за вршење на работите на работното место;

4) не се придржува на утврденото работно време, распоредот и користењето на работното време;

5) не побара отсуство или навремено писмено не го извести директорот, односно непосредниот раководител или друг одговорен работник за отсуството од работа;

6) поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа веднаш или најкасно во рок од 24 часа не го извести директорот, односно непосредниот раководител или друг одговорен работник;

7) со средствата за работа не постапува совесно или во согласност со техничките упатства за работа;

8) настане штета, грешка во работењето или загуба, а за тоа веднаш не го извести директорот, односно раководителот на организациската единица или друг одговорен работник;

9) не ги одржува средствата и опремата за заштита при работа согласно со прописите за заштита при работа;

10) предизвикува неред и насиленчки се однесува за време на работата;

11) незаконски или неовластено ги користи средствата на Управата и

- 12) избегнува обука.

(2) За дисциплинските неурядности од ставот (1) на овој член може да се изрече писмена опомена или парична казна во висина од 15% од едномесечниот износ на нето платата исплатена на финансиското разузнавач во месецот пред извршување на дисциплинската неурядност во траење од еден до три месеци.

(3) Дисциплинските мерки против финансискиот разузнавач за дисциплинска неуредност ги изрекува директорот, а по претходен писмен предлог од непосредниот раководен финансиски разузнавач или повисокиот раководен финансиски разузнавач.

#### Член 60

(1) Финансискиот разузнавач врши дисциплински престап, односно потешко кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, утврдени со закон и договорот за вработување, доколку:

1) неоправдано изостане од работа три последователни работни дена или пет работни дена во текот на една година;

2) го злоупотреби боледувањето;

3) не се придржува кон прописите за здравствена заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материји и ги повредува прописите за заштита на животната средина;

4) внесе, употреби или е под дејство на алкохол и наркотични средства;

5) стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание предизвика штета на Управата;

6) не се придржува до одредбите од Законот за класифицирани информации;

7) изврши злоупотреба на лични податоци;

8) го злоупотреби или пречекори даденото овластување;

9) избегнува лекарски преглед заради утврдување на работната способност;

10) противправно прибавува лична корист во врска со вршењето на работите и задачите;

11) изврши послуга или овозможување на послуга на друго лице со пари или со други работи од вредност кои на финансискиот разузнавач му се доверени во вршењето на работите и задачите и

12) основа, раководи, застапува, претставува политичка партија, членува во органите на партијата утврдени со нејзиниот статут, изразува и застапува партиски ставови и убедувања во вршењето на работите и задачите, носи или истакнува партиски симболи во просториите или во службените возила на Управата и партиски се организира или дејствува во Управата.

(2) За дисциплинските престапи од ставот (1) на овој член може да се изрече писмена опомена, парична казна во висина од 15% од последната исплатена месечна нето плата на финансискиот разузнавач во траење од еден до шест месеци, распоредување на работно место кое согласно со хиерархијата на работни места утврдени во актот за систематизација на работните места во Управата е најмногу два степени пониско од работното место од кое финансискиот разузнавач се распоредува и прекин на договорот за вработување.

(3) Дисциплинските мерки против финансискиот разузнавач за дисциплински престап ги изрекува директорот со исклучок на мерката прекин на договорот за вработување која на предлог на директорот ја изрекува министерот за финансии.

#### Член 61

Збирот на парични казни на финансискиот разузнавач во еден месец за полесни и потешки повреди на работниот ред и дисциплина не може да надмине 20% од износот на неговата вкупна нето плата за тој месец.

#### Член 62

(1) Предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на финансискиот разузнавач за дисциплински престап може да поднесе непосредниот раководен финансиски разузнавач или повисокиот раководен финансиски разузнавач.

(2) Предлогот мора да биде образложен и поткрепен со факти и докази.

#### Член 63

(1) За водење на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на финансискиот разузнавач за дисциплински престап во случаите утврдени со овој закон, директорот во рок од осум дена од денот на поднесувањето на предлог за поведување на дисциплинска постапка формира комисија за утврдување на дисциплинска одговорност.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од претседател и два члена од кои еден раководен финансиски разузнавач и еден финансиски разузнавач со исто звање како и финансискиот разузнавач против кого се води дисциплинска постапка.

Претседателот и членовите имаат свои заменици.

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член постапката за утврдување на дисциплинска одговорност ја води согласно со овој закон.

(4) Комисијата од ставот (1) на овој член, по спроведената дисциплинска постапка, му предлага соодветна дисциплинска мерка на директорот.

(5) Ако комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека финансискиот разузнавач не е одговорен или не се исполнети условите за донесување на решение за изрекување на дисциплинска мерка му предлага на директорот да го отфрли предлогот или да ја запре постапката.

(6) Директорот, врз основа на предлогот на комисијата, донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка, отфрлање на предлогот или за запирање на постапката.

(7) Ако директорот не се согласува со предлогот на комисијата поради неправилно или нецелосно утврдена фактичка состојба или погрешна примена на материјалното право, предметот може да го врати на комисијата на повторно постапување.

(8) Решението за изрекување на дисциплинска мерка се врачува лично на финансискиот разузнавач, по правило, во работните простории на органот во кој финансискиот разузнавач работи, односно на адреса на живеалиштето, односно престојувалиштето.

(9) Ако финансискиот разузнавач не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се објавува на огласната табла во Управата. По изминувањето на три работни дена од денот на објавувањето на огласната табла се смета дека врачувањето е извршено.

(10) Дисциплинската постапка завршува во рок од 60 дена сметано од денот на донесувањето на решение за формирање на комисијата од ставот (1) на овој член.

#### Член 64

(1) До донесување на решение во дисциплинска постапка што се води против одреден финансиски разузнавач, финансискиот разузнавач со писмена одлука - решение се отстранува од работното место и од Управата во случаите утврдени со прописите за работните односи, ако настане една од следниве ситуации:

- непосредно се загрозува животот или здравјето на работниците или други лица или се оштетуваат средства од поголема вредност;

- присуството на работното место и натамошната работа штетно ќе се одрази врз работењето на Управата и

- кога против финансискиот разузнавач е покрената кривична постапка за кривично дело сторено на работа или во врска со работата.

(2) За време на отстранувањето од работното место и од Управата, на финансискиот разузнавач му се утврдува и исплатува надоместок во висина од 60% од износот на нето платата што финансискиот разузнавач ја остварил во месецот пред отстранувањето од работното место.

(3) Решението од ставот (1) на овој член го донесува директорот.

(4) Решението од ставот (1) на овој член се врачува лично на финансискиот разузнавач, по правило, во работните простории на органот во кој финансискиот разузнавач работи, односно на адреса на живеалиштето, односно престојувалиштето.

(5) Ако финансискиот разузнавач не може да се пронајде на адресата на живеалиштето, односно престојувалиштето или ако го одбие врачувањето, решението се објавува на огласната табла во Управата. По изминувањето на три работни дена од денот на објавувањето на огласната табла се смета дека врачувањето е извршено.

(6) Финансискиот разузнавач има право на жалба против решението од ставот (1) на овој член до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

(7) Жалбата против решението од ставот (1) на овој член не го одложува извршувањето на решението.

(8) Во случај на враќање на работа и доколку не се утврди постоење на дисциплинска одговорност, на финансискиот разузнавач му следува надоместок ретроактивно до 100% од нето платата.

### Член 65

(1) Решението за изрекување на дисциплинска мерка содржи и образложение за основот и причините за изрекување на дисциплинската мерка.

(2) Решението за изрекување на дисциплинска мерка на финансискиот разузнавач треба да се донесе во рок од три месеци од денот на пријавувањето на повредата на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски, а најдочна во рок од шест месеци од денот кога е сторена повредата.

(3) Кога за сторен дисциплински престап е покрената и кривична постапка за финансискиот разузнавач, решението за изрекување на дисциплинска мерка се донесува најдочна до истекот на рокот за застареност за кривично гонење на соодветното кривично дело.

(4) Против решението за изрекување на дисциплинска мерка или отфрлање на предлогот, односно за запирање на постапката, финансискиот разузнавач има право на жалба преку Управата до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

(5) Жалбата го задржува извршувањето на решението до донесување на конечна одлука или истек на рокот во кој требало да одлучи Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен. Управата е должна жалбата, со придржните списи, да го достави до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапки од работен однос во втор степен, во рок од осум дена од приемот на жалбата.

### Член 66

(1) Финансискиот разузнавач е одговорен за штетата која на работа или во врска со работа, со умисла или од крајна небрежност, ја предизвикал на Управата.

(2) Директорот формира комисија за утврдување на материјална одговорност на финансискиот разузнавач која е составена од претседател и два члена и нивни заменици.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврдува материјалната одговорност за постоење на сторена материјална штета, нејзината висина и начинот на стрување, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести.

(4) Комисијата од ставот (2) на овој член за утврдената фактичка состојба поднесува извештај врз основа на кој директорот донесува решение за надоместок на штетата.

### Член 67

Предлог за покренување на постапка за утврдување на материјална одговорност против финансиски разузнавач поднесува непосредниот раководен финансиски разузнавач или повисокиот раководен финансиски разузнавач.

### Член 68

Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се поведе, ако поминале 60 дена од денот кога непосредниот раководниот финансиски разузнавач или повисокиот раководен финансиски разузнавач дознал за тоа.

### Член 69

Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се покрене, ако од денот кога е сторена материјална штета поминала една година.

### Член 70

Постапката за утврдување на материјална одговорност не може да се води подолго од 60 дена, сметано од денот на донесувањето на решението за формирање на комисијата за утврдување на материјална одговорност на финансискиот разузнавач.

### Член 71

(1) Против решението за надоместок на штета финансискиот разузнавач има право да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен преку Управата, во рок од осум дена од денот на врачувањето на решението.

(2) Жалбата го задржува извршувањето на решението до донесување на конечна одлука или истекот на рокот во кој требала да одлучи Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

### Член 72

Постапката за утврдување на материјална одговорност на финансискиот разузнавач се уредува со одлука која ја донесува директорот.

### Член 73

Ако финансискиот разузнавач во рок од три месеци од конечноста на решението за надоместок на штетата не ја надомести штетата, Управата поведува постапка пред надлежниот суд.

**Член 74**

Директорот може целосно или делумно да го ослободи финансискиот разузнавач од надоместување на штетата, доколку таа не е сторена со умисла или доколку со исплатата на надоместокот на штетата се загрозува егзистенцијата на финансискиот разузнавач и неговото семејство.

**Член 75**

Доколку на финансискиот разузнавач поради дисциплински престап му биде изречена мерката откажување на договорот за вработување, финансискиот разузнавач има право на отказан рок во траење од 30 дена од денот на врачувањето на решението за откажување на договорот за вработување.

**Член 76**

За време на отказан рок Управата е должна на финансискиот разузнавач да му овозможи отсуство од работа заради барање ново вработување, четири часа во текот на работната недела.

**Член 77**

За време на отказан рок и отсуство од работа заради барање на ново вработување, на финансискиот разузнавач му се утврдува и исплатува надоместок во висина на платата што финансискиот разузнавач ја оставил во месецот пред донесувањето на решението за откажување на договор за вработување.

**Член 78**

(1) За долгогодишна стручна работа, организациски унапредувања, успех во вршењето на работните задачи, подобрување на угледот на службата, на финансиските разузнавачи им се доделуваат признанија.

(2) Финансиските разузнавачи можат да добијат и еднократен износ на парична награда за постигнати натпресечни, исклучителни резултати во работењето.

(3) Признанијата и наградите од ставовите (1) и (2) на овој член, по правило, се доделуваат на денот на Управата.

(4) За доделување на признанијата и паричните награди одлучува министерот за финансии на предлог на директорот.

(5) Ден на Управата е 1 март.

**Пристап и размена на информации****Член 79**

(1) Заради извршување на своите надлежности, Управата може да бара податоци и документација од државните органи, финансиските институции или други правни или физички лица.

(2) Заради извршување на своите надлежности, Управата добива податоци, за поседување на трансакциска сметка од клириншката куќа определена од Министерството за финансии што го води единствениот регистар на трансакциски сметки.

(3) Државните органи, финансиските институции или другите правни или физички лица од ставот (1) на овој член се должни во рок од десет работни дена од денот на приемот на барањето да и ги достават на Управата бараните податоци по електронски пат или преку телекомуникационите средства (телефон, телефон), а во случај кога тоа не е можно, со други писани средства. Бараните информации соопштени по телефон, субјектите во овој рок се должни да ги потврдат со телефон, електронски или со друг писан документ.

(4) Доколку Управата итно бара податоци, субјектите се должни веднаш да ја информираат и во рок од четири часа да ги достават побараните податоци на начин определен во членот 33 од овој закон.

(5) Управата може да разменува информации со надлежните органи за спроведување на истрага и со органите на надзор, заради спречување на перенење пари и финансирање на тероризам.

**Член 80**

(1) Податоците и извештаите што ги прима, анализира и обработува Управата се доверливи и нејзините службеници не можат да ги искористат за други цели, освен за целите утврдени со овој закон.

(2) Управата е должна да ги чува податоците или извештаите што се однесуваат на конкретна трансакција, односно клиент, најмалку пет години од нивниот прием и по истекот на овој период може да ги униши.

**Член 81**

(1) Секогаш кога постојат основи на сомневање за сторено кривично дело перенење пари и/или финансирање на тероризам, Управата веднаш изготвува и поднесува извештај до надлежните државни органи кои одлучуваат за натамошните дејствија.

(2) Извештајот од став (1) на овој член содржи податоци за лицето и дејствијата за кои постои сомневање дека се поврзани со перенење пари и/или финансирање на тероризам.

(3) Кога постојат основи на сомневање за сторено друго кривично дело освен перенење пари и финансирање на тероризам, Управата изготвува и поднесува писмено известување до надлежните државни органи.

**Налог за следење на деловен однос****Член 82**

(1) Кога постои сомневање за перенење пари и/или финансирање на тероризам, Управата може да поднесе до субјектот налог во писмена форма за следење на деловниот однос до клиентот.

(2) За трансакциите кои во рамките на деловниот однос се вршат или треба да се извршат, субјектот ја известува Управата согласно напатствијата дадени во налогот.

(3) Во налогот од став (1) на овој член, Управата ги определува роковите во кои субјектот е должен да ги достави податоците за трансакциите од став (2) на овој член.

(4) Доколку субјектот поради објективни околности не може да ја извести Управата во роковите од став (3) на овој член, должен е веднаш по отстранувањето на околностите да ја извести Управата и да ја образложи причината поради која не го доставил известувањето во определениот рок.

(5) Следењето на деловниот однос од став (1) на овој член може да трае најдолго три месеци, а во оправдани случај траењето на мерката може да се продолжи за еден месец, со тоа што следењето на деловниот однос може да трае најдолго шест месеци.

**Привремени мерки****Член 83**

(1) При постоење на сомневање за кривично дело перенење пари и/или финансирање на тероризам, Управата може да поднесе до надлежниот јавен обвинител барање за поднесување предлог за определување на привремени мерки.

(2) Управата без одлагање доставува до субјектот писмен налог за привремено задржување на трансакцијата.

(3) Задржувањето на трансакцијата трае до донесувањето на судска одлука по предлогот, а најдолго 72 часа од задржувањето на трансакцијата.

#### Член 84

Барањето за поднесување предлог за определување на привремени мерки од членот 83 на овој закон, содржи податоци за кривичното дело за кое се бара привремената мерка, фактите и околностите кои ја оправдуваат потребата од привремената мерка, податоци за физичкото или правното лице кое ја врши трансакцијата, за субјектот кај кого се врши трансакцијата и износот на парите или видот на имотот.

#### Член 85

(1) Надлежниот јавен обвинител го разгледува барањето за поднесување предлог за определување на привремени мерки од членот 83 став (1) од овој закон и доколку утврди дека е основано, без никакво одлагање, а најдоцна во рок од 24 часа од приемот на барањето доставува предлог за определување на привремени мерки до судијата на надлежниот основен суд.

(2) Ако надлежниот јавен обвинител утврди дека барањето за поднесување на предлог за определување на привремени мерки од членот 83 ставот (1) од овој закон е неосновано, е должен без одлагање да ја извести Управата дека барањето е одбиено. По приемот на известувањето од јавниот обвинител Управата без одлагање го известува субјектот дека трансакцијата може да продолжи.

#### Член 86

(1) Судијата на надлежниот основен суд е должен во рок од 24 часа од приемот на предлогот од членот 85 став (1) од овој закон да донесе решение за примена на привремена мерка или за одбивање на предлогот на јавниот обвинител решението да го достави до надлежниот јавен обвинител, субјектот и клиентот.

(2) Ако со одлуката се применети привремени мерки во истиот рок судијата е должен решението да го достави до субјектот и клиентот.

(3) Надлежниот јавен обвинител е должен за донесената одлука на судијата од ставот (1) на овој член веднаш да ја извести Управата.

(4) Против решението на судијата од ставот (1) на овој член, надлежниот јавен обвинител и клиентот имат право на жалба до кривичниот совет на надлежниот основен суд во рок од три дена од приемот на решението, која не го одлага извршувањето на решението.

#### Известување по прием на податоци

##### Член 87

(1) Управата е должна веднаш да го извести субјектот за приемот на извештајот од член 30 став (1) точка а) и најмалку еднаш годишно ги известува субјектите за извршените проверки на податоците примени врз основа на член 30 на овој закон.

(2) Управата е должна да објавува на својата официјална веб страна информации во соодветен обем за актуелните техники, методи и трендови за перенење пари и финансирање на тероризам, примери на откриени случаи на перенење пари и финансирање на тероризам, унифициран квартален преглед за извршени контроли, квартален преглед за спроведена едукација и други акти кои произлегуваат од овој закон или од членството во меѓународни тела и организации.

(3) Надлежните државни органи се должни да ја известат Управата за секоја покрената постапка за кривично дело перенење пари и финансирање на тероризам.

(4) Јавното обвинителство е должно да ја информира Управата за секоја поднесена кривична пријава против сторителите на кривични дела за кои е утврдена казна затвор од најмалку 4 години и за кои постои сомневање дека се стекнале со имотна корист.

(5) Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција е должно да ја информира Управата за секоја поднесена кривична пријава, обвинителен акт и правосилна пресуда за кривичните дела перенење пари и финансирање на тероризмот на секои три месеци.

#### Меѓуинституционална соработка

##### Член 88

(1) За целите на подетално уредување на меѓуинституционалната соработка Управата може да потпише Меморандум или Протоколи за соработка со надлежните државни органи.

(2) За унапредување на меѓуинституционалната соработка согласно целите на овој закон, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии формира Совет за борба против перенење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Совет).

(3) Работата на Советот од став (2) на овој член ја води директорот на Управата, а негови членови се раководни и одговорни лица од Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Министерството за финансии, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управата за финансиска полиција, Царинската управа, Управата за јавни приходи, Народната банка на Република Македонија, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензионско осигурување, Агенцијата за пошти, како и претставници на Адвокатската комора и Нотарската комора.

#### Меѓународна соработка

##### Член 89

(1) Управата може да склучува договори за соработка со овластени тела на други држави, како и со меѓународни организации вклучени во борба против перенење пари и финансирање на тероризам.

(2) Управата во рамките на меѓународната соработка може да бара податоци и податоците добиени врз основа на овој закон да ги достави по сопствена иницијатива или по нивно барање и под услов на реципроцитет до овластените тела и организации на други држави, како и до меѓународни организации кои се занимаваат со спречување на перенење пари и финансирање на тероризам.

(3) Барањето за размена на податоци од телата и организацииите од став (2) на овој член треба да биде образложено со соодветните познати факти кои укажуваат на перенење пари и финансирање на тероризам и целта за која ќе се користат бараните податоци и информации.

(4) Управата е должна по добиеното барање од став (3) на овој член да ги обезбеди сите соодветни податоци и информации во согласност со надлежностите определени со овој закон.

(5) Управата може да го одбие барањето за размена на податоци од став (2) на овој член доколку тоа е спротивно на овој закон или ќе го попречи водењето на

истрагата на друг надлежен државен орган или кривичната постапка против лицето за кое се бараат податоци. Управата е должна да ги образложи причините поради кои го одбила барањето.

(6) Управата е должна податоците и информациите обезбедени од страна на овластени тела на други држави да ги користи за целите утврдени со овој закон и под условите кои ги определил органот кој ги доставил.

(7) Управата може информациите и податоците од овластени тела на други држави да ги разменува со органите надлежни за спроведување на истрага за перење пари и финансирање на тероризам, откако ќе обезбеди нивна претходна согласност.

(8) Податоците и информациите обезбедени врз основа на овој член се доверливи согласно закон.

(9) Управата може да побара информација од овластените тела на други држави за тоа како се искористени податоците кои ги доставила согласно со овој член.

#### Член 90

(1) Одредбите на членовите 83, 84, 85 и 86 од овој закон ќе се применуваат кога надлежен орган за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на друга држава ќе побара одбивање или одлагање на трансакција.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член треба да биде образложено и да се однесува за трансакција поврзана со перење пари и/или финансирање на тероризам и одбивањето или одлагањето би се реализирало доколку трансакцијата е предмет на домашен извештај за сомнителна трансакција.

#### НАДЗОР

##### Член 91

(1) Надзорот над примената на мерките и дејствијата утврдени со овој закон го вршат:

- Народната банка на Република Македонија врз банките, штедилниците, менувачниците и давателите на услуги брз трансфер на пари;

- Агенција за супервизија на осигурување врз друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурувањето, осигурителните брокери и застапниците во осигурувањето;

- Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз брокерските друштва, лицата кои дават услуги на инвестициски советници и друштвата за управување со инвестициските фондови;

- Агенцијата за супервизија на капитално финансирани пензиско осигурување врз друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови;

- Управата за јавни приходи врз приредувачите на игри на скрека во играчница (казино), како и врз правните и физички лица кои ги вршат следните услуги: промет со недвижности, ревизорски и сметководствени услуги, давање совети од областа на даночите или давање на консултантски услуги, правните лица кои примијат во залог подвижни предмети и недвижности и здруженија на граѓани и фондации и

- Агенцијата за пошти врз поштата и правните лица кои извршуваат телеграфски преноси или достава на вредносни пратки.

(2) Во соработка со органите од ставот (1) на овој член и комисиите од член 98 на овој закон или самостојно Управата врши надзор над примената на мерките и дејствијата определени со овој закон врз субјектите.

(3) Управата со органите од ставот (1) на овој член и комисиите од член 98 на овој закон се должни меѓусебно да се информираат за наодите од извршениот надзор над спроведувањето на мерките и дејствијата определени со овој закон и доколку е потребно, ги корординираат активностите при спроведување надзор над субјектите од членот 3 на овој закон.

(4) Управата, органите од ставот (1) на овој член и комисиите од член 98, се должни да изготват планови за вршење надзор за примената на мерките и дејствијата определени со овој закон.

(5) Органите од ставовите (1) и (2) на овој член можат да пропишат начин на адекватно спроведување на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за субјектите за чиј надзор се одговорни.

(6) Органите од ставот (1) на овој член и комисиите од член 98 на овој закон, доколку при вршењето на надзор утврдат сомневање за перење пари и/или финансирање на тероризам, како и прекршување на одредбите на овој закон, за тоа веднаш ја известуваат Управата.

#### Член 92

(1) Надзорот кој го спроведува Управата може да трае најдолго 15 работни дена со можност да се продолжи, но не подолго од 30 работни дена.

(2) Министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата.

(3) Директорот на Управата донесува годишна програма за вршење надзор најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната година.

#### Член 93

Надзорот кој самостојно го спроведува Управата го вршат инспектори, вработени во Управата кои ги исполнуваат општите услови утврдени со Законот за вработени во јавниот сектор и условите утврдени со актот за систематизација на работните места во Управата.

#### Член 94

(1) При вршењето на надзорот кој го спроведува Управата, инспекторот има обврска:

- 1) да постапи по налогот за вршење надзор;
- 2) да преземе подготвителни активности за вршење надзор;

- 3) да ги извести одговорното и овластеното лице на субјектот за почетокот на вршењето на надзорот, законскиот основ, целта и обемот на надзорот, освен во случај на вонреден и контролен надзор;

- 4) да се легитимира пред субјектот, односно пред овластеното лице на субјектот;

- 5) да ја чува тајноста на податоците;

- 6) да постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на Управата;

- 7) да состави записник за извршениот надзор;

- 8) да донесе заклучок;

- 9) да донесе решение согласно член 100 од овој закон;

- 10) да предложи постапка за порамнување и

- 11) да поднесе барање за поведување на прекршочен постапка.

(2) Покрај обврските од ставот (1) на овој член, инспекторот за спроведениот надзор е должен изгответена инспекторска документација да ја подреди во досие по следниот редослед:

- 1) документи прибрани во подготовката на надзорот;

2) барање од одделенијата во Управата, друг орган или институција доколку надзорот се извршил по нивно барање;

- 3) налог за надзор;
- 4) записник за извршен надзор;
- 5) заклучок;
- 6) решение;
- 7) предлог за порамнување;
- 8) записник од извршено порамнување;
- 9) платен налог;
- 10) барање за покренување на прекршочна постапка и
- 11) правосилни и извршни решенија од судска постапка.

#### Член 95

(1) При вршење на надзорот кој го спроведува Управата, инспекторот е овластен:

1) да проверува општи и поединечни акти, фајлови, документи, докази и информации во обем според предметот на надзорот, како и да побара да подготват потребни копии и документи;

2) да бара од субјектот да му бидат обезбедени канцелариски услови за работа во деловните простории на субјектот и лице што ќе присуствува за време на надзорот заради навремено обезбедување на документација и информации во врска со предметот на надзор;

3) да влегува и врши проверка во деловните простории на субјектот;

4) да проверува идентификациски документи на лица поради потврдување на нивниот идентитет во согласност со закон;

5) да бара од субјектот или од неговите вработени писмено или усно објаснување во врска со прашања од делокругот на надзорот;

6) да бара стручно мислење кога е тоа потребно за надзорот;

7) да ги контролира активностите на субјектот;

8) да врши попис на затекнати документи во деловниот објект и

9) да обезбеди други потребни докази.

(2) Идентичноста на копијата со оригиналот на фајловите, документите, доказите и информациите од ставот (1) на овој член субјектот ја потврдува со потпис на овластеното лице.

(3) Инспекторот е овластен да покрене постапка за порамнување и прекршочна постапка во согласност со закон.

#### Член 96

(1) При вршење на надзорот кој го спроведува Управата, инспекторот заради отстранување на утврдените неправилности, има право и обврска на субјектот:

1) да му укаже на утврдените неправилности;

2) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување и да му врачи покана за спроведување на едукација согласно член 100 од овој закон;

3) да му предложи постапка за порамнување и

4) да му поднесе барање за поведување на прекршочна постапка или да поведе друга соодветна постапка.

#### Член 97

По жалба против решението на инспекторот во Управата одлучува посебна комисија од три члена именувани од министерот за финансии, при што претседателот на комисијата се определува од редот на раководните лица во Управата кои не се вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор.

#### Член 98

(1) Коморите на адвокатите и коморите на нотариите, во рамките на своите надлежности формираат комисии за вршење на надзор над примената на одредбите од овој закон врз работењето на нивните членови.

(2) Членовите на комисиите од ставот (1) на овој член се именуваат со мандат од четири години без право на повторен избор.

(3) За именувањето и составот на комисиите, коморите ја известуваат Управата.

#### Член 99

(1) Органите и институциите од член 91 и комисиите од членот 98 од овој закон се должни да ја известат Управата за поднесеното барање за покренување на прекршочна постапка за сторен прекршок од овој закон од страна на субјектите над кои вршат надзор, за поведените постапки за порамнување и за исходот од овие постапки.

(2) Органите и институциите од членот 91 и комисиите од членот 98 од овој закон се должни без одлагање периодично, а најмалку дава пати годишно да ја известат Управата за извршениот надзор над субјектите и за наодите од извршениот надзор.

#### Постапка за едукација

##### Член 100

(1) Доколку при вршењето на надзор кој го спроведуваат органите од член 91 и член 98 од овој закон, се утврди дека е сторена неправилност по прв пат од страна на субјектот, од член 115 и 116 од овој закон, се составува записник во кој ќе се утврди сторената неправилност и се донесува решение со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и истовремено се врачува покана за едукација на лицето или субјектот кај кого е утврдена неправилноста при вршењето на надзорот.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ја пропишува министерот за финансии, на предлог на Управата.

(3) Едукацијата се организира и спроведува во рок не подолг од осум дена од денот на спроведување на надзорот.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе субјекти.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот од став (1) од овој член, над кој се спроведува едукација, не се јави на едукацијата, ќе се смета дека е.eduциран по однос на утврдената неправилност.

(6) Доколку лицето или субјектот од став (1) на овој член над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е.eduциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку при спроведување на контролниот надзор се утврди дека се отстранети утврдените неправилности од став (1) од овој член, се донесува заклучок со кој се запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку при спроведување на контролниот надзор се утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од став (1) од овој член, се предлага постапка за порамнување.

(9) Органите од член 91 и член 98 од овој закон водат евидентија за спроведената едукација на начин и форма пропишана од министерот за финансии, на предлог на Управата.

**СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА, АНАЛИЗИРАЊЕ, ПРОЦЕНУВАЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ**

**Член 101**

(1) Управата собира, обработува, анализира, проценува, оценува, користи, пренесува, чува и брише податоци, обработува лични податоци под услови и на начин утврдени со овој и посебен закон и води евиденции за личните и други податоци за чие собирање е овластена со овој закон, заради спречување на перенење пари и финансирање на тероризам.

(2) Управата обработува лични податоци кога за лицето постои сомневање за перенење пари и финансирање на тероризам.

(3) Податоци за правно лице се собираат кога постојат основи за сомневање за перенење пари и финансирање на тероризам.

**Член 102**

Лични податоци, во смисла на овој закон, се: лично име, податоци за раѓање (ден, месец, година и место), живеалиште или престојувалиште, единствен матичен број, адреса на живеење и државјанство, како и други податоци преку кои директно или индиректно може да се идентификува одредено лице.

**Член 103**

Управата собира лични и други потребни податоци од задолжените субјекти, надлежни државни органи, јавни институции, установи, меѓународни организации и други правни лица.

**Член 104**

(1) Управата води евиденции за:

- 1) лица за кои е доставен извештај за сомнителна активност;
- 2) лица за кои е доставен извештај за готовинска трансакција;
- 3) лица за кои е доставен извештај за поврзани готовински трансакции;
- 4) лица за кои е доставен извештај за исплатени кредити;
- 5) лица за кои е доставен извештај од нотар за заврен правен акт;
- 6) лица за кои е доставен извештај за склучување на полиса за осигурување на живот во износ над 15.000 евра во денарска противвредност;

7) лица за кои е доставен извештај за купопродажба на возила чија вредност надминува 15.000 евра во денарска противвредност;

8) лица за кои е доставен извештај за сомневање на перенење пари и финансирање на тероризам до надлежните органи;

9) лица за кои е доставено известување за сомневање на друго кривично дело до надлежните органи;

10) лица за кои е издаден налог за следење на деловен однос;

11) лица за кои е издаден налог за примена на привремени мерки;

12) лица за кои се разменети податоци со надлежните органи во Република Македонија;

13) лица за кои се разменети податоци со овластените тела и организации на други држави и меѓународни организации и

14) лица кои пренеле пари или физички преносливи средства за плаќање.

(2) Евиденциите од ставот (1) на овој член содржат лични податоци, согласно со членовите 8 и 102 од овој закон и други податоци и информации за субјектот на личните податоци и за трето лице.

**Член 105**

Евиденцијата од членот 104 на овој закон може да биде структурирана и да се води како:

- евиденција за применети извештаи за сомнителна активност;
- евиденција за применети извештаи за една или повеќе поврзани готовински трансакции;
- евиденција за применети извештаи за пренос на пари или физички преносливи средства за плаќање;
- евиденција за применети извештаи од банките за исплатени кредити;
- евиденција за применети извештаи од нотарите за заверени правни акти;
- евиденција за применети извештаи од осигурителните друштва склучување на полиса за осигурување на живот во износ над 15.000 евра во денарска противвредност;
- евиденција за применети извештаи од автодилерите купопродажба на возила чија вредност надминува 15.000 евра во денарска противвредност;
- евиденција за применети и доставени барања за размена на податоци со овластените тела и организации на други држави и меѓународни организации;
- евиденција за доставени извештаи и известувања до надлежните органи
- евиденција за издадени налози за следење на деловен однос и за примена на привремени мерки.

**Член 106**

(1) Податоците за кои Управата води евиденции согласно член 104 и член 105 од овој закон се користат за статистички и аналитички цели на Управата.

(2) Лични податоци можат да се доставуваат до овластените тела и организации на други држави и меѓународни организации во согласност со закон и ратификуваните меѓународни договори.

**Член 107**

Лични податоци можат да се користат согласно целите пропишани со овој закон и согласно прописите со кои се уредува заштитата на личните податоци.

**Член 108**

Личните податоци внесени во евиденциите од член 104 и член 105 на овој закон веднаш се бришат во случаите кога ќе се утврди дека не се точни или престанале причините, односно условите заради кои личниот податок е внесен во евиденцијата.

**Член 109**

Податоците содржани во евиденциите од член 104 и член 105 на овој закон, од нивното внесување, се до нивното бришење смеат да се разменуваат под услови и на начин предвидени со овој закон.

**Член 110**

Податоците од евиденциите од член 104 и член 105 од овој закон се чуваат во рок од пет години од денот на нивниот прием.

**ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ**

**Член 111**

(1) Глоба во износ од 80.000 до 100.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако:

- не одбие да воспостави деловен однос, ја изврши трансакцијата или не го прекине деловниот однос со клиентот спротивно на член 18 став (1);

- не достави до Управата извештај согласно член 18 став (2);

- исплати, прими или размени готови пари во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе поврзани трансакции согласно член 24 став (1);

- извршат регистрација или пренос на хартии од вредност, друг имот или правни работи ако клиентот не поднесе доказ дека преносот на парите е извршен преку банка спротивно на член 24 став (2);

- влезат или продолжат деловен однос со shell bank (банки школки) и да започнат или продолжат кореспондентски деловен однос со банка за која знаат дека дозволува отварање и работење со сметки на банки школки спротивно на член 25 став (1);

- shell bank (банки школки) вршат финансиски активности во Република Македонија спротивно на член 25 став (2);

- отворат или чуваат анонимни сметки или сметки на фiktивни имиња спротивно на член 26;

- го известат клиентот или трето лице за доставувањето на податоците до Управата или за други мерки и дејствија преземени врз основа на овој закон согласно член 29 став (3);

- го известат клиентот или трето лице за доставувањето на податоците спротивно на член 29 став (4);

- не достават до Управата податоци, информации и документи согласно член 30 став (1) точка а);

- не ги достават собраниите податоци, информации и документи согласно член 30 став (4);

- се повикува на деловна тајна при доставувањето на информација спротивно на член 39;

- не ги достави побараните податоци, неточно ги одговори побараните податоци или не ги одговори во форма и рок од десет работни дена согласно член 79 став (3);

- не ги достави побараните податоци согласно член 79 став (4) и

- не ја задржува трансакцијата врз основа на издадениот налог или најдолго 72 часа од задржувањето на трансакцијата согласно член 83 став (3).

(2) Покрај глобата за сторени дејствија од ставот (1) на овој член на правното лице му се изрекува и прекршочна санкција забрана за вршење на одделна дејност од две до пет години согласно закон.

(3) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

(4) На одговорното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член покрај глобата му се изрекува и прекршочна санкција забрана за вршење на должност од една до две години согласно закон.

### Член 112

(1) Глоба во износ од 80.000 до 100.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на банката ако не стави во употреба или не го надгради софтверот за автоматска обработка на податоците согласно член 34 став (3).

(2) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во банката за дејствијата од ставот (1) на овој член.

### Член 113

(1) Глоба во износ од 30.000 до 40.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако:

- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога се воспоставува деловен однос согласно член 6 точка а) од овој закон;

- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога се извршуваат една или неколку поврзани трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе согласно член 6 точка б) од овој закон;

- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога постои сомневање за перенење пари и финансирање на тероризам, без оглед на каков било исклучок или износ на средства согласно член 6 точка в) од овој закон;

- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога постои сомневање за вистинитоста или адекватноста на претходно добиените податоци за идентитетот на клиентот согласно член 6 точка г) од овој закон;

- не презема мерки со цел да ја утврди природата на деловната активност, сопственичката и управувачката структура на клиентот, согласно член 7 став (2) од овој закон;

- не спроведува процедура на анализа на клиентот според извршената проценка на ризикот на клиентот, деловниот однос, продуктот или трансакцијата согласно член 7 став (3) од овој закон;

- не вршат проценка на ризик на клиентот врз основа на процедурата за анализа на ризик согласно член 7 став (4) од овој закон;

- не обезбедат пристап до документите за проценка на ризикот согласно член 7 став (5) од овој закон;

- не вршат детален преглед на трансакциите согласно член 12 став (1) од овој закон;

- не го идентификуваат и потврдат идентитетот на испраќачот или не обезбедат податоци согласно член 13 став (1) од овој закон;

- не обезбедат податоци согласно член 13 став (2) од овој закон;

- не ги стават на располагање обезбедените податоци на финансиската институција која треба да ја изврши исплатата или на надлежните органи согласно член 13 став (3) од овој закон;

- не ги проследат податоците за уплаќачот до финансиската институција примач согласно член 13 став (4) од овој закон;

- при вршењето на исплати на безготовински трансфери во меѓународниот платен промет постапат спротивно на член 13 став (5) од овој закон;

- не ја ограничат или прекинат деловната соработка со финансиските институции согласно член 13 став (6) од овој закон;

- не ги спроведуваат мерките за анализа на клиент согласно член 14;

- не ги исполнуваат барањата за анализа на клиент согласно член 15 став (1) од овој закон;

- не ги исполнуваат барањата за анализа на клиент согласно член 15 став (2) од овој закон;

- не ги применат мерките согласно член 15 став (3) од овој закон;

- не обезбедат соодветна документација согласно член 15 став (4) од овој закон;

- не применат засилена анализа на клиентот во случај кога постои повисок ризик од перенење пари и финансирање на тероризам согласно член 16 став (1) од овој закон;

- не применат мерки на засилена анализа на клиентот кога не е физички присутен за целите на идентификација согласно член 16 став (2) од овој закон;

- не применат мерки на засилена анализа на клиентот кога воспоставуваат кореспондентски банкарски односи со банки согласно член 16 став (3) од овој закон;

- не применат мерки на засилена анализа на клиентот кога вршат трансакции или стапуваат во деловен однос со носители на јавни функции согласно член 16 став (4) од овој закон;

- не спроведат засилена анализа на деловните односи и трансакциите со физички или правни лица, финансиски институции од држави кои не ги имплементирале или недоволно ги имплементирале мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам согласно член 16 став (5) од овој закон;

- не направат анализа за основот и целта на сложените, невообичаено големите трансакции или трансакции кои се извршени на невообичаен начин, кои немаат очигледна економска оправданост или видлива правна цел согласно член 17 ставови (1) и (5) од овој закон;

- не посветат посебно внимание на деловните односи со здруженија на граѓани и фондации согласно член 17 ставови (2) и (5) од овој закон;

- не го утврдат ризикот од заканите од перење пари и финансирање на тероризам во новите технологии или технологиите во развој и не преземат мерки согласно член 17 ставови (3) и (4) од овој закон;

- податоците обезбедени врз основа на овој закон се користат спротивно на член 29 став (1) од овој закон;

- ги користат личните податоци од досиејата на клиентите спротивно на член 29 став (5) од овој закон;

- не достават до Управата податоци, информации и документи за готовинска трансакција во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе согласно член 30 став (1) точка б) од овој закон;

- не достават до Управата податоци, информации и документи за неколку поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе согласно член 30 став (1) точка в) од овој закон;

- не ја известат Управата согласно член 30 став (2) од овој закон;

- не достават податоци за исплатени кредити и податоци за позајмици согласно член 32 став (2) од овој закон;

- не достават податоци за склучени полиси за осигурување на живот во вредност од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе согласно член 32 став (3) од овој закон;

- не достават податоци за склучените договори за купопродажба на возила во вредност од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе согласно член 32 став (4) од овој закон;

- не изготват програми или програмите не се во согласност со член 34 став (1) од овој закон;

- не ги достават програмите и измените и дополнувањата на програмите на увид и мислење на Управата согласно член 34 став (2) од овој закон;

- не именува овластено лице согласно член 35 став (1) од овој закон;

- не формира посебен оддел согласно член 35 став (2) од овој закон;

- овластеното лице и вработените во одделот немаат пристап до базите на податоци спротивно на член 35 став (6) од овој закон;

- не вршат внатрешна контрола и не постапуваат согласно член 36 од овој закон и

- не ја известува Управата согласно член 82 ставови (2) и (4) од овој закон.

- (2) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.

#### Член 114

- (1) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако:

- не го идентификува и потврди идентитетот на физичко лице согласно член 8 став (1) од овој закон;

- не го идентификува и потврди идентитетот на правно лице согласно член 8 став (3) од овој закон;

- не задржат копија од документите за идентификација согласно член 8 став (5) од овој закон;

- не утврди дали клиентот дејствува во име и за сметка на трето лице согласно член 9 став (1) од овој закон;

- не го идентификува и потврди идентитетот на лицето кое ја врши трансакцијата (ополномочтеник), носителот на правата (ополномочтувачот) и полномошното согласно член 9 став (2) од овој закон;

- не го идентификува и потврди идентитетот вистинскиот сопственик согласно член 10 од овој закон;

- не го потврдат идентитетот на клиентот, ополномочтувачот или на вистинскиот сопственик и пред да воспостават деловен однос или пред да ја извршат трансакцијата согласно член 11 став (1) од овој закон;

- не го потврди идентитетот клиентот или на вистинскиот сопственик и го потврдат неговиот идентитет пред или за време на исплаќањето на полисата или пред или кога корисникот има намера да ги изврши правата кои произлегуваат од полисата согласно член 11 став (3) од овој закон;

- не ги ажурираат документите и податоците на клиентот согласно член 12 став (2) од овој закон;

- не ги спроведуваат мерките за анализа на клиент согласно член 14 од овој закон;

- не го утврдат идентитетот на клиентот пред секоја трансакција која вклучува сума поголема од 500 евра во денарска противвредност согласно член 20 став (1) од овој закон;

- не ги забележат податоците во хронолошки редослед во нумериран регистар согласно член 20 став (2) од овој закон;

- не го утврдат идентитетот на клиентот пред секоја трансакција која вклучува сума поголема од 1.000 евра во денарска противвредност согласно член 21 став (1) од овој закон;

- не ги забележат податоците во хронолошки редослед во нумериран регистар согласно член 21 став (2) од овој закон;

- не го утврдат идентитетот на клиентот пред влегување во казиното и при купување или при исплаќање на чипови во износ над 500 евра во денарска противвредност согласно член 22 став (1) од овој закон;

- не ги забележат податоците во хронолошки редослед во нумериран регистар согласно член 22 став (2) од овој закон;

- не ги забележат податоците во нумериран регистар согласно член 23 став (1) од овој закон;

- не обезбедат примена на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во поддржниците и филијалите согласно член 27 став (1) од овој закон;

- не го информираат органот на надзор согласно член 27 став (2) од овој закон;

- не чуваат копии од документите согласно член 28 став (1) од овој закон;
- не чуваат копии согласно член 28 став (2) од овој закон;
- не го чуваат нумерираниот регистар од членовите 20, 21, 22, и 23 согласно член 28 став (6) од овој закон;
- не чува копии од документацијата согласно член 28 став (7) од овој закон ;
- правните наследници или основачите на субјектот не ги чуваат податоците согласно член 28 ставови (8) и (9) од овој закон;
- не ги стават на располагање податоците согласно член 28 став (10) од овој закон;
- не ги чуваат податоците согласно член 28 став (11) од овој закон;
- не ги достават податоците, информациите и документите согласно член 30 став (5) од овој закон;
- не ги утврдат основите за сомневање согласно член 31 став (1) од овој закон;
- не го потврдат извештајот доставен по телефон, телефонски, електронски или со друг писан документ согласно член 33 став (2) од овој закон;
- во одделот не се вработени лица согласно член 35 став (3) од овој закон и
- вработените во одделот не ги исполнуваат високите професионални стандарди определени од страна на субјектот и немаат соодветни познавања во областа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам согласно член 35 став (4) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице од член 3, став (1) точка 2 од овој закон, ако во рамките на своето работење:

- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога воспоставува деловен однос согласно член 6 точка а) од овој закон;
- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога се извршуваат една или неколку поврзани трансакции во износ од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе согласно член 6 точка б) од овој закон;
- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога постои сомневање за перење пари и финансирање на тероризам, без оглед на каков било исклучок или износ на средства согласно член 6 точка в) од овој закон;
- не спроведува процедура на анализа на клиентот кога постои сомневање за вистинитоста или адекватноста на претходно добиените податоци за идентитетот на клиентот согласно член 6 точка г) од овој закон;
- не спроведуваат процедура на анализа на клиентот според извршената проценка на ризикот на клиентот, деловниот однос, продуктот или трансакцијата согласно член 7 став (3) од овој закон;
- не врши проценка на ризикот на клиентот врз основа на процедура за анализа на ризик согласно член 7 став (4) од овој закон;
- не го идентификува и потврдува идентитетот на физичко лице согласно член 8 став (1) од овој закон;
- не го идентификува и потврди идентитетот на правно лице согласно член 8 став (3) од овој закон;
- не задржат копија од документите за идентификација согласно член 8 став (5) од овој закон;

- не го идентификува и потврди идентитетот вистинскиот сопственик согласно член 10 од овој закон;
- не го потврдат идентитетот на клиентот, ополномочувачот или на вистинскиот сопственик и пред да воспостават деловен однос или пред да ја извршат трансакцијата согласно член 11 став (1) од овој закон;
- не го потврди идентитетот на клиентот или на вистинскиот сопственик и го потврдат неговиот идентитет пред или за време на исплаќањето на полисата или пред или кога корисникот има намера да ги изврши правата кои произлегуваат од полисата согласно член 11 став (3) од овој закон;
- не ги ажурираат документите и податоците на клиентот согласно член 12 став (2) од овој закон;
- не ги спроведуваат мерките за анализа на клиент согласно член 14 од овој закон;
- не ги исполнуваат барањата за анализа на клиент согласно член 15 став (1) од овој закон;
- не ги применат мерките согласно член 15 став (3) од овој закон;
- не обезбедат соодветна документација согласно член 15 став (4) од овој закон;
- не примени засилена анализа на клиентот во случај кога постои повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризам согласно член 16 став (1) од овој закон;
- не примени мерки на засилена анализа на клиентот кога не е физички присутен за целите на идентификација согласно член 16 став (2) од овој закон;
- не примени мерки на засилена анализа на клиентот кога врши трансакции или стапува во деловен однос со носители на јавни функции согласно член 16 став (4) од овој закон;
- не спроведат засилена анализа на деловните односи и трансакциите со физички или правни лица, финансиски институции од држави кои не ги имплементирале или недоволно ги имплементирале мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам согласно член 16 став (5) од овој закон;
- не направат анализа за основот и целта на сложените, невообичаено големите трансакции или трансакции кои се извршени на невообичаен начин, кои немаат очигледна економска оправданост или видлива правна цел согласно член 17 ставови (1) и (5) од овој закон;
- не посветат посебно внимание на деловните односи со здруженија на граѓани и фондации согласно член 17 ставови (2) и (5) од овој закон;
- не го утврдат ризикот од заканите од перење пари и финансирање на тероризам во новите технологии или технологиите во развој и не превземат мерки согласно член 17 ставови (3) и (4) од овој закон;
- исплати, прими или размени готови пари во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе поврзани трансакции согласно член 24 став (1) од овој закон;
- извршат регистрација или пренос на хартии од вредност, друг имот или правни работи ако клиентот не поднесе доказ дека преносот на парите е извршен преку банка спротивно на член 24 став (2) од овој закон;
- не чува копии од документите согласно член 28 став (1) од овој закон;
- не чува копии согласно член 28 став (2) од овој закон;
- не ги чува податоци и документи согласно член 28 ставови (3) и (4) од овој закон;
- не ги стави документите на располагање согласно член 28 став (10) од овој закон;

- податоците обезбедени врз основа на овој закон ги користат спротивно на член 29 став (1);
- го извести клиентот или трето лице за доставувањето на податоците до Управата или за други мерки и дејствија преземени врз основа на член 29 став (3) од овој закон;
- го извести клиентот или трето лице за доставувањето на податоците спротивно на член 29 став (4) од овој закон;
- ги користат личните податоци од досиејата на клиентите спротивно на член 29 став (5) од овој закон;
- не достави до Управата податоци, информации и документи согласно член 30 став (1) точка а) од овој закон;
- не ја извести Управата согласно член 30 став (2) од овој закон;
- не ги достави собраниите податоци, информации и документи согласно член 30 став (4) од овој закон;
- не достави податоци за заверени договори со кои се стекнува имот во вредност од 15.000 евра во денарска противвредност или повеќе согласно член 32 став (1) од овој закон;
- не го потврди извештајот доставен по телефон согласно член 33 став (2) од овој закон;
- не изготви програма или програмата не е во согласност со член 34 став (1) од овој закон;
- не ги достават програмите и измените и дополнувањата на програмите на увид и мислење на Управата согласно член 34 став (2) од овој закон;
- не именува овластено лице согласно член 35 став (1) од овој закон;
- се повикува на деловна тајна при доставувањето на информација спротивно на член 39 од овој закон;
- не ги достави побараните податоци согласно член 79 став (3) од овој закон;
- не ги достави побараните податоци согласни член 79 став (4) од овој закон;
- не ја известува Управата согласно член 82 ставови (2) и (4) од овој закон и
- не ја задржува трансакцијата согласно член 83 став (3) од овој закон.

(2) На физичкото лице за дејствијата од ставот (1) од овој член покрај глобата му се изрекува и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност од една до две години.

#### Член 116

Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на стечајниот управник или ликвидациониот управник ако не презема мерки и дејствија во случај кога субјектот е во постапка на стечај и ликвидација согласно член 5 од овој закон.

#### Член 117

Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице или лица кои вршат јавно овластување, ако:

- не го евидентира секое внесување и изнесување на пари или физички преносливи средства за плаќање преку царинската линија на Република Македонија согласно член 19 став (1) од овој закон;
- не ги прибира податоците согласно член 19 став (2) од овој закон;
- не го пријавува до Управата внесувањето или изнесувањето на пари или физички преносливи средства за плаќање над 10.000 евра во денарска противвредност согласно член 19 став (3) од овој закон;

- не го пријавува до Управата, сомневањето за перенење пари и/или финансирање на тероризам согласно член 19 став (4) од овој закон;

- не ги чува сите податоци за внесување или изнесување на пари или физички преносливи средства за плаќање, преку царинската линија најмалку 5 години од денот на извршениот пренос согласно член 28 став (5) од овој закон;

- не ги достават бараните податоци согласно член 79 став (3) од овој закон;

- не изготват годишни планови за вршење надзор над примената на мерките и дејствијата согласно член 91 став (4) од овој закон;

- не ја известат Управата кога утврдат сомневање за перенење пари и/или финансирање на тероризам како и прекршување на одредбите на овој закон согласно член 91 став (6);

- не формираат комисии за вршење на надзор согласно член 98 став (1) од овој закон;

- не ја известат Управата согласно член 98 став (3) од овој закон;

- не ја известат Управата за поднесеното барање за покренување на прекршочна постапка согласно член 99 став (1) од овој закон и

- не ја известат Управата за извршениот надзор над субјектите и за наодите од извршениот надзор согласно член 99 став (2) од овој закон.

#### Порамнување

##### Член 118

(1) За прекршоците од членовите 111, 112, 113, 114, 115, 116 и 117 од овој закон органите на надзор од членот 91 и комисиите од членот 98 од овој закон се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

(2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, органите на надзор од членот 91 и комисиите од членот 98 од овој закон составуваат записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата кои се вклучени.

(3) Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се надминат последиците од сторување на прекршокот.

(4) Органите на надзор од членот 91 и комисиите од членот 98 од овој закон во постапка на порамнување издаваат платен налог на сторителот на прекршокот.

(5) Доколку сторителот го прими платниот налог, е должен истиот да го потпише и плати во рок од 8 дена. Примањето на платниот налог се запишува во записникот.

(6) Органите на надзор од членот 91 и комисиите од членот 98 од овој закон се должни да водат евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.

##### Член 119

Прекршочна постапка за сторен прекршок од членовите 111, 112, 113, 114, 115, 116 и 117 не може да се поведе или води ако поминат повеќе од пет години од денот кога е сторен прекршокот.

##### Член 120

За прекршоците пропишани во членовите 111, 112, 113, 114, 115, 116 и 117 од овој закон одлучува надлежниот суд во постапка пропишана со закон.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 121

(1) Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за спречување на перенење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 и 43/14) продолжуваат да се применуваат до денот на донесувањето на подзаконските прописи утврдени со овој закон.

(2) Подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон, министерот за финансии ги донесува во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на законот.

## Член 122

(1) Субјектите кои до денот на влегувањето во сила на овој закон, имаат изготвено и доставено програми согласно Законот за спречување на перенење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 и 43/14), а кои ги содржат елементите од членот 34 став (1) на овој закон, ќе се смета дека се изготвени согласно овој закон.

(2) Субјектите кои до денот на влегувањето во сила на овој закон, имаат изготвено и доставено програми согласно Законот за спречување на перенење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 и 43/14), а кои не ги содржат елементите од членот 34 став (1) на овој закон, се должни да ги изготват и достават програмите согласно овој закон на увид и мислење до Управата, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 123

Директорот на Управата именуван до денот на започнувањето на примената на овој закон продолжува да ја извршува функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.

## Член 124

Одредбите од член 42 став (2) од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон со исклучок на одредбата од членот 42 став (2) точка 4 од овој закон која ќе започне да се применува по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 125

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за спречување на перенење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 и 43/14).

## Член 126

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I GJ**  
**ПËР PARANDALIM TË PASTRIMIT TË PARAVE  
DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT**

## DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

## Neni 1

(1) Me këtë ligj përcaktohen masat dhe veprimet për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave, veprave të lidhura ndëshkuese dhe financimit të terrorizmit (në tekstin e mëtejmë: pastrim i parave dhe financim i terrorizmit).

(2) Me këtë ligj përcaktohet kompetenca e Drejtorisë për Zbulim Financiar (në tekstin e mëtejmë: Drejtoria).

## Definicione

## Neni 2

Shprehje të veçanta të përdorura në ligj e kanë këtë kuptim:

1. "Pastrim i parave" janë veprimet e parapara me Kodin penal si vepër penale pastrim i parave dhe produktive tjera nga vepra ndëshkuese;

2. "Financim i terrorizmit" janë veprimet e parapara me Kodin penal si vepër penale financim i terrorizmit;

3. "Të ardhura nga vepra ndëshkuese" është çdo pronë ose dobi e marrë, në mënyrë të drejtë/drejtë ose tërthorazi, me kryerjen e veprës penale. Të ardhurat nga vepra ndëshkuese përfshin edhe të ardhura nga vepra ndëshkuese të kryer jashtë vendit, me kusht që në kohën e kryerjes të jetë paraparë si vepër ndëshkuese edhe sipas ligjeve të shtetit në të cilin është kryer dhe sipas ligjeve të Republikës së Maqedonisë;

4. "Vepër e lidhur ndëshkuese" është vepra penale e cila gjeneron përfitime të cilat mund të janë objekt i veprimit të veprës penale pastrim i parave;

5. "Pronë" janë para ose instrumente tjera për pagesë, letra me vlerë, depozita, pronësi tjetër e çdo lloji si material ose jomaterial, e tundshme ose e patundshme, pa dallim të mënyrës së fitimit, si dhe të drejta tjera mbi sende, kërkesa, dokumente publike dhe dokumente legale për pronësi dhe aktivë në formë të shkruar dhe elektronike ose instrumente me të cilat dëshmohet e drejta e pronësisë ose interesit në atë pasuri;

6. "Institucione finanziare" janë:

- banka në pajtim me Ligjin për banka;
- këmbimore në pajtim me Ligjin për punë devizore;
- kursimore në pajtim me Ligjin për banka;
- shtëpi brokere në pajtim me Ligjin për letra me vlerë;
- ofrues të shërbimeve transfer i shpejtë i parave dhe subagjentë në pajtim me Ligjin për kryerje të shërbimeve transfer i shpejtë i parave;

- posta ose persona tjerë juridikë kur realizojnë transaksione financiare, transfere telegrafike të parave ose dërgim të dërgesave me vlerë;

- shoqëri për sigurim, shoqëri brokere të sigurimit, shoqëri përfaqësim në sigurim, brokerë të sigurimit dhe përfaqësues në sigurim, të cilët kryejnë punë të sigurimit të jetës, përkatesisht kryejnë punë të përfaqësimit ose ndërmjetësimit në sigurim gjatë lidhjes së marrëveshjeve për sigurim të jetës në pajtim me Ligjin për supervizion të sigurimit;

- shoqëri për menaxhim me fonde investuese në pajtim me Ligjin për fonde investuese;

- shoqëri për menaxhim me fonde të detyrueshme pensionale dhe vullnetare në pajtim me rregullat për sigurim pensionali dhe

- persona tjerë juridikë ose fizikë të cilët në pajtim me ligjin kryejnë një ose më shumë aktivitete në lidhje me lejimin e kredive, lëshimin e parave elektronike, lëshimin dhe administrimin e kartelave kreditore, lizing financiar, faktoring, forfering, dhënie të shërbimeve të këshilltarit investues, ndërmjetësim gjatë mirkropagesës dhe aktivitetë tjerë financiare të përcaktuara me ligj;

7. "Klient" është secili person juridik ose fizik i cili ka vendosur marrëdhënje afariste dhe/ose është regjistruar te subjekti i cili kryen punë lidhur me investim, kreditim, zëvendësim, transfer dhe transaksione tjera me para ose merr pjesë në lidhjen e punëve juridike me të cilat fitohen para ose pasuri dhe lloje tjera të disponimit me para ose pasuri;

8. "Para" janë mjetet pér pagesë me para në dorë, në apoënë ose para elektronike të cilat në bazë të këtij ligji janë në qarkullim në Republikën e Maqedonisë ose në ndonjë shtet tjeter;

9. "Para elektronike" janë para në pajtim me Ligjin pér qarkullim pagesor;

10. "Mjete të transferueshme fizike pér pagesë" janë çeqet e udhëtimit, çeqet, kambialet, dërgesat monetare dhe mjetet tjera të transferueshme fizike pér pagesë të cilat i paguhen prurësit ose janë të transferueshme pa kufizim;

11. "Pronar i vërtetë" është personi fizik i cili është pronar i fundit ose i cili realizon ndikim të tërthortë mbi klientin dhe/o se personin fizik në emër të të cilit dhe pér llogarinë e të cilit realizohet transaksioni;

Pronar i vërtetë i personit juridik është personi fizik:

a) i cili realizon pjesëmarrje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë prej së paku 25% nga aksionet ose pjesëmarrjet e përgjithshme, përkatesisht të drejtat e votës të personit juridik, duke përfshirë edhe posedime të aksioneve të prurësit dhe

b) i cili në mënyrë tjeter realizon kontroll në menaxhim ose realizon dobi me personin juridik;

12. "Dhënës të shërbimeve pér persona juridikë" janë personat fizikë ose juridikë të cilët ofrojnë shërbime pér:

a) themelim të personave juridikë;

b) angazhim ose ndihmë të personit tjeter që të angazhohet si organ i menaxhimit ose anëtar i organizit të menaxhimit në personin juridik;

v) sigurim të selisë së personit juridik dhe

g) angazhim ose ndihmë personit tjeter që të angazhohet si bashkëpronar ose si aksionar pér personin tjeter i cili nuk është shoqëri tregtare e cila merr pjesë në bursë;

13. "Bartës të funksioneve publike" janë personat fizikë të cilët nuk janë shtetas të Republikës së Maqedonisë, të cilëve u jepet dhe të cilëve u është dhënë funksion publik në Republikën e Maqedonisë ose në shtet tjeter, si:

a) kryetarë të shteteve dhe qeverive, ministra dhe zëvendësministra ose ndihmësministra,

b) anëtarë të parlamentit,

v) prokurori publikë dhe gjykatës të zgjedhur dhe të emëruar në gjykata;

g) anëtarë të organeve të menaxhimit në institucion shtetëror të revizionit dhe anëtarë të këshillit më të lartë të bankës qendrore,

d) ambasadorë,

gj) oficerë të rangut të lartë në forcat e armatosura (grada më të larta se kolonel),

e) persona të zgjedhur dhe të emëruar në pajtim me ligjin dhe anëtarë të organeve të udhëheqjes së ndërmarrjeve në pronësi shtetërore,

zh) persona me funksion në parti politike (anëtarë të organeve të partive politike) dhe

z) persona të cilëve u është ngarkuar funksion i dalluar në organizatë ndërkombëtare, si: drejtore, zëvendësdrejtore, anëtarë të këshillave udhëheqës dhe mbikëqyrës ose funksione tjetra ekuivalente;

Nacioni "bartës të funksioneve publike" përfshinë edhe:

a) anëtarë të familjes në pajtim me Ligjin pér familje dhe

b) persona të cilët konsiderohen pér bashkëpunëtorë të afërt:

- partnerë afaristë (secili person fizik pér të cilin dihet se ka pronësi të përbashkët mbi personin juridik, ka lidhur marrëveshje ose ka krijuar lidhje tjetra afariste të afërt me "bartësin e funksionit publik") dhe

- persona të cilët kanë themeluar person juridik në favor të bartësve të funksioneve publike.

Personat nga pikat a) deri në z) konsiderohen si bartës të funksionit publik së paku një vit pas pushimit të kryerjes së funksionit, e në bazë të vlerësimit të kryer paraprak të rezikut nga subjektet;

14. "Marrëdhënie afariste" është marrëdhënia profesionale ose komerciale, me kohëzgjatje të caktuar, e krijuar ndërmjet klientit, autorizuesit ose pronarit të vërtetë dhe subjekteve nga nen i këtij ligji;

15. "Masa të përkohshme" janë ndalim i përkohshëm pér shfrytëzimin ose disponimin me para, letra me vlerë, fonde ose pasuri tjeter, ruajtje dhe sigurim i përkohshme në bazë të vendimit të lëshuar nga gjykata ose organi tjeter kompetent në procedurë të përcaktuar me ligj;

16. "Transaksione të lidhura" janë dy ose më shumë transaksione të realizuara në afat prej një ditë pune nga realizimi i transaksionit të parë nga klienti i njëjtë ose ndërmjet klientëve të njëjtë ose pronarëve të njëjtë të lidhur pér lloj të njëjtë të aktiviteteve financiare;

17. "Program" është akti i subjektit i cili përcaktikon rregulla, procedura dhe udhëzime pér zbatimin e masave dhe veprimeve pér parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

18. "Person përgjegjës" është personi përgjegjës në pajtim me Ligjin pér kundërvajtje;

19. "Person i autorizuar" është personi udhëheqës, i emëruar nga organi i udhëheqjes, i cili kujdeset pér zbatimin e masave dhe veprimeve pér parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit dhe bashkëpunimin me Drejtorinë pér Zbulim Financiar;

20. Shell bank ("Bankë guaskë") është institucion financiar i cili në shtetin ku është regjistruar nuk ka lokale afariste, të punësuar dhe organe të udhëheqjes dhe nuk është anëtar i grupacionit bankar ose lloj tjeter të grupacionit i cili është lëndë e supervizionit të bazës së konsoliduar dhe

21. "Transaksione" janë pagesat, arkëtimet, depozitat, shkëmbimi i valutës, transferi i parave, lidhja e marrëveshjeve, furnizimi dhe i shitja e mallrave dhe shërbimeve, shitja ose cedimi i investimeve të themelimit, shitja ose cedimi i aksioneve ose pjesëmarrjeve, regjistrimi i letrave me vlerë ose bartja e letrave me vlerë ose pasurisë tjeter dhe aktiviteteve tjera të cilat i kryejnë subjektet në pajtim me autorizimet ligjore, e me të cilat bëhet bartje e parave ose e pasurisë në formë të njëhershme ose me marrëveshje të lidhur.

## SUBJEKTET

### Neni 3

Subjekte janë personat të cilët kanë obligim të ndërmarrin masa dhe veprime pér parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të parapara me këtë ligj (në tekstin e mëtejëmë: subjekte), si vijon:

1. Institucion finansiarë dhe degët, filialët dhe njësítë afariste të institucioneve të huaja financiare të cilat në pajtim me ligjin kryejnë veprimtari në Republikën e Maqedonisë;

2. Personat juridikë dhe fizikë të cilët i kryejnë shërbimet në vijim:

a) qarkullim me patundshmëri;

b) shërbime revizionit dhe kontabiliteti;

v) shërbime noterie, avokatie dhe shërbime tjetra juridike që kanë të bëjnë me: shitblerje të objekteve të tundshme, patundshmëri, pjesëmarrje ose aksione bashkëpronësie, tregti dhe menaxhim me para dhe letra me vlerë, hapje dhe menaxhim me llogari bankare, kasaforta dhe produkte tjetra financiare, themelim ose pjesëmarrje në menaxhimin ose punën e personave juridikë, përfaqësim të klientëve në transaksione financiare etj.;

- g) dhënie të këshillave nga fusha e tatimeve;
  - d) dhënie të shërbimeve të konsultimit dhe
  - gj) dhënie të shërbimeve të këshilltarit për investime.
3. Organizues të lojërave të fatit në sallone të lojërave (kazino);
4. Internet kazino;
  5. Dhënës të shërbimeve për persona juridikë;
  6. Depozitar qendror për letra me vlerë dhe
  7. Persona juridikë të cilët pranojnë në peng sende të tundshme dhe patundshmëri.

### MASA DHE VEPRIME PËR ZBULIM DHE PARANDALIM TË PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT

#### Neni 4

Masa dhe veprime për zbulim dhe parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (në tekstin e mëtejmë: masa dhe veprime), të cilat i ndërmarrin subjektet janë:

- analizë e klientëve,
- përcjellje e transaksioneve të caktuara,
- grumbullim, ruajtje dhe parashtrim i të dhënave për transaksione dhe klientët të cilët i kryejnë dhe
- vendosje dhe aplikim i programeve.

#### Neni 5

(1) Obligimi për ndërmarrje të masave dhe veprimeve të parapara me këtë ligj, ekziston edhe në rast kur subjektet janë në procedurë të falimentimit dhe likuidimit.

(2) Obligimin nga paragrafi (1) i këtij neni e kryen drejtori i falimentimit deri në përfundimin e procedurës së falimentimit, përkatesisht likuiduesi deri në përfundimin e procedurës së likuidimit.

### Analiza e klientit

#### Neni 6

Subjektet janë të obliguara të zbatojnë procedurë të analizës së klientit në rastet në vijim:

- a) kur themelohet marrëdhënie afariste;
- b) kur kryhen një apo disa transaksione të lidhura në shumë prej 15 000 eurosh në kundërvlerë me denarë ose më tepër;
- v) kur ekziston dyshim për pastrim të parave ose financim të terrorizmit, pa marrë parasysh përjashtimin ose shumën e mjeteve dhe
- g) kur ekziston dyshim për saktësinë ose përkatesinë e të dhënave paraprakisht të marra për identitetin e klientit.

#### Neni 7

(1) Procedura për analizë të klientit nga neni 6 i këtij ligji përfshin:

- a) identifikim të klientit dhe konfirmim të identitetit të tij me shfrytëzimin e dokumenteve, të dhënavë dhe informatave nga burime të sigurta dhe të pavarura;
- b) identifikim të autorizuesit dhe konfirmim të identitetit të tij me shfrytëzimin e dokumenteve, të dhënavë dhe informatave nga burime të sigurta dhe të pavarura;
- v) identifikim të pronarit të vërtetë dhe marrje të masave përkatese për konfirmimin e identitetit të tij, me qëllim që subjekti të jetë i bindur se e di cili është pronari i vërtetë, nëpërmjet përdorimit të dokumenteve, të dhënavë dhe informatave nga burime të sigurta dhe të pavarura;
- g) sigurim të informatave për qëllimin dhe dedikimin e marrëdhënieς afariste dhe
- d) ndjekje të vazhdueshme të marrëdhënieς afariste dhe të transaksioneve të cilat realizohen në suazat e marrëdhënie së themeluar afariste me klientin me qëllim

që të sigurohet se këto transaksione konsistojnë me profilin e rrezikut dhe biznesin e klientit, e nëse është e nevojshme edhe konfirmim i burimeve të mjeteve.

(2) Kur klienti është person juridik, subjekti është i obliguar të ndërmarrë masa me qëllim që ta konstatojë natyrën e aktivitetit të tij afarist dhe strukturën pronësore dhe menaxhuese të atij klienti.

(3) Subjektet e zbatojnë çdo masë nga procedura për analizë të klientit, e vëllimi i saj varet nga vlerësimi i rrezikut të klientit, marrëdhënie afariste, produktit ose transaksionit.

(4) Subjektet bëjnë vlerësim të rrezikut në bazë të procedurës interne për analizë të rrezikut që është pjesë përbërëse e programit, si dhe në bazë të indikatorëve të përpiluar nga Drejtoria në bashkëpunim me subjektet dhe organet e mbikëqyrjes.

(5) Subjektet janë të obliguara t'u mundësojnë qasje Drejtorisë dhe organeve të mbikëqyrjes te dokumentet për vlerësim të rrezikut, për të konfirmuar se rreziku i konstatuar nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit është adekuat si dhe vëllimi i masave të ndërmarra është në pajtim me rrezikun e klientit, marrëdhëni afariste, produktin ose transaksionin.

### Identifikimi dhe konfirmimi i identitetit të klientit

#### Neni 8

(1) Kur klienti është person fizik identifikohet dhe konfirmohet identiteti i tij me parashtrimin e dokumentit original dhe të vlefshëm për identifikim, të lëshuar nga organi kompetent ose kopje të verifikuar te noteri.

(2) Nga dokumenti nga paragrafi (1) të këtij neni përcaktohet emri, mbiemri, data dhe vendi i lindjes, vendi dhe adresa e banimit ose qëndrimi, numri unik amë ose numri për identifikim dhe numri i dokumentit për identifikim, organi që ka lëshuar dokumentin dhe data e vlefshëmisë.

(3) Kur klienti është person juridik identifikohet dhe konfirmohet identiteti i tij me dokument për regjistrim në original ose kopje të verifikuar në noter, të lëshuar nga organi kompetent i shtetit në të cilin është regjistruar personi juridik. Dokumenti për regjistrim parashtrohet me letër dhe/ose në formë elektronike. Dokumentet për regjistrim të lëshuara nga organi kompetent i shtetit të huaj, duhet të janë të përkthyera në gjuhën maqedonase nga përkthyesi i autorizuar gjyqësor.

(4) Nga dokumenti nga paragrafi (3) të këtij neni përcaktohen emri, selia, numri tatimor i personit juridik, themeluesit, përfaqësuesi ligjor, organi i menaxhimit dhe personat e autorizuar për hyrje në marrëdhënie afariste në emër të klientit.

(5) Nga dokumentet nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni, për qëllimet e identifikimit, subjektet në mënyrë të detyrueshme mbajnë kopje në letër dhe/ose në formë elektronike.

(6) Subjektet mund të kërkojnë edhe të dhëna, informata dhe dokumente tjera nga burime të sigurta dhe të pavarura për konfirmimin e identitetit të klientit.

Identifikimi dhe konfirmimi i identitetit të autorizuesit

#### Neni 9

(1) Subjektet detyrohen të konstatojnë nëse klienti vepron në emër dhe në llogari të personit të tretë.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, subjektet detyrohen ta identifikojnë dhe ta përcaktojnë identitetin e personit i cili e kryen transaksionin (i autorizuar), bartësin e të drejtave (autorizuesi) dhe autorizimin.

### Identifikimi dhe konfirmimi i identitetit të pronarit të vërtetë

#### Neni 10

(1) Subjektet janë të obliguara që ta identifikojnë pronarin e vërtetë dhe në bazë të vlerësimit të rrezikut ta konfirmojnë identitetin e tij në bazë të të dhënave dhe informatave nga burimet e sigura dhe të pavarura.

(2) Subjektet duhet ta konfirmojnë identitetin e pronarit të ri me atë që do të jenë të bindur se ai është pronari i vërtetë.

(3) Kur subjekti ka konstatuar rrezik të lartë nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit dhe i ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet për identifikim të pronarit të vërtetë sipas nenit 7 të këtij ligji, por nuk është i bindur se e njeh personin i cili është pronari i vërtetë, mund të marrë deklaratë nga klienti, kurse konfirmimin e identitetit e bën në bazë të të dhënave nga burime të pavarura dhe të sigura.

(4) Subjekti mund të mos e identifikojë dhe konfirmojë identitetin e pronarit të vërtetë nëse klienti ose ai i cili realizon kontroll mbi menaxhimin e klientit është organ shtetëror ose person juridik letrat me vlerë të të cilat kuotojnë në tregun e letrave me vlerë të vendit ose të huaj, dhe të dhënat për strukturën e vet pronësore dhe menaxhuese janë të arritshme publikisht.

#### Neni 11

(1) Konfirmimin e identitetit të klientit, autorizuesit ose pronarit të vërtetë, subjektet detyrohen ta bëjnë para se të themelojnë marrëdhënie afariste ose para se ta kryejnë transaksionin për klientë me të cilët subjekti nuk ka themeluari marrëdhënie afariste.

(2) Me përashtim të paragrafit (1) të këtij neni, subjektet mund ta vërtetojnë identitetin e klientit, të autorizuesit ose pronarit të vërtetë gjatë themelimit të marrëdhënieve afariste, për të mos e cenuar mbajtjen e marrëdhënieve afariste edhe kur ekziston rrezik i ulët nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit.

(3) Me përashtim nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, në punët e lidhura me sigurimin e jetës, lejohet që konfirmimi i identitetit të klientit, autorizuesit ose pronarit të vërtetë të policës, të bëhet pasi marrëdhënia afariste të jetë themeluar. Në këtë rast konfirmimi i identitetit duhet të bëhet para ose gjatë kohës së pagimit të policës ose para ose kur shfrytëzuesi ka për qëllim t'i zbatojë të drejtat të cilat rezultojnë nga polica.

### Ndjekja e vazhdueshme e marrëdhënieve afariste

#### Neni 12

(1) Subjektet detyrohen t'i ndjekin transaksionet të cilat bëhen në suazat e marrëdhënieve afariste me klientin, me qëllim që të konfirmohet se ato transaksione bëhen në pajtim me qëllimin dhe dedikimin e marrëdhënieve afariste, profilin e rrezikut të klientit, gjendjen e tij financiare dhe nëse është e nevojshme, të burimeve të tij të financimit.

(2) Subjektet janë të obliguara të kryejnë azhurnim të rregullt të dokumenteve dhe të dhënave për klientët ekzistues me të cilët kanë themeluar marrëdhënie afariste.

#### Neni 13

(1) Institucionet financiare detyrohen që gjatë pagimit të shumës mbi 1 000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit, për shkak të transferit pa para të gatshme nëpërmjet qarkullimit ndërkombëtar pagesor, të sigurohen të dhëna për urdhërdhënesin prej të cilëve mund të përcaktohet dhe verifikohet identiteti i tij, si

vijon: emri dhe mbiemri, përkatesisht emri i urdhërdhënesit, adresa dhe numri i llogarisë. Nëse e dhëna për adresën mungon ose nuk mund të konstatohet, institucioni finanziar të njëjtën mund ta zëvendësojë me: datën dhe vendin e lindjes ose numrin unik amë të klientit ose numrin e identifikimit, përkatesisht numrin referent të transaksionit.

(2) Institucionet financiare detyrohen që gjatë pagimit të shumës mbi 1 000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit, për shkak të transferit pa para të gatshme nëpërmjet qarkullimit ndërkombëtar pagesor, t'i sigurojnë të dhënat për urdhërdhënesin prej të cilëve mund të përcaktohet dhe verifikohet identiteti i tij. Nëse për shkaqe teknike, të dhënat e siguruara nuk mund t'i përcjellin, përcillet vetëm informata për numrin e llogarisë ose numrin unik të identifikimit.

(3) Institucionet financiare nga paragrafi (2) i këtij neni, me kërkesë të institucionit finanziar që duhet të bëjë pagesën, ose të organeve kompetente, janë të obliguara të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni t'i jasin në disponim më së shumti në afat prej tri ditësh të punës nga parashtrimi i kërkesës.

(4) Institucionet financiare të cilat paraqiten si ndërmjetësues në transferin pa para të gatshme për shuma mbi 1 000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e transferit, në qarkullimin ndërkombëtar pagesor, obilohen t'i kalojnë të dhënat për urdhërdhënesin nga paragrafi (1) i këtij neni në institucionin finanziar që do ta bëjë pagesën e transferit.

(5) Gjatë kryerjes së pagesave të transfereve pa para të gatshme në qarkullimin ndërkombëtar pagesor në shumë mbi 1 000 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës, institucionet financiare janë të obliguara të sigurojnë të dhëna nga institucioni finanziar i urdhërdhënesit nga të cilat mund të konstatohet dhe verifikohet identiteti i urdhërdhënesit dhe në suaza e akteve të veta interne të përcaktojnë mënyrën se si do të konstatojnë nëse mungojnë pjesë e të dhëna nga paragrafët (1), (2) dhe (4) të këtij neni dhe mënyrën e veprimit me ato transfere. Subjektet duhet t'i kërkojnë të dhënat të cilat mungojnë ose ta refuzojnë realizimin e transferit.

(6) Institucionet financiare mund ta kufizojnë ose ndërpresin marrëdhëni afariste me institucionet financiare të cilat nuk i sigurojnë, përkatesisht kalojnë të dhënat e parapara me paragrafët (1), (2), (4) dhe (5) të këtij neni.

(7) Dispozitat e këtij neni nuk kanë të bëjnë me llojet e transfereve në vijim:

- shfrytëzim të kartelave për tërheqje të mjeteve nga llogaria bankare ose nëpërmjet pos terminaleve dhe pagesë në tregti me pakicë,

- transfere dhe barazime te të cilat urdhërdhënesi dhe pranuesi janë banka të cilat transferin e bëjnë në emër të tyre dhe në llogari të tyre dhe

- pagesa të tatimit, dënimë me para dhe detyrime tjera publike.

### Ngarkimi i obligimeve për analizë të klientit personave të tretë

#### Neni 14

(1) Në rastet kur subjektet i zbatojnë masat nga neni 6 i këtij neni në kushte të caktuara me këtë ligj, mund t'u ngarkojnë kryerjen e masave dhe veprimeve nga neni 7 paragrafi (1) pikat a), b), v) dhe g) të këtij ligji personave të tretë.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni subjektet, nga personat e tretë, duhet:

a) t'i sigurojnë menjëherë informatat e duhura në pajtim me nenin 7 paragrafin (1) pikat a), b), v), dhe g) të këtij ligji;

b) me kërkesë të tyre pa prolongim ta marrin dokumentacionin e duhur për analizën e kryer të klientit dhe

v) të konstatojnë se personi i tretë është i licencuar dhe lëndë e kontrollit nga organi kompetent dhe i plotëson masat për analizë të klientit dhe ruajtje të të dhënave në pajtim me këtë ligj.

(3) Subjektet, kryerjen e masave dhe veprimeve nga nenin 7 paragrafi (1) pikat a), b), v) dhe g) të këtij ligji, mund t'u ngarkojnë personave të tretë nga grupi i njëjtë financiar, nëse grupi financiar i zbaton kërkesat për analizë të klienteve, ruajtje të të dhënave dhe programeve interne për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, analizë të përforcuar të bartësve të funksioneve publike në pajtim me standartet ndërkombëtare.

(4) Subjekti është i detyruar të kontrollojë nëse personi i tretë nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni i plotëson kushtet nga nenin 7 i këtij ligji. Në rast kur personi i tretë është prej shteti tjetër subjekti duhet ta marrë parasysh shkallën e rezikut nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit në shtet. Nuk lejohet ngarkimi i kryerjes së masave dhe veprimeve nga nenin 7 paragrafi (1) pikat a), b), v) dhe g) të këtij ligji, personit të tretë ose bankës guasqë që është nga shteti që nuk i zbaton standartet për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

(5) Përgjegjësia për zbatim të masave për analizë të klientit në rastet nga paragrafi (1) i këtij ligji i mbetet subjektit i cili ua ka ngarkuar zbatimin e masave dhe veprimeve nga nenin 7 paragrafi (1) pikat a), b), v) dhe g) të këtij ligji personave të tretë.

### Analiza e thjeshtësuar e klientëve

#### Neni 15

(1) Subjektet mund të zbatojnë masa të thjeshta për analizë të klientit, në rastet kur kanë konstatuar se ekziston rrezik i ulët nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit.

(2) Subjektet, në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të zbatojnë masa të thjeshta për analizë kur klientët janë:

- institucion financiar në Republikën e Maqedonisë që ka licencë për themelim dhe punë të lëshuar nga organi kompetent dhe ka themeluar masa adekuate për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

- institucion financiar nga shtet anëtar i Bashkimit Evropian që është themeluar dhe punon në pajtim me dispozitat juridike të Bashkimit Evropian;

- institucionale financiare të shtetërore vendase;
- ndërmarrje publike të themeluara në pajtim me Ligjin për ndërmarrje publike, nëse të dhënët për to dhe raportet e tyre të revizionit dhe të kontabilitetit janë publikisht të arritshme dhe transparente;

- bartës të policave për sigurim të jetës te të cilat premia vjetore nuk është më e madhe se 1 000 euro në kundërvlerë me denarë ose premia e veçantë nuk është më e madhe se 2 500 euro në kundërvlerë me denarë;

- bartës të policave për sigurim për pension ku nuk ka kusht për dorëzim dhe polica nuk mund të përdoret si peng;

- persona juridikë aktionet e të cilëve janë lëndë e tregtisë në tregje të rregulluara të kapitalit, vende anëtare të Bashkimit Evropian ose të shteteve të treta kërkesat e të cilëve janë të njëjtë sikur edhe në shtete anëtare të Bashkimit Evropian dhe

- persona juridikë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të cilët janë të themeluar dhe punojnë në pajtim me dispozitat juridike të Bashkimit Evropian dhe nëse të dhënat nga regjistrimi dhe raportet e tyre të revizionit dhe kontabilitetit janë publikisht të arritshme dhe transparente.

(3) Masat e analizës së thjeshtëzuar të klientit janë:

- vërtetimi i identitetit të klientit ose pronarit të vërtetë pas vendosjes së marrëdhënies afariste;

- zvogëlimi i shpeshtësisë së azhurnimit të dokumenteve dhe të dhënave për klientët;

- zvogëlimi i shkallës së ndjekjes së marrëdhënies afariste dhe transaksioneve të klientit dhe

- përcaktimi i qëllimit dhe dedikimit të marrëdhënies afariste në bazë të llojit të transaksioneve të cilat i kryen klienti.

(4) Subjektet janë të obliguara të sigurojnë dokumentacion përkatesë në bazë të të cilit do të mund të konstatohet se lejohet aplikimi i analizës më të thjeshtëzuar sipas këtij neni, si dhe ta bëjnë të arritshëm atë dokumentacion në Drejtori dhe organet e mbikëqyrjes.

### Analiza e përforcuar e klientit

#### Neni 16

(1) Subjektet në rast kur ekziston rrezik i lartë nga pastrimi i parave ose financimi i terrorizmit të përcaktuar në bazë të analizës së rrezikut duhet të zbatojnë analizë të përforcuar të klientit, si plotësim i masave për analizë të klientit sipas këtij ligji, si vijon:

- sigurim i të dhënave shtesë për klientin;

- azhurnim më i shpeshtë i dokumenteve dhe të dhënave për klientët,

- sigurim i të dhënave shtesë për natyrën e marrëdhënies afariste dhe transaksionet e klientit;

- sigurim i të dhënave shtesë për burimin e mjeteve dhe burimin e pasurisë së klientit;

- sigurim i informatave për shkakun e transaksioneve të planifikuara dhe të kryera;

- sigurim të lejes nga këshilli drejtues për themelim të marrëdhënies së re afariste;

- ndjekje përforcuar e marrëdhënies afariste dhe

- kërkesë që pagesa e parë të bëhet nëpërmjet llogarisë së klientit në bankë në Republikën e Maqedonisë.

(2) Përveç në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni, kur klienti nuk është fizikish prezent për qëllim identifikimi, subjekti duhet të ndërmarrë një ose më shumë nga masat në vijim të analizës së përforcuar:

- a) identitetin e klientit ta vërtetojnë me dokument, të dhëna ose informata plotësuese;

- b) masa plotësuese të cilat i vërtetojnë dokumentet e siguruar ose të kërkojnë që dokumentet t'i vërtetojë institucioni tjetër financiar nga Republika e Maqedonisë, nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian ose nga vendi në të cilën dispozitat parashohin kriter dhe standarde përafërsisht të njëjtë për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe kërkesat e parapara me këtë ligj dhe

- v) pagesa e parë të kryhet nëpërmjet llogarisë së klientit në bankë në Republikën e Maqedonisë.

(3) Kur bankat vendosin marrëdhënien bankare korrespondente me bankat për të cilat nuk është e lejuar analiza më e thjeshtë në pajtim me nenin 15 të këtij ligji, obligohen t'i ndërmarrin masat në vijim të analizës së përforcuar:

a) tē grumbullojnē tē dhëna tē mjaftueshme pēr bankën korrespondente pēr konstatimin e plotë tē veprimtarisë së saj dhe tē pērcaktojnē reputacionin e saj dhe kualitetin e supervzionit;

b) tē kërkojnē informacione nē bazë tē tyre ta vlerësojnē sistemin e mbrojtjes nga pastrimi e parave dhe financimi i terrorizmit tē bankës korrespondente;

v) tē sigurojnē leje nga këshilli drejtues pēr vendosjen e raportit tē ri korrespondent;

g) nē mënyrë precize t'i pērcaktojnē tē drejtat dhe obligimet e ndërsjella dhe

d) tē vërtetojnē nēse banka korrespondente i kryen aktivitetet nga neni 7 paragrafi (1) pikat a), b) dhe v) tē këtij ligji, tē personave tē cilët kanë qasje tē drejtpërdrejtë te llogaritë korrespondente tē saj te bankat nē Republikë e Maqedonisë, së paku nē vëllim dhe mënyrë tē pērcaktuar me këtë ligj, si dhe tē konstatojnē nēse banka korrespondente eshtë e përgatitur tē sigurojë tē dhëna pēr identifikimin dhe vërtetimin e identitetit tē klientit tē bankës së huaj dhe pronarit tē saj tē vërtetë, dhe t'ia dorëzojë bankës me kërkese tē saj.

(4) Kur subjektet kryejnë transaksione ose marrin pjesë nē marrëdhënie afariste me bartës tē funksioneve publike, detyrohen t'i marrin këto masa tē analizës së pērforcuar:

a) nē bazë tē procedurës paraprake tē pērcaktuar pēr vlerësim tē rrezikut tē pērcaktojnē nēse klienti dhe/ose pronari i vërtetë eshtë bartës i funksionit publik ose nēse kjo nuk eshtë e mundur tē sigurojnë deklaratë tē tij;

b) tē sigurojnë leje nga strukturat udhëheqëse pēr vendosjen e marrëdhënie afariste me klientin dhe/ose pronarin e vërtetë nga strukturat udhëheqëse tē subjektit, si dhe tē sigurojnë leje pēr vazhdimin e marrëdhënie afariste me klientin ekzistues i cili bëhet bartës i funksionit publik;

v) tē marrin masa pērkatëse qē ta pērcaktojnë burimin e mjeteve dhe burimin e pasurisë së klientit dhe/ose pronarin e vërtetë i cili eshtë bartës i funksionit publik dhe

g) tē kryejnë ndjekje tē intensifikuar tē marrëdhënie afariste.

(5) Pēr transaksione dhe marrëdhënie afariste me persona fizikë dhe juridikë, nga shtete qē nuk i kanë zbatuar ose pamjaftueshëm i kanë zbatuar masat pēr parandalimin e pastrimit tē parave dhe financimit tē terrorizmit, subjektet detyrohen tē marrin masa tē analizës së pērforcuar tē klientit. Drejtoria rregullisht e shpall listën e shteteve qē nuk i kanë zbatuar ose pamjaftueshëm i kanë zbatuar masat pēr parandalimin e pastrimit tē parave dhe financimit tē terrorizmit nē ueb faqen e vet zyrtare.

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë merr vendim pēr zbatimin e masave tē analizës së pērforcuar ose ndërprenjen e marrëdhënie afariste me klientët nga shtetet qē nuk i kanë zbatuar ose i kanë zbatuar nē mënyrë tē pamjaftueshme masat pēr parandalimin e pastrimit tē parave dhe financimit tē terrorizmit, nē propozim tē Këshillit pēr Luftë Kundër Pastrimit tē Parave.

#### Neni 17

(1) Subjektet janë tē obliguara t'u kushtojnë vëmendje tē veçantë transaksioneve tē ndërlikuara tē pazakonshme dhe tē mëdha ose transaksioneve tē cilat janë kryer nē mënyrë tē pazakonshme, tē cilat nuk kanë arsyë evidente ekonomike ose qëllim tē dukshëm juridik.

(2) Subjektet janë tē obliguara t'u kushtojnë vëmendje tē veçantë edhe marrëdhënieve dhe transaksioneve afariste me shoqëri tē qytetarëve dhe fondacione.

(3) Subjektet janë tē obliguara ta pērcaktojnë rrezikun nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit para se tē vendosin nē pērdorim teknologji tē reja ose teknologji nē zhvillim, produkte, praktika afariste ose shërbime tē reja.

(4) Subjektet nē rastet nga paragrafi (3) i këtij nenii duhet tē marrin masa pērkatëse pēr rrezikun e pērcaktuar qē tē pengojnë teknologjitet e reja, teknologjitet nē zhvillim, produkte, praktikat afariste ose shërbimet e reja qē tē pērdoren pēr pastrimin e parave ose financimin e terrorizmit.

(5) Subjektet janë tē obliguara tē kryejnë analizë tē qëllimit dhe dedikimit tē aktiviteteve nga paragrafët (1), (2) dhe (3) tē këtij nenii dhe tē pērpilojnë raport me shkrim pēr analizën e kryer.

#### Refuzimi i raportit afarist dhe transaksionit

##### Neni 18

(1) Kur nuk mund t'i zbatojë masat pēr analizat e klientit, subjekti eshtë i obliguar tē refuzojë vendosjen e raportit afarist, tē mos e kryejë transaksionin ose ta ndërpresë raportin afarist me klientin.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) tē këtij nenii, subjekti eshtë i obliguar tē vërtetojë nēse ekzistonjë baza tē dyshimit pēr pastrimin e parave ose financimin e terrorizmit dhe tē dorëzohet raporti nē Drejtori nē pajtim me ninin 30 paragrafi (1) pika a) tē këtij ligji.

#### Drejtoria Doganore

##### Neni 19

(1) Drejtoria Doganore detyrimisht e evidenton çdo hyrje dhe dalje tē parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim nēpërmjet linjës doganore tē Republikës së Maqedonisë, nēse shuma e tejkalon maksimumin e lejuar me ligj ose me ndonjë dispozitë tjeter.

(2) Gjatë evidentimit nga paragrafi (1) tē këtij nenii Drejtoria Doganore detyrimisht grumbullon tē dhëna pēr:

- identitetin e personit i cili pēr vete ose pēr ndonjë tjetër kryen futjen ose nxjerjen e parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim, tē dhënat pēr emrin dhe mbiemrin, datën dhe vandin e lindjes, numrin e dokumentit tē udhëtimit ose nacionalitetin;

- identitetin e pronarit tē parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim;

- identitetin e pronarit tē vërtetë;

- shumë dhe valutën e parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim qē futen ose nxirren nēpërmjet linjës doganore;

- deklaratën pēr prejardhjen e parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim, nēnshkrimin e personit i cili e kryen futjen ose nxjerjen e tyre;

- qëllimin pēr futjen ose nxjerjen e parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim dhe

- vendin dhe kohën e kalimit tē linjës doganore.

(3) Drejtoria Doganore detyrimisht nē mënyrë elektronike ose nēpërmjet mjeteve tē telekomunikimit (telefon, telefaks), nē rastet kur kjo nuk eshtë e mundur, me mjete tjera tē shkrimit e paraqet nē Drejtori futjen ose nxjerjen e parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim, pēr pagim mbi 10 000 euro nē kundërvlerë me denarë, më së voni nē afat prej tri ditësh pune, nga evidentimi.

(4) Drejtoria Doganore detyrimisht me shkrim e paraqet nē Drejtori futjen ose nxjerjen e parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim pa dallim tē shumës, çdo herë kur ekziston bazë pēr dyshim tē pastrimit tē parave ose financimit tē terrorizmit më së voni nē afat prej 24 orësh nga njoftimi pēr futjen ose nxjerjen e dyshimtë tē parave dhe mjeteve bartëse fizike pēr pagim.

#### Punë tē shkëmbimit

##### Neni 20

(1) Subjektet tē cilat nē kuadër tē punës ose profesionit tē tyre kryejnë punë tē shkëmbimit, krahas masave tjera tē pērcaktuara me këtë ligj, obligohen ta vërtetojnë identitetin

е клиентит нѣ пактим меnenin 8 тѣ кѣтij ligji para  do transaksiонi i cili p rfshin shum  m  t  madhe se 500 euro n  kund rvler  me denar .

(2) Subjektet nga paragrafi (1) i kѣtij nenii jan  t  obliguara q  t  dh nat p r klientin t  sh nojn  sipas radhitjes kronologiske n  registrin e num rtuar t  n nshkruar nga personi i autorizuar ose personi tjet r me autorizim q  ta n nshkruaj  registrin e dh n  nga personi udh heq s n  paktim me aktet e subjektit.

(3) Form n d  p rbajtjen e registrat t  num rtuar nga paragrafi (2) i kѣtij nenii, me propozim t  Drejtoris , i p rcakton ministri i Financave.

### Transfer i shpejt  i parave

#### Neni 21

(1) Subjektet t  cilat n  kuad r t  pun s ose profesionit t  tyre kryejn  transfer t  shpejt  t  parave, krahas masave tjera t  p rcaktuara me k t  ligi, obligohen ta v rtetojn  identitetin e klientit, d rguesit, p rkatisht pranuesit n  paktim me nenin 8 t  kѣtij ligji para  do transaksiонi m  t  madhe se 1 000 euro ose valut  tjet r n  kund rvler  me 1 000 euro.

(2) Subjektet nga paragrafi (1) i kѣtij nenii t  kѣtij ligji obligohen q  t  dh nat p r klientin t  sh nojn  sipas radhitjes kronologiske n  registrin e num rtuar, t  n nshkruar nga personi i autorizuar ose personi tjet r me autorizim q  ta n nshkruaj  registrin e dh n  nga personi udh heq s n  paktim me aktet e subjekteve.

(3) Form n d  p rbajtjen e registrat t  num rtuar nga paragrafi (2) i kѣtij nenii, me propozim t  Drejtoris , i p rcakton ministri i Financave.

Organizator t e loj rave t  fatit n  sallonet e loj rave (kazino)

#### Neni 22

(1) Organizator t e loj rave t  fatit n  sallonet e loj rave (kazino), krahas masave tjera t  p rcaktuara me k t  ligi, obligohen ta identifikojn  klientin n  paktim me nenin 8 t  kѣtij ligji menj her  pas hyrjes n  kazino d  gjat  blerjes ose gjat  d rges s s   ipave me shum  m  500 euro n  kund rvler  me denar  sipas kursit t  mes m t  Bank s Popullore t  Republik s s  Maqedonis  n  dit n e blerjes, p rkatisht pages s.

(2) T  dh nat nga paragrafi (1) i kѣtij nenii mbahen n  registrin e num rtuar t  n nshkruar nga personi i autorizuar i organizatorit t  loj s s  fatit n  sallonin e loj rave (kazino).

(3) Form n d  p rbajtjen e registrat t  num rtuar nga paragrafi (2) i kѣtij nenii, me propozim t  Drejtoris  i p rcakton ministri i Financave.

Sht pi brokere d  banka me leje p r pun  me letra me vler 

#### Neni 23

(1) Sht pit  brokere d  bankat me leje p r pun  me letra me vler  obligohen q  t  mbajn  registrer t  num rtuar p r tregti t  letrave me vler  shuma e plot  t  cilave esht  m  e madhe se 15 000 euro n  kund rvler  me denar , e n nshkruar nga personi i autorizuar ose personi tjet r me autorizim q  ta n nshkruaj  registrin e dh n  nga personi udh heq s n  paktim me aktet e sht pit  brokere d  bankave me leje p r pun  me letra me vler .

(2) Form n d  p rbajtjen e registrat t  num rtuar nga paragrafi (1) i kѣtij nenii, me propozim t  Drejtoris  i p rcakton ministri i Financave.

### Ndalimet

#### Neni 24

(1) Ndaloher kryerja e pagesave me para n  dor , p rkatisht pagimi, pranimi i parave n  dor  ose shk mbim i valut s n  shum  prej 15 000 euro ose m  shum  n  kund rvler  me denar  n  form  t  nj  ose m 

shum  transaksioneve t  lidhura, q  nuk esht  kryer n p rmet bankave ose kursimoreve.

(2) Subjektet q  me ligi jan  t  autorizuara p r regjistrimin e letrave me vler , pasur s tjet r ose pun ve juridike, ose p r paraqitje ose kryerje t  transferit t  parave, letrave me vler  ose pasur s tjet r, mund t  kryejn  nj  regjistrim t  till  ose bartje vet m n se klienti dor zon d shmi se transferi i parave m  shum n nga paragrafit (1) i k t j nenii esht  kryer n p rmet bank s.

#### Neni 25

(1) Ndaloher institucionet financiare t  hyjn  n  marr dh nie afariste ose ta vazhdojn  marr dh nie afariste me Shell bank (banka guask ) d  t  fillojn  ose vazhdojn  marr dh nie afariste korrespondente me bank n p r t  cil n e din  se lejon hapje d  pun  me llogari t  Shell bank (banka guask ).

(2) Ndaloher bankat guask  q  n  cil ndo m n yr  t  kryejn  aktivitete financiare n  Republik n e Maqedonis .

#### Neni 26

Ndaloher institucionet financiare q  t  hapin d  ruajn  llogari anonime d  llogari n  emra fiktiv .

#### Neni 27

(1) Institucionet financiare t  cilat kan  deg  ose filiale n  vende t  huaja duhet t  sigurojn  zbatimin e masave p r parandalimin e pastrimit t  parave d  financimit t  terrorizmit n  deg  d  filiale.

(2) N  rast kur ligjet e shtetit n  t  cilin deg t ose filialet nga paragrafi (1) i k t j nenii kan  seli, nuk lejojn  zbatimin e masave nga paragrafi (1) i k t j nenii, institucionet financiare duhet menj her  ta informojn  organin p rkates t  mbik qyrjes n  paktim me nenin 91 t  k t j ligi.

### Ruajtja e t  dh nave

#### Neni 28

(1) Subjektet obligohen q  kopjet e dokumenteve me t  cilat e p rcaktojn  d  verifikojn  identitetin e klientit, personit t  autorizuar ose pronarit t  v rtet  p r procedurat e zbatuar ose transaksiонet n  tentim, dosjen e klientit d  korrespondec  afariste, t i ruajn  s  paku pes  vjet pas transaksiонit t  kryer, duke llogaritur nga transaksiонi i fundit kur b het fjal  p r m  shum  transaksi ne q  p rb jn  nj  t r esi.

(2) Subjektet obligohen t  ruajn  kopje nga analiza e kryer n  paktim me nenin 17 paragrafin (5) t  k t j ligji s  paku pes  vjet nga transaksi ni i fundit ose vendosja e teknologis , praktik s afariste, sh rbimit ose produktit t  ri.

(3) Subjektet obligohen q  t  dh nat t i ruajn  n  m n yr  n  t  cil n i kan  dor zuar n  Drejtori, s  paku pes  vjet nga dita e dor zimit.

(4) T  dh nat p r klyentin me t  cilin esht  vendosur marr dh nie afariste m  afatgjate, sipas k t j ligji ruhen s  paku pes  vjet nga dita e nd rprerjes s  raportit afarist.

(5) Drejtoria Doganore obligohet t i ruaj  t  gjitha t  dh nat p r futjen d  nxjerrjen e parave d  mijeteve bart se fizike p r pagim, n p rmet linj s doganore s  paku pes  vjet nga dita e transferit t  kryer.

(6) Regjistri nga nenet 20, 21, 22, d  23 t  k t j ligji detyrimish ruhet s  paku pes  vjet nga e dh na e fundit e regjistruar.

(7) Subjektet obligohen t  ruajn  kopje t  dokumentacioni nga nenii 36 t  k t j ligji s  paku pes  vjet.

(8) N  rast t  pushimit t  ekzistimit t  subjektit, obligimi p r ruajtjen e t  dh nave n  afatin e p rcaktuar n  paragrafin (1) t  k t j nenii bartet m  trash gimtar tjurik  t  subjektit.

(9) Нёсе нук ка trashëgimtarë juridikë të personit juridik, obligimi pér ruajtjen e të dhënavë nga paragrafi (1) i këtij neni bartet mbi themeluesit e tij.

(10) Subjektet obligohen që dokumentet nga paragrafi (1) i këtij neni t'i vendosin në disponim me kërkesë të Drejtorisë ose të organeve nga neni 91 dhe neni 98 të këtij ligji.

(11) Me kërkesë të Drejtorisë subjektet obligohen t'i ruajnë të dhënat nga paragrafi (1) i këtij neni më gjatë se pesë vjet.

### Fshehtësia e të dhënavë

#### Neni 29

(1) Të dhënat e siguruar në bazë të këtij ligji janë të fshehta dhe mund të shfrytëzohen vetëm pér zbulimin dhe pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

(2) Nuk llogaritet pér zbulim të sekretit afariste dorëzimi i të dhënavë nga paragrafi (1) i këtij neni në Drejtori dhe në organet e mbikëqyrjes ose organet kompetente pér zbatimin e ligjeve.

(3) Subjektet, personat të cilët menaxhojnë me subjekte dhe të punësuarit e tyre nuk guxojnë ta informojnë klientin ose personin e tretë pér dorëzimin e të dhënavë në Drejtori ose pér masat dhe veprimet pér zbulimin dhe pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në bazë të këtij ligji.

(4) Ndalimi nga paragrafi (3) i këtij neni ka të bëjë edhe me rastet kur dorëzohen të dhëna nga organet e mbikëqyrjes ose organet kompetente pér zbatimin e ligjit.

(5) Të punësuarit në subjekte dhe personat që menaxhojnë me subjektet të cilat kanë obligim të marrin masa dhe veprime pér zbulimin dhe pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, në pajtim me ligjin, nuk guxojnë t'i shfrytëzojnë të dhënat personale nga dosjet e klientëve pér qëllime tjera, përpos pér zbatimin e aktiviteteve të dedikuara pér zbulimin dhe pengimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

### DORËZIMI I TË DHËNAVE NË DREJTORI

#### Neni 30

(1) Subjektet obligohen që të dhënat, informatat dhe dokumentet e grumbulluara, t'i dorëzojnë në Drejtori në këto raste:

a) kur dyshojnë ose kanë bazë pér të dyshuar se:

- ka pasur ose është kryer pastrim i parave dhe financim i terrorizmit ose është kryer tentim ose bëhet tentim pér pastrimin e parave ose pér financimin e terrorizmit, pa marrë parasysh shumën e transaksionit;

- prona është e ardhur nga vepra ndëshkuese dhe

- prona është e lidhur me financimin e aktit terrorist, organizatës terroristë ose terroristit;

- b) në rast të transaksionit të parave në dorë me shumë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më tepër dhe

- v) në rast të transaksioneve të lidhura me para në dorë me shumë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më tepër.

(2) Subjektet pér dyshimin nga paragrafi (1) pika a) të këtij neni obligohen që menjëherë ta informojnë Drejtorinë, ndërsa të dhënat, informatat dhe dokumentet obligohen t'i dorëzojnë në Drejtori më së voni në afat prej 24 orësh nga informimi i Drejtorisë në formë të raportit.

(3) Nëse të dhënat e dorëzuara nga paragrafi (2) i këtij neni janë të pamjaftueshme, Drejtoria mund të kërkojë informata dhe dokumentacion plotësues nga subjekti.

(4) Subjektet obligohen që me shkrim ta informojnë organin kompetent pér mbikëqyrje nga nenet 91 dhe 98 të këtij ligji se kanë dorëzuar raport nga paragrafi (2) i këtij neni në Drejtori, në afat prej tri ditësh pune nga dorëzimi i raportit.

(5) Subjektet të dhënat, informatat dhe dokumentet e grumbulluara pér transaksionet e kryera nga paragrafi (1) pika b) dhe v) të këtij neni, obligohen t'i dorëzojnë në Drejtori më së voni në afat prej tri ditësh pune nga transaksi i kryer në formë të raportit.

#### Neni 31

(1) Bazat pér dyshim nga neni 30 paragrafi (1) pika a) të këtij ligji, subjekti i përcaktor në bazë të njohurive të drejtpërdrejta, listës së indikatorëve pér njohjen e transaksioneve të dyshimita të përcaktuara nga Drejtoria, subjekteve dhe organeve mbikëqyrëse dhe listave ndërkombëtare të terroristëve dhe organizatave terroriste, si dhe në bazë të akteve interne të subjekteve pér vlerësimin e rezikut.

(2) Drejtoria ka pér obligim t'i azhurnojë listat e indikatorëve nga paragrafi (1) i këtij neni.

#### Neni 32

(1) Noterët të dhënat e grumbulluara pér aktet e përpiluara të noterit, dokumentet private të konfirmuara dhe nënshtakimet e verifikuara të marrëveshjeve me të cilat arrihet pasuri me vlerë prej 15 000 euro ose më shumë, në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën kur janë përpiluar aktet e noterit, konfirmuar dokumentet private dhe verifikuar nënshtakimet e theksuara në marrëveshje, i dorëzojnë në Drejtori në fund të ditës në formë elektronike.

(2) Bankat të dhënat e grumbulluara pér pagimin e kredive në vlerë prej 15 000 euro ose më shumë, në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën kur kredia është paguar dhe të dhënat e grumbulluara pér transaksione te të cilat si bazë paraqitet huaja, i dorëzojnë në Drejtori në formë elektronike më së voni deri në të pestin e muajit pér muajin paraprak.

(3) Shoqëritë e sigurimit të cilat kryejnë punë të sigurimit të jetës, të dhënat e grumbulluara pér policat e kontraktuara pér sigurim jetësor me vlerë prej 15 000 euro ose më shumë, në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bakës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën kur është nënshtakuar polica e sigurimit, i dorëzojnë në Drejtori deri në fund të ditës në formë elektronike.

(4) Personat juridikë dhe fizikë veprimitaria e të cilëve është shitblerja e automjeteve, të dhënat e grumbulluara pér lidhjen e marrëveshjeve pér shitblerje të automjeteve të reja me vlerë prej 15 000 euro ose më shumë, në kundërvlerë me denarë sipas kursit të mesëm të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën kur është lidhur marrëveshja, i dorëzojnë në Drejtori në fund të ditës në formë elektronike.

(5) Ministri i Financave, me propozim të Drejtorisë i përcaktor përbajtjen dhe formën e të dhënavë nga paragrafit (1), (2), (3) dhe (4) të këtij neni dhe mënyrën e dorëzimit elektronik në Drejtori.

#### Neni 33

(1) Raportet pér transaksionet nga neni 30 paragrafi (2) i këtij ligji dorëzohen në Drejtori në formë elektronike ose nëpërmjet mjeteve të telekomunikacionit (telefon, telefaks), e në rast kur kjo nuk është e mundur, me mjete tjera të shkrimit.

(2) Raportet e dorëzuara me telefon duhet të konfirmohen me telefaks, në formë elektronike ose dokument tjetër të shkruar më së voni në afat prej tri ditëve të punës nga dita e dorëzimit të tyre.

(3) Drejtoria nuk guxon ta zbulojë identitetin e të punësuarit në subjektin i cili i dorëzon raportet, përpos në rastet kur ekziston dyshim se i punësuar ose subjekti ka kryer vepër penale pastrim të parave ose financim të

terrorizmit, me kërkësë me shkrim të gjykatës kompetente kur është e domosdoshme të përcaktohen fakte gjatë procedurës penale.

(4) Ministri i Financave e përcakton përbajtjen e raporteve nga paragrafi (1) i këtij neni.

### Programet

#### Neni 34

(1) Subjektet detyrohen të përpilojnë programe nga neni 4 alineja 4 të këtij ligji që përbajnjë dhe sigurojnë:

- procedura për pranueshmëri të klienteve;
- procedura për analizë të klientit;
- procedurë për analizë të rrezikut dhe indikatorë për analizë të rezikut;
- procedura për vlerësim të rrezikut të bartësit të funksionit publik;
- procedura për njohjen e transaksioneve të pazakonshme dhe dyshimeve në pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit;
- procedura për ruajtjen e të dhënave dhe dokumenteve dhe për dorëzimin e raporteve në Drejtori;
- plan për trajnim të përhershëm të të punësuarve në subjekt nga sfera e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit që siguron realizim të së paku dy trajnimeve gjatë vitit;
- të dhëna për person të autorizuar;
- mënyrën e bashkëpunimit me Drejtorinë dhe
- procedurë dhe plan të kryerjes së kontrollit dhe revizionit të brendshëm të zbatimit të masave dhe veprimeve.

(2) Subjektet detyrohen që programet dhe ndryshimet dhe plotësimet e programeve t'i dorëzojnë në Drejtori për kontroll dhe mendim.

(3) Bankat detyrohen që ta vendosin në përdorim ose ta përmirësojnë softuerin përpunim automatik të të dhënave në pajtim me Rregulloren për karakteristikat e softuerit përpunim automatik të të dhënave, të miratuar nga ministri i Financave, me propozim të Drejtorisë.

#### Emërimi i personit të autorizuar dhe formimi i Seksionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

#### Neni 35

(1) Subjektet detyrohen të emërojnë person të autorizuar.

(2) Nëse në subjekt janë punësuar më shumë se 50 persona, përvèç obligimit nga paragrafi (1) i këtij neni, subjekti duhet që në kuadër të punës së vet të formoje seksion të veçantë.

(3) Në seksion duhet të punësohen së paku tre persona, ndërsa numri i të punësuarve në seksion duhet të rritet në mënyrë proporcionale për nga një person në çdo 200 të punësuar.

(4) Të punësuarit nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni duhet të përbushin standarde të larta profesionale të përcaktuara nga subjekti dhe njohuri adekuante në sferën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

(5) Me funksionimin e seksionit nga paragrafi (2) i këtij neni udhëheq personi i autorizuar.

(6) Për shkak të punës efikase të personit të autorizuar dhe të të punësuarve në seksion, subjekti detyrohet që të sigurojë përbushje së paku të kushteve në vijim:

- ndarje të aktiviteteve të personit të autorizuar, përkatësisht të seksionit, nga aktivitetet tjera afariste të subjektit, që nuk janë të lidhura me aktivitetet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe kontrollin e harmonizimit të punës me rregullat;

- pavarësi të personit të autorizuar dhe të seksionit;
- e drejta e qasjes së drejtpërdrejtë në bazat elektronike të të dhënave dhe qasjes në kohë te të gjitha informatat e nevojshme për zbatimin e pandërpërre të programit dhe dispozitave të këtij Ligji dhe
- vendosje e komunikimit të drejtpërdrejtë me organet drejtuese të subjektit e të tjera.

### Detyrimi për kontroll të brendshëm

#### Neni 36

Subjektet detyrohen që të kryejnë kontroll të brendshëm të zbatimit të masave dhe veprimeve për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit së paku njëherë në vit dhe të përgatisin dokumentacion për konstatimet e përcaktuara nga kontrolli i realizuar.

#### Neni 37

Detyrimet që dalin nga ky ligj nuk kanë të bëjnë me avokatët kur ushtrojnë funksion të mbrojtjes dhe përfaqësimit në procedurë gjyqësore.

### Përjashtimi nga përgjegjësia për njoftim dhe mbajtje

#### Neni 38

(1) Nuk do të ngrihet procedurë për përcaktimin e përgjegjësise për zbulimin e sekretit afarist kundër personave ose organit udhëheqës dhe të punësuarve në subjektit që kanë dorëzuar informata ose raporte në lidhje me transaksione të dyshimta në Drejtori.

(2) Nuk mund të ngrihet procedurë për përgjegjësi civile ose penale kundër personave zyrtarë ose përgjegjës, organit udhëheqës ose të punësuarve në subjekte, që kanë dorëzuar informata ose raporte sipas dispozitave të këtij ligji, madje edhe në rast kur procedura për informatat dhe raportet e dhëna nuk kanë sjellë përcaktimin e përgjegjësise, përkatësisht gjykimit me aktgjykim të plotfuqishëm.

(3) Nuk mund të ngrihet procedurë për përgjegjësi civile ose penale kundër personave zyrtarë ose përgjegjës, organit udhëheqës dhe të punësuarve në subjekte, për shkak të dëmit të shkaktuar material ose jomaterial si pasojë e mbajtjes së transaksioneve sipas dispozitave të këtij ligji, përvèç nëse me mbajtjen e tillë nuk janë përbushur karakteristikat e ndonjë vepre penale.

### Sekreti afarist

#### Neni 39

Thirrja në sekret afarist nuk mund të pranohet si bazë për refuzimin e dërgimit të informatës sipas këtij ligji.

### DREJTORIA PËR ZBULIM FINANCIAR

#### Neni 40

(1) Për grumbullimin, përpunimin, analizën, ruajtjen dhe dorëzimin e të dhënave të marra nga subjektit që janë të obliguara përmarrjen e masave dhe veprimeve për zbulimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, themelohet Drejtoria si organ i administrativës shtetërore në përbërje të Ministrisë së Financave, në cilësi të personit juridik.

(2) Drejtoria i ka kompetencat vijuese:

- grumbullon, përpunon, analizon, ruan dhe dorëzon të dhëna të marra nga subjektit në bazë të këtij ligji;

- grumbullon të dhëna dhe informata financiare, administrative dhe të dhëna dhe informata tjera, të nevojshme për realizimin e kompetencave të tyre;



(2) Тë punësuarit në Drejtori që kryejnë punë të natyrës administrative kanë status të nëpunësve administrativë.

(3) Për të punësuarit nga paragrafi (2) i këtij nenii kategoritë, nivelet dhe titujt përcaktohen në pajtim me Ligjin për nëpunës administrativë.

(4) Për çështje që kanë të bëjnë me klasifikimin, evidencën, punësimin, avancimin, përsosjen profesionale dhe aftësimin, matjen e efektit dhe çështje tjera në lidhje me marrëdhënien e punës të nëpunësve administrativë zbatohen dispozitat e Ligjit për nëpunës administrativë.

(5) Të punësuarit në Drejtori, që kryejnë punë ndihmëse teknike kanë status të personalit ndihmës teknik.

(6) Për çështje që kanë të bëjnë me klasifikimin, evidencën, punësimin dhe çështje tjera në lidhje me marrëdhënien e punës të nëpunësuarit nga paragrafi (5) i këtij nenii, zbatohen dispozitat e këtij ligji, Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe rregullat e përgjithshme për marrëdhënie pune.

Klasifikimi i vendeve të punës të personave të autorizuar zyrtarë në Drejtori

#### Neni 44

(1) Për personat e autorizuar zyrtarë në Drejtori përcaktohen kategoritë vijuese të vendeve të punës:

- kategoria A - persona udhëheqës-zbulues financiarë dhe
- kategoria B - zbulues financiarë.

(2) Në kuadër të kategorisë A përcaktohen nivelet vijuese të vendeve të punës:

- niveli A1-udhëheqës sektori;
- niveli A2-ndihmësudhëheqës sektori dhe
- niveli A3-udhëheqës seksioni.

Në kuadër të kategorisë B përcaktohen nivelet vijuese të vendeve të punës:

- niveli B1 - zbulues i pavarur;
- niveli B2-zbulues i lartë;
- niveli B3- zbulues dhe
- niveli B4-zbulues i ri.

#### Neni 45

(1) Të punësuarit në Drejtori kanë legitimacion zyrtar.

(2) Formën, përbajtjen, mënyrën e lëshimit, heqjes dhe shfrytëzimit të legitimacionit zyrtar me propozim të drejtorit, i përcaktion ministri i Financave.

#### Neni 46

Për zbuluesit financiarë në Drejtori zbatohet ky ligj, Ligji për marrëdhëni e punës, Ligji për të punësuarit në sektorin publik dhe rregullat nga sfera e sigurimit shëndetësor, pensional dhe invalidor dhe Marrëveshja e përgjithshme kolektive për sektorin publik, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe.

#### Neni 47

(1) Në Drejtori si zbulues financiar mund të punësohet personi i cili përvëç kushteve të përgjithshme i përbush edhe kushetet e veçanta të parapara me këtë ligj dhe aktin për sistematizim të vendeve të punës në Drejtori.

(2) Si zbulues financiar mund të punësohet personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- është i shëndoshë (i aftë) në aspektin psikofizik dhe me predispozita për kryerjen e punëve të zbulues financiar nga ana e institucionit të caktuar shëndetësor;
- ka të kryer arsim adekuat të përcaktuar me aktin për sistematizim dhe
- i përbush edhe kushetet e veçanta të përcaktuara me aktin për sistematizim.

#### Neni 48

(1) Zbuluesi financiar vendos marrëdhënie pune në bazë të shpalljes publike dhe në procedurë dhe nën kushte të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Procedura nëpërmjet shpalljes publike për pranim të personit në Drejtori mund të zgjasë edhe më gjatë, por jo më gjatë se tre muaj.

(3) Në Drejtori mund të punësohet personi me marrje, pa shpallje të vendit të punës, nga njëri organ shtetëror në organ tjeter shtetëror me pëlgimin e tij, në vend pune që përkon me përgatitjen e tij profesionale, përkatesisht kualifikimet, kur këtë e imponon nevoja e Drejtorisë, pas mendimit paraprak të ministrit të Financave.

(4) Drejtori i Drejtorisë në bazë të kualifikimeve, profesionalizmit dhe njohurive të kandidatëve të paraqitur, vendos për zgjedhjen.

#### Neni 49

(1) Zbuluesit financiar marrëdhënia e punës i pushon, nëse:

- a) vetë e kërkon këtë;

b) në mënyrë të përhershme e humb aftesinë shëndetësore dhe fizike për kryerjen e detyrave në Drejtori si pasojë e sëmundjes ose uljes së kapaciteteve fizike ose mendore;

v) nuk i përbush kushetet e veçanta nga neni 50 paragrafi (2) të këtij ligji për punësim të zbuluesit financiar;

g) i është shqiptuar masë disiplinore pushim i marrëdhënieve së punës me ditën e dorëzimit të aktvendimit përfundimtar;

d) për shkak të vuajtjes së dënimit me burg doemos duhet të mungojë në punë më gjatë se gjashtë muaj - me ditën e dërgimit për vuajtje të dënimit;

gj) i përbush kushetet për pension në pajtim me ligjin dhe

e) vlerësohet me notë "pamjaftueshmë" tri herë në mënyrë të njëpasnjëshme ose në pesë vitet e fundit së paku tri herë.

(2) Për pushimin e marrëdhënieve së punës vendos ministri i Financave.

#### Neni 50

(1) Zbuluesit financiarë e kanë për obligim që:

a) detyrat e punës t'i kryejnë në mënyrë të vetëdijshme, profesionale, efikase, në mënyrë të rregullt dhe me kohë në pajtim me Kushtetutën, ligjin dhe rregullat tjera;

b) t'i kryejnë urdhrat e erporit të drejtëpërdrejtë udhëheqës dhe të veprojnë me këto në pajtim me Kushtetutën, ligjin dhe rregullat tjera;

v) ta respektojnë orarin e përcaktuar të punës dhe

g) pajisjen që u jepet në shfrytëzim për kryerjen e detyrave të tyre ta përdorin me vëmendje të madhe dhe si nikoqir i mirë në pajtim me dedikimin e saj dhe këtë të mos e shfrytëzojnë për qëllime private.

(2) Zbuluesi financiar krasas obligimeve nga paragrafi

(1) i këtij nenii i ka edhe këto obligime:

a) ta kryejë punën e tij në mënyrë të paanshme dhe pa ndikimin e partive politike, të mos udhëhiqet nga bindjet e tij politike, nga interesat financiare personale, të mos i keqpërdorë autorizimet dhe statusin dhe ta mbrojë autoritetin e Drejtorisë;

b) në mënyrë profesionale ta përsosë njohurinë e tij për shkak të avancimit të kërkosat profesionale me respektim dhe zbatim të përhershëm të rregullave për kryerjen e detyrave të tij zyrtare;

v) të sillet në pajtim me Kodeksin e sjelljes të Drejtorisë;

g) t'i respektojë të gjitha masat e sigurisë që të mos vijë në rrezikimin e jetës dhe shëndetit të tij, si dhe jetës dhe shëndetit të të punësuarve tjerë në Drejtori dhe

(d) tē mos shfrytēzoye privilegje dhe lirime, kerkesa apo pranime tē dobisē materiale apo dobisē tjetër gjatē plotësimit tē obligimeve tē tija zyrtare.

(3) Zbuluesit finanziarë detyrohen tē menaxhojnē dhe t'i ruajnē informatat e klasifikuara nē pajtim me rregullat pér informatat e klasifikuara.

(4) Zbuluesit finanziarë detyrohen t'i grumbullojnē, pérpunojnē dhe ruajnē tē dhënat personale nē pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe rregullat pér mbrojtjen e tē dhënavë personale.

(5) Zbuluesit finanziarë pér mospërbajtje ndaj obligimeve tē përcaktuara me paragrafët (1), (2), (3) dhe (4) tē këtij neni i nënshtrohen përgjegjësisë disciplinore, kundërvajtëse dhe penale nē pajtim me ligjin.

#### Neni 51

(1) Drejtoria, planifikon, organizon dhe zbaton trajnime pér tē punësuarit.

(2) Me tē punësuarin që dërgohet nē trajnim, vlera e tē cilët i tejkalon dhjetë rroga mesatare tē paguara nē Republikën e Maqedonisë nē muajin e fundit para dërgimit, Drejtoria lidh marrëveshje me shkrim me tē cilën rregullohen tē drejtat dhe obligimet e palëve kontraktuese.

(3) I punësuar i cili nuk do t'i plotësojë obligimet e marrëveshjes së lidhur nga paragrafi (2) i këtij neni, detyrohet t'i kompensojë shpenzimet e bëra pér trajnimin e tij tē rritura pér tri herë.

#### Neni 52

(1) Zbuluesit finanziar kanë tē drejtë tē rrogave, kompensimeve tē rrogës dhe kompensimeve tjera që sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

(2) Zbuluesi finanziar, pér shkak tē specifikave tē punëve që i kryen, ka tē drejtë tē rrogës tē rritur pér 20% nga baza e përcaktuar me aktin e pagesës së rrogës dhe kompensimeve.

(3) Zbuluesit finanziar nē rast tē paaftësisë së përkohshme pér punë, tē shkaktuar gjatë kryerjes apo me rastin e kryerjes së punëve dhe detyrave, i takon kompensimi nē lartësinë e rrogës rrjedhëse pér kohën e mungesës nga puna.

(4) Zbuluesit finanziar nē pajtim me rregullat pér sigurim pensional dhe invalidor, stazhi i sigurimit i llogaritet me kohëzgjatje tē rritur, ashtu që kufiri i pleqërisë pér marrjen e tē drejtës së pensionit tē pleqërisë zvogëlohet nē varësi nga shkalla e rriticsë së stazhit edhe atë pér një vit pér çdo katër vjet tē kaluara nē vendet e punës nē tē cilat 12 muajt e kaluara efektive illogariten nē stazh tē sigurimit si 14 muaj.

(5) Drejtoria i siguron zbuluesit finanziar nē rast tē vdekjes, dëmtimit trupor apo humbjes së aftësisë së punës gjatë kohës së kryerjes së punëve nga kompetanca e tyre.

#### Neni 53

(1) Zbuluesi finanziar nē varësi nga rezultatet e arritura tē jashtëzakonshme dhe mbi mesatare nē punë, njojurja profesionale dhe aftësitë nē punë, angazhimë, kreativiteti dhe vetëdija gjatë kryerjes së detyrave zyrtare mund tē avancohet nē vend më tē lartë tē punës me vendim tē ministrit tē Financave me propozim tē drejtorit.

(2) Zbuluesi finanziar mund tē avancohet nëse i plotëson kushtet nē vijim:

- vendi i punës nē tē cilin avancohet është i lirë (i paplotësuar apo i zbrazët);

- në tërësi i plotëson kushtet e përcaktuara nē aktin e sistematizimit tē vendeve tē punës pér vendin e punës nē tē cilin bëhet avancimi;

- i ka përfunduar trajnimet e përcaktuara pér vendin e punës nē tē cilin avancohet;

- është vlerësuar me vlerësimet "mjaftueshëm" apo "dalohet" nē mënyrën dhe nē kushtet e përcaktuara me këtë ligj;

- ka kaluar së paku një vit nga avancimi i tij i fundit dhe

- nē 12 muajt e fundit nuk është dënuar pér shkak tē shkeljes së rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit tē obligimeve tē punës tē përcaktuara me ligj.

#### Neni 54

(1) Zbuluesit finanziarë gjatë punës së tyre do tē vlerësohen një herë nē vit nga zbuluesi finanziar udhëheqës i drejtperdrejtë. Zbuluesit finanziarë nga neni 44 paragrafi (2) alineja 1 i vlerëson drejtori i Drejtorisë.

(2) Zbuluesit finanziarë tē cilët me arsyen kanë munguar nga puna më gjatë se gjashët muaj gjatë vitit (sëmundja, mungesa pa pagesë, etj.) nuk do tē vlerësohen.

(3) Vlerësimi i zbuluesve finanziarë bëhet nē bazë tē tē dhënavë që i referohen:

- njojurisë profesionale dhe aftësive nē punë;
- angazhimë;
- rezultateve tē arritura;
- kreativitetit dhe
- vetëdijes.

(4) Tē dhënat vlerësohen veç e veç, me numrat e vlerësimit prej një deri nē katër dëshira me këto vlerësimë përshtkuarë "dalohet", "mjaftueshëm", "pjesërisht mjaftueshëm" dhe "pamjaftueshëm".

(5) Zbuluesi finanziar që nuk është i kënaqur nga vlerësimi, mundet nē afat prej tetë ditësh nga dita e vlerësimit tē parashtrojë kërkësë pér rishqyrtimin e vlerësimit te Komisioni pér rishqyrtimin e vlerësimit, tē cilin e formon drejtori.

(6) Mënyrën e vlerësimit tē punës së zbuluesve finanziarë, llojet e raporteve, formën dhe përbajtjen e formularit pér vlerësim dhe formularët tjerë i përcakton ministri i Financave me propozim tē drejtorit.

#### Neni 55

(1) Kodeksi i sjelljes i përshkruan standartet e sjelljes tē cilat duhet tē respektohen nga tē gjithë zbuluesit finanziarë dhe jep drejtime dhe udhëzime pér zgjidhjen e çështjeve etike pér ata që punojnë nē Drejtori dhe ata që bashkëpunojnë dhe punojnë me zbuluesit finanziarë.

(2) Kodeksin e sjelljes e përcakton ministri i Financave me propozim tē drejtorit.

#### Neni 56

(1) Pér shkeljen e rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit tē obligimeve tē punës, zbuluesi finanziar përgjigjet nē mënyrë disiplinore.

(2) Përgjegjësia pér kryerjen e veprës penale nuk e përashton përgjegjësinë disiplinore tē zbuluesit finanziar.

#### Neni 57

(1) Zbuluesi finanziar përgjigjet nē mënyrë disiplinore pér parregullsi disiplinore dhe shkelje disiplinore.

(2) Parregullsia disiplinore, në kuptim tē paragrafit (1) tē këtij neni, është cenim më i lehtë i shkeljes së rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit tē obligimeve tē punës.

(3) Shkelja disiplinore, në kuptim tē paragrafit (1) tē këtij neni, është cenim më i rëndë i shkeljes së rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit tē obligimeve tē punës.

#### Neni 58

(1) Në rast tē shkeljes së rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit tē obligimeve tē punës, tē përcaktuara me këtë ligj, zbuluesit finanziar me aktvendim mund t'i shqiptohet njëra ndër masat nē vijim:

1) тэрхеја и вејтјес ме шкrim;  
 2) деними ме паа нэ лартси преј 15% се neto rroga mujore e paguar e fundit pér zbuluesin financier, нэ kohézgjatje преј një deri нэ gjashtë muaj;

3) sistemim нэ vendin e punës që нэ pajtim me hierarkinë e vendeve тë punës тë përcaktuara нэ aktin e sistematizimit тë vendeve тë punës нэ Drejtori ёштë një shkallë më poshtë nga vendi i punës nga i cili zbuluesi financier sistemohet dhe

4) ndërprerja e kontratës pér punësim.

(2) Gjatë shqiptimit të masave disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni merret parasysh shkalla e përgjegjësisë së punëtorit, kushtet нэ тë cilat ёштë kryer shkelja e rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit тë obligimeve тë punës, puna e mëhershme dhe sjellja e punëtorit, pesha e shkeljes dhe pasojat e saj, rrethanat нэ тë cilat ёштë kryer shkelja dhe rrethanat tjera lehtesuese dhe vështirësuese.

#### Neni 59

(1) Zbuluesi financier kryen parregullsi disiplinore, përkatesisht shkelje më тë lehtë тë rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit тë obligimeve тë punës тë përcaktuara me këtë ligj dhe ligj tjetër, нёсе:

1) nuk e respektok rendin dhe disiplinën e punës;  
 2) nuk i kryen apo нэ mënyrë тë pavetëdijshme dhe jo me kohë i kryen obligimet e punës;

3) nuk u përbahet rregullave që vlejnë pér kryerjen e punëve нэ vendin e punës;

4) nuk i përbahet orarit тë përcaktuari тë punës, sistemimit dhe shfrytëzimit тë orarit тë punës;

5) nuk kërkon mungesë apo me kohë, me shkrim nuk e njofton drejtorin, përkatesisht udhëheqësin e drejtpërdrejtë apo punëtorin tjetër përgjegjës;

6) pér shkak тë sëmundjes apo shkaqe тë arsyeshme mungon nga puna, e pér këtë menjëherë apo më së voni нё afat преј 24 orësh nuk e njofton drejtorin, përkatesisht udhëheqësin e njësisë organizative apo punëtorin tjetër përgjegjës.

7) me mjetet pér punë nuk vepron нэ mënyrë тë vetëdijshme apo нэ pajtim me udhëzimet teknike pér punë;

8) ndodhë dëm, gabim нэ punë apo humbje, e pér këtë menjëherë nuk e njofton drejtorin, përkatesisht udhëheqësin e njësisë organizative apo punëtorin tjetër përgjegjës;

9) nuk i mban mjetet dhe pajisjen pér mbrojtje gjatë punës нэ pajtim me rregullat pér mbrojtje gjatë punës;

10) shkakton parregullsi dhe me dhunë sillet gjatë punës;

11) нэ mënyrë joligjore apo тë paautorizuar i shfrytëzon mjetet e Drejtorisë dhe

12) i shmanget trajnimit.

(2) Pér parregullsitë disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni mund тë shqiptohet тэрхеја и вејтјес ме shkrim apo dënim me para нэ lartesi преј 15% së shuma njëmujo e rrogës neto тë paguar pér zbuluesin financier нэ muajin para kryerjes së parregullsisë disiplinore нэ kohézgjatje преј një deri нэ tre muaj.

(3) Masat disiplinore kundër zbuluesit financier pér parregullsinë disiplinore i shqipton drejtori, me propozimin me shkrim paraprakisht nga zbuluesi financier udhëheqës i drejtpërdrejtë apo zbuluesi i lartë financier udhëheqës.

#### Neni 60

(1) Zbuluesi financier kryen shkelje disiplinore, përkatesisht shkelje тë rëndë тë rendit dhe disiplinës së punës apo mosplotësimit тë obligimeve тë punës тë përcaktuara me ligj dhe marrëveshjen pér punësim, нёсе:

1) pa arsyje mungon nga puna tri ditë pune тë njëpasnjëshme apo pesë ditë pune gjatë një viti;

2) e keqpërdor pushimin mjekësor;

3) nuk u përbahet rregullave pér mbrojtje shëndetësore, mbrojtje gjatë punës, zjarrit, eksplozivit, veprimit тë dëmshëm тë helmeve dhe materieve tjera тë rezikshme dhe i shkel rregullat pér mbrojtjen e mjedisit jetësor;

4) fut, përdor apo ёштë nën ndikim тë alkoolit dhe mjeteve narkotike;

5) kryen vjedhje apo нэ lidhje me punë me qëllim apo nga pavëmendja e skajshme i shkakton dëm Drejtorisë;

6) nuk u përbahet dispozitave тë Ligit pér informata тë klasifikuara;

7) kryen keqpërdorim тë тë dhënavë personale;

8) e keqpërdor apo e tejkalon autorizimin e dhënë;

9) i shmanget kontrollit mjekësor pér shkak тë përcaktimit тë aftësisë së punës;

10) нэ mënyrë kundërligjore ka dobi personale нэ lidhje me kryerjen e punëve dhe detyrave;

11) kryen shërbim apo i mundëson shërbim personit tjetër me para apo me gjëra tjera me vlerë тë cilat zbuluesit financier i besohen нэ kryerjen e punëve dhe detyrave, dhe

12) themelon, udhëheq, përfaqëson, prezanton parti politike, anëtarësohet нэ organet e partisë тë përcaktuara me statutin e saj, shpreh dhe përfaqëson qëndrime dhe bindje partiake нэ kryerjen e punëve dhe detyrave, mban apo vendos simbole partiake нэ lokalet apo нэ automjetet zyrtare тë Drejtorisë dhe нэ mënyrë partiake organizohet apo vepron нэ Drejtori.

(2) Pér shkeljet disiplinore nga paragrafi (1) i këtij neni mund тë shqiptohet тэрхеја и вејтјес me shkrim, dënim me para нэ lartesi преј 15% тë rrogës së fundit mujore neto тë paguar pér zbuluesin financier нэ kohézgjatje преј një deri нэ gjashtë muaj, sistematizim нэ vendin e punës që нэ pajtim me hierarkinë e vendeve тë punës тë përcaktuara нэ aktin e sistematizimit тë vendeve тë punës нэ Drejtori ёштë më së shumti dy shkallë më тë ulët se vendi i punës nga i cili zbuluesi financier sistematizohet dhe ndërprerja e marrëveshjes pér punësim.

(3) Masat disiplinore kundër zbuluesit financier pér shkelje disiplinore i shqipton drejtori me përjashtim тë masës ndërprerje e marrëveshjes pér punësim тë cilën me propozim тë drejtorit e shqipton ministri i Financave.

#### Neni 61

Përbledhja e dënimëve me para pér zbuluesin financier нэ një muaj pér shkelje тë lehta dhe тë rënda тë rendit dhe disiplinës së punës nuk mund тë tejkalojë 20% тë shumës së rrogës së tij тë përgjithshme neto pér atë muaj.

#### Neni 62

Propozim pér ngritjen e procedurës pér përcaktim тë përgjegjësisë disiplinore pér zbuluesin financier pér shkelje disiplinore mund тë parashtrojë zbuluesi financier udhëheqës i drejtpërdrejtë apo zbuluesi financier udhëheqës i lartë.

Propozimi duhet тë jetë i arsyetur dhe i mbështetur me fakte dhe dëshmi.

#### Neni 63

(1) Pér mbajtjen e procedurës pér përcaktim тë përgjegjësisë disiplinore тë zbuluesit financier pér shkelje disiplinore нэ rastet e përcaktuara me këtë ligj, drejtori нё afat преј tetë ditësh nga dita e parashtimit тë propozimit pér ngritje тë procedurës disiplinore formon komision pér përcaktim тë përgjegjësisë disiplinore.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë nga тë cilët njëri ёштë zbuluesi financier udhëheqës dhe tjetri ёштë zbuluesi financier me titull тë njëjtë si edhe zbuluesi financier kundër тë cilët mbahet procedura disiplinore.

Kryetari dhe anëtarët kanë zëvendësit e tyre.

(3) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni procedurën për përcaktim të përgjegjësisë disciplinore e mban në pajtim me këtë ligj.

(4) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni, pas procedurës disciplinore të zbatuar, i propozon drejtorit masë disciplinore përkatëse.

(5) Nëse komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni konstaton se zbuluesi financiar nuk është përgjegjës apo nuk i plotësohen kushtet për miratim të aktvendimit për shqiptim të masës disciplinore, i propozon drejtorit ta refuzojë propozimin apo ta ndërpresë procedurën.

(6) Drejtori, në bazë të propozimit të komisionit, miraton aktvendim për shqiptim të masës disciplinore, refuzimin e propozimit apo ndërprerjen e procedurës.

(7) Nëse drejtori nuk pajtohet me propozimin e komisionit për shkak të përcaktimit të gjendjes faktike të parregullt dhe të paplotë apo zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, lëndë mund të kthehet në komision në veprim të sérishëm.

(8) Aktvendimi për shqiptim të masës disciplinore i dorëzohet personalisht zbuluesit financiar, me rregull, në lokalet e punës të organit në të cilin zbuluesi financiar punon, përkatësisht në adresë të vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimi.

(9) Nëse zbuluesi financiar nuk mund të gjendet në adresën e vendbanimit, përkatësisht vendqëndrimi apo nëse e refuzon dorëzimin, aktvendimi publikohet në tabelën e shpalljes në Drejtori. Pas kalimit të tri ditëve të punës nga dita e publikimit në tabelën e shpalljes konsiderohet se dorëzimi është kryer.

(10) Procedura disciplinore përfundon në afat prej 60 ditësh e llogaritur nga dita e miratimit të aktvendimit për formimin e komisionit nga paragrafi (1) i këtij neni.

#### Neni 64

(1) Deri në miratimin e vendimit në procedurë disciplinore që mbahet kundër zbuluesit financiar, zbuluesi financiar me vendim me shkrim- aktvendim largohet nga vendi i punës dhe nga Drejtoria në rastet e përcaktuara me dispozitat për marrëdhënie pune, nëse ndodh një nga situatat në vijim:

- në mënyrë të drejtpërdrejtë e rrezikon jetën ose shëndetin e punëtorëve ose personave tjerë ose dëmtohen mjetet me vlerë më të madhe;

- prania në vendin e punës dhe puna e mëtejshme do të pasqyrohet dëmshëm mbi punën e Drejtorisë dhe

- kur kundër zbuluesit financiar është ngritur procedurë penale për vepër penale të kryer në punë ose në lidhje me punën.

(2) Për kohën e largimit nga vendi i punës dhe nga Drejtoria, zbuluesit financiar i përcaktohet pagimi i kompensimit në shumë prej 60% nga roga neto që zbuluesi financiar e ka realizuar në muajin para largimit nga vendi i punës.

(3) Aktvendimin nga paragrafi (1) i këtij neni e miraton drejtori.

(4) Aktvendimi nga paragrafi (1) i këtij neni i dorëzohet personalisht zbuluesit financiar, sipas rregullës, në lokalet e punës të organit në të cilin zbuluesi financiar punon, respektivisht në adresë të vendbanimit, respektivisht vendqëndrimi.

(5) Nëse zbuluesi financiar nuk mund të gjendet në adresë të vendbanimit, respektivisht vendqëndrimi ose nëse e refuzon dorëzimin, aktvendimi shpallet në tabelën e shpalljeve në Drejtori. Pas kalimit të tri ditëve të punës nga dita e shpalljes në tabelën e shpalljeve llogaritet se dorëzimi është kryer.

(6) Zbuluesi financiar ka të drejtë ankesë kundër aktvendimit nga paragrafi (1) të këtij neni te Komisioni Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë Administrative

dhe Procedurë të Marrëdhëni së Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit.

(7) Ankesa kundër aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e prolongon ekzekutimin e aktvendimit.

(8) Në rast të kthimit në punë dhe nëse nuk konstatohet ekzistimi i përgjegjësisë disciplinore, zbuluesit financiar i takon kompensim retroaktiv deri në 100% nga roga neto.

#### Neni 65

(1) Aktvendimi për shqiptimin e masës disciplinore përmban edhe arsyet për bazën dhe arsyet për shqiptimin e masës disciplinore.

(2) Aktvendimi për shqiptimin e masës disciplinore të zbuluesit financiar duhet të miratohet në afat prej tri ditësh nga dita e paraqitjes së shkeljes së rendit dhe disciplinës së punës ose mosplotësimit të obligimeve të punës, e më së voni në afat prej gjatë muajve nga dita kur është kryer shkelja.

(3) Kur për shkelje të kryer disciplinore është ngritur edhe procedurë penale për zbuluesin financiar, aktvendimi për shqiptimin e masës disciplinore miratohet më së voni deri në kalimin e afatit për parashkrim për ndjekje penale të veprës përkatëse penale.

(4) Kundër aktvendimit për shqiptimin e masës disciplinore ose hedhje poshtë të propozimit, respektivisht për ndërprerjen e procedurës, zbuluesi financiar ka të drejtë ankesë nëpërmjet Drejtorisë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhëni së Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit të aktvendimit.

(5) Ankesa e ndalon ekzekutimin e aktvendimit deri në miratimin e aktvendimit përfundimtar ose kalimin e afatit në të cilin duhet të vendosë Komisioni Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhëni së Punës në Shkallë të Dytë. Drejtoria është e obliguar që ankesën, me shkresat shtesë, ta dorëzojë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhëni së Punës në Shkallë të Dytë, në afat prej tetë ditëve nga pranimi i ankesës.

#### Neni 66

(1) Zbuluesi financiar është përgjegjës për dëmin të cilin në punë ose lidhur me punën, më paramendim ose nga pakujdesia e skajshme, ia ka shkaktuar Drejtorisë.

(2) Drejtori e formon komision për përcaktimin e përgjegjësisë materiale të zbuluesit financiar i cili përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë dhe zëvendës të tyre.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni e përcakton përgjegjësinë materiale për ekzistimin e dëmit të shkaktuar material, lartësinë e tij dhe mënyrën e kryerjes, kush e ka shkaktuar dëmin dhe kush do ta kompensojë.

(4) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni për konstatimin e gjendjes faktike parashtron raport në bazë të të cilit drejtori miraton aktvendim për kompensim të dëmit.

#### Neni 67

Propozim për ngritjen e procedurës për përcaktimin e përgjegjësisë materiale kundër zbuluesit financiar parashtron zbuluesit financiar udhëheqës i drejtpërdrejtë ose zbuluesi financiar udhëheqës më i lartë.

#### Neni 68

Procedura për përcaktimin e përgjegjësisë materiale nuk mund të ngrihet, nëse kanë kaluar 60 ditë nga dita kur zbuluesi financiar udhëheqës i drejtpërdrejtë ose zbuluesi financiar udhëheqës më i lartë është njoftuar për këtë.

## Neni 69

Procedura pér konstatimin e përgjegjësisë materiale nuk mund tē ngrihet, nëse nga dita kur është kryer dëmi material ka kaluar një vit.

## Neni 70

Procedura pér konstatimin e përgjegjësisë materiale nuk mund tē udhëhiqet më gjatë se 60 ditë, duke llogaritur nga dita e miratimit tē aktvendimit pér formimin e komisionit pér përcaktimin e përgjegjësisë materiale tē zbuluesit finansiar.

## Neni 71

(1) Kundër aktvendimit pér kompensim tē dëmit, zbuluesi finansiar ka tē drejtë tē parashtrojë ankesë te Komisioni Shtetëror pér Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë tē Marrëdhënies së Punës në Shkallë tē Dytë nëpërmjet Drejtorisë, në afat prej tetë ditëve nga dita e dorëzimit tē aktvendimit.

(2) Ankesa e ndalon ekzekutimin e aktvendimit deri në miratimin e aktvendimit përfundimtar ose kalimin e afatit në tē cilin duhet tē vendosë Komisioni Shtetëror pér Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë tē Marrëdhënies së Punës në Shkallë tē Dytë.

## Neni 72

Procedura pér konstatimin e përgjegjësisë materiale tē zbuluesit finansiar rregullohet me vendim tē cilin e miraton drejtori.

## Neni 73

Nëse zbuluesi finansiar në afat prej tre muajve nga vendimi përfundimtar pér kompensim tē dëmit nuk e kompenson dëmin, Drejtoria ngrit procedurë në gjykatën kompetente.

## Neni 74

Drejtori, tërësish tē pjesërisht, mund ta lirojë zbuluesin finansiar nga kompensimi i dëmit, nëse ai nuk është kryer me paramendim ose nëse pagimi i kompensimit tē dëmit e rrezikon ekzistencën e zbuluesit finansiar dhe familjes së tij.

## Neni 75

Nëse zbuluesit finansiar pér shkak tē shkeljes disiplinore i shqiptohet masa prishje e marrëveshjes pér punësim, zbuluesi finansiar ka tē drejtë në afat tē pushimit nga puna në kohëzgjatje prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit tē aktvendimit pér prishjen e marrëveshjes pér punësim.

## Neni 76

Gjatë afatit tē pushimit nga puna Drejtoria është e obliguar që zbuluesit finansiar t'i mundësojë mungesë nga puna pér kërkim tē punësimit tē ri, katër orë gjatë javës së punës.

## Neni 77

Gjatë kohës së afatit tē pushimit nga puna dhe mungesës në punë pér shkak tē kërkimit tē punësimit tē ri, zbuluesi finansiar i përcaktohet edhe pagimi i kompensimit në shumë tē rrogës që zbuluesi finansiar e ka realizuar në muajin para miratimit tē aktvendimit pér prishje tē marrëveshjes pér punësim.

## Neni 78

(1) Pér punë shumëvjeçare profesionale, avancime organizative, sukses në kryerjen e detyrave tē punës, përmirësim tē imazhit tē shërbimit, zbuluesve finansiarë u ndahan mirënjohe.

(2) Zbuluesit finansiarë mund tē marrin edhe shumë tē njëhershme tē shpërbllimit në para pér arritjen e rezultateve mbi mesataren, tē jashtëzakonshme në punë.

(3) Mirënjojet dhe shpërbllimet nga paragrafët (1) dhe (2) tē këtij neni, sipas rregullës, ndahen në ditën e Drejtorisë.

(4) Pér ndarjen e mirënjoheve dhe shpërbllimeve në para vendos ministri i Financave me propozim tē drejtorit.

(5) Dita e Drejtorisë është 1 marsi.

**Qasja dhe shkëmbimi  
i informatave**

## Neni 79

(1) Pér kryerjen e kompetencave tē veta, Drejtoria mund tē kërkojë tē dhëna edhe dokumentacion nga organet shtetërore, institucionet financiare ose persona tjerë juridikë dhe fizikë.

(2) Pér kryerjen e kompetencave tē veta, Drejtoria merr tē dhëna, pér posedimin e llogarisë së transaksionit nga shtëpi kliringu tē përcaktuar nga Ministria e Financave që e mban regjistrin unik tē llogarive tē transaksionit.

(3) Organet shtetërore, institucionet financiare ose personat tjerë juridikë ose fizikë nga paragafi (1) i këtij neni, obligohen që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit tē kërkesës t'i dorëzojnë Drejtorisë tē dhënat e këruara në formë elektronike ose nëpërmjet mjeteve telekomunikuese (telefon, telefaks), e në rast kur kjo nuk është e mundshme, me mjete tjera tē shkruara. Informacionet e këruara tē kumtuara në telefon, subjektet në këtë afat obligohen t'i konfirmojnë me telefaks, në formë elektronike ose me dokument tjetër tē shkruar.

(4) Nëse Drejtoria urgjentisht kërkon tē dhëna, subjektet obligohen që menjëherë ta informojnë edhe në afat prej katër orësh t'i dorëzojnë tē dhënat e këruara në mënyrë tē përcaktuar në nenin 33 tē këtij ligji.

(5) Drejtoria mund tē shkëmbejë tē dhëna me organet kompetente pér zbatimin e hetimit edhe me organet e mbikëqyrjes, pér parandalimin e pastrimit tē parave dhe financimit tē terrorizimit.

## Neni 80

(1) Të dhënat dhe raportet që i pranon, analizon dhe përpunon Drejtoria janë sekrete dhe nëpunësit e saj nuk mund t'i shfrytëzojnë pér qëllime tjera, përvëç pér qëllimet e përcaktuara me këtë ligji.

(2) Drejtoria është e obliguar që t'i ruajë tē dhënat ose raportet që kanë tē bëjnë me transaksionin, respektivisht klientin konkret, së paku pesë vjet nga pranimi i tyre dhe pas kalimit tē kësaj periudhe mund t'i asnjësojë.

## Neni 81

(1) Çdo herë kur ekzistonjë baza pér dyshim pér vepër penale tē kryer tē pastrimit tē parave dhe/ose financimit tē terrorizimit, Drejtoria menjëherë përgatit dhe parashtron raport te organet kompetente shtetërore tē cilat vendosin pér veprime tē mëtejshme.

(2) Raporti nga paragafi (1) i këtij neni përban tē dhëna pér personin dhe veprimet pér tē cilat dyshohet se janë tē lidhura me pastrimin e parave dhe/ose financimin e terrorizimit

(3) Kur ekzistonjë baza pér dyshim tē veprës penale tē kryer përvëç pastrimit tē parave dhe financimit tē terrorizimit, Drejtoria përgatit dhe parashtron njoftim me shkrim te organet shtetërore kompetente.

## Urdhër për ndjekjen e marrëdhënies afariste

### Neni 82

(1) Kur ekziston dyshim për pastrim të parave dhe/ose financim të terrorizimit, Drejtoria mund të parashtrojë te subjekti urdhër në formë të shkruar për ndjekjen e marrëdhënies afariste të klientit.

(2) Për transaksionet të cilat në suaza të marrëdhënies afariste kryhen ose duhet të kryhen, subjekti e njofton Drejtoreni në pajtim me udhëzimet e dhëna në urdhër.

(3) Në urdhrin nga paragrafi (1) i këtij nenit, Drejtoria i përcaktion afatet në të cilat subjekti është i obliguar t'i dorëzojë të dhënat për transaksionet nga paragrafi (2) i këtij nenit.

(4) Nëse subjekti për shkak të rrëthanave objektive nuk e njofton Drejtoreni për afatet nga paragrafi (3) i këtij nenit, është i obliguar që menjëherë pas mënjanimit të rrëthanave ta njoftojë Drejtoreni dhe ta arsyetojë shkakun për të cilin nuk e ka dorëzuar njoftimin në afatin e përcaktuar.

(5) Ndjekja e marrëdhënies afariste nga paragrafi (1) i këtij nenit mund të zgjasë më së shumti tre muaj, e në raste të arsyeshme zgjatja e masës mund të vazhdohet edhe për një muaj, me ç'rast ndjekja e marrëdhënies afariste mund të zgjasë më së shumti gjashtë muaj.

### Masat e përkohshme

#### Neni 83

(1) Gjatë ekzistimit të dyshimit për vepër penale pastrim i parave dhe/ose financim i terrorizimit, Drejtoria mund të parashtrojë te prokurori publik kompetent kërkeshë për parashtrimin e propozimit për përcaktimin e masave të përkohshme.

(2) Drejtoria pa prolongim e dorëzon te subjekti urdhrin me shkrim për mbajtje të përkohshme të transaksionit.

(3) Mbajtja e transaksionit zgjat deri në miratimin e vendimit gjyqësor për propozimin, e më së shumti 72 orë nga mbajtja transaksionit.

#### Neni 84

Kërkesa për parashtrimin e propozimit për përcaktimin e masave të përkohshme nga nenit 83 i këtij ligji, përmban të dhëna për veprën penale për të cilën kërkohet masa e përkohshme, faktet dhe rrëthanat të cilat e arsyetojnë nevojën për masë të përkohshme, të dhëna për personin fizik dhe juridik i cili kryen transaksion, për subjektin te i cili kryhet transaksiioni dhe shumën e parave ose llojin e pasurisë.

#### Neni 85

(1) Prokurori publik kompetent e shqyrtton kërkësen për parashtrimin e propozimit për përcaktimin e masave të përkohshme nga nenit 83 paragrafi (1) i këtij ligji dhe nëse konstatohet se është e bazuar, pa asnjë prolongim, e më së voni në afat prej 24 orëve nga pranimi i kërkësës, dorëzon propozim për përcaktimin e masave të përkohshme te gjykatësi i gjykatës themelore kompetente.

(2) Nëse prokurori publik kompetent konstaton se kërkesa për parashtrimin e propozimit për përcaktimin të masave të përkohshme nga nenit 83 paragrafi (1) i këtij ligji është e pabazë, është i obliguar që pa prolongim ta njoftojë Drejtoreni se kërkesa është refuzuar. Pas pranimit të njoftimit nga prokurori publik, Drejtoria pa prolongim e njofton subjektin se transaksiioni mund të vazhdojë

#### Neni 86

(1) Gjykatësi i gjykatës themelore kompetente është i obliguar që në afat prej 24 orëve nga pranimi i propozimit nga nenit 85 paragrafi (1) i këtij ligji, të miratojë aktvendim për zbatim të masës së përkohshme ose për refuzimin e propozimit të prokurorit publik, aktvendimin ta dorëzojë te prokurori publik kompetent, subjekti dhe klienti.

(2) Nëse me vendim zbatohen masat e përkohshme në afatin e njëjtë gjykatësi është i obliguar që aktvendimin ta dorëzojë te subjekti dhe klienti.

(3) Prokurori publik kompetent është i obliguar që përvendimin e miratuar të gjykatësit nga paragrafi (1) i këtij nenit menjëherë ta njoftojë Drejtoreni.

(4) Kundër aktvendimit të gjykatësit nga paragrafi (1) i këtij nenit, prokurori publik kompetent dhe klienti kanë të drejtë ankese te këshilli penal i gjykatës themelore kompetente në afat prej tri ditëve nga pranimi i aktvendimit, i cili nuk e prolongon ekzekutimin e aktvendimit.

### Njoftimi pas pranimit të të dhënavë

#### Neni 87

(1) Drejtoria është e obliguar që menjëherë ta njoftojë subjektin për pranimin e raportit nga paragrafi (1) pika a) të nenit 30 dhe së paku një herë në vit i njofton subjektit për kontrollin e kryer të të dhënavë të pranuara në bazë të nenit 30 të këtij ligji.

(2) Drejtoria është obliguar që të publikojë në uebfaqen e vet informacione në vëllim përkatës për teknikat, metodat dhe trendet aktuale për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizimit, shembuj të rasteve të zbuluara të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit, kontroll të unifikuar tremujor për kontrollet e kryera, kontroll tremujor për zbatimin e edukimit dhe akte tjera të cilat dalin nga ky ligj ose nga anëtarësimi në trupa dhe organizata ndërkontinentare.

(3) Organet shtetërore kompetente obligohen që ta njoftojnë Drejtoreni për çdo procedurë të ngritur për vepër penale pastrim i parave dhe financim i terrorizimit.

(4) Prokuroria publike është e obliguar që ta informojë Drejtoreni për çdo kallëzim penal të parashtruar kundër kryerësve të veprës penale për të cilët është përcaktuar dënim me burg prej së paku katër vitesh dhe për të cilët ekziston dyshim se kanë pasur përfitim pasuror.

(5) Prokuroria publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korruptionit është e obliguar që ta informojë Drejtoreni për çdo kallëzim penal të parashtruar, aktakuzë dhe akt gjykim të plotfushishëm për vepra penale pastrim i parave dhe financim i terrorizimit në çdo tre muaj.

### Bashkëpunimi ndërinstitucional

#### Neni 88

(1) Për qëllimet e rregullimit më detal të bashkëpunimit ndërinstitucional Drejtoria mund të nënshkruajë Memorandum ose Protokoll për bashkëpunim me organet kompetente shtetërore.

(2) Për avancimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në pajtim me qëllimet e këtij ligji, Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit të Financave formon Këshill përluftë kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit (në tekstin e mëtejmë: Këshilli).

(3) Punët e Këshillit nga paragrafi (2) i këtij nenit e udhëheq drejtori i Drejtorisë, kurse anëtarët e tij janë persona përgjegjës dhe udhëheqës nga Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e

Financave, Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korruptionit, Drejtoria e Policisë Financiare, Drejtoria Doganore, Drejtoria e të Hyrave Publike, Banka Populllore e Republikës së Maqedonisë, Komisioni për Letra me Vlerë, Agjencia për Supervizion të Sigurimit, Agjencia për Supervizion të Sigurimit Pensional me Financim Kapital, Agjencia e Postave, si dhe përfaqësues të Dhomës së Avokatëve dhe Dhomës së Noterëve.

### Bashkëpunimi ndërkombëtar

#### Neni 89

(1) Drejtoria mund të lidhë marrëveshje për bashkëpunim me trupat e autorizuar të shteteve tjera, si dhe me organizata ndërkombëtare të përfshira në luftë kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

(2) Drejtoria në suaza të bashkëpunimit ndërkombëtar mund të kërkojë të dhëna dhe të dhënat e marra në bazë të këtij ligji t'i dorëzojë me iniciativë personale ose me kërkesën e tyre dhe me kusht të reciprocitetit te trupat e autorizuara dhe organizatat e shteteve tjera, si dhe në organizata ndërkombëtare të cilat merren me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

(3) Kërkesa për shkëmbimin e të dhënavë nga trupat dhe organizatat nga paragrafi (2) i këtij neni duhet të jetë e arsyetur me faktet e njohura përkatëse të cilat sugjerojnë në pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit dhe qëllimi me të cilin do të shfrytëzohen të dhënat dhe informata e këruar.

(4) Drejtoria është e obliguar që pas marjes së kërkesës nga paragrafi (3) i këtij ligji, t'i sigurojë të gjitha të dhënat dhe informata përkatëse në pajtim me kompetencat e përcaktuara me këtë ligj.

(5) Drejtoria mund ta refuzojë kërkesën për shkëmbimin e të dhënavë nga paragrafi (2) i këtij neni nëse ajo është në kundërshtim me këtë ligj ose do ta pengojë mbajtjen e hetimit të organit tjetër shtetëror kompetent ose procedurën penale kundër personit për të cilin kërkohen të dhëna. Drejtoria është e obliguar që t'i arsyetojë shkaqet për të cilat e ka refuzuar kërkesën.

(6) Drejtoria është e obliguar që të dhënat dhe informata e siguruara nga ana e trupave të autorizuar të shteteve tjera, t'i shfrytëzojë për qëllimet e përcaktuara me këtë ligj dhe me kushtet të cilat i ka përcaktuar organi i cili i ka dorëzuar.

(7) Drejtoria informatat dhe të dhëna nga trupat e autorizuar të shteteve tjera mund t'i shkëmbejë me organet kompetente për zbatimin e hetimit për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, pasi që të sigurohet pajtimi i tyre paraprak.

(8) Të dhënat dhe informata e siguruara në bazë të këtij neni janë sekrete në pajtim me këtë ligj.

(9) Drejtoria mund të kërkojë informatë nga trupat e autorizuar të shteteve tjera për atë se si janë shfrytëzuar të dhënat të cilat i ka dorëzuar në pajtim me këtë nen.

#### Neni 90

(1) Dispozitat e neneve 83, 84, 85 dhe 86 të këtij ligji do të zbatohen kur organi kompetent për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit i shtetit tjetër do të kërkojë refuzim ose prolongim të transaksionit.

(2) Kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni duhet të arsyetohet dhe të ketë të bëjë me transaksionin në lidhje me pastrimin e parave dhe/ose financimin e terrorizmit dhe refuzimi ose prolongimi do të realizohet nëse transaksioni është lëndë e raportit vendas për transaksion të dyshimtë.

### MBIKËQYRJA

#### Neni 91

(1) Mbikëqyrje mbi zbatimin e masave dhe veprimeve të caktuara me këtë ligj kryejnë:

- Banka Populllore e Republikës së Maqedonisë mbi bankat, arkat e kursimit, këmbimoret dhe dhënesit e shërbimeve të transferit të shpejtë të parave;

- Agjencia për Supervizion të Sigurimit mbi shoqëritë e sigurimeve, shoqëritë siguruese brokere, shoqëritë për përfaqësim në sigurim, brokerët e sigurimit dhe përfaqësuesit në sigurim;

- Komisioni për Letra me Vlerë i Republikës së Maqedonisë mbi shoqëritë brokere, personat që u japid shërbime këshilltarëve investues dhe shoqëritë përmenaxhim me fondet investuese;

- Agjencia për Supervizion të Sigurimit Pensional me Financim Kapital mbi shoqëritë të cilat menaxhojnë me fondet pensionale vullnetare;

- Drejtoria për të Hyra Publike mbi organizuesit e lojërave të fatit në sallon të lojërave (kazino), si dhe mbi personat juridikë dhe fizikë që kryejnë shërbime në vijim: qarkullim me patundshmëri, shërbime revizioni dhe të kontabilitetit, dhënie të këshillave nga sfera e tatimeve ose dhënie të shërbimeve konsultuese, personat juridikë që marrin në peng sende të tundshme dhe patundshmëri dhe shoqëri të qytetarëve dhe fondacione dhe

- Agjencia e Postave mbi postën dhe personat juridikë që kryejnë bartje telegrafike ose dorëzim të dërgesave me vlerë.

(2) Në bashkëpunim me organet nga paragrafi (1) i këtij neni dhe komisionet nga neni 98 i këtij ligji ose në mënyrë të pavarur, Drejtoria kryen mbikëqyrje mbi zbatimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara me këtë ligj mbi subjektet.

(3) Drejtoria me organet nga paragrafi (1) i këtij neni dhe komisionet nga neni 98 i këtij ligji detyrohen që në mënyrë të ndërsjellë të informohen për rezultatet nga mbikëqyrja e kryer mbi zbatimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara me këtë ligj nëse është e nevojshme, i koordinojnë aktivitetet gjatë zbatimit të mbikëqyrjes mbi subjektet nga neni 3 i këtij ligji.

(4) Drejtoria, organet nga paragrafi (1) i këtij neni dhe komisionet nga neni 98, detyrohen që të përgatisin plane për kryerjen e mbikëqyrjes për zbatimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara me këtë ligj.

(5) Organet nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni mund të përcaktojnë mënyrën e zbatimit adekuat të masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për subjektet për mbikëqyrjen e të cilave janë përgjegjëse.

(6) Organet nga paragrafi (1) i këtij neni dhe komisionet nga neni 98 i këtij ligji, nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes konstatojnë dyshim për pastrimin e parave dhe/ose financimin e terrorizmit, si dhe shkeljen e dispozitave të këtij ligji, për këtë menjëherë e njoftojnë Drejtorianë.

#### Neni 92

(1) Mbikëqyrja të cilën e zbaton Drejtoria mund të vazhdojë më së shumti 15 ditë pune me mundësi që të vazhdohet, por jo me gjatë se 30 ditë pure.

(2) Ministri i Financave e përcakton formën dhe përbajtjen e urdhëresës për kryerjen e mbikëqyrjes nga Drejtoria.

(3) Drejtori i Drejtorisë miraton program vjetor për kryerjen e mbikëqyrjes më së voni deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

**Neni 93**

Mbikëqyrjen të cilën në mënyrë të pavarur e zbaton Drejtoria e kryejnë inspektorët, të punësuarit në Drejtori që i plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për të punësuarit në sektorin publik dhe kushtet e përcaktuara me aktin për sistematizim të vendeve të punës në Drejtori.

**Neni 94**

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes që e zbaton Drejtoria, inspektori ka për detyrë:

- 1) të veprojë me urdhëresë për kryerjen e mbikëqyrjes;
- 2) të ndërmarrë aktivitetë të përgatitura për kryerjen e mbikëqyrjes;
- 3) ta njoftojë personin përgjegjës dhe të autorizuar të subjektit për fillimin e kryerjes së mbikëqyrjes, bazën ligjore, qëllimin dhe vëllimin e mbikëqyrjes, përveç në rastin e mbikëqyrjes së jashtëzakonshme dhe mbikëqyrjes së kontrolluar;
- 4) të legitimohet para subjektit, përkatesisht para personit të autorizuar të subjektit;
- 5) ta ruajë sekretin e të dhënave;
- 6) të veprojë me ligj, me kohë dhe në pajtim me Kodeksin etik të Drejtorisë;
- 7) të përpilojë procesverbal për mbikëqyrjen e kryer;
- 8) të miratojë konkluzion;
- 9) të miratojë aktvendim në pajtim me nenin 100 të këtij ligji;
- 10) të propozojë procedurë për barazim dhe
- 11) të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje.

(2) Krahas obligimeve nga paragrafi (1) i këtij nenii, inspektori për mbikëqyrjen e kryer është i detyruar që dokumentacionin e përgatitur të inspektimit ta vendosë në dosje në renditje si vijon:

- 1) dokumentet e grumbulluara në përgatitjen e mbikëqyrjes;
- 2) kërkesa nga seksionet në Drejtori, organ tjetër ose institucion nëse mbikëqyrja është kryer me kërkesë të tyre;
- 3) urdhëresa për mbikëqyrje;
- 4) procesverbali për mbikëqyrjen e kryer;
- 5) konkluzioni;
- 6) aktvendimi;
- 7) propozimi për barazim;
- 8) procesverbali nga barazimin kryer;
- 9) urdhërpagesa;
- 10) kërkesa për ngritjen e procedurës për kundërvajtje dhe
- 11) aktvendime të plotfuqishme dhe përmbaruese nga procedura gjyqësore.

**Neni 95**

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes që e zbaton Drejtoria, inspektori është i autorizuar:

- 1) të kontrollojë akte të përgjithshme dhe individuale, fajlle, dokumente, dëshmi dhe informata në vëllim sipas lëndës së mbikëqyrjes, si dhe të kërkojë të përgatisin kopje dhe dokumente të nevojshme;
- 2) të kërkojë nga subjekti t'i sigurohen kushte të zyrës për punë në loakalet afariste të subjektit dhe personi që do të jetë pjesëmarrës gjatë mbikëqyrjes për sigurimin me kohë të dokumenteve dhe informatave në lidhje me lëndën e mbikëqyrjes;
- 3) të hyjë dhe të kryejë kontroll në loakalet afariste të subjektit;
- 4) të kontrollojë dokumente identifikuase të personave për vërtetimin e identitetit të tyre në pajtim me ligjin;
- 5) të kërkojë nga subjekti ose nga të punësuarit e tij sqarim me shkrim dhe me gojë në lidhje me çështjet nga fushëveprimi i mbikëqyrjes;

6) të kërkojë mendim profesional kur kjo është e nevojshme për mbikëqyrjen;

- 7) t'i kontrollojë aktivitet e subjektit;
- 8) të kryejë regjistrim të dokumenteve të hasura në objektin afarist dhe
- 9) të sigurojë dëshmi tjera të nevojshme.

(2) Autenticitetin e kopjes me originalin e fajlleve, dokumenteve, dëshmive dhe informatave nga paragrafi (1) i këtij nenii, subjekti e konfirmon me nënshkrim të personit të autorizuar.

(3) Inspektori është i autorizuar të ngritë procedurë për barazim dhe procedurë për kundërvajtje në pajtim me ligjin.

**Neni 96**

(1) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes që e zbaton Drejtoria, inspektori për shkak të parregullsive të përcaktuara, ka të drejtë dhe detyrë që subjektit:

- 1) t'i sugjerojë për parregullsitë e përcaktuara;
- 2) t'i sugjerojë për parregullsitë e përcaktuara dhe të caktojë afat për mënjanimin e tyre dhe t'i dorëzojë ftesë për zbatimin e edukimit në pajtim me nenin 100 të këtij ligji;
- 3) t'i propozojë procedurë për barazim dhe
- 4) t'i parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje ose të ngitë procedurë tjetër përkatëse.

**Neni 97**

Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit në Drejtori vendos komisioni i veçantë nga tre anëtarë të emëruar nga ministri për Financa, me ç'rast kryetari i komisionit përcaktohet nga radha e personave udhëheqës në Drejtori që nuk janë të përfshirë në kryerjen e mbikëqyrjes inspekture.

**Neni 98**

(1) Dhomat e avokatëve dhe dhomat e noterëve, në kuadër të kompetencave të veta, formojnë komisione për kryerjen e mbikëqyrjes mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji mbi punën e anëtarëve të tyre

(2) Anëtarët e komisioneve nga paragrafi (1) i këtij nenii emërohen me mandat katërvjeçar pa të drejtë rizgjedhje.

(3) Për emërimin dhe përbërjen e komisioneve, dhomat e njoftojnë Drejtorinë.

**Neni 99**

(1) Organet dhe institucionet nga nenii 91 dhe komisionet nga nenii 98 të këtij ligji, obligohen që ta njoftojnë Drejtorinë për kërkesën e parashtruar për iniciimin e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtjen e kryer të këtij ligji nga subjektet të cilat kryejnë mbikëqyrje, për procedurat e iniciuara të barazimit, dhe për rezultatin e këtyre procedurave.

(2) Organet dhe institucionet nga nenii 91 dhe komisionet nga nenii 98 i këtij ligji obligohen që pa shtyrje në mënyrë periodike dhe së paku dy herë në vit ta formojnë Drejtorinë për mbikëqyrjen e kryer mbi subjektet si dhe për rezultatet e mbikëqyrjes së kryer.

**Procedura për edukim****Neni 100**

(1) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes që e zbatojnë organet nga neten 91 dhe 98 të këtij ligji, vërtetohet se është kryer parregullsi për herë të parë nga subjekti nga nenii 115 dhe 116 të këtij ligji, përpilohet procesverbal në të cilin do të përcaktohet parregullsia e kryer dhe miratohet aktvendim me sugjerim për mënjanimin e parregullsise së

kyrer në afat prej tetë ditëve dhe njëkohësisht dërgohet ftesë për edukim të personit ose subjektit te i cili është konstatuar parregullsi gjatë kryerjes së mbikëqyrjes.

(2) Formën dhe përbajtjen e ftesës për edukim, si dhe mënyrën e zbatimit të edukimit e përcaktion ministri i Financave, me propozim të Drejtorisë.

(3) Edukimi organizohet dhe zbatohet në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e zbatimit të mbikëqyrjes.

(4) Edukimi mund të zbatohet për parregullsi të shumta të njëjtë ose të ngjashme për një ose më shumë subjekte.

(5) Nëse në terminin e caktuar personi ose subjekti nga paragrafi (1) i këtij nenit mbi të cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është zbatuar.

(6) Nëse personi ose subjekti nga paragrafi (1) i këtij nenit mbi të cilin zbatohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e mbaron atë, do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me parregullsinë e përcaktuar.

(7) Nëse gjatë zbatimit të mbikëqyrjes kontrolluese përcaktohet se janë mënjanuar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij nenit, miratohet konkluzion me të cilin ndërpritet procedura e mbikëqyrjes inspektuese.

(8) Nëse gjatë zbatimit të mbikëqyrjes kontrolluese konstatohet se nuk janë mënjanuar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi (1) i këtij nenit, propozohet procedurë për barazim.

(9) Organet nga nenit 91 dhe nenit 98 të këtij ligji mbajnë evidencë për zbatimin e edukimit në mënyrë dhe formë të përcaktuar nga ministri i Financave, me propozim të Drejtorisë.

**GRUMBULLIMI, PËRPUNIMI, ANALIZA,  
VLERËSIMI, PËRCAKTI, SHFRYTËZIMI, BARTJA,  
RUAJTJA DHE SHLYERJA E TË DHËNAVE DHE  
PËRPUNIMI I TË DHËNAVE PERSONALE**

Neni 101

(1) Drejtoria grumbullon, përpunon, analizon, vlereson, përcakton, shfrytëzon, bartë, ruan dhe shlyen të dhëna, përpunon të dhëna personale me kushte dhe në mënyrë të përcaktuara me këtë ligj dhe me ligj të veçantë dhe mban evidencë për të dhënat personale dhe të dhëna tjera për grumbullimin e të cilave është e autorizuar me këtë ligj, për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

(2) Drejtoria përpunon të dhëna personale kur për personin ekziston dyshimi për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

(3) Të dhënat për personin juridik grumbullohen kur ekzistojnë bazat për dyshim për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

Neni 102

Të dhëna personale sipas këtij ligji, janë: emri personal, të dhënat e lindjes (dita, muaji, viti dhe vendi), vendbanimi ose vendqëndrimi, numri unik i amzës, adresa e vendbanimit dhe shtetësia, si dhe të dhëna tjera nëpërmjet të cilave direkt ose indirekt mund të identifikohet personi i caktuar.

Neni 103

Drejtoria grumbullon të dhëna personale dhe të dhëna tjera nga subjektet e detyruara, organet shtetërore kompetente, institucionet publike, institucionet, organizatat ndërkombëtare dhe persona të tjerë juridikë.

Neni 104

(1) Drejtoria mban evidencë për:

1) persona për të cilët është dorëzuar raport për aktivitet të dyshuar;

2) persona për të cilët është dorëzuar raport për transaksion me para në dorë;

3) persona për të cilët është dorëzuar raport për transaksione të lidhura me para në dorë;

4) persona për të cilët është dorëzuar raport për kredi të paguara;

5) persona për të cilët është dorëzuar raport nga noteri për aktin juridik të verifikuar;

6) persona për të cilët është dorëzuar raport për lidhje të policës për sigurim të jetës në shumë mbi 15 000 euro në kundërvlerë me denarë;

7) persona për të cilët është dorëzuar raport për shitblerje të automjeteve vlera e të cilave i kalon 15 000 euro në kundërvlerë me denarë;

8) persona për të cilët është dorëzuar raport për dyshim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit te organet kompetente;

9) persona për të cilët është dorëzuar njoftim për dyshim të veprës tjetër penale te organet kompetente;

10) persona për të cilët është lëshuar urdhëresë për përcelleje të marrëdhënies afariste;

11) persona për të cilët është lëshuar urdhëresë për zbatim të masave të përkohshme;

12) persona për të cilët janë shkëmbyer të dhëna me organet kompetente në Republikën e Maqedonisë;

13) persona për të cilat janë shkëmbyer të dhënat me trupat e autorizuar dhe organizata të shtetësive tjera dhe organizata ndërkombëtare dhe

14) persona që kanë bartë para ose mjete bartëse fizike për pagesë.

(2) Evidencat nga paragrafi (1) i këtij nenit përbajnë të dhëna personale, në pajtim me nenit 8 dhe 102 të këtij ligji dhe të dhëna dhe informata tjera për subjektin e të dhënavë personale dhe për personin e tretë.

Neni 105

Evidencia nga nenit 104 i këtij ligji mund të jetë e strukturuar dhe të mbahet si:

- evidencë për raportet e pranuara për aktivitet të dyshuar;

- evidencë për pranimin e raporteve për një ose më shumë transaksione të lidhura me para në dorë;

- evidencë për raportet e pranuara për transfer të parave ose mjeteve transferuese fizike për pagesë;

- evidencë për raportet e pranuara nga bankat për kredi të paguara;

- evidencë për raportet e pranuara nga noterët për aktet e verifikara juridike;

- evidencë për raportet e pranuara nga shoqëritë e siguruar të policës për sigurimin e jetës në shumë mbi 15 000 euro në kundërvlerë me denarë;

- evidencë për raportet e pranuara nga shëtitësit e automjeteve për shitblerje të automjeteve vlera e të cilave i tejkalon 15 000 euro në kundërvlerë me denarë;

- evidencë për kërkesat e pranuara dhe të dorëzuara për shkëmbim të të dhënavë me trupat e autorizuar dhe organizatat e shtetësive tjera dhe organizatat ndërkombëtare;

- evidencë për raportet dhe njoftimet e dorëzuar për organet kompetente dhe

- evidencë për urdhëresat e lëshuara për ndjekje të marrëdhënies afariste dhe për zbatimin e masave të përkohshme.

Neni 106

(1) Të dhënat për të cilat Drejtoria mban evidencia në pajtim me nenit 104 dhe 105 të këtij ligji shfrytëzohen për qëllime statistikore dhe analitike të Drejtorisë.

(2) Të dhëna personale mund të dorëzohen te trupat e autorizuar dhe organizata të shtetësive tjera dhe organizata ndërkombëtare në pajtim me ligjin dhe marrëveshjet e ratifikuar ndërkombëtare.

## Neni 107

Тë dhënat personale mund të shfrytëzohen në pajtim me qëllimet e përcaktuara me këtë ligj dhe në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet mbrojtja e të dhënave personale.

## Neni 108

Тë dhënat personale të futura në evidencat nga nenet 104 dhe 105 të këtij ligji menjëherë shlyhen në rastet kur do të përcaktohet se nuk janë të sakta ose kanë pushuar shkaqet, përkatesisht kushtet për të cilat e dhëna personale është futur në evidence.

## Neni 109

Тë dhënat e përfshira në evidencat nga nenet 104 dhe 105 të këtij ligji, nga futja e tyre e deri te shlyerja e tyre mund të shkëmbehen në kushte dhe në mënyrë të parapara me këtë ligj.

## Neni 110

Тë dhënat nga evidencat nga nenet 104 dhe 105 të këtij ligji ruhen në afat prej pesë vitesh nga dita e pranimit të tyre.

## DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

## Neni 111

(1) Gjobë në shumë prej 80 000 deri në 100 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

- nuk refuzon të vendosë marrëdhënie afariste, e kryen transaksionin ose nuk e ndërprenë marrëdhënen afariste me klientin në kundërshtim me nenin 18 paragrafi (1);
- nuk dorëzon në Drejtori raport në pajtim me nenin 18 paragrafi (2);

- paguan, pranon ose shkëmbe para në dorë me shumë prej 15 000 euro ose më shumë në kundërvlerë me denarë në formë të një ose më shumë transaksioneve të lidhura në pajtim me nenin 24 paragrafi (1);

- kryejnë regjistrimin ose bartjen e letrave me vlerë, pasurisë tjetër ose punës juridike nëse klienti nuk parashtron dëshmi se bartja e parave është kryer nëpërmjet bankës në kundërshtim me nenin 24 paragrafi (2);

- hyjnë ose vazhdojnë marrëdhënie afariste me shell bank (banka guaskë) ose të fillojnë ose vazhdojnë marrëdhënie afariste korresponduese me bankë për të cilën e dinë se lejon hapje dhe punë me llogari të bankave guaska në kundërshtim me nenin 25 paragrafi (1);

- shell bank (banka guaskë) kryejnë aktivitetë financiare në Republikën e Maqedonisë në kundërshtim me nenin 25 paragrafi (2);

- hapin ose ruajnë llogari anonime ose llogari në emra fiktivë në kundërshtim me nenin 26;

- e njoftojnë klientin ose personin e tretë për dorëzimin e të dhënave në Drejtori ose për masa dhe veprime tjera të mara në bazë të këtij ligji në pajtim me nenin 29 paragrafi (3);

- e njoftojnë klientin ose personin e tretë për dorëzimin e të dhënave në kundërshtim me nenin 29 paragrafi (4);

- nuk dorëzojnë në Drejtori të dhëna, informata dhe dokumente në pajtim me nenin 30 paragrafin (1) pika a);

- nuk i dorëzojnë të dhënat, informatat dhe dokumentet e grumbulluara në pajtim me nenin 30 paragrafi (4);

- thirret në sekret afarist gjatë dorëzimit të informatës në kundërshtim me nenin 39;

- nuk i dorëzon të dhënat e kërkuara, në mënyrë të pasaktë u përgjigjet të dhënave të kërkuara, nuk u përgjigjet në formë dhe afat prej dhjetë ditësh pune në pajtim me nenin 79 paragrafi (3);

- nuk i dorëzon të dhënat e kërkuara në pajtim me nenin 79 paragrafi (4) dhe

- nuk e mbani transaksionin në bazë të urdhrit të dhënë ose më së gjati 72 orë nga mbajtja e transaksionit në pajtim me nenin 83 paragrafi (3).

(2) Krahas gjobës për veprime të kryera nga paragrafi (1) i këtij neni personit juridik i shqiptohet edhe sanksioni kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë së caktuar nga dy deri në pesë vjet sipas ligjit.

(3) Gjobë në shumë prej 5 000 deri 10 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës te personi juridik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Personit përgjegjës për veprime të kryera nga paragrafi (1) i këtij neni krahas gjobës i shqiptohet edhe sanksioni kundërvajtës ndalim për kryerjen e detyrës nga një deri në dy vite sipas ligjit.

## Neni 112

(1) Gjobë në shumë prej 80 000 deri në 100 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje bankës, nëse nuk vendos në përdorim ose nuk e përsos softuerin përpunim automatik të të dhënave në pajtim me nenin 34 paragrafi (3).

(2) Gjobë në shumë prej 5 000 deri në 10 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit përgjegjës në bankë për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

## Neni 113

(1) Gjobë në shumë prej 30 000 deri në 40 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse:

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur vendoset marrëdhënie afariste në pajtim me nenin 6 pika a) të këtij ligji;

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur kryhen një ose më shumë transaksione të lidhura në shumë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më shumë në pajtim me nenin 6 pika b) të këtij ligji;

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur ekziston dyshim për pastrim të parave dhe financim të terrorizmit, pa marrë parasysh çfarëdo lloj përashtimi ose shume të mjeteve në pajtim me nenin 6 pika v) të këtij ligji;

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur ekziston dyshim për vërtetësinë ose përkatesinë e të dhënave të marra paraprakisht për identitetin e klientit në pajtim me nenin 6 pika g) të këtij ligji;

- nuk ndërmerr masa me qëllim që ta përcaktojë natyrën e aktivitetit afarist, strukturën pronësore dhe të menaxhimit të klientit, në pajtim me nenin 7 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk zbatojnë procedurë të analizës së klientit sipas vlerësimit të kryer të rreziku të klientit, marrëdhënes afariste, produktit ose transaksionit në pajtim me nenin 7 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk kryejnë vlerësim të rrezikut të klientit në bazë të procedurës për analizë të rrezikut në pajtim me nenin 7 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk sigurojnë qasje në dokumentet për vlerësim të rreziku në pajtim me nenin 7 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk kryejnë kontroll të hollësishtëm të transaksioneve në pajtim me nenin 12 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e identifikojnë dhe vërtetojnë identitetin e dërguesit ose nuk sigurojnë të dhëna në pajtim me nenin 13 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk sigurojnë të dhëna në pajtim me nenin 13 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk i vendosin në dispozicion të dhënat e siguruara të institucionit financiar i cili duhet ta kryejë pagesën, ose të organeve kompetente në pajtim me nenin 13 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk i përcjellin të dhënat për paguesin te institucioni financiar pranues në pajtim me nenin 13 paragrafi (4) të këtij ligji;

- gjatë kryerjes së pagesave të transfereve pa para në dorë në qarkullimin ndërkombëtar pagesor veprojnë në kundërshtim me nenin 13 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk e kufizojnë ose ndërpresin bashkëpunimin afarist me institucionet financiare në pajtim me nenin 13 paragrafi (6) të këtij ligji;

- nuk i zbatojnë masat për analizë të klientit në pajtim me nenin 14;

- nuk i plotësojnë kërkesat për analizë të klientit në pajtim me nenin 15 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i plotësojnë kërkesat për analizë të klientit në pajtim me nenin 15 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk i zbatojnë masat në pajtim me nenin 15 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk sigurojnë dokumentacion përkates në pajtim me nenin 15 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk zbatojnë analizë të përforcuar të klientit në rast kur ekziston rrezik më i lartë nga pastrimi e parave dhe financimi i terrorizmi në pajtim me nenin 16 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk zbatojnë masa të analizës së përforcuar të klientit kur nuk është fizikisht i pranishëm për qëllimet e identifikimit në pajtim me nenin 16 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk zbatojnë masa të analizës së përforcuar të klientit kur nuk zbatojnë analizë të përforcuar të klientit në rast kur ekziston rrezik më i lartë nga pastrimi e parave dhe financimi i terrorizmi në pajtim me nenin 16 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk zbatojnë masa të analizës së përforcuar të klientit kur kryejnë transaksione ose hyjnë në marrëdhënie afariste me bartës të funksioneve publike në pajtim me nenin 16 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk zbatojnë analizë të përforcuar të marrëdhënieve afariste dhe transaksioneve me persona fizikë ose juridikë, institucioneve financiare nga shtete të cilat nuk i kanë implementuar ose në masë të pamjaftueshme i kanë implementuar masat për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në pajtim me nenin 16 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk bëjnë analizë për bazën dhe qëllimin e transaksioneve të ndërlikuara, jashtëzakonisht të mëdha ose transaksioneve të cilat janë të kryera në mënyrë të pazakontë, të cilat nuk kanë arsyetim të qartë ekonomik ose qëllim të dukshëm juridik në pajtim me nenin 17 paragrafët (1) dhe (5) të këtij ligji;

- nuk u përkushtojnë vëmendje të veçantë marrëdhënieve afariste me shoqata të qytetarëve dhe fondacione në pajtim me nenin 17 paragrafët (2) dhe (5) të këtij ligji;

- nuk e përcaktojnë rrezikun nga kërcënimet nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit në teknologjë e reja ose teknologjitet në zhvillim dhe nuk ndërmarrin masa në pajtim me nenin 17 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji;

- të dhënat e siguruara në bazë të këtij ligji shfrytëzohen në kundërshtim me nenin 29 paragrafi (1) të këtij ligji;

- të dhënat personale të dosjeve të klientëve i shfrytëzojnë në kundërshtim me nenin 29 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk dorëzojnë në Drejtori të dhëna, informata dhe dokumente për transaksionet me para në dorë në shumë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më shumë në pajtim me nenin 30 paragrafi (1) pika b) të këtij ligji;

- nuk dorëzojnë në Drejtori të dhëna, informata dhe dokumente për disa transaksione të lidhura me para në dorë në shumë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më shumë në pajtim me nenin 30 paragrafi (1) pika v) të këtij ligji;

- nuk e njoftojnë Drejtorinë në pajtim me nenin 30 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk dorëzojnë të dhëna për kreditë e paguara dhe të dhëna për hua në pajtim me nenin 32 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk dorëzojnë të dhëna për polica të lidhura për sigurim të jetës në vlerë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më shumë në pajtim me nenin 32 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk dorëzojnë të dhëna për marrëveshjet e lidhura për shitblerje të automjeteve në vlerë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më shumë në pajtim me nenin 32 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk përpilojnë programe ose programet nuk janë në pajtim me nenin 34 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i dorëzojnë programet dhe ndryshimet dhe plotësimet e programeve në kontroll dhe për mendim në Drejtori në pajtim me nenin 34 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk emëron person të autorizuar në pajtim me nenin 35 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk formon seksion të veçantë në pajtim me nenin 35 paragrafi (2) të këtij ligji;

- personi i autorizuar dhe të punësuarit në seksion nuk kanë qasje në bazat e të dhënavë në kundërshtim me nenin 35 paragrafi (6) të këtij ligji;

- nuk e kryejnë kontrollin e brendshëm dhe nuk veprojnë në pajtim me nenin 36 të këtij ligji dhe

- nuk e njofton Drejtorinë në pajtim me nenin 82 paragrafët (2) dhe (4).

(2) Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit përgjegjës te personi juridik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

#### Neni 114

(1) Gjobë në shumë prej 5 000 deri në 10 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse:

- nuk e identifikon dhe vërteton identitetin e personit fizik në pajtim me nenin 8 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e identifikon dhe vërteton identitetin e personit juridik në pajtim me nenin 8 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk mbajnë kopje të dokumenteve për identifikim në pajtim me nenin 8 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk konstaton nëse klienti vepron në emër dhe në llogari të personi të tretë në pajtim me nenin 9 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e identifikojnë dhe vërtetojnë identitetin e personit i cili e kryen transaksionin (i autorizuar), bartësit të të drejtave (autorizuesi) dhe autorizimit në pajtim me nenin 9 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk e identifikon dhe vërteton identitetin e pronarit të vërtetë në pajtim me nenin 10 të këtij ligji;

- nuk e vërtetojnë identitetin e klientit, të të autorizuarit ose të pronarit të vërtetë edhe para se të vendosin marrëdhënie afariste ose para se ta kryejnë transaksionin në pajtim me nenin 11 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e vërteton identitetin e klientit ose të pronarit të vërtetë dhe e vërtetojnë identitetin e tij para ose gjatë pagesës së policës ose para kur shfrytëzuesi ka përqëllim t'i realizojë të drejtat të cilat dalin nga polica në pajtim me nenin 11 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk i azhurnojnë dokumentet dhe të dhënët e klientit në pajtim me nenin 12 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk i zbatojnë masat për analizë të klientit në pajtim me nenin 14 të këtij ligji;

- nuk e përcaktojnë identitetin e klientit para çdo transaksi i cili përfshin shumë më të madhe se 500 euro në kundërvlerë me denarë në pajtim me nenin 20 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i shënojnë të dhënët në renditje kronologjike në regjistër të numërtuar në pajtim me nenin 20 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk e vërtetojnë identitetin e klientit para çdo transaksi i cili përfshin shumë më të madhe se 1 000 euro në kundërvlerë me denarë në pajtim me nenin 21 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i shënojnë të dhënët në renditje kronologjike në regjistër të numërtuar në pajtim me nenin 21 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk e vërtetojnë identitetin e klientit para hyrjes në kazino dhe gjatë blerjes ose gjatë pagesës së çipave në shumë mbi 500 euro në kundërvlerë me denarë në pajtim me nenin 20 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i shënojnë të dhënët në renditje kronologjike në regjistër të numërtuar në pajtim me nenin 22 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk i shënojnë të dhënët në regjistër të numërtuar në pajtim me nenin 23 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk sigurojnë zbatim të masave për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në degë dhe filiale në pajtim me nenin 27 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e informojnë organin e mbikëqyrjes në pajtim me nenin 27 paragrafi (2);

- nuk ruajnë kopje të dokumenteve në pajtim me nenin 28 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk ruajnë kopje në pajtim me nenin 28 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk e ruajnë regjistrin numerik nga nenet 20, 21, 22, dhe 23 në pajtim me nenin 28 paragrafi (6) të këtij ligji;

- nuk ruan kopje nga dokumentacioni në pajtim me nenin 28 paragrafi (7) i këtij ligji;

- trashëgimtarët juridikë ose themeluesit e subjektit nuk i ruajnë të dhënët në pajtim me nenin 28 paragrafët (8) dhe (9) të këtij ligji;

- nuk i vënët në disponim të dhënët në pajtim me nenin 28 paragrafi (10) të këtij ligji;

- nuk i ruajnë të dhënët në pajtim me nenin 28 paragrafi (11) të këtij ligji;

- nuk i dorëzojnë të dhënët, informatat dhe dokumentet në pajtim me nenin 30 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk i përcaktojnë bazat për dyshim në pajtim me nenin 31 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e vërtetojnë raportin e dorëzuar nëpërmjet telefonit, telefaksit, në formë elektronike ose me dokument tjetër të shkruar në pajtim me nenin 33 paragrafi (2) të këtij ligji;

- në seksion nuk janë punësuar persona në pajtim me nenin 35 paragrafi (3) dhe

- të punësuarit në seksion nuk i plotësojnë standartet e larta profesionale të përcaktuara nga subjekti dhe nuk kanë njohje përkatëse në sferën për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në pajtim me nenin 35 paragrafi (4) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit përgjegjës te personi juridik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni.

#### Neni 115

(1) Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik nga nen 3, paragrafi (1) pika 2 të këtij ligji, nëse në kuadër të punës së tij:

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur vendos marrëdhënie afariste në pajtim me nenin 6 pika a) të këtij ligji;

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur kryhen një ose disa transaksione të lidhura në shumë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më shumë në pajtim me nenin 6 pika b) të këtij ligji;

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur ekziston dyshim për pastrim të parave dhe financim të terrorizmit, pa marrë parasysh çfarëdo lloj përjashtimi ose shume të mjeteve në pajtim me nenin 6 pika v) të këtij ligji;

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit kur ekziston dyshim për vërtetësinë ose përkatësinë e të dhënavë të marra paraprakisht për identitetin e klientit në pajtim me nenin 6 pika g) të këtij ligji;

- nuk zbaton procedurë të analizës së klientit sipas vlerësimit të kryer të rezikut të klientit, marrëdhënie afariste, produktit ose transaksionit në pajtim me nenin 7 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk kryen vlerësim të rezikut të rezikut në pajtim me nenin 7 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk e identifikon dhe vërteton identitetin e personit fizik në pajtim me nenin 8 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e identifikon dhe vërteton identitetin e personit juridik në pajtim me nenin 8 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk mbajnë kopje nga dokumenti për identifikim në pajtim me nenin 8 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk e identifikon dhe vërteton identitetin e pronarit të vërtetë në pajtim me nenin 10 të këtij ligji;

- nuk e vërtetojnë identitetin e klientit, autorizuesit ose të pronarit të vërtetë edhe para se të vendosin marrëdhënie afariste ose para se ta kryejnë transaksionin në pajtim me nenin 11 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e vërteton identitetin e klientit ose pronarit të vërtetë ia vërtetojnë identitetin e tij para ose gjatë kohës së pagesës së policës ose para ose kur shfrytëzuesi ka përqëllim t'i realizojë të drejtat të cilat dalin nga polica në pajtim me nenin 11 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk i azhurnojnë dokumentet dhe të dhënët e klientit në pajtim me nenin 12 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk i zbatojnë masat për analizë të klienti në pajtim me nenin 14 të këtij ligji;

- nuk i plotësojnë kërkesat për analizë të klientit në pajtim me nenin 15 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i zbatojnë masat në pajtim me nenin 15 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk sigurojnë dokumentacion përkatës në pajtim me nenin 15 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk zbaton analizë të përforcuar të klientit në rast kur ekziston rezik më i madh nga pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit në pajtim me nenin 16 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk zbaton masa të analizës së përforcuar të klientit kur nuk është i pranishëm fizikisht për qëllime të identifikimit në pajtim me nenin 16 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk zbaton masa të analizës së përforuar të klientit kur kryen transaksione ose hyn në marrëdhënie afariste me bartës të funksioneve publike në pajtim me nenin 16 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk zbatojnë analizë të përforuar të marrëdhënieve afariste dhe transaksioneve me personat fizikë ose juridikë, institucioneve financiare nga shtete të cilat nuk i kanë implementuar ose në mënyrë të pamjaftueshme i kanë implementuar masat për parandalim të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmi në pajtim me nenin 16 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk bëjnë analizë për bazën dhe qëllimin e transaksioneve të ndërlikuara, transaksioneve të pazakonshme të mëdha ose transaksioneve të cilat janë të kryera në mënyrë të pazakontë, të cilat nuk kanë arsyetim të quartë ekonomik ose qëllim të quartë juridik në pajtim me nenin 17 paragrafët (1) dhe (5) të këtij ligji;

- nuk u përkushtojnë vëmendje të veçantë marrëdhënieve afariste me shoqata të qytetarëve dhe fondacione në pajtim me nenin 17 paragrafët (2) dhe (5) të këtij ligji të këtij ligji;

- nuk e përcaktojnë rrezikun e kërcënimeve nga pastrimi e parave dhe financimi i terrorizmit në teknologjitet e reja ose teknologjitetë në zhvillim dhe nuk ndërmarrin masa në pajtim me nenin 17 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji,

- paguan, pranon ose shkëmben para në dorë në shumë prej 15 000 euro ose më shumë në kundërvlerë me denarë në formë të një ose më shumë transaksioneve të lidhura në pajtim me nenin 24 paragrafi (1) të këtij ligji;

- kryejnë regjistrim ose bartje të letrave me vlerë, pasurisë ose punës tjetër juridike nëse klienti nuk parashtron dëshmi se transferi i parave është kryer nëpërmjet bankës në kundërshtim me nenin 24 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk ruan kopje nga dokumentet në pajtim me nenin 28 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk ruan kopje në pajtim me nenin 28 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk i ruan të dhënat dhe dokumentet në pajtim me nenin 28 paragrafët (3) dhe (4) të këtij ligji;

- nuk i vendos dokumentet në disponim në pajtim me nenin 28 paragrafi (10) të këtij ligji;

- të dhënat e siguruara në bazë të këtij ligji i shfrytëzojnë në kundërshtim me nenin 29 paragrafi (1) të këtij ligji;

- e njofton klientin ose personin e tretë për dorëzimin e të dhënavës në Drejtori ose për masa dhe veprime tjera të ndërmarrës në bazë të nenit 29 paragrafi (3) të këtij ligji;

- e njofton klientin ose personin e tretë për dorëzimin e të dhënavës në kundërshtim me nenin 29 paragrafi (4) të këtij ligji;

- i shfrytëzojnë të dhënat personale nga dosjet e klientëve në kundërshtim me nenin 29 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk dorëzon në Drejtori të dhëna, informata dhe dokumente në pajtim me nenin 30 paragrafi (1) pika a) të këtij ligji;

- nuk e njofton Drejtorinë në pajtim me nenin 30 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk i dorëzon të dhënat, informatat dhe dokumentet e grumbulluara në pajtim me nenin 30 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk dorëzon të dhëna për marrëveshje të verifikuara me të cilat fitohet pasuri në vlerë prej 15 000 euro në kundërvlerë me denarë ose më shumë në pajtim me nenin 32 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e vërteton raportin e dorëzuar në telefon në pajtim me nenin 33 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk përpilon program ose programi nuk është në pajtim me nenin 34 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i dorëzojnë programet dhe ndryshimet e plotësimet e programeve në shikim dhe për mendim në Drejtori në pajtim me nenin 34 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk emëron person të autorizuar në pajtim me nenin 35 paragrafi (1) të këtij ligji;

- thirret në sekret afarist gjatë dorëzimit të informatës në kundërshtim me nenin 39 të këtij ligji;

- nuk i dorëzon të dhënat e kërkua të pajtim me nenin 79 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk i dorëzon të dhënat e kërkua të pajtim me nenin 79 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk e njofton Drejtorinë në pajtim me nenin 82 paragrafët (2) dhe (4) të këtij ligji dhe

- nuk e mbani transaksionin në pajtim me nenin 83 paragrafi (3) të këtij ligji.

(2) Personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij nenii krahas gjobës i shqiptohet edhe sanksion i kundërvajtjes ndalim i kryerjes së veprimittarisë prej një deri në dy vjet.

#### Neni 116

Gjobë në shumë prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje drejtorit të falimentimit ose drejtorit të likuidimit nëse nuk ndërmerr masa dhe veprime në rast kur subjekti është në procedurë të falimentimit dhe likuidimit në pajtim me nenin 5 të këtij ligji.

#### Neni 117

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar ose personave të cilët kryejnë autorizime, nëse:

- nuk e evidenton çdo futje dhe nxjerrje të parave ose mjeteve transferuese fizike për pagesë nëpërmjet linjës doganore të Republikës së Maqedonisë në pajtim me nenin 19 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk i grumbullon të dhënat në pajtim me nenin 19 paragrafi (2) të këtij ligji;

- nuk e paraqet në Drejtori futjen ose nxjerrjen e parave ose mjeteve transferuese fizike për pagesë mbi 10 000 euro në kundërvlerë me denarë në pajtim me nenin 19 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk e paraqet në Drejtori, dyshimin për pastrim të parave dhe/ose financim të terrorizmit në pajtim me nenin 19 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk i ruan të gjitha të dhënat përfutje ose nxjerrje të parave ose mjeteve transferuese fizike për pagesë, nëpërmjet linjës doganore së paku pesë vjet nga dita e transferit të kryer në pajtim me nenin 28 paragrafi (5) të këtij ligji;

- nuk i dorëzojnë të dhënat e kërkua të pajtim me nenin 79 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk përpilojnë plane vjetore për kryerje të mbikëqyrjes mbi zbatimin e masave dhe veprimeve në pajtim me nenin 91 paragrafi (4) të këtij ligji;

- nuk e njoftojnë Drejtorinë kur konstatojnë dyshim për pastrim të parave dhe/ose financim të terrorizmit si dhe shkelje të dispozitave të këtij ligji në pajtim me nenin 91 paragrafi (6) të këtij ligji;

- nuk formojnë komision për kryerje të mbikëqyrjes në pajtim me nenin 98 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e njoftojnë Drejtorinë në pajtim me nenin 98 paragrafi (3) të këtij ligji;

- nuk e njoftojnë Drejtorinë për kërkësën e parashtruar për ngritje të procedurës së kundërvajtjes në pajtim me nenin 99 paragrafi (1) të këtij ligji;

- nuk e njoftojë Drejtoreti për mbikëqyrjen e kryer mbi subjektet dhe për konstatimet nga mbikëqyrja e kryer në pajtim me nenin 99 paragrafi (2) të këtij ligji.

### Barazimi

#### Neni 118

(1) Për kundërvajtje nga nenet 111, 112, 113, 114, 115, 116 dhe 117 të këtij ligji organet e mbikëqyrjes nga nenit 91 dhe komisionet nga nenit 98 të këtij ligji obligohen që kryerisit të kundërvajtjes t'i propozojnë procedurë për barazim para se të parashtrojnë kërkesë për procedurë të kundërvajtjes.

(2) Kur kryerësi i kundërvajtjes është i pajtimit pëngritjen e procedurës për barazim, organet e mbikëqyrjes nga nenit 91 dhe komisionet nga nenit 98 të këtij ligji përpilojnë procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, pëershkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe personat të cilët janë përfshirë.

(3) Në procesverbal përcaktohet mënyra në të cilën do të tejkalojen pasojat nga kryerja e kundërvajtjes.

(4) Organet e mbikëqyrjes nga nenit 91 dhe komisionet nga nenit 98 të këtij ligji në procedurë të barazimit i jepin urdhëpagesë kryerisit të kundërvajtjes.

(5) Nëse kryerësi e pranon urdhëpagesën, është i obliguar që të njëjtën ta nënshkruejë dhe ta paguajë në afat prej 8 ditësh. Pranimi i urdhëpagesës registrohet në procesverbal.

(6) Organet e mbikëqyrjes nga nenit 91 dhe komisionet nga nenit 98 të këtij ligji obligohen të mbajnë evidencë për procedurat e ngritura për barazim dhe për rezultatin e tyre.

#### Neni 119

Procedura e kundërvajtjes për kundërvajtje të kryer nga nenet 111, 112, 113, 114, 115, 116 dhe 117 nuk mund të ngrihet ose udhëhiqet nëse kalojnë më shumë se pesë vite nga dita kur është kryer kundërvajtja.

#### Neni 120

Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 111, 112, 113, 114, 115, 116 dhe 117 të këtij ligji vendos gjykata kompetente në procedurë të përcaktuar me ligj.

### DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

#### Neni 121

(1) Aktet nënligjore të cilat dalin nga Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimit të terrorizmit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 dhe 43/14) vazhdojnë të zbatohen deri në ditën e miratimit të dispozitave nënligjore të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Aktet nënligjore të cilat dalin nga ky ligj, ministri i Financave i miraton në afat prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit.

#### Neni 122

(1) Subjektet të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kanë përgatitur dhe dorëzuar programe në pajtim me Ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimit të terrorizmit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 dhe 43/14) e të cilat i përbajnë elementet nga nenit 34 paragrafi (1) të këtij ligji, do të konsiderohet se janë përgatitur në pajtim me këtë ligj.

(2) Subjektet të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kanë përgatitur dhe dorëzuar programe në pajtim me Ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe

të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimit të terrorizmit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 dhe 43/14), e të cilat nuk i përbajnë elementet nga nenit 34 paragrafi (1) të këtij ligji, detyrohen t'i përgatisin dhe dorëzojnë programet në pajtim me këtë ligji për kontroll dhe mendim në Drejtori, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 123

Drejtori i Drejtorisë i emëruar deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji vazhdon ta ushtrøjë funksionin deri në përfundimin e mandatit për të cilin është emëruar.

#### Neni 124

Dispozitat nga nenit 42 paragrafi 2 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji me përtjashtim të dispozitës nga nenit 42 paragrafi (2) pika 4 të këtij ligji i cila do të fillojë të zbatohet pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 125

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe të ardhurave tjera nga vepra ndëshkuese dhe financimit të terrorizmit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2008, 57/10, 35/11, 44/12 dhe 43/14).

#### Neni 126

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

#### 4097.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2014 година.

Бр. 07-3282/1  
1 септември 2014 година

Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗА КО Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

#### Член 1

Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 и 43/14), во членот 1 по зборовите: „Бирото за јавни набавки,“ се додаваат зборовите: „надлежностите на Советот за јавни набавки,“

**Член 2**

Во членот 3 по точката 34 се додаваат четири нови точки 35, 36, 37 и 38 кои гласат:

„35. „Вишиоци на работи“ се количества на изведените работи што ги преминуваат договорените количества на работи согласно описот од предмерот и пресметката;“

36. „Кусоци на работи“ се негативни отстапувања на изведените работи во однос на договорените количества на работи согласно описот од предмерот и пресметката;“

37. „Непредвидени работи“ се оние работи што со договорот не се опфатени, а кои мораат да се изведат заради пропусти и недостатоци во проектот утврдени од надзорниот орган и од проектантот, како и заради други работи утврдени со закон;“

38. „Дополнителни работи“ се оние работи што не се договорени, а договорниот орган бара да се изведат;“.

Точките 35 и 36 стануваат точки 39 и 40.

**Член 3**

Во членот 10-а алинејата 2 се менува и гласи:

„- правното лице остварило повеќе од 80% од вкупниот промет во претходната деловна година за потребите на договорниот орган.“.

Алинејата 6 се менува и гласи:

„- правното лице соодветно го применува овој закон при набавката на стоки, услуги и работи потребни за извршување на договорот.“.

**Член 4**

Во членот 14 став (1) алинеја 7 по зборовите: „користењето на ЕСЈН“ се додава запирка и зборовите: „како и обврската од ставот (25) од овој член“.

Во ставот (5) по зборот „согласност“ се додава запирка и зборовите: „и решаваат за работи поврзани за нивната надлежност“.

Ставот (12) се менува и гласи:

„За секој правен основ се поднесува посебно барање за добивање согласност кое се распределува кај членовите и претседателот на Советот по случаен електронски избор и особено содржи:

- податоци за подносиштето на барањето (назив на договорниот орган, адреса и седиште, матичен број на договорниот орган, лице за контакт со телефонски број и електронска пошта),

- правен основ за видот на согласноста што се бара, - предмет на договорот за јавна набавка, - вид на постапка за доделување на договор за јавна набавка,

- вид на договор за јавна набавка, - проценета вредност без ДДВ и - потпис на одговорното лице и печат.“.

Во ставот (13) во првата реченица, зборовите: „ја доставува“ се заменуваат со зборовите: „доставува извештај за потребата од обезбедување на согласност; об разложение за причините за користење на предметните критериуми, барања или услови; записник од спроведениот технички дијалог во случаите каде што неговото спроведување е задолжително согласно овој закон и“.

Во ставот (14) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во рок утврден од страна на Советот.“.

Во ставот (15) по зборот „истото“ се додава запирка и зборовите: „односно три работни дена кај барањето за добивање согласност во постапка со преговарање од причини од крајна итност.“.

Во ставот (17) по првата реченица се додава нова втора реченица која гласи:

„Советот носи заклучок при запишување и бришење на стручните лица од Регистарот, продолжување на рокот за одговор на барањето, повлекување на барањето за добивање согласност од страна на договорниот орган и во други случаи при оставување на неговите надлежности за кои согласно овој закон не е предвидено носење решение.“.

Во ставот (18) зборовите: „за набавка на дополнителни работи“ се бришат.

Ставот (20) се менува и гласи:

„При одлучување за давање согласност, Советот може да покани најмалку три стручни лица од Регистарот на стручни лица од соодветната област по случаен електронски избор да дадат свое мислење, освен кај барањата за добивање согласност за дополнителни работи каде Советот по случаен електронски избор задолжително поканува најмалку седум стручни лица. Доколку некое стручно лице не ја прифати поканата кај барањата согласност за дополнителни работи, Советот задолжително ќе продолжи со покани додека не се исцрпи целата листа на стручни лица од соодветната област. Доколку и по исцрпување на листата нема доволен број стручни лица, Советот ќе ги ангажира оние што прифатиле, но не помалку од три стручни лица.“.

Ставот (24) се менува и гласи:

„Мислењата на стручните лица се прилог кон решението без да се открива нивниот идентитет, а во случај на неприфаќање на мислењата од стручните лица или на нивни различни мислења, Советот во решението дава детално обrazложение за причините за неприфаќањето. Доколку стручното лице не достави мислење во рамки на законски утврдениот рок, Советот ќе одлучи без неговото мислење.“.

Во ставот (28) се додаваат две нови реченици кои гласат:

„Лични податоци на стручните лица кои ќе бидат евидентирани во Регистарот на стручни лица се: име и презиме, датум и место на раѓање, државјанство, адреса на живеење, контакт телефон, електронска адреса, област на специјализација, податоци за завршено образование, работно искуство и неформално образование. Рокот на чување на личните податоци е три години сметано од денот на известувањето за бришење од Регистарот на стручни лица.“.

**Член 5**

Во членот 15 став (7) зборовите: „од ист вид“ се заменуваат со зборовите: „поврзани при употреба“.

**Член 6**

Во членот 17 став (1) алинеја 1 по зборот поправка се додава запирка и зборовите: „услуги за привремено вработување“.

Во алинејата 2 зборовите: „услуги за привремено вработување“ се бришат.

По ставот (6) се додаваат пет нови става (7), (8), (9), (10) и (11) кои гласат:

„(7) Вредноста на договорот за услугите за одржување на софтверско решение на годишна основа не смее да надминува 20% од вредноста на договорот за набавка на софтверското решение.

(8) Кај набавката на услуги за резервација на авионски билети, договорниот орган може покрај спроведената постапка за доделување договор за јавна набавка на услуги согласно со овој закон да резервира авио билети со пониски цени од цените по склучен договор:

- со користење на интернет од следниве даватели на услуги: Трипадвајзор (Tripadvisor), Кајак (Kayak), Скайскенер (Skyscanner), Експедија (Expedia), Орбит (Orbitz), Прајслин (Priceline), Травелосити (Travelocity) и Идрикс (eDreams) и/или

- од компании што нудат нискобуџетни летови.

(9) Во случаите од ставот (8) на овој член, договорниот орган е должен соодветно да ја документира постапката на резервација на авионскиот билет и документацијата да ја чува најмалку пет години од денот на извршената резервација.

(10) По исклучок на ставот (8) на овој член, договорниот орган може во случај на итност да го резервира најевтиниот авионски билет за дадениот термин на патување со најмалку трансфери без претходно спроведена постапка за доделување договор за јавна набавка на услуги.

(11) Вредноста на резервираните авионски билети врз основа на ставот (8) на овој член не смее да ја надмине проценетата вредност на спроведената постапка за доделување договор за јавна набавка на услуги.“.

#### Член 7

Во членот 18 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се даваат зборовите: „освен во случаите кога работите се изведуваат во фази со посебни постапки за доделување договор за јавна набавка.“.

#### Член 8

Во членот 29-а став (3) по алинејата 7 се дава нова алинеја 8 која гласи:

„- објавува негативна референца во ЕСЈН согласно со условите од овој закон.“.

#### Член 9

Во членот 36-а ставот (1) се менува и гласи:

„Договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка на стоки и доставува соодветно образложение за потребата од набавка за која нема најмалку седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарот во Република Македонија и седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел кај постапките со барање за прибирање на понуди со проценета вредност до 5.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ;“.

- три производители на пазарот во Република Македонија и три производители на пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел кај постапките со барање за прибирање на понуди со проценета вредност до 5.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ;

- четири производители на пазарот во Република Македонија и четири производители на пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел кај постапките со барање за прибирање на понуди со проценета вредност над 5.000 евра во денарска противвредност без вклучен ДДВ или

- пет производители на пазарот во Република Македонија и пет производители на пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел кај отворената и ограничена постапка.“.

Во ставот (2) алинеја 1 по зборовите: „економски оператори“ се даваат зборовите: „на пазарот во Република Македонија“.

Во алинејата 2 по зборовите: „економски оператори“ се даваат зборовите: „на пазарот во Република Македонија“.

Во алинејата 3 по зборовите: „економски оператори“ се даваат зборовите: „на пазарот во Република Македонија“.

Во ставот (3) по зборот „користење“ се даваат зборовите: „по претходна анализа на пазарот“, а зборовите: „доколку се исполнети условите од ставовите (1) и/или (2) на овој член“ се бришат.

По ставот (4) се даваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

„(5) Договорниот орган е должен во писмена форма на официјалната адреса за контакт да ги извести економските оператори дека биле вклучени во анализа на пазарот за предметот на набавка за кој се однесува извештајот и да ги покани да учествуваат во предметната постапка.

(6) Одредбите од ставот (2) на овој член соодветно се применуваат и кај постапките за доделување договори за воспоставување на јавно приватно партнерство.“.

#### Член 10

По членот 36-а се дава нов член 36-б кој гласи:

#### „Член 36-б

(1) По исклучок на членот 36-а став (1) на овој закон, договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка кој ќе заврши со доделување рамковна спогодба и доставува соодветно образложение за потребата од набавка за која нема најмалку седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарот во Република Македонија и седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел.

(2) По исклучок на членот 36-а став (2) на овој закон, договорниот орган задолжително бара согласност од Советот пред да го објави огласот за јавна набавка кој ќе заврши со доделување рамковна спогодба доколку предвиди критериуми за утврдување способност, освен лична состојба и способност за вршење професионална дејност, кои може да ги исполнат најмалку седум економски оператори на пазарот во Република Македонија.“.

#### Член 11

Во членот 38 по ставот (3) се дава нов став (4) кој гласи:

„(4) По исклучок на ставот (1) на овој член, договорниот орган не смее да ги измени или дополни оние елементи од тендерската документација за кои Советот издал согласност.“.

#### Член 12

Во членот 47 став (4) точката на крајот од реченицата се брише и се даваат зборовите: „и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.“.

По ставот (7) се даваат два нови става (8) и (9) кои гласат:

„(8) Комисијата за јавна набавка е должна во писмена форма да го извести лицето од членот 29-а на овој закон или раководното лице на организацискиот облик во чии рамки се вршат работи од областа на јавните набавки за исполнетоста на условите за издавање негативна референца од ставот (5) алинеи 1 и 2 на овој член до денот на поднесување на извештајот за спроведена постапка до одговорното лице.

(9) Доколку организацискиот облик нема раководно лице, комисијата за јавна набавка е должна известувањето од ставот (8) на овој член во писмена форма да го достави до одговорното лице на договорниот орган.“.

Ставот (8) станува став (10).

Ставот (9) кој станува став (11) се менува и гласи:

„Негативната референца од ставот (6) на овој член договорниот орган задолжително ја објавува во рок од три работни дена од денот на конечноста на одлуката за избор или за поништување на постапката.“.

Ставовите (10), (11), (12) и (13) стануваат ставови (12), (13), (14) и (15).

#### Член 13

Во членот 48 став (11) зборовите: „ја доставува во рок од пет“ се заменуваат со зборовите: „ја објавува во рок од три“.

#### Член 14

Во членот 54 ставот (4) се менува и гласи:

„Постапката за доделување договор за јавна набавка започнува со објавувањето на огласот, односно со испраќањето на поканата за доставување понуда кај постапката со преговарање без објавување на оглас.“.

#### Член 15

Во членот 59 став (3) во првата реченица зборовите: „заверен и“ се бришат.

#### Член 16

Во членот 89 став (1) алинејата 1 и ставот (2) се бришат.

#### Член 17

Во членот 92 запирката станува точка а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

#### Член 18

Во членот 99 став (1) точка 1) алинејата 1 се менува и гласи:

„- по претходно спроведени две отворени постапки или постапки со барање за прибирање на понуди не е поднесена ниту една понуда, односно кога по претходно спроведени две ограничени постапки не е поднесена ниту една пријава за учество во првата фаза, под услов да не се сменети условите од тендерската документација.“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Вкупната вредност на дополнителните работи, непредвидените работи, вишеците на работи и кусоците на работи или на дополнителните услуги од ставот (1) точка 4 на овој член не смее да надмине 30% од вредноста на основниот договор.“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Во случаите од ставот (1) точка 1) алинеи 1 и 3 и точка 4) од овој член договорниот орган ја започнува постапката со преговарање без претходно објавување на оглас само по добивање на претходна согласност од Советот.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Во случаите од ставот (1) точка 1) алинеја 1 од овој член Советот при издавање на согласноста проверува дали договорниот орган извршил измени во тендерската документација во претходно спроведените редовни постапки и тендерската документација што има намера да ја користи во постапката со преговарање.“.

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) По исклучок на ставот (3) од овој член, договорниот орган нема обврска да добие согласност пред да спроведе постапка со преговарање без претходно објавување на оглас врз основа на став (1) точка 1) алинеја 3 од овој член доколку директно е загрозена безбедноста, животот и здравјето на луѓето.“.

Ставот (5) станува став (6).

Во ставот (6) кој станува став (7) зборовите: „алинеја 3 и 4“ се заменуваат со зборовите: „алинеја 3“.

#### Член 19

Во членот 102 став (2) зборовите: „ја утврдува единствено способноста за вршење професионална дејност на економските оператори“ се заменуваат со зборовите: „не смее да бара гаранција на понудата во форма на банкарска гаранција или депонирани средства“.

Во ставот (4) зборовите: „каде што проценетата вредност на договорот за јавна набавка на стоки и услуги е до 20.000 евра во денарска противвредност, а на работи до 50.000 евра во денарска противвредност, без вклучен ДДВ,“ се бришат.

#### Член 20

Во членот 116 став (1) зборот „три“ се заменува со зборот „две“.

#### Член 21

Во членот 118 став (1) зборот „три“ се заменува со зборот „седум“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„По исклучок од ставот (1) на овој член, договорниот орган може да склучи рамковна спогодба со помалку од седум економски оператори само по претходна согласност од Советот.“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Рамковната спогодба склучена спротивно на одредбите од овој член ќе се смета за ништовна.“.

#### Член 22

Во членот 119 став (5) по зборот „понуди“ се додаваат зборовите: „и спроведување електронска аукција“.

#### Член 23

Во членот 120 став (1) алинеја 2 зборовите: „ќе овозможи да се поднесат понуди за секој договор за јавна набавка“ се заменуваат со зборовите: „не смее да е пократок од осум работни дена за стоки и работи, односно три работни дена за услуги“.

#### Член 24

Во членот 121 став (1) алинејата 1 се менува и гласи:

„- како последна фаза во отворена постапка, ограничена постапка, постапка со конкурентен дијалог или во постапка со барање за прибирање на понуди или“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„(3) Договорниот орган е должен да користи електронска аукција во постапките со конкурентен дијалог.“.

#### Член 25

Во членот 123 ставот (1) се менува и гласи:

„Електронска аукција не е задолжителна за доделување договори за јавни набавки на:

- консултантски услуги;
- интелектуални услуги за осмислување, дизајнирање и изработка на идејни и други креативни решенија;
- услуги за изработка на студии или елаборати или
- услуги и стоки од занаетчији со вкупна проценета вредност до 20.000 евра во денарска противвредност на годишна основа“.

#### Член 26

Во членот 129 став (2) по зборовите: „во истата постапка“ се додава запирка и зборовите: „односно во ист дел од постапка“.

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и не може дополнително да се достави по истекот на рокот за поднесување на понудите.“.

### Член 27

Во членот 140 ставот (2) се менува и гласи:

„Комисијата, пред да пристапи кон евалуација на понудите, задолжително проверува дали е објавена негативна референца на понудувачите до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, што соодветно го документира како дел од досието на постапката. Комисијата ја проверува валидноста и комплетноста на документацијата за утврдување на способност само на понудувачите за кои не е објавена негативна референца и тоа во рок од пет работни дена од крајниот рок за поднесување на понудите.“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Комисијата задолжително бара од понудувачите да ги појаснат или дополнат документите за утврдување способност во рокот од ставот (2) на овој член. Комисијата не смее да создава предност во корист на одреден економски оператор со користење на бараните појаснувања или дополнувања.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Никакви промени во техничката и финансиската понуда не смеат да се бараат, нудат или да се допуштаат од страна на комисијата, освен појаснување на понудата по претходно писмено барање на комисијата и исправка на аритметички грешки.“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Комисијата го утврдува рокот за доставување на дополнителното појаснување и дополнување кој не смее да е покус од пет работни дена, односно три работни дена кај постапката со барање за прибирање понуди од денот на приемот на барањето од страна на понудувачот.“.

### Член 28

Во членот 198 став (1) зборот „спроведува“ се заменува со зборовите: „може да спроведе“.

Алинејата 1 се менува и гласи:

„- кога по претходно спроведени две отворени постапки или постапки со барање за прибирање на понуди не е поднесена ниту една понуда, односно кога по претходно спроведени две ограничени постапки не е поднесена ниту една пријава за учество во првата фаза, под услов да не се сменети условите од тендерската документација,“.

Алинејата 8 се брише.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Вкупната вредност на дополнителните работи, непредвидените работи, вишоците на работи и кусоците на работи или на дополнителните услуги од ставот (1) алинеја 9 на овој член не смее да надмине 30% од вредноста на основниот договор.“.

По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5) кои гласат:

„(3) Во случаите од ставот (1) алинеи 1, 4 и 9 од овој член договорниот орган ја започнува постапката со преговарање без претходно објавување на оглас само по добивање на претходна согласност од Советот.

(4) Во случаите од ставот (1) алинеја 1 од овој член Советот при издавање на согласноста проверува дали договорниот орган извршил измени во тендерската документација во претходно спроведените редовни постапки и тендерската документација што има намера да ја користи во постапката со преговарање.

(5) По исклучок на ставот (3) од овој член, договорниот орган нема обврска да добие согласност пред да спроведе постапка со преговарање без претходно објавување на оглас врз основа на ставот (1) алинеја 4 од овој член доколку директно е загрозена безбедноста, животот и здравјето на луѓето.“.

### Член 29

Членот 201 се менува и гласи:

„(1) Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа и има својство на правно лице.

(2) Државната комисија има стручна служба.

(3) Со стручната служба раководи генерален секретар на Државната комисија кој учествува и на седниците на Државната комисија без право на глас.

(4) На вработените во стручната служба се применуваат одредбите од Законот за административни службеници и од Законот за вработените во јавниот сектор.

(5) Седиштето на Државната комисија е во Скопје.

(6) Државната комисија се финансира од Буџетот на Република Македонија.“.

### Член 30

Во членот 202 став (1) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „со полно работно време и не можат да имаат друга функција и да бидат вработени на друго работно место, или да добиваат друг надомест, освен платата и надоместоци од повремени едукативни и авторски хонорари“.

Ставот (6) се менува и гласи:

„Претседателот и членовите на Државната комисија од своите редови избираат заменик-претседател со мнозинство гласови.“.

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) За време на траењето на мандатот претседателот и членовите на Државната комисија имаат право на плата. Коефициентот за пресметување на плата на Претседателот на Државната комисија изнесува 3,8, а за членовите изнесува 3,7.“.

### Член 31

Во членот 205 по ставот (3) се додаваат три нови става (4), (5) и (6) кои гласат:

„(4) Стручната служба на Државната комисија го подготвува годишниот извештај за работата на Државната комисија.

(5) Државната комисија донесува финансиски, стратешки планови и годишна програма за работата на Државната комисија кои ги доставува до Собранието на Република Македонија најдоцна до крајот на март од тековната година и го организира нивното спроведување.

(6) На финансиските и стратешките планови, како и на годишната програма за работа на Државната комисија согласност дава Собранието на Република Македонија.“.

### Член 32

Во членот 210 алинеја 8 зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (4) и (5)“.

### Член 33

Во членот 214 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

„(5) Примените жалби се заведуваат во деловодната евиденција, се објавуваат на веб-страницата на Државната комисија истиот ден кога се примени и по нив се формираат предмети.

(6) Предметот за работа се распределува кај членовите и претседателот на Државната комисија по случаен електронски избор.“.

#### Член 34

Во членот 215 во воведната реченица по зборот „пет“ се додава зборот „работни“ и се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Во случај на жалба против решение на Советот за јавни набавки, Советот ја доставува потребната документација, при што соодветно се применуваат одредбите од оваа Глава, освен членовите 228 и 229 од овој закон.“.

#### Член 35

Во членот 216 по ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) При воспоставување на квалификациски систем, жалбата во однос на дејствијата или пропуштањата за преземање дејствија поврзани со тендерската документација се изјавува во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката за прием или одбивање на прием на понудувач во квалификациски систем.“.

#### Член 36

Во членот 220 став (1) алинеја 1 по зборот „Советот“ се додаваат зборовите: „или да го укине решението на Советот и предметот да го врати на повторно одлучување“.

Во алинејата 7 по зборовите: „ја поништи одлуката“ се додаваат зборовите: „и да ја поништи целата постапка“.

#### Член 37

Во членот 222 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Ако Советот не постапи согласно член 215 од овој закон, Државната комисија по службена должност ќе го укине решението на Советот и предметот ќе го врати на повторно одлучување.“.

#### Член 38

Во членот 224 став (6) зборот „комплитирањето“ се заменува со зборот „доставувањето“.

Ставовите (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) се бришат.

Ставот (20) станува став (7).

#### Член 39

Во членот 232-г ставот (1) се менува и гласи:

„Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија кој бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е објавена постапка за доделување договор за јавна набавка на стоки без согласност на Советот во случаите кога техничките спецификации можат да ги исполнат помалку од минималниот број на производителите од член 36-а ставот (1) на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе остави поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.“.

#### Член 40

Во членот 232-и став (1) зборовите: „на дополнителни работи“ се бришат, а зборовите: „членот 99 став (3)“ се заменуваат со зборовите: „членот 99 ставови (3) и (5) и членот 198 ставови (3) и (5)“.

#### Член 41

По членот 232-к се додаваат седум нови члена 232-л, 232-љ, 232-м, 232-н, 232-њ, 232-о и 232-п кои гласат:

#### „Член 232-л

(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија кој бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е објавена постапка за доделување договор за јавна набавка со рамковна спогодба без согласност на Советот во случаите кога нема најмалку седум производители, даватели на услуги или изведувачи на работи на пазарот во Република Македонија и на пазарите во странство што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за поединечен дел спротивно на членот 36-б став (1) на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе остави поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.

(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член оставарил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.

(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член оставарил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години.

(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за ставот (3) со затвор од една до три години.

#### Член 232-љ

(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија кој бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е објавена постапка за доделување договор за јавна набавка со рамковна спогодба без согласност од Советот во случаите каде се предвидени критериуми за утврдување способност кој може да ги исполнат помалку од седум економски оператори од пазарот во Република Македонија спротивно на член 36-б ставот (2) на овој закон и со тоа за себе или за друг ќе остави поголема имотна корист, или ќе предизвика поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.

(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член оставарил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.

(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член оставарил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години.

(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за ставот (3) со затвор од една до три години.

#### Член 232-м

(1) Претседателот на комисијата за јавна набавка, неговиот заменик, членовите и нивните заменици кои ќе пропуштат да ги преземат дејствијата од членот 47 ставови (8) и (9) на овој закон поради што не е објавена негативна референца против економски оператор ќе се казнат со казна затвор од една до пет години.

(2) Лицето или раководното лице на организацискиот облик во чии рамки се вршат работи од областа на јавните набавки кое ќе пропушти да објави негативна

референца согласно со условите на овој закон и со тоа ќе постапи спротивно на членот 29-а став (3) алинеја 8 од овој закон ќе се казни со казна затвор од една до пет години.

(3) За делото од ставот (2) на овој член одговорното лице кај договорниот орган ќе се казни со парична казна.

#### Член 232-н

(1) Тој што свесно презел дејствија спротивно на овој закон или свесно пропуштил да преземе дејствија кои бил должен да ги преземе согласно овој закон поради што е доделена рамковна спогодба без согласност од Советот со помалку од седум економски оператори во случаите на рамковна спогодба со повеќе економски оператори, спротивно на членот 118 став (2) од овој закон и со тоа за себе или за друг остварил поголема имотна корист, или предизвикал поголема штета, ќе се казни со казна затвор до една година.

(2) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг значителна имотна корист, или предизвикал значителна штета, ќе се казни со казна затвор од една до три години.

(3) Ако сторителот со извршување на делото од ставот (1) на овој член остварил за себе или за друг имотна корист од поголеми размери, или предизвикал штета од поголеми размери, ќе се казни со казна затвор од три до пет години.

(4) Тој што делото од ставот (1) на овој член ќе го стори од небрежност ќе се казни со затвор до шест месеци, за ставот (2) со затвор до една година и за ставот (3) со затвор од една до три години.

#### Член 232-њ

(1) Претседателот на комисијата за јавна набавка, неговиот заменик, членовите и нивните заменици кои ќе пропуштат да утврдат издадена негативна референца против понудувач кој учествува во постапката и со тоа ќе постапат спротивно на членот 140 став (2) од овој закон ќе се казнат со казна затвор од една до пет години.

(2) Одговорното лице кое ќе донесе конечнона одлука за избор на понудувач против кој е издадена негативна референца спротивно на одредбите на овој закон ќе се казни со парична казна.

#### Член 232-о

Тој што нема да ги достави документите од членот 215 став (1) алинеи 1, 3 и 4 од овој закон до Државната комисија во рок од пет работни дена од приемот на жалбата и со тоа ќе постапи спротивно на членот 215 од овој закон ќе се казни со казна затвор од една до пет години.

#### Член 232-п

Доколку Државната комисија не одлучи во роковите утврдени во членот 224 од овој закон, претседателот на Државната комисија и нејзините членови ќе се казнат со казна затвор од една до пет години.“.

#### Член 42

Претседателот и членовите на Државната комисија именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да ја извршуваат функцијата до истекот на мандатот за кој се избрани.

#### Член 43

Одредбите од членот 29 од овој закон со кои се менува членот 201 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/2013, 28/2014 и

43/2014) во однос на примената на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор на вработените во стручната служба на Државната комисија, ќе започнат да се применуваат со отпочнувањето со примената на Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор.

#### Член 44

Постапките за доделување договори за јавни набавки започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/2013, 28/2014 и 43/2014).

#### Член 45

Се овластува Законодавно – правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавните набавки.

#### Член 46

Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIME PUBLIKE

#### Neni 1

Në Ligjin përfurnizime publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 dhe 43/14), në nenin 1 pas fjalëve: "Byroja përfurnizime Publike," shtohen fjalët: "kompetencat e Këshillit përfurnizime Publike ,".

#### Neni 2

Në nenin 3 pas pikës 34 shtohen katër pika të reja 35, 36, 37 dhe 38 si vijojnë:

"35. "Teprica të punëve" janë sasitë e punëve të realizuara që i tejkalojnë sasitë e kontraktuara të punëve në pajtim me përshkrimin nga paramatja dhe llogaritja;

36. "Shkurttime të punëve" janë lëshime negative të punëve të realizuara në raport me sasivtë kontraktuese të punëve në pajtim me përshkrimin nga paramatja dhe llogaritja;

37. "Punë të paparashikuara" janë ato punë që nuk janë përfshirë me marrëveshje, e të cilat patjetër duhet të realizohen përfshirë me shumë se 80% nga qarkullimi i përgjithshëm në vitin paraprak asalist për nevojat e organit kontraktues,".

Pikat 35 dhe 36 bëhen pikë 39 dhe 40.

#### Neni 3

Në nenin 10-a alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- personi juridik ka realizuar më shumë se 80% nga qarkullimi i përgjithshëm në vitin paraprak asalist për nevojat e organit kontraktues,".

Alineja 6 ndryshohet si vijon:

"- personi juridik në mënyrë përkatëse e zbaton këtë ligj gjatë furnizimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve të nevojshme përfrealizimin e marrëveshjes."



“Organi kontraktues detyrimisht kërkon pëlqim nga Këshilli para se ta publikojë shpalljen pér furnizim publik tē mallrave dhe tē dorëzojë arsyetim përkatës pér nevojën pér furnizim pér tē cilën nuk ka së paku:

- tre prodhues nē tregun e Republikën e Maqedonisë dhe tre prodhues nē tregjet jashtë vendit që mund t'i plotësojnë kërkesat nga specifikimet teknike pér pjesë tē veçantë te procedurat me kërkesë pér grumbullim tē ofertave me vlerë tē përcaktuar deri nē 5 000 euro nē kundërvlerë me denarë pa përfshirje të TVSH-së;

- katër prodhues nē tregun e Republikën e Maqedonisë dhe katër prodhues nē tregjet jashtë vendit që mund t'i plotësojnë kërkesat nga specifikimet teknike pér pjesë tē veçantë te procedurat me kërkesë pér grumbullimin e ofertave me vlerën e përcaktuar mbi 5 000 euro nē kundërvlerë me denarë pa përfshirje të TVSH - së ose

- pesë prodhues nē tregun e Republikën e Maqedonisë dhe pesë prodhues nē tregjet jashtë vendit që mund t'i plotësojnë kërkesat nga specifikimi teknik pér pjesë tē veçantë te procedura e hapur dhe kufizuar.”.

Në paragrafin (2) alineja 1 pas fjalëve: “operatorë ekonomikë” shtohen fjalët: “tē tregut nē Republikës së Maqedonisë”.

Në alinenë 2 pas fjalëve: “operatorë ekonomikë” shtohen fjalët: “tē tregut nē Republikën e Maqedonisë”.

Në paragrafin (3) pas fjalës “shfrytëzim” shtohen fjalët: “pas analizës paraprake tē tregut”, kurse fjalët: “nëse plotësohen kushtet nga paragrafët (1) dhe/ose (2) tē këtij neni” shlyhen.

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë tē rindj (5) dhe (6), si vijojnë:

“(5) Organi kontraktues është i detyruar që nē formë tē shkruar nē adresën zyrtare pér kontakt t'i njoftojë operatorët ekonomikë se kanë qenë tē përfshirë nē analizë tē tregut pér lëndën e furnizimit me tē cilën ka tē bëjë raporti dhe t'i ftojë tē marrin pjesë nē procedurën e lëndës.

(6) Dispozitat nga paragrafi (2) i këtij neni nē mënyrë përkatëse zbatohen dhe te procedurat pér ndarjen e marrëveshjeve pér vendosjen e partneritetit publik privat.”.

#### Neni 10

Pas nenit 36-a shtohet nen i ri 36-b si vijon:

#### “Neni 36-b

(1) Me përashtim tē nenit 36-a paragrafit (1) tē këtij ligji, organi kontraktues detyrimisht kërkon pëlqim nga Këshilli para se ta publikojë shpalljen pér furnizim publik që do tē përfundojë me ndarjen e marrëveshjes kornizë dhe dorëzon arsyetim përkatës pér nevojën e furnizimit pér tē cilin nuk ka së paku shtatë prodhues, dhëns tē shërbimeve ose realizues tē punëve tē tregut nē Republikën e Maqedonisë dhe shtatë prodhues dhëns tē shërbimeve ose realizues tē punëve tē tregjeve jashtë vendit që mund t'i plotësojnë kërkesat nga specifikime teknike pér pjesë individuale.

(2) Me përashtim tē nenit 36-a paragrafit (2) tē këtij ligji, organi kontraktues detyrimisht kërkon pëlqim nga Këshilli para se ta publikojë shpalljen pér furnizim publik që do tē përfundojë me ndarjen e marrëveshjes kornizë nëse parasheh kritere pér përcaktimin e aftësisë, përveç gjendjes personale dhe aftësisë pér ushtrimin e veprimtarisë profesionale, që mund t'i plotësojnë së paku shtatë operatorë ekonomikë tē tregut nē Republikën e Maqedonisë.”.

#### Neni 11

Në nenin 38 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

“(4) Me përashtim tē paragrafit (1) tē këtij neni, organi kontraktues nuk guxon t'i ndryshojet apo plotësojë ato elemente nga dokumentacioni i tenderit pér tē cilat Këshilli ka dhënë pëlqim.”.

#### Neni 12

Në nenin 47 paragrafi (4) pika nē fund tē fjalës shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe nē mënyrë plotësuese nuk mund tē dorëzohet pas kalimit tē afatit pér parashtrimin e ofertave.”.

Pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafë tē rindj (8) dhe (9), si vijojnë:

“(8) Komisioni pér Furnizime Publike detyrohet që me shkrim ta njoftojë personin nga neni 29-a i këtij ligji apo personin udhëheqës tē formës organizative nē kornizat e së cilës kryhen punët nga sféra e furnizimeve publike pér plotësimin e kushteve pér lëshimin e referencës negative nga paragrafi (5) alinjtë 1 dhe 2 tē këtij neni, deri nē ditën e parashtrimit tē raportit pér procedurën e zbatuar te personi përgjegjës.

(9) Nëse forma organizative nuk ka person udhëheqës, Komisioni pér Furnizime Publike detyrohet që njoftimin nga paragrafi (8) i këtij neni me shkrim ta dorëzojë te personi përgjegjës i organit kontraktues.”.

Paragrafi (8) bëhet paragraf (10).

Paragrafi (9) i cili bëhet paragraf (11) ndryshohet si vijon:

“Referencë negative nga paragrafi (6) i këtij neni organi kontraktues detyrimisht e publikon nē afat prej tri ditësh nga dita e përfundimit tē vendimit pér zgjedhjen apo pér anulimin e procedurës.”.

Paragrafët (10), (11), (12) dhe (13) bëhen paragrafë (12), (13), (14) dhe (15).

#### Neni 13

Në nenin 48 paragrafi (11) fjalët: “e dorëzon nē afat prej pesë” zëvendësohen me fjalët: “e publikon nē afat prej tre”.

#### Neni 14

Në nenin 54 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Procedura pér ndarjen e marrëveshjes pér furnizime publike fillon me publikimin e shpalljes, përkatësisht me dërgimin e ftesës pér dorëzimin e ofertës nē procedurë me negociata pa publikimin e shpalljes.”.

#### Neni 15

Në nenin 59 paragrafi (3) nē fjalinë e parë fjalët: “i verifikuar dhe” shlyhen.

#### Neni 16

Në nenin 89 paragrafi (1) alineja 1 dhe paragrafi (2) shlyhen.

#### Neni 17

Në nenin 92 presja bëhet pikë, kurse fjalët deri nē fund tē fjalës shlyhen.

#### Neni 18

Në nenin 99 paragrafi (1) pika 1 alineja 1 ndryshohet si vijon:

“- pas dy procedurave tē hapura tē zbatuara paraprakisht apo procedurave me kërkesë pér grumbullimin e ofertave nuk është parashtruar asnjë ofertë, përkatësisht kur pas dy procedurave tē kufizuara tē zbatuara paraprakisht nuk është parashtruar asnjë fletëparaqitje nē fazën e parë, me kusht që tē mos ndërhojen kushtet e dokumentacionit tē tenderit,”.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:



zbatuara paraprakisht nuk është parashtruar asnjë fletëparaqitje për pjesëmarrje në fazën e parë, me kusht që të mos ndërrohen kushtet e dokumentacionit të tenderit, ".

#### Alineja 8 shlyhet.

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Vlera e përgjithshme e punëve shtesë, punëve të paparapara, tepricave të punëve dhe mungesave të punëve apo shërbimeve shtesë nga paragrafi (1) alineja 9 të këtij nenit nuk guxon të tejkalojë 30% të vlerës së marrëveshjes themelore.".

Pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rindj (3), (4) dhe (5), si vijojnë:

"(3) Në rastet nga paragrafi (1) alinetë 1, 4 dhe 9 të këtij nenit organi kontraktues e fillon procedurën me negociata pa publikimin paraprak të shpalljes vetëm me marrjen e pëlqimit paraprak nga Këshilli.

(4) Në rastet nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij nenit Këshilli gjatë dhënies së pëlqimit kontrollon nëse organi kontraktues ka bërë ndryshime në dokumentacionin e tenderit në procedurë e rregullta të zbatuara paraprakisht dhe dokumentacionin e tenderit që ka për qëllim ta shfrytëzojë në procedurën me negociata.

(5) Me përfashtim të paragrafit (3) të këtij nenit, organi kontraktues nuk ka obligim të marrë pëlqim para se të zbatojë procedurë me negociata pa publikimin paraprak të shpalljes në bazë të paragrafit (1) alinesë 4 të këtij nenit nëse drejtëpërdrejtë rrezikohet siguria, jeta dhe shëndeti i njerëzve".

#### Neni 29

Neni 201 ndryshohet si vijon:

"(1) Komisioni Shtetëror është organ shtetëror i cili është i pavarur në punën e tij dhe ka cilësinë e personit juridik.

(2) Komisioni Shtetëror ka shërbim profesional.

(3) Me shërbimin profesional udhëheq sekretari i përgjithshëm i Komisionit Shtetëror i cili merr pjesë edhe në mbledhje të Komisionit Shtetëror pa të drejtë vote.

(4) Për të punësuarit në shërbimin profesional zbatohen dispozita të Ligjit për nëpunës administrativë dhe të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik.

(5) Selia e Komisionit Shtetëror është në Shkup.

(6) Komisioni Shtetëror financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë".

#### Neni 30

Në nenin 202 paragrafi (1) pika në fund të fjalise zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "me orar të plotë të punës dhe nuk mund të kenë funksion tjetër dhe të janë të punësuar në vend tjetër të punës, ose të marrin kompensim tjetër, përvèç rrrogës dhe kompensime nga honorarë të përkohshëm edukativë dhe të autorit".

Paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

"Kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror nga radhët e tyre zgjedhin zëvendëskrytar me shumicë të votave".

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

"(8) Gjatë kohëzgjatjes së mandatit kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror kanë të drejtë të rrrogës. Koeficienti përllogaritje të rrrogës së Kryetarit të Komisionit Shtetëror është 3,8 ndërsa për anëtarët është 3,7.".

#### Neni 31

Në nenin 205 pas paragrafit (3) shtohet tre paragrafë të rindj (4), (5) dhe (6), si vijojnë:

"(4) Shërbimi profesional i Komisionit Shtetëror e përpilon raportin vjetor për punë të Komisionit Shtetëror.

(5) Komisioni Shtetëror miraton plane strategjike, financiare dhe program vjetor për punë të Komisionit Shtetëror që i dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më së voni deri në fund të marsit të vitit rrjedhës dhe e organizon zbatimin e tyre.

(6) Për Planet financiare dhe strategjike, si dhe programin vjetor për punë të Komisionit Shtetëror pëlqim jep Kuvendi i Republikës së Maqedonisë".

#### Neni 32

Në nenin 210 alineja 8 fjalët "paragrafi (4)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (4) dhe (5)".

#### Neni 33

Në nenin 214 pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rindj (5) dhe (6), si vijojnë:

"(5) Ankesat e pranuara verifikohen në evidencën afarisë, shpallen në ueb-faqen e Komisionit Shtetëror në ditën e njëjtë kur janë të pranuara dhe pas tyre formohen lëndë.

(6) Lënda për punë shpërndahet te anëtarët dhe kryetari i Komisionit Shtetëror pas zgjedhjes së rastësishme elektronike".

#### Neni 34

Në nenin 215 në fjalinë hyrëse pas fjalës "pesë" shtohet fjalë "pune" dhe shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Në rast të ankesës kundër aktvendimit të Këshillit për Furnizime Publike, Këshilli e dorëzon dokumentacionin e nevojshëm, me ç'rast në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat të këtij Kapitulli, përveç neneve 228 dhe 229 të këtij ligji".

#### Neni 35

Në nenin 216 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Gjatë vendosjes së sistemit të kualifikimit, ankesa në lidhje me veprimet ose përcaktimet për ndërmarrje të veprimeve të lidhura me dokumentacionin e tenderit parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të vendimit për pranim ose refuzim të pranimit të ofruesit në sistemini e kualifikimit."

#### Neni 36

Në nenin 220 paragrafi (1) alinenë 1 pas fjalës "Këshilli" shtohen fjalët: "ose ta anulojë aktvendimin e Këshillit dhe lëndën ta kthejë në vendosje të sérishme".

Në alinenë 7 pas fjalëve: "e anulon vendimin" shtohen fjalët: "dhe ta anulojë gjithë procedurën".

#### Neni 37

Në nenin 222 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Nëse Këshilli nuk vepron në pajtim me nenin 215 të këtij ligji, Komisioni Shtetëror me detyrë zyrtare do ta anulojë aktvendimin e Këshillit dhe lëndën do ta kthejë në vendosje të sérishme".

#### Neni 38

Në nenin 224 paragrafin (6) fjala "kompletim" zëvendësohet me fjalën "dorëzim".

Paragrafët (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) dhe (19) shlyhen.

Paragrafi (20) bëhet paragraf (7).

#### Neni 39

Në nenin 232-g paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Ai i cili me vetëdije ka ndërmarrë veprime në kundërshtim me këtë ligj ose me vetëdije ka lëshuar të ndërmarrë veprime të cilat ka qenë i obliguar t'i ndërmarrë në pajtim me këtë ligj për çka është shpallur procedurë për ndarje të marrëveshje për furnizim publik të mallrave pa pajtim të Këshillit në rastet kur specifikimet teknike mund t'i plotësojnë më pak se numri minimal i prodhuesve nga nenin 36-a paragrafi (1) të këtij ligji dhe me këtë përvete

ose për tjetrin do të realizojë dobi më të madhe pronësore, ose do të shkaktojë dëm më të madh, do të dënohet me dënim me burg deri në një vit."

#### Neni 40

Në nenin 232-i paragrafi (1) fjalët: "në punë plotësuese" shlyhen, ndërsa fjalët: "nenin 99 paragrafin (3)" zëvendësohen me fjalët: "nenin 99 parafatë (3) dhe (5) dhe nenin 198 parafatë (3) dhe (5)".

#### Neni 41

Pas nenit 232-k shtohen shtatë nene të reja 232-II, 232-I, 232-m, 232-n, 232-nj, 232-o dhe 232-p, si vijojnë:

#### "Neni 232-II

(1) Ai i cili me vetëdije ka ndërmarrë veprime në kundërshtim me këtë ligj ose me vetëdije ka lëshuar të ndërmarrë veprime të cilat ka qenë i obliguar t'i ndërmarrë në pajtim me këtë ligj për ç'shkak eshtë shpallur procedurë për ndarje të marrëveshjes përfurnizim publik në marrëveshje kornizë pa pajtim të Këshillit në rastet kur nuk ka së paku shtatë prodhues, dhënës të shërbimeve ose realizues të punëve në tregun në Republikën e Maqedonisë dhe në tregjet jashtë vendit që mund t'i plotësojnë kërkosat nga specifikimet teknike përfshirë pjesë të veçantë në kundërshtim me nenin 36-b paragrafi (1) të këtij ligji dhe me këtë përvete ose për tjetrin do të realizojë dobi më të madhe pronësore, ose do të shkaktojë dëm më të madh, do të dënohet me dënim me burg prej një deri në pesë vjet.

(2) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij neni ka realizuar përvete ose për tjetrin dobi të konsiderueshme pronësore, ose ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm, do të dënohet me dënim me burg prej një deri në tre vjet.

(3) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij neni ka realizuar përvete ose për tjetrin dobi pronësore me përmasa më të mëdha, ose ka shkaktuar dëm me përmasa më të mëdha, do të dënohet me dënim me burg prej tre deri në pesë vjet.

(4) Ai që veprën nga paragrafi (1) i këtij neni do ta kryejë nga pakujdesia do të dënohet me burg deri në gjashtë muaj, përfshirë paragrafin (2) me burg prej një viti dhe përfshirë paragrafin (3) me burg prej një deri në tre vjet.

#### Neni 232-I

(1) Ai i cili me vetëdije ka ndërmarrë veprime në kundërshtim me këtë ligj ose me vetëdije ka lëshuar të ndërmarrë veprime të cilat ka qenë i obliguar t'i ndërmarrë në pajtim me këtë ligj përfshirë ç'shkak eshtë shpallur procedurë përfurnizim publik në marrëveshje kornizë pa pajtim të Këshillit në rastet kur janë paraparë kritere përcaktim të aftësisë që mund t'i plotësojnë më pak se shtatë operatorë ekonomikë nga tregu në Republikën e Maqedonisë në kundërshtim me nenin 36-b paragrafin (2) të këtij ligji dhe me këtë përvete ose për tjetrin do të realizojë dobi më të madhe pronësore, ose do të shkaktojë dëm më të madh, do të dënohet me dënim me burg deri në një vit.

(2) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij neni ka realizuar përvete ose për tjetrin dobi të konsiderueshme pronësore, ose ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm, do të dënohet me dënim me burg prej një deri në tre vjet.

(3) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi (1) të këtij neni ka realizuar përvete ose për tjetrin dobi pronësore me përmasa më të mëdha, ose ka shkaktuar dëm me përmasa më të mëdha, do të dënohet me dënim me burg prej tre deri në pesë vjet.

(4) Ai i cili veprën nga paragrafi (1) i këtij neni do ta kryejë nga pakujdesia do të dënohet me burg deri në gjashtë muaj, përfshirë paragrafin (2) me burg prej një viti dhe përfshirë paragrafin (3) me burg prej një deri në tre vjet.

#### Neni 232-m

(1) Kryetari i komisionit përfurnizime publike, zëvendësi i tij, anëtarët dhe zëvendësia e tyre të cilët do të lëshojnë marjen e veprimeve nga neni 47 parafatë (8) dhe (9) të këtij ligji përfshirë ç'shkak nuk eshtë shpallur referencë negative kundër operatorit ekonomik, do të dënohen me dënim me burg prej një deri në pesë vjet.

(2) Personi ose personi udhëheqës i formës organizuese në kornizat të së cilës kryhen punët nga sféra e furnizimeve publike i cili do të lëshojë të shpallë referencë negative në pajtim me kushtet e këtij ligji dhe me këtë do të veprojë në kundërshtim me nenin 29-a paragrafin (3) alinën 8 të këtij ligji, do të dënohet me dënim me burg prej një deri në pesë vjet.

(3) Për veprën nga paragrafi (2) i këtij neni personi përgjegjës te organi kontraktues do të dënohet me dënim me para.

#### Neni 232-n

(1) Ai i cili me vetëdije ka ndërmarrë veprime në kundërshtim me këtë ligj ose me vetëdije ka lëshuar të ndërmarrë veprime të cilat ka qenë i obliguar t'i ndërmarrë në pajtim me këtë ligj përfshirë ç'shkak eshtë ndarë marrëveshje kornizë pa pajtim të Këshillit përfshirë më pak se shtatë operatorë ekonomikë në rastet e marrëveshjes kornizë me më shumë operatorë ekonomikë, në kundërshtim me nenin 118 paragrafin (2) të këtij ligji dhe me këtë përvete ose për tjetrin do të realizojë dobi më të madhe pronësore, ose ka shkaktuar dëm më të madh, do të dënohet me dënim me burg deri në një vit.

(2) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij neni ka realizuar përvete ose për tjetrin dobi të konsiderueshme pronësore, ose ka shkaktuar dëm të konsiderueshëm, do të dënohet me dënim me burg prej një deri në tre vjet.

(3) Nëse kryerësi me kryerjen e veprës nga paragrafi (1) i këtij neni ka realizuar përvete ose për tjetrin dobi pronësore me përmasa më të mëdha, ose ka shkaktuar dëm me përmasa më të mëdha, do të dënohet me dënim me burg prej tre deri në pesë vjet.

(4) Ai i cili veprën nga paragrafi (1) i këtij neni do ta kryejë nga pakujdesia do të dënohet me burg deri në gjashtë muaj, përfshirë paragrafin (2) me burg deri në një viti dhe përfshirë paragrafin (3) me burg prej një deri në tre vjet.

#### Neni 232-nj

(1) Kryetari i komisionit përfurnizime publike, zëvendësi i tij, anëtarët dhe zëvendësia e tyre të cilët do të lëshojnë të përcaktojnë referencë të dhënë negative kundër ofruesit i cili merr pjesë në procedurë dhe me këtë do të veprojnë në kundërshtim me nenin 140 paragrafin (2) të këtij ligji, do të dënohen me dënim me burg prej një deri në pesë vjet.

(2) Personi përgjegjës i cili do të miratojë vendim përfundimtar përfshirë zgjedhje të ofruesit kundër të cilit eshtë dhënë referencë negative në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji do të dënohet me dënim me para.

#### Neni 232-o

Ai i cili nuk do t'i dorëzojë dokumentet nga neni 215 paragrafi (1) alinëtë 1, 3 dhe 4 të këtij ligji te Komisioni Shtetëror në afat prej pesë ditësh pune nga pranimi i ankesës dhe me këtë do të veprojë në kundërshtim me nenin 215 të këtij ligji do të dënohet me dënim me burg prej një deri në pesë vjet.



**Член 4**

Во членот 19, по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) Во случаите на член 3 став (2) точка 7, член 3 став (3) точка 4, член 6 став (2) точка 5 и член 6 став (3) точка 4 од овој закон, за даночна основа се смета пазарната вредност без данокот на додадена вредност на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршено од страна на закупецот, која е определена од овластен проценувач во моментот на настанување на даночниот долг согласно член 31 став (7) на овој закон.

(5) При преносот на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување, даночна основа претставува постигната крајна цена намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковна стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка.“

**Член 5**

Во членот 31 по ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8) кои гласат:

„(7) За време на настанување на даночен долг во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршени од страна на закупецот, се смета:

1. Денот на престанување на договорот за закуп, во случај на истекување на времето за кое е склучен, освен кога закупот се продолжува или

2. Денот на раскинување или откажување на договор за закуп или

3. Денот кога е извршена уплатата на надоместокот од страна закуподавачот, кога за време на важноста на договорот за закуп е извршен прометот со надомест во смисла на член 3 став (2) точка 7 и член 6 став (2) точка 5 од овој закон.

(8) По исклучок на став (1) од овој член, за време на настанување на даночен долг во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување се смета денот кога е извршена уплата од страна на стекнувачот на доброто, во случај на прометот на добро кое е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка или во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување.“

**Член 6**

Во членот 32-а, став (1) во точката 1) точката и запирката на крајот од реченицата се заменуваат со сврзникот „и“.

Во точката 2) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка.

Точката 3) се брише.

**Член 7**

Во членот 34, во ставот (1), точката 2 се менува и гласи:

„2. Врз основа на фактура која е издадена во согласност со член 53 и 53-б од овој закон, или царинска декларација во која е посебно искакан платениот данок за увозот или актот од член 53 став (2) и Извештајот од член 43-а став (2) од овој закон и ако тие документи се евидентирани во книgovодството на даночниот обврзник.“

**Член 8**

По членот 34 се додава нов член 34-а кој гласи:

**Член 34-а**

(1) Правото на одбивка според член 33 на овој закон може да се оствари и ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра, односно

примените услуги за инвестициски вложувања во објектот на закуподавачот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на даночниот обврзник кој е закупец.

(2) За инвестициски вложувања од став (1) на овој член се сметаат вложувањата во објектот извршени од страна на закупец кој се однесуваат на: градење, реконструкција, адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект.

(3) Правото на одбивка на претходниот данок настанува во моментот, во кој се исполнети сите услови според членовите 33 и 34 став (1) на овој закон.“

**Член 9**

По членот 43 се додава нов член 43-а кој гласи:

**„Член 43-а**

(1) Во случај на промет од член 4 став (4) на овој закон, кога должникот е регистриран за данокот на додадена вредност при промет на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, во име и за сметка на должникот пресметувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност за прометот на добрата кој се предмет на продажба во овие постапки го врши субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување.

(2) Субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од ставот (1) на овој член пресметувањето на данокот го врши на посебен образец (ДДВ-ПНПИ) Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, а плаќањето на данокот на додадена вредност го врши поединечно за секој даночен обврзник на буџетска сметка утврдена со посебни прописи, на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок од пет работни дена.

(3) Првенство на намирување од износот уплатен од страна на стекнувачот на доброто за прометот извршен во постапки на присилна наплата согласно Законот за даночна постапка или присилно извршување согласно Законот за извршување, има намирувањето на обврската за плаќањето на данокот на додадена вредност.

(4) Субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од ставот (1) на овој член е должен Извештајот од ставот (2) на овој член заедно со актот кој го изготвува согласно Законот за даночна постапка и Законот за извршување кој е основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра, да ги достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до стекнувачот на доброто на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок од пет работни дена.

(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Извештајот од ставот (2) на овој член го задолжува даночниот обврзник, односно должникот за износот на пресметаниот и платениот данок на додадена вредност, доколку должникот не го искажал прометот во даночната пријава која се поднесува согласно член 41 на овој закон.

(6) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на Извештајот од ставот (2) на овој член.“

#### Член 10

Во членот 51 во ставовите (1), (6) и (10) износот „2.000.000“ се заменува со износот „1.000.000“.

#### Член 11

Во членот 53, во ставот (1) се додава нова реченица која гласи:

„Фактурата може да се издаде во хартиена или електронска форма.“

Во ставот (2) по втората реченица се додава нова реченица која гласи:

„По исклучок од ставот (1) на овој член, при преносот на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата и во извршна постапка не се издава фактура од страна на даночниот обврзник, а од страна на субјектот кој ја спроведува постапката се изготвува решение за предавање на надвижноста на купувачот во владение или потврда за извршена продажба согласно Законот за даночна постапка или заклучок за извршена продажба согласно Законот за извршување кои се основ за стекнување со сопственост на движените и недвижните добра и Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување.“

Ставот (7) се менува и гласи:

„Даночниот обврзник е должен да му достави, односно да му обезбеди фактура на примателот на добро то или корисникот на услугата и да обезбеди примерок од фактурата за сопствената евиденција.“

По ставот (11), се додава нов став (12) кој гласи:

„(12) Фактурата издадена во електронска форма не треба да содржи печат на издавачот на фактурата.“

#### Член 12

По членот 53-а се додава нов член 53-б кој гласи:

#### Член 53-б

(1) За фактура издадена во електронска форма се смета фактурата која е издадена како електронски документ.

(2) Примателот на фактура дава согласност со своја експлицитно изразена волја во хартиена форма дека приемот на фактурите ќе го извршува во електронска форма.

(3) Фактурата во електронска форма мора да ги задоволи следните барања:

- да биде обезбедена автентичноста на потеклото на фактурата на начин што примателот на фактурата може недвосмислено да утврди дека таа фактура е испретена од издавачот на фактурата,

- да биде обезбеден интегритетот на содржината на фактурата на начин што применетата технологија и процедури да оневозможуваат промена на податоците во фактурата,

- да биде обезбедена читливост на фактурата, односно визуелна и разбиралива слика на издадената фактура на компјутерскиот еcran или други електронски уреди на еднаков начин како и на хартија.

(4) Барањата од ставот (3) алинеи 1 и 2 на овој член се обезбедуваат со потпишување на фактурата со примена на електронски потпис, кој е заснован на квалификуван сертификат кој е уреден со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.“

#### Член 13

Во членот 56, по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), (3), (4) и (5) кои гласат:

„(2) Фактурите кои се издадени во електронска форма се чуваат во оригиналната форма во која се издадени, односно примени.

(3) Автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината на фактурите кои се чуваат, како и нивната читливост, мора да бидат обезбедени од моментот на издавање до истекот на рокот утврден во ставот (1) од овој член.

(4) Издавачот и примателот на фактурата во електронска форма се должни да обезбедат и чуваат релевантни информации во врска со издавањето и приемот на фактурата преку кои може со сигурност да се утврди автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината во рокот утврдени во ставот (1) од овој член.

(5) Фактурите без разлика на формата во која се издадени се чуваат на територијата на Република Македонија.“

По ставот (2) кој станува став (6) се додава нов став (7) кој гласи:

„(7) Министерот за финансии, во согласност од министерот за информатичко општество и администрација го пропишува начинот на издавање, пренос, примање и чување на фактура издадена во електронска форма.“

#### Член 14

По членот 60-а се додава нов член 60-б кој гласи:

#### „Член 60-б

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрче на субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до стекнувачот на доброто Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување (член 43-а став (4)).

(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрче на субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на додадена вредност (член 43-а став (2)).”

#### Член 15

Одредбата од членот 2 од овој закон со кој во членот 4 се додава нов став (4), одредбата од членот 4 од овој закон со кој во членот 19 се додава нов став (5), одредбата од членот 5 од овој закон со кој во членот 31 се додава нов став (8), одредбата од членот 7 од овој закон со кој во членот 34 во ставот (1) се менува точката 2, одредбата од членот 9 од овој закон со кој се додава нов член 43-а, одредбата од членот 10 од овој закон со кој во членот 51 се врши измена во ставовите (1), (6) и (10), одредбата од членот 11 од овој закон со кој во членот 53 во ставот (2) се додава нова реченица и одредбата од членот 14 од овој закон со кој се додава нов член 60-б ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Одредбата од членот 11 од овој закон со кој во член 53 став (1) се додава нова реченица и се менува ставот (7), и се додава нов став (12), одредбата од членот 12 од овој закон со кој се додава нов член 53-б и одредбата од член 13 од овој закон со кој се додаваат ставовите (2), (3), (4) (5) и (7), а ставот (2) станува став (6) ќе започнат да се применуваат од 1 март 2015 година.

## Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да изготви пречистен текст на Законот за данокот на додадена вредност.

## Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I GJ**  
**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT**  
**PËR TATIM MBI VLERËN E SHTUAR**

## Neni 1

Нë Ligjin për tatim mbi vlerën e shtuar ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14 dhe 112/14), нë nenin 3 paragrafi (2) нë pikën 5 lidhëza "dhe" нë fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Нë pikën 6 pika нë fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 7, si vijon:

"7. Qarkullimi i të mirave nga qiramarrësi ndaj qiradhënsit, нë rast të investimit në objekt të qiradhënsit të realizuar nga qiramarrësi, përvëç investimit që ka të bëjë нë mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, kur objekti shfrytëzohet për ushtrimin e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit."

Нë paragrafin (3) нë pikën 2 lidhëza "dhe" нë fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Нë pikën 3 pika нë fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 4 si vijon:

"4. Qarkullimi i të mirave pa kompensim nga qiramarrësi ndaj qiradhënsit, нë rast të investimit në objekt të qiradhënsit të realizuar nga qiramarrësi, përvëç investimit që ka të bëjë me mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, нë rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit."

## Neni 2

Нë nenin 4 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Gjatë bartjes së pronës së tundshme dhe të patundshme нë procedurë të arkëtimit të detyrueshëm нë pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe нë procedurë për realizim të përmbarimit нë pajtim me Ligjin për përbartim, нёсе кредитори drejtëpërdrejt nuk pajiset me të mirën, llogaritet se qarkullimi ёshtë realizuar nga debitori ndaj fituesit të së mirës."

## Neni 3

Нë nenin 6 paragrafi (2) нë pikën 3 lidhëza "dhe" нë fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Нë pikën 4 pika нë fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 5, si vijon:

"5. Qarkullimi i shërbimeve nga qiramarrësi ndaj qiradhënsit, нë rast të investimit në objekt të qiradhënsit të kryer nga qiramarrësi, përvëç investimit që ka të bëjë me mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, нë rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit."

Нë paragrafin (3) нë pikën 2 lidhëza "dhe" нë fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Нë pikën 3 pika нë fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 4, si vijon:

"4. Qarkullim i shërbimeve pa kompensim nga qiramarrësi ndaj qiradhënsit, нë rast të investimit në objekt të qiradhënsit të realizuar nga qiramarrësi, përvëç investimit që ka të bëjë me mirëmbajtjen rrjedhëse (të rregullt) të objektit, нë rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit."

## Neni 4

Нë nenin 19, pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

"(4) Нë raste të nenit 3 paragrafit (2) pikës 7, nenit 3 paragrafit (3) pikës 4, nenit 6 paragrafit (2) pikës 5 dhe nenit 6 paragrafit (3) pikës 4 të këtij ligji, për bazë tatimore llogaritet vlera tregtare pa tatim mbi vlerën e shtuar të investimit нë objekt të qiradhënsit të kryer nga qiramarrësi, i cili ёshtë përcaktuar nga vlerësues i autorizuar нë momentin e ndodhjes së borxhit tatimor нë pajtim me nenin 31 paragrafi (7) të këtij ligji.

(5) Gjatë bartjes së pronës së tundshme dhe të patundshme нë procedurë të arkëtimit të detyrueshëm dhe нë procedurë për përbartim të detyrueshëm, bazë tatimore paraqet çmimi i arritur i fundit i zgogëluar për tatimin mbi vlerën e shtuar, i llogaritur me zbatim të shkallës llogaritare të përcaktuar нë bazë të shkallës së përcaktuar tatimore."

## Neni 5

Нë nenin 31 pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8) si vijojnë:

"(7) Gjatë ndodhjes së borxhit tatimor нë rast të investimit нë objekt të qiradhënsit të realizuara nga qiramarrësi, llogaritet:

1. Dita e ndërpërjes së marrëveshjes për qira, нë rast të mbarimit të kohës për të cilën ёshtë lidhur marrëveshja, përvëç kur qiraja vazhdohet ose

2. Dita e prishjes ose heqjes dorë nga marrëveshja për qira ose

3. Dita kur ёshtë realizuar pagesë e kompensimit nga qiradhënsi, kur gjatë kohës së vlefshmërisë së marrëveshjes për qira ёshtë kryer qarkullim me kompensim нë kuptim të nenit 3 paragrafit (2) pikës 7 dhe nenit 6 paragrafit (2) pikës 5 të këtij ligji.

(8) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij nenit, gjatë kohës së shkaktimit të borxhit tatimor нë procedurë për arkëtim të detyrueshëm dhe нë procedurë për realizim të detyrueshëm llogaritet dita kur ёshtë realizuar pagesa nga fituesi i të së mirës, нë rast të qarkullimit të së mirës e cila ёshtë lëndë e shitjes нë procedurë për arkëtim të detyrueshëm нë pajtim me Ligjin për procedurë tatimore ose нë procedurë për përbartim të detyrueshëm нë pajtim me Ligjin për përbartim."

## Neni 6

Нë nenin 32-a, paragrafi (1) нë pikën 1) pikëpresja нë fund të fjalisë zëvendësohen me lidhëzën "dhe".

Нë pikën 2) lidhëza "dhe" нë fund të fjalisë zëvendësohet me pikë.

Pika 3) shlyhet.

## Neni 7

Нë nenin 34 нë paragrafin (1) pika 2 ndryshohet si vijon:

"2. Нë bazë të faturës e cila ёshtë dhënë нë pajtim me nenet 53 dhe 53-b të këtij ligji, ose deklaratës doganore нë të cilën ёshtë treguar posaçërisht tatimi i paguar për transport ose aktit nga nenii 53 paragrafi (2) dhe Raportit nga nenii 43 - a paragrafi (2) të këtij ligji dhe нёсе ato dokumente janë evidentuar нë kontabilitetin e detyrësitet tatimor."

**Neni 8**

Pas nenit 34 shtohet nen i ri 34-a si vijon :

**"Neni 34-a**

(1) E drejta e refuzimit sipas nenit 33 të këtij ligji mund të realizohet dhe nëse detyrësi tatimor i përdor të mirat e blera ose të importuara, përkatesisht shërbimet e zbatuara për investime në objekt të qiradhënësit, në rast kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimitarise ekonomike të detyrësit tatimor i cili është qiramarrës.

(2) Për investime nga paragrafi (1) i këtij nenii llogariten investimet në objekt të realizuara nga qiramarrës të cilat kanë të bëjnë me: ndërtimin, rikonstrukcionin, adaptimin, mbindërtimin dhe ndërtimin shtesë me të cilat rritet vlera e objektit të qirasë.

(3) E drejta e refuzimit të tatimit paraprak ndodh në momentin, në të cilin janë plotësuar të gjitha kushtet sipas neneve 33 dhe 34 paragrafit (1) të këtij ligji."

**Neni 9**

Pas nenit 43 shtohet nen i ri 43-a si vijon:

**"Neni 43-a**

"(1) Në rast të qarkullimit nga nenii 4 paragrafi (4) të këtij ligji, kur debitori është i regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar gjatë qarkullimit të pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurë për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë të realizimit të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbarim, në emër dhe për llogari të debitorit llogaritje dhe pagesë të tatimit mbi vlerën e shtuar për qarkullimin e të mirave që janë lëndë e shitjes në këto procedura, kryen subjekti kompetent për arkëtim të detyrueshëm, përkatesisht përmbarim të detyrueshëm.

(2) Subjekti kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatesisht përmbarim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij nenii llogaritjen e tatimit e kryen në formular të posaçëm (TVSH-PNPI) Raport për tatim të mbajtur mbi vlerën e shtuar në procedurë të arkëtit të detyrueshëm dhe përmbarim të detyrueshëm, kurse pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar e kryen individualisht për secilin detyrës tatimor në llogari buxhetore të përcaktuar me dispozita të posaçme, në ditën kur është kryer pagesa nga fituesi i të mirës, për qarkullimin e të mirës i cili është lëndë e shitjes në procedurë për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbarim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbarim, kurse më së voni në afat prej pesë ditë pune.

(3) Prioritet të plotësimit të shumës nga fituesi i të mirës për qarkullimin e realizuar në procedura për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore ose përmbarim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbarim, ka plotësimi i detyrimit për pagesën e tatimit mbi vlerën e shtuar.

(4) Subjekti kompetent për arkëtim të detyrueshëm përkatesisht përmbarim të detyrueshëm nga paragrafi (1) i këtij nenii është i detyruar Raportin nga paragrafi (2) i këtij nenii së bashku me aktin që e përgatit në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe Ligjin për përmbarim i cili është bazë për fitim të pronësisë së të mirave të tundshme dhe të patundshme, t'i dorëzojë te organi kompetent tatimor, te debitori dhe fituesi i të mirës në ditën kur është kryer pagesa nga fituesi i të mirës, për qarkullimin e të mirës i cili është lëndë e shitjes në procedurën për arkëtim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore dhe në procedurë për përmbarim të detyrueshëm në pajtim me Ligjin për përmbarim, kurse më së voni në afat prej pesë ditë pune.

(5) Organi kompetent tatimor në bazë të Raportit nga paragrafi (2) i këtij nenii e ngarkon detyrësin tatimor, përkatesisht debitorin për shumën e tatimit të llogaritur dhe të paguar mbi vlerën e shtuar, nëse debitori nuk e ka treguar fitimin në fletëparaqitjen tatimore e cila parashtronhet në pajtim me nenin 41 të këtij ligji.

(6) Ministri i Financave i përcakton formën dhe përbajtjen e Raportit nga paragrafi (2) i këtij nenii."

**Neni 10**

Në nenin 51 në paragrafet (1), (6) dhe (10) shuma "2 000 000" zëvendësohet me shumën "1 000 000".

**Neni 11**

Në nenin 53, në paragrafin (1) shtohet fjali e re si vijon: "Fatura mund të jetet në formë të letrës ose në formë elektronike."

Në paragrafin (2) pas fjalisë së dytë shtohet fjali e re si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij nenii, gjatë bartjes së pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurën e arkëtit të detyrueshëm dhe në procedurë përmbaruese nuk i jetet faturë nga detyrësi tatimor, kurse nga subjekti i cili e zbaton procedurën përgatitet aktvendim për dorëzim të patundshmërisë të blerësit në zotërim ose vërtetim për shitje të realizuar në pajtim me Ligjin për procedurë tatimore ose konkluzion për shitje të realizuar në pajtim me Ligjin për përmbarim i cili ka të bëjë për fitim të pronësisë së të mirave të tundshme dhe të patundshme dhe Raport për tatim të mbajtur mbi vlerën e shtuar në procedurë të arkëtit të detyrueshëm dhe realizim të detyrueshëm."

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Detyrësi tatimor është i detyruar t'i dorëzojë, përkatesisht t'i sigurojë faturë pranuesit të të mirave ose shfrytëzuesit të shërbimit dhe të sigurojë ekzemplarë nga fatura për evidencën personale."

Pas paragrafit (11), shtohet paragraf i ri (12) si vijon:

"(12) Fatura e lëshuar në formë elektronike nuk duhet të përbajë vulë të dhënësit të faturës."

**Neni 12**

Pas nenit 53-a shtohet nen i ri 53-b si vijon:

**"Neni 53-b**

(1) Faturë e dhënë në formë elektronike llogaritet fatura e cila është dhënë si dokument elektronik.

(2) Pranuesi i faturës jep pëlqim me vullnetin e vet të dhënë eksplisit në formë të letrës se pranimin e faturave do ta realizojë në formë elektronike.

(3) Fatura në formë elektronike doemos duhet t'i kënaqë këto nevoja:

- të sigurohet autenticiteti i prejardhjes së faturës në mënyrë që pranuesi i faturës pa mëdyshje mund të përcaktojë se ajo faturë është dërguar nga dhënësi i faturës,

- të sigurohet integriteti i përbajtjes së faturës në mënyrë që teknologjia e zbatuar dhe procedurat të pamundësjojnë ndryshim të të dhënave në faturë,

- të sigurohet lexueshmëri e faturës, përkatesisht fotografji vizuale dhe e kuptueshme e faturës së dhënë në ekranin kompjuterik ose pajisje tjera elektronike në mënyrë të barabartë si dhe në letër.

(4) Kërkesat nga paragrafi (3) alinetë 1 dhe 2 të këtij nenii sigurohen me nënshkrimin e faturës me zbatimin e nënshkrimit elektronik, i cili bazohet në certifikatë të kualifikuar i cili është i rregulluar me Ligjin për të dhënat në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik."

**Neni 13**

Në nenin 56 pas paragrafit (1) shtohen katër paragrafë të rinj (2), (3), (4) dhe (5) si vijojnë:





- службености и други товари на земјиштето;
- времетраење на закупот согласно членот 18 на овој закон;
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не);
- почетна цена по еден хектар согласно членот 23 од овој закон;
- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање;
- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање;
- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица;
- банкарска гаранција за учество на јавното наддавање која е во износ на понудената годишна закупнина, и сметка на која се уплатува банкарската гаранција;
- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на банкарската гаранција за учество на јавното наддавање);
- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање и
- други податоци кои би биле предвидени со јавниот оглас.

#### Член 22-б

Потребна документација за учество на јавен оглас за површини над 10 хектари

Учесниците на јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп за површини над 10 хектари се должни да достават:

- а) за правни лица:
  - пријава (образец од подрачна единица на Министерството);
  - доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица;
  - доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување;
  - бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти, очекувани производно - економски резултати;
  - изјава (записана на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор;
  - банкарска гаранција за учество на јавен оглас во висина на понудената годишна закупнина и
  - друга потребна документација утврдена во јавниот оглас.
- б) за физички лица:
  - пријава (образец од подрачна единица на Министерството);
  - доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување;
  - фотокопија од лична карта;
  - потврда за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, решение за регистриран вршител на земјоделска дејност или доказ од централен регистар за регистриран трговец поединец;

- програма за користење на земјиштето која содржи основни податоци за семејството, техничко-технолошка опременост, целта за која ќе го користи земјиштето, пазарни аспекти;

- изјава за веродостојноста на податоците дадени со пријавата заверена на нотар;

- изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор;

- банкарска гаранција за учество на јавен оглас во висина на понудена годишна закупнина и

- друга потребна документација утврдена во јавниот оглас.

Некомплетни и ненавремено доставени пријави на јавниот оглас нема да се разгледуваат.

Во јавниот оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп за површини над 10 хектари може да биде утврдена и друга документација и тоа:

- доказ од надлежен орган за висината на годишен обрт на капитал на правното лице кое ќе се пријави на Јавниот оглас или на основачот на правното лице/подружницата кое е регистрирано во Република Македонија, доколку основачот е странско правно лице;

- доказ од надлежен орган за бројот на вработени лица во правното лице кое ќе се пријави на Јавниот оглас или на основачот на правното лице/подружницата кое е регистрирано во Република Македонија, доколку основачот е странско правно лице;

- изјава за висината на инвестициите на земјоделското земјиште предмет на Јавниот оглас и

- изјава за бројот на планирани вработувања.“

#### Член 4

Во членот 23 став 1 по зборовите: „по јавен оглас“ се додаваат зборовите: „за површини до 10 хектари и за површини над 10 хектари“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Доколку предмет на јавен оглас е блок со природни граници формиран од повеќе катастарски парцели со различна катастарска класа или географска целина составена од повеќе блокови со природни граници, се утврдува просечна почетната цена по хектар сразмерно на површината на катастарските парцели со различна катастарска класа кои го сочинуваат блокот со природни граници односно географската целина составена од повеќе блокови со природни граници.“

#### Член 5

Во членот 24 во насловот по зборовите: „учество на огласот“ се додаваат зборовите: „за површини до 10 хектари и за површини над 10 хектари“.

Во ставот 1 по зборовите „на јавниот оглас“ се додаваат зборовите „за површини до 10 хектари и за површини над 10 хектари“.

Во ставот 5 по зборот „сопственост“ се додаваат зборовите: „и даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување“.

#### Член 6

Во членот 25 во насловот по зборовите: „Потребна документација“ се додаваат зборовите: „за учество на јавен оглас за површини до 10 хектари“.

Во ставот 1 по зборовите: „во закуп“ се додаваат зборовите: „за површини до 10 хектари“.

Во точката а) алинејата 3 се менува и гласи:

„- доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување;“.

Во точката б) алинејата 2 се менува и гласи:

„- доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување;“.

#### Член 7

Во членот 25-в став 1 зборовите: „денот на јавното отворање на понудите по огласот“ се заменуваат со зборовите: “последниот ден за поднесување пријави за учество на јавниот оглас“.

#### Член 8

Во членот 26 став 1 по зборовите: „под закуп“ се додаваат зборовите: „за површини до 10 хектари“.

#### Член 9

По членот 26 се додава нов член 26-а, кој гласи:

#### „Член 26 –а

##### Исправка на јавниот оглас

Во случај на неправилности во постапката за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, утврдени од страна на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање од членот 21-а на овој закон, министерот на предлог на Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање, врши исправка на јавниот оглас.

Предлогот за исправка и исправката во јавниот оглас се врши најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за пријавување на јавниот оглас, а предлогот за поништување, кој задолжително ги содржи причините за предлогот Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање може да го даде најдоцна до истекување на рокот за спроведување на електронското јавно наддавање.

Исправката во јавниот оглас се објавува на начин утврден во член 22 од овој закон.“

#### Член 10

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

#### “Член 27-а

##### Електронско јавно наддавање

Изборот на најповелен понудувач во постапката по јавен оглас за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост над 10 хектари, се врши врз основа на највисоко понудена годишна запупнина по хектар постигната по пат на електронско јавно наддавање.

Постапката за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп за површини над 10 хектари може да се спроведе иако во неа земал учество и само еден понудувач и наддаде над почетната цена.

Минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот) како и функционалноста на софтверот за електронско јавно наддавање како и начинот на користење ги пропишува Владата на Република Македонија по предлог на Министерството.

Министерството управува и оперира со електронскиот систем за јавно наддавање.

Почетниот износ на електронското јавно наддавање од ставот 1 на овој член е во висина на почетната цена согласно член 23 од овој закон.

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање води записник од отварање на понудите, изготвува извештај за комплетност и соодветност на понудите, ја организира и спроведува постапката за електронско јавно наддавање, води записник за одржаните јавни наддавања.

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање во рок од три дена по истекот на рокот за поднесувањето на пријавите, по електронски пат ги извештува подносителите на пријавите на јавниот оглас за комплетноста и соодветноста на пријавата согласно условите од јавниот оглас, при што на понудувачите кои доставиле комплетна и соодветна пријава им доделува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на понудувачите кои доставиле некомплетна или несоодветна пријава им доставува известување дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

Понудувачите кои доставиле комплетна и соодветна пријава, на денот на јавното наддавање, се регистрираат на интернет страницата наведена во огласот со корисничкото име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право да учествуваат на јавното наддавање.

Електронското јавно наддавање започнува со објавување на почетната цена по хектар на земјоделското земјиште предмет на закуп, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците во јавното наддавање.

За успешно спроведена постапка за јавно наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по хектар.

Јавното наддавање не може да трае пократко од 15 минути. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање, од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање по завршување на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

Избран најповолен понудувач е лице учесник на електронското јавно наддавање кој понудил последна цена и која е највисока постигната закупнина по хектар понудена на јавното електронско наддавање.

За текот на јавното наддавање учесниците имаат право на приговор во рок од три дена по завршувањето на јавното наддавање до Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по пат на електронско јавно наддавање која одлучува по однос на приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот.

Против решението од ставот 13 на овој член, учесникот на наддавањето во рок од 15 дена од приемот на решението има право на жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос од втор степен.

Постапката за јавно наддавање завршува по истекот на рокот за поднесување на приговор доколку не е поднесен ниту еден приговор односно до донесување на решение по приговорот доколку не е поднесена жалба против решението, а ако е поднесена жалба против решението од ставот 13 на овој член, по правосилноста на решението.“

#### Член 11

Во член 28 ставот 1 се менува и гласи:

„Доколку изборот на најполовен понудувач се врши без спроведување на постапка за електронско јавно наддавање на земјоделско земјиште во државна сопственост до 10 хектари, Комисијата за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост води записник за отворање на понудите, изготвува извештај за евалуација на понудите и е должна во рок од 15 дена по завршувањето на јавниот оглас или јавниот повик да донесе одлука за избор на најполовен понудувач.“

#### Член 12

Во членот 29 по зборот „оглас“ се додаваат зборовите „спроведен без постапка за електронско јавно наддавање“.

#### Член 13

Започнатите постапки за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост по јавен оглас или јавен повик до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14).

#### Член 14

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 15

Одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10 од овој закон ќе отпочнат да се применуваат по три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

### L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TOKË BUJQËSORE

#### Neni 1

Нë Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 dhe 39/14), нë nenin 21 нë titull pas fjalës "Shpallje" shtohen fjalët: "përsipërfaqe deri нë 10 hektarë".

#### Neni 2

Pas nenit 21 shtohet nenii i ri 21-a, si vijon:

#### "Neni 21-a

Procedura e shpalljes publike përsipërfaqe mbi 10 hektarë

Ministria publikon shpallje publike për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore përsipërfaqe më të mëdha se 10 hektarë me anë të ankandit publik elektronik.

Procedurën për dhëni me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore mbi 10 hektarë, e zbaton Komisioni për Dhëni me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publik, të formuar nga ministria.

Komisioni për Dhëni me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publik elektronik nga paragrafi 2 i këtij neni, përbëhet nga kryetari dhe katër anëtarë dhe zëvendës të tyre nga sfera e ekonomisë, drejtisës, shkencave tehnike dhe sfera tjera relevante.

Në punën e Komisioni për Dhëni me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publike elektronik mund të marrin pjesë persona profesionistë të jashtëm pa të drejtë vote."

#### Neni 3

Në nenin 22 në titullin pas fjalës "shpallja" shtohen fjalët: "përsipërfaqe deri нë 10 hektarë".

Pas nenit 22 shtohen dy nene të reja 22-a, 22-b, si vijojnë:

#### "Neni 22-a

Mënyra e publikimit dhe përmbajtja e shpalljes përsipërfaqe mbi 10 hektarë

Shpallja publike nga nenii 21-a paragrafi 1 i këtij ligji publikohet së paku në tri gazeta ditore të cilat bodojnë Republikën e Maqedonisë, prej të cilave në një nga gazetat që bodojnë në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuhja maqedonase dhe në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Shpallja publike publikohet në së paku gjysmën e një faqje të gazetës ditore.

Afat për paraqitje të pjesëmarrijes në shpallje publike nuk mund të jetë më i shkurtër se 20 ditë as më i gjatë se 60 ditë, nga dita e publikimit të shpalljes publike.

Lidhur me llogaritjen e afateve nga paragrafi 3 i këtij nenii merret parasysh dita e publikimit të shpalljes publike në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Shpallja publike nga paragrafi 1 i këtij nenii në veçanti i përban këto të dhëna:

- sipërfaqen në hektarë që jepet me qira;
- të dhëna kadastrale të përmbajtura në aktzotërim ose të dhëna për atë se ku janë publikuar të njëjtat;
- dedikimin e tokës bujqësore;
- servitutin dhe ngarkesa tjera të tokës;
- kohëzgjatjen e qiramarrijes në pajtim me nenin 18 të këtij ligji;
- gjendjen në të cilën gjendet toka (nën kulturë ose jo);
- çmimin filletar për një hektar në pajtim me nenin 23 të këtij ligji;
- afatin e dorëzimit dhe mënyrën e dorëzimit të kërkesave përsipërfaqe në ankand publik;
- kohën e fillimit dhe kohëzgjatjen e ankandit publik;
- kushtet përsipërfaqe në ankand përfundimtare dhe persona juridikë;
- garancinë bankare përsipërfaqe në ankand publik e cila është në shumën e qirasë vjetore të ofruar dhe xhirollogarinë në të cilën paguhet garancia bankare;
- mënyrën dhe procedurën përzbatimin e ankandit (mënyra e legitimimit të pjesëmarrijëve në ankand, numri i nevojshëm i pjesëmarrijëve në pajtim me ligjin dhe fundi i ankandit, afati përsipërfaqe në ankand përfundimtare dhe persona juridikë);
- faqen e internetit në të cilën mbahet ankandi publik dhe
- të dhëna tjera të cilat do të parashihen me shpallje publike.

**Neni 22-b**

Dokumentacioni i nevojshëm për pjesëmarrje në shpallje publike për sipërfaqe mbi 10 hektarë

Pjesëmarrësit në ankandin publik për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore për sipërfaqe mbi 10 hektarë janë të obliguar të dorëzojnë:

a) për persona juridikë:

- fletëparaqitje (formularë nga njësia rajonale e Ministrisë),

- dëshmi (akt) të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë për regjistrimin e kryer në regjistrin tregtar ose nga organi tjetër kompetent për regjistrim të personave zyrtarë;

- dëshmi për pagimin e obligimeve lidhur me obligimet tatumore dhe kontributet në bazë të: tatimit personal për të hyrat, tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitimin, kontribute të sigurimit të detyrueshëm social;

- plani i biznesit i cili i përmban të dhëna për pjesëmarrje, qëllimin për të cilin do ta shfrytëzojë tokën, teknologjinë e zbatuar, numrin e të punësuarve, aspektet e tregut, rezultatet e pritura prodhuase ekonomike;

- deklaratë (të vërtetuar në noter) nga themeluesit dhe personi përgjegjës në personin juridik se nuk kanë qenë themelues ose drejtues të personit juridik që ka shfrytëzuar tokë bujqësore me qira në pronësi të shtetit, e i cili nuk i ka plotësuar obligimet e asaj marrëveshje;

- garanci bankare për pjesëmarrje në shpallje publike me shumë vjetore të qirasë së ofruar dhe

- dokumentacion tjetër të nevojshëm të përcaktuar në shpallje publike.

b) për persona fizikë:

- fletëparaqitje (formular nga njësia rajonale e Ministrisë);

- dëshmi për pagimin e obligimeve lidhur me obligimet tatumore dhe kontributet në bazë të: tatimit personal mbi të hyrat, tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitimin, kontribute të sigurimit të detyrueshëm social;

- fotokopje të letërnjoftimit;

- vërtetim për regjistrim në regjistrin unik të ekonomive bujqësore, aktvendim për kryerësin e regjistruar të veprimitari të bujqësore ose dëshmi nga regjistri qendror për tregtar individual të regjistruar;

- program për shfrytëzimin e tokës i cili përmban të dhëna themelore për familjen, pajisjen tekniko-teknologjike, qëllimin për të cilin shfrytëzohet toka, aspektet e tregut;

- deklaratë për autenticitetin e të dhënave të dhëna me kërkesën e vërtetuar në noter;

- deklaratë të vërtetuar në noter se nuk ka qenë themelues ose person përgjegjës në personin juridik i cili ka shfrytëzuar tokë bujqësore me qira në pronësi shtetërore, e i cili nuk i ka plotësuar obligimet e asaj marrëveshje;

- garanci bankare për pjesëmarrje në shpallje publike në lartësi të qirasë së ofruar vjetore dhe

- dokumentacion tjetër të nevojshëm të përcaktuar në shpalljen publike.

Kërkesat e pakompletuara dhe të dorëzuara jo në kohë të duhur në shpalljen publike nuk do të shqyrtohen.

Në shpalljen publike për dhënien e tokës bujqësore me qira në pronësi shtetërore për sipërfaqe mbi 10 hektarë mund të jetë i përcaktuar edhe dokumentacioni tjetër si vijon:

- dëshmi nga organi kompetent për lartësinë e qarkullimit vjetor të kapitalit të personit juridik i cili do të paraqitet në shpalljen publike ose themeluesit të personit juridik/degës që është regjistruar në Republikën e Maqedonisë, nëse themeluesi është person juridik i huaj;

- dëshmi nga organi kompetent për numrin e të punësuarve në personin juridik i cili do të paraqitet në shpalljen publike ose për themeluesin e personit juridik/degës që është i regjistruar në Republikën e Maqedonisë, nëse themeluesi është person i huaj juridik;

- deklaratë për lartësinë e investimeve të tokës bujqësore lëndë e shpalljes publike dhe

- deklaratë e numrit të punësimeve të planifikuara."

**Neni 4**

Në nenin 23 paragrafi 1 pas fjalëve: "sipas shpalljes publike" shtohen fjalët: "për sipërfaqe deri në 10 hektarë dhe për sipërfaqe mbi 10 hektarë".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Nëse lëndë e shpalljes publike është blloku me kufij natyrorë i formuar nga më shumë parcela të kadastrës me klasë të ndryshme të kadastrës ose tërësi gjeografike nga më shumë blloqe me kufij natyrorë, përcaktohet çmimi fillestare mesatar për një hektar në përpjesëtim me sipërfaqen e parcelave të kadastrës me klasë të ndryshme të kadastrës të cilat e përbëjnë bllokun me kufij natyrorë përkatesisht tërësi gjeografike të përbërë nga më shumë blloqe me kufij natyrorë."

**Neni 5**

Në nenin 24 në titullin pas fjalëve: "pjesëmarrje në shpallje" shtohen fjalët: "për sipërfaqe deri në 10 hektarë dhe për sipërfaqe mbi 10 hektarë".

Në nenin 1 pas fjalëve: "në shpalljen publike" shtohen fjalët: "për sipërfaqe deri në 10 hektarë dhe për sipërfaqe mbi 10 hektarë".

Në paragrafin 5 pas fjalëve "pronësi" shtohen fjalët: "edhe obligimet tatumore dhe kontributet në bazë të: tatimit personal mbi të hyrat, tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitim, kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social".

**Neni 6**

Në nenin 25 në titullin pas fjalëve: "Dokumentacioni i nevojshëm" shtohen fjalët: "për pjesëmarrje në shpalljen publike për sipërfaqe deri në 10 hektarë".

Në paragrafin 1 pas fjalëve: "në qira" shtohen fjalët: "për sipërfaqe deri në 10 hektarë".

Në pikën a) alineja 3 ndryshohet si vijon:

"-dëshmi për pagimin e obligimeve lidhur me obligimet tatumore dhe kontributet në bazë të: tatimit personal mbi të hyrat, tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitim, kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social;".

Në pikën b) alineja 2 ndryshohet si vijon:

"- dëshmi për pagimin e obligimeve lidhur me obligimet tatumore dhe kontributet në bazë të: tatimit personal mbi të hyrat, tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitim, kontributeve të sigurimit të detyrueshëm social;".

**Neni 7**

Në nenin 25-v paragrafi 1 fjalët: "dita e hapjes publike të ofertave për shpalljet" zëvendësohen me fjalët: "dita e fundit për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje në shpallje publike".

**Neni 8**

Në nenin 26 paragrafi 1 pas fjalëve: "me qira" shtohen fjalët: "për sipërfaqe deri në 10 hektarë".

**Neni 9**

Pas nenit 26 shtohet nenii i ri 26-a, si vijon:

"Neni 26-a  
Korrigimi i shpalljes publike

Në rast të parregullsive në procedurën për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetërore, të përcaktuara nga Komisioni për Dhënie me Qira të Tokës

Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publik elektronik nga nen 21-a i këtij ligji, ministri me propozim të Komisioni për Dhënie me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publik, kryen korrigjimin e shpalljes publike.

Propozimin për korrigjim dhe korrigjimi i shpalljes publike kryhet më së voni 15 ditë para kalimit të afatit për paraqitje në shpalljen publike, ndërsa propozimin për anulim, i cili detyrimisht i përban shkaqet e propozimit Komisioni për Dhënie me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publike elektronik mund ta jepë më së voni deri në kalimin e aftit për realizimin e ankandit publik elektronik.

Korrigjimi i shpalljes publike publikohet në mënyrë të rregulluar në nenin 22 të këtij ligji."

#### Neni 10

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:

#### "Neni 27-a

Ankandi publik elektronik

Zgjedhja e ofertuesit më të volitshëm në procedurën e shpalljes publike për dhëni e tokës bujqësore në pronësi të shtetit mbi 10 hektarë, bëhet në bazë të qiramarrjes më të lartë të ofruar në nivel vjetor për një hektar të arritur nëpërmjet ankandit publik elektronik.

Procedura për dhëni e tokës bujqësore në pronësi shtetërore me qira për sipërfaqe mbi 10 hektarë mund të realizohet edhe pse në të ka marrë pjesë vetëm një ofertues dhe ka dhënë mbi çmimin fillestare.

Standardet teknike minimale dhe kushtet në pikëpamjen e pajisjeve (harduerit) si dhe funksionalitetit të softuerit për ankand publik si dhe mënyrën e shfrytëzimit i përcaktion Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrisë.

Ministria menaxhon dhe operon me sistemin elektronik për ankand publik.

Shuma fillestare e ankandit publik nga paragrafi 1 i këtij nen është me shumë të çmimit fillestare në pajtim me nenin 23 të këtij ligji.

Komisioni për Dhënie me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publik elektronik mban procesverbal nga hapja e ofertave, përgatit raport për kompletësinë dhe përkatësinë e ofertave, e organizon dhe zbaton procedurën për ankand publik elektronik, mban procesverbal për ankandet e mbajtura publike.

Komisioni për Dhënie me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publik elektronik në afat prej tri ditësh pas kalimit të afatit për dorëzimin e kërkesave, në formë elektronike i informon parashtuesit e kërkesave të shpalljes publike për kompletësinë dhe përkatësinë e kërkesave në pajtim me kushtet e shpalljes publike, në ç'rast ofertuesve të cilët kanë dorëzuar kërkesë komplete dhe përkatëse u ndahet emri dhe shifra shfrytëzuese për pjesëmarrje në ankand publik, ndërsa ofertuesit të cilët kanë dorëzuar dokumentacion të pakompletuar u dorëzojnë njofshim se ata nuk do të marrin pjesë në ankand.

Ofertuesit të cilët kanë dorëzuar kërkesë komplete dhe përkatëse, në ditën e ankandit publik, janë regjistruar në internet faqen e cekur në shpallje me emrin dhe shifrën shfrytëzuese për pjesëmarrje në ankand publik, në ç'rast kanë të drejtë të marrin pjesë në ankand publik.

Ankandi publik elektronik fillon me publikimin e çmimit fillestare për një hektar të tokës bujqësore, lëndë e dhënes me qira, ndërsa zbatohet nëpërmjet ankandit nga ana e pjesëmarrësve në ankand publik.

Për zbatimin e suksesshëm të ankandit publik nevojitet të ketë së paku një ankand gradual mbi çmimin fillestare për një hektar.

Ankandi publik nuk mund të zgjatë më pak se 15 minuta. Ankandi publik konsiderohet i përfunduar në momentin e skadimit të kohës së përcaktuar në publikim, me ç'rast nëse në skadimin e dy minutave nga koha e përcaktuar për kohëzgjatje të ankandit publik, nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati i fundit për përfundimin e ankandit vazhdohet edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur në periudhë prej dy minutave të ardhshme nuk ka ofertë të re.

Ankandi publik vazhdon pa kufi derisa në kohëzgjatje prej dy minutave ka ofertë të re.

Komisioni për Dhënie me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet ankandit publik elektronik pas përfundimit të ankandit publik përgatit procesverbal për zbatimin e ankandit publik dhe në formë elektronike e dorëzon te të gjithë pjesëmarrësit e ankandit publik.

Ofertuesi i zgjedhur më i mirë është personi i ankandit elektronik publik i cili e ka ofruar çmimin e fundit i cili është më i lartë i arritur për qira për një hektar i ofruar në ankand publik elektronik.

Gjatë ankandit publik elektronik pjesëmarrësit kanë të drejtë ankese në afat prej tri ditëve pas përfundimit të ankandit publik në Komisionin për Dhënie me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore nëpërmjet të ankandit publik elektronik i cili vendos lidhur me ankesat me aktvendim në afat prej pesë ditësh nga pranimi i ankesës.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 13 i këtij nen, pjesëmarrësi në ankand në afat prej 15 ditësh nga pranimi aktvendimit ka të drejtë ankese në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrije në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Procedura për ankand publik përfundon pas kalimit të afatit për dorëzimin e ankesës nëse nuk është dorëzuar asnjë ankesë përkatësish deri në miratimin e aktvendimit për ankesë nëse nuk është dorëzuar ankesë kundër aktvendimit, e nëse është dorëzuar ankesë kundër aktvendimit nga paragrafi 13 i këtij nen, pas plotfuqishmërisë së aktvendimit."

#### Neni 11

Në nenin 28 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Nëse zgjedhja e ofertuesit më të volitshëm bëhet pa zbatimin e procedurës për ankand publik elektronik të tokës bujqësore në pronësi shtetërore deri në 10 hektarë, Komisionin për Dhënie me Qira të Tokës Bujqësore në Pronësi Shtetërore mban procesverbal për hapjen e ofertave, përgatit raport për evaluim të ofertave dhe është i obliguar që në afat prej 15 ditësh pas përfundimit të shpalljes publike ose thirrjes publike të marrë vendim për zgjedhjen e ofertuesit më të mirë."

#### Neni 12

Në nenin 29 pas fjalës "shpallje" shtohen fjalët: "i zbatuar pa procedurë për ankand publik elektronik".

#### Neni 13

Procedurat e filluara për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore me shpallje publike ose thirrje publike deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për tokë bujqësore ("Gazeta Zyrat e Republikës së Maqedonisë" numër 135/2007, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 dhe 39/14).

#### Neni 14

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 15

Dispozitit e neneve 2, 3, 4, 5, 6, 9 dhe 10 tē kētij ligji do tē fillojnē tē zbatohen pas tre muajve nga dita e hyrjes nē fuqi tē kētij ligji.

## Neni 16

Ky ligj hyn nē fuqi nē ditēn e tetē nga dita e botimit nē "Gazetēn Zyrtare tē Republikēs sē Maqedonisē".

**4101.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ  
НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО  
ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИС-  
КИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА**

Се прогласува Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 септември 2014 година.

Бр. 07-3287/1  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗАКОН**

**ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА  
ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА  
НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧ-  
НАТА ПОСТАПКА**

## Член 1

(1) Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (во натамошниот текст: Државната комисија) е надлежна за решавање по жалби против решенија донесени во прв степен во инспекциска постапка како и по жалби против одлуките за прекршок што се донесени од прекршочен орган, кога со закон е пропишано да одлучуваат во прекршочна постапка.

(2) Во постапката за решавање по жалби Државната комисија ги применува одредбите од Законот за општата управна постапка, Законот за инспекциски надзор и Законот за прекршоците доколку со овој или друг закон поинаку не е уредено.

## Член 2

(1) Државната комисија е државен орган кој е самостоен во својата работа и има својство на правно лице.

(2) Државната комисија има стручна служба. На вработените во стручната служба се применуваат одредбите од законот со кој се регулираат правата и обврските на административните службеници.

(3) Државната комисија се финансира од Буџетот на Република Македонија.

## Член 3

(1) Државната комисија е составена од претседател и шест члена кои функцијата ја извршуваат професионално.

(2) Претседателот и членовите на Државната комисија ги избира по пат на јавен конкурс и ги разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

(3) Претседателот и членовите на Државната комисија се избираат за период од пет години со право на повторен избор.

(4) За претседател на Државната комисија се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија;

- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен правен факултет;

- има најмалку шест години работно искуство на управни работи;

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,

2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

5. БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

6. АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и

- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

(5) За член на Државната комисија се избира лице кое:

- е државјанин на Република Македонија;

- во моментот на изборот со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование;

- има најмалку четири години работно искуство на правни работи;

- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

1. ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,

2. ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

3. ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

4. ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

5. БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

6. АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2) и

- да има положено психолошки тест и тест за интегритет.

(6) Изборот на членови на Државната комисија се врши врз основа на критериумите на стручност и компетентност и согласно начелото на соодветна и правична застапеност.

(7) Членовите на Државната комисија од своите редови избираат заменик-претседател.

(8) Претседателот и членовите на Државната комисија не можат да бидат членови во органи и тела кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија или Владата на Република Македонија.

**Член 4**

(1) На претседателот или членот на Државната комисија мандатот му престанува, ако:

- тоа сам го побара,
- наврши 64 години старост и
- настапи смрт на претседателот или членот.

(2) Претседателот или членот на Државната комисија се разрешува пред истекот на мандатот, ако:

- трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, што го утврдува Собранието на Република Македонија,

- е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци или

- врши работи кои се неспојливи со функцијата член или претседател на Државната комисија.

(3) Предлог за разрешување на претседателот и членот на Државната комисија може да поднесе и Владата на Република Македонија.

(4) За постоењето на причини за разрешување на претседателот или членот на Државната комисија пред истекот на мандатот, претседателот (или заменикот во случај на разрешување на претседателот) е должен да го извести Собранието на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на дознавањето.

(5) Собранието на Република Македонија започнува постапка за утврдување на предлог за избирање на претседател и членови на Државната комисија најмалку три месеци пред истекот на нивниот мандат. Постапката за избирање треба да заврши најмалку 30 дена пред редовниот истек на мандатот на претседателот и членовите.

**Член 5**

Начинот на работењето и одлучувањето на Државната комисија се уредува со деловник кој го донесува Комисијата.

**Член 6**

(1) Државната комисија за своето работење поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија до крајот на март во тековната година за претходната година, за усвојување.

(2) На барање на Собранието на Република Македонија Државната комисија е должна да поднесе извештај и за период пократок од една година.

(3) Годишниот извештај особено содржи:

- број на примени предмети,
- број на решени предмети (отфрлени, одбиени и прифатени жалби),
- број на нерешени предмети,
- број на предмети за кои е покренат управен спор (одбиени и прифатени предмети) и
- статистичка анализа на постапките на правна заштита.

**Член 7**

Забранет е секој облик на влијание врз донесувањето на одлуките на Државната комисија, а особено секоја злоупотреба на јавните овластувања, заради влијање на текот и исходот на постапката.

**Член 8**

(1) Во постапката по жалба пред Државната комисија против одлуките за прекршок што се донесени од прекршочен орган подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надоместок за водење на постапката во зависност од висината на изречената глоба, и тоа:

- до 1.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 20 евра во денарска противвредност,

- од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 50 евра во денарска противвредност,

- од 5.000 до 20.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 100 евра во денарска противвредност,

- од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 200 евра во денарска противвредност,

- од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 300 евра во денарска противвредност или

- над 200.000 евра во денарска противвредност, надоместок од 400 евра во денарска противвредност.

(2) Во постапката по жалба пред Државната комисија против решенија донесени во прв степен во инспекциска постапка подносителот на жалбата, плаќа административна такса за жалба во висина утврдена со закон.

(3) Надоместокот и таксата од став (1) на овој член и таксата од став (2) на овој член се приход на Буџетот на Република Македонија.

**Член 9**

(1) По жалбените предмети Државната комисија одлучува на седница со мнозинство од вкупниот број членови.

(2) Државната комисија може да работи само доколку на седницата се присутни најмалку пет члена. На седниците на Државната комисија задолжително присуствува претседателот и/или неговиот заменик.

(3) Член на Државната комисија не може да биде воздржан при гласање.

(4) Седниците на Државната комисија не се јавни.

(5) За постапката за советување и гласање се води посебен записник. Записникот го потпишуваат сите присутни членови на Државната комисија и записничарот.

(6) Државната комисија одлучува во рок од два месеци од денот на поднесување на жалбата.

(7) Кога Државната комисија постапува по изјавена жалба против решение кое еднаш било поништено и вратено на повторно решавање, постапувајќи по жалбата, Државната комисија сама ќе го реши предметот.

(8) Доколку Државната комисија не донесе решение во рокот од ставот (6) на овој член, подносителот на жалбата може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(9) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (8) на овој член да изврши надзор во Државната комисија дали е спроведена постапката согласно закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор го известува подносителот на жалбата.

(10) Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно закон донесува решение со кое ги задолжува претседателот и членовите на Државната комисија во рок од десет дена да одлучат по поднесената жалба и да го известат инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучиле по поднесената жалба.

(11) Доколку претседателот и членовите на Државната комисија не одлучат во рокот од ставот (10) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција против претседателот и членовите на Државната комисија и ќе определи до-

полнителен рок од пет работни дена, во кој претседателот и членовите на Државната комисија ќе одлучат по поднесената жалба за што во истиот рок ќе го известат инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој претседателот и членовите на Државната комисија одлучиле по поднесената жалба. Инспекторот во рок од три работни дена го информира подносителот на жалбата.

(12) Доколку претседателот и членовите на Државната комисија не одлучат и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го извести подносителот на жалбата.

(13) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (9) на овој член, подносителот на жалбата во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, приговорот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(14) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да го разгледа приговорот од ставот (13) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на жалбата согласно ставовите (9) и (10) на овој член и/или не поднесе пријава согласно ставовите (11) и (12) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Државната комисија дали е спроведена постапката согласно закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор ќе го информира подносителот на жалбата.

(15) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (14) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го извести подносителот на жалбата.

(16) Во случајот од ставот (15) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат, веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(17) Во случајот од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена го известува подносителот на жалбата.

(18) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно ставот (14) на овој член, подносителот на жалбата може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(19) Доколку претседателот и членовите на Државната комисија не одлучат во рокот од ставот (12) на овој член, подносителот на жалбата може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(20) Постапката пред Управниот суд е итна.

#### Член 10

(1) При решавање по жалбите Државната комисија води записник.

(2) Записникот треба да содржи битни податоци за преземените дејствија, односно одлуките донесени на расправата.

(3) Записникот го потпишува претседателот, пристапите членови и записничарот и е составен дел на предметот.

#### Член 11

Против решението на Државната комисија може да се покрене управен спор пред надлежен суд.

Тужбата против решението на Државната комисија не го одлага извршувањето на решението.

#### Член 12

(1) Постапките по жалби против решенија на инспекторите донесени во управна постапка во инспекциски надзор пред Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен започнати до отпочнувањето на примената на овој закон ќе се завршат од страна на Државната комисија согласно прописите по кои биле започнати.

(2) Решавањето на предметите започнати до денот на отпочнување на примената на овој закон по кои е поведен управен спор ќе продолжи согласно со одредбите од овој закон.

(3) Постојните закони со кои е утврдено правото на жалба против решенија на инспекторите пред Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен ќе се усогласат со одредбите од овој закон до денот на отпочнувањето на примената на овој закон.

(4) Постојните закони со кои е уредена надлежност на прекршочните органи да одлучуваат во прекршочна постапка ќе се усогласат со одредбите од овој закон до денот на отпочнувањето на примената на овој закон.

#### Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 февруари 2015 година.

### L I GJ

#### PËR THEMELIM TË KOMISIONIT SHTETËROR PËR VENDIMMARRJE NË SHKALLË TË DYTË NË SFERËN E MBIKËQYRJES INSPEKTUESE DHE PROCEDURËS KUNDËRVAJTËSE

##### Neni 1

(1) Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Shkallë të Dytë në Sferën e Mbikëqyrjes Inspektuese dhe Procedurës Kundërvajtëse (në tekstin e mëtejmë: Komisioni Shtetëror) єshtë kompetent për zgjidhjen e ankesave kundër aktvendimeve të miratuar në shkallë të parë në procedurë inspektuese si dhe për ankesa kundër vendimeve për kundërvajtje që janë miratuar nga organi kundërvajtës, kur me ligj єshtë përcaktuar të vendosin në procedurë kundërvajtëse.

(2) Në procedurën për vendosje për ankesa Komisioni Shtetëror i zbaton dispozitat nga Ligji për procedurë të përgjithshme administrative, Ligji për mbikëqyrje inspektuese dhe Ligji për kundërvajtje nëse me këtë ose me ligj tjetër nuk єshtë rregulluar ndryshe.

##### Neni 2

(1) Komisioni Shtetëror єshtë organ shtetëror i cili єshtë i pavarur në punën e tij dhe ka cilësinë e personit juridik.

(2) Komisioni Shtetëror ka shërbim profesional. Për të punësuarit në shërbimin profesional zbatohen dispozitat nga ligji me të cilin rregullohen të drejtat dhe obligimet e nëpunësve administrativë.

(3) Komisioni Shtetëror financohet nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

**Neni 3**

(1) Komisioni Shtetëror përbëhet nga kryetari dhe gjashtë anëtarë të cilët funksionin e kryejë profesionalisht.

(2) Kryetarët dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror i zgjedh nëpërmjet konkursit publik dhe i shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

(3) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror zgjidhen në periudhë prej pesë vitesh me të drejtë të zgjedhjes së sërishtme.

(4) Kryetar i Komisionit Shtetëror zgjidhet person i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- në momentin e zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës, ndalim për kryerjen e profesionit, veprimitarisë ose detyrës;

- ka marrë së paku 300 kredi sipas SETK ose ka mbaruar shkallën VII/1 fakultetin juridik;

- ka së paku gjashtë vjet përvojë pune në punët administrative;

- posedon një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtarish ose vërtetim për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

1. TOEFL IBT- së paku 74 pikë,
2. IELTS (IELTS)- së paku 6 pikë,
3. ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal)- së paku nivelin B2 (B2),

4. FCE (FCE) (Cambridge English: First)- të kaluar,

5. BULATS (BULATS) - së paku 60 pikë ose

6. APTIS (APTIS) - së paku nivelin B2 (B2) dhe të ketë kaluar testin psikologjik dhe testin për integritet.

(5) Për anëtar të Komisionit Shtetëror zgjidhet personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- në moment të zgjedhjes me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimitarisë ose detyrës;

- ka marrë së paku 300 kredi sipas SETK ose ka mbaruar shkallën VII/1 të arsimit;

- ka së paku katër vjet përvojë pune në punët administrative;

- posedon një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtarish ose vërtetim për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

1. TOEFL IBT - së paku 74 pikë,
2. IELTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
3. ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal)- së paku nivelin B2 (B2),

4. FCE (FCE) (Cambridge English: First)- të kaluar,

5. BULATS (BULATS)- së paku 60 pikë ose

6. APTIS (APTIS)- së paku nivelin B2 (B2) dhe

- të ketë kaluar testin psikologjik dhe testin për integritet.

(6) Zgjedha e anëtarëve të Komisionit Shtetëror kryhet në bazë të kriterieve të profesionalitetit dhe kompetencës dhe në pajtim me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat.

(7) Anëtarët e Komisionit Shtetëror nga radhët e tyre zgjedhin zëvendëskrytar.

(8) Kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror nuk mund të jenë anëtarë në organe dhe trupa të cilat i zgjedh ose emëron Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ose Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

**Neni 4**

(1) Kryetarit ose anëtarit të Komisionit Shtetëror mandati i pushon, nëse:

- vetë e kërkon këtë,

- mbush moshën 64 vjet dhe

- vdes kryetari ose anëtar.

(2) Kryetari ose anëtar i Komisionit Shtetëror shkarkohet para kalimit të mandatit, nëse:

- në mënyrë të përhershme e humb aftësinë për kryerjen e funksionit, që e konstaton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë,

- është dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale me dënim pa kusht prej së paku gjashtë muaj osse

- kryen punë të cilat janë të papajtueshme me funksionin anëtar ose kryetar i Komisionit Shtetëror.

(3) Propozim për shkarkim të kryetarit dhe anëtarit të Komisionit Shtetëror mund të parashtrojë edhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Për ekzistimin e arsyeve për shkarkimin e kryetarit ose anëtarit të Komisionit Shtetëror para kalimit të mandatit, kryetari (ose zëvendëskryetari në rast të shkarkimit të kryetarit) është i obliguar që ta njoftojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në afat prej 30 ditësh nga dita e kuptimit.

(5) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë fillon procedurë për përcaktimin e propozimit për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror së paku tre muaj para kalimit të mandatit të tyre. Procedura për zgjedhje duhet të mbarojë së paku 30 ditë para mbarimit të rregullt të mandatit të kryetarit dhe të anëtarëve.

**Neni 5**

Mënyra e punës dhe vendimarrja në Komisionin Shtetëror rregullohet me Rregullore të cilën e miraton Komisioni.

**Neni 6**

(1) Komisioni Shtetëror për punën e vet parashtron raport vjetor te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë deri në fund të marsit në vitin rrjedhës për vitin paraprak, për miratim.

(2) Me kërkesë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Komisioni Shtetëror është i obliguar që të parashtrojë raport edhe për periudhë më të shkurtër se një vit.

(3) Raporti vjetor veçanërisht përbën:

- numrin e lëndëve të pranuara,

- numrin e lëndëve të zgjidhura (ankesa të hedhura poshtë, të refuzuara dhe të pranuara),

- numrin e lëndëve të pazgjdhura,

- numrin e lëndëve për të cilat është ngritur kontest administrativ (lëndë të refuzuara dhe të pranuara) dhe

- analizën statistikore të procedurave të mbrojtjes juridike.

**Neni 7**

Ndalohet çdo formë e ndikimit mbi miratimin e vendimeve të Komisionit Shtetëror, e në veçanti çdo keqpërdorim i autorizimeve publike, për shkak të ndikimit në rrjedhën dhe rezultatin e procedurës.

**Neni 8**

(1) Në procedurën për ankesë para Komisionit Shtetëror kundër vendimeve për kundërvajtje që janë miratuar nga organi kundërvajtës parashtrues i ankesës, krahas taksës administrative, paguan dhe kompensim për mbajtjen e procedurës në varshmëri nga lartësia e gjobës së shqiptuar, si vijon:

- deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë, kompensim prej 20 eurosh në kundërvlerë me denarë,

- nga 1 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, kompensim prej 50 eurosh në kundërvlerë me denarë,

- nga 5 000 deri 20 000 euro në kundërvlerë me denarë, kompensim prej 100 eurosh në kundërvlerë me denarë,

- nga 20 000 deri 100 000 euro në kundërvlerë me denarë, kompensim prej 200 eurosh në kundërvlerë me denarë,

- nga 100 000 deri 200 000 euro në kundërvlerë me denarë, kompensim prej 300 eurosh në kundërvlerë me denarë ose

- mbi 200 000 euro në kundërvlerë me denarë, kompensim prej 400 eurosh në kundërvlerë me denarë

(2) Në procedurën për ankesë para Komisionit Shtetëror kundër aktvendimeve të miratuarë në shkallë të parë në procedurë inspektuese, parashtruesi i ankesës paguan taksë administrative për ankesë në shumë të përcaktuar me ligj.

(3) Kompensi i taksa nga paragrafi (1) i këtij neni dhe taksa nga paragrafi (2) i këtij neni janë të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

#### Neni 9

(1) Për lëndët e ankesës Komisioni Shtetëror vodos në mbledhje me shumicë nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

(2) Komisioni Shtetëror mund të punojë vetëm nëse në mbledhje janë prezent së paku pesë anëtarë. Në mbledhjet e Komisionit Shtetëror detyrimisht merr pjesë kryetari dhe/ose zëvendësi i tij.

(3) Anëtarë i Komisioni Shtetëror nuk mund të jetë i përbajtur gjatë votimit.

(4) Mbledhjet e Komisionit Shtetëror nuk janë publike.

(5) Për procedurën për këshillim dhe votim mbahet procesverbal i veçantë. Prosesverbalin e nënshkruanjë të gjithë anëtarët prezent të Komisionit Shtetëror dhe mbajtësi i procesverbalit.

(6) Komisioni Shtetëror vodos në afat prej dy muajve nga dita e parashtrimit të ankesës.

(7) Kur Komisioni Shtetëror vepron sipas ankesës së parashtruar kundër aktvendimit i cili një herë është anuluar dhe kthyer në zgjidhjen e sërishtme, duke vepruar sipas ankesës, Komisioni Shtetëror vetë do ta zgjidhë lëndën.

(8) Nëse Komisioni Shtetëror nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni, parashtruesi i ankesës mund ta njoftojë Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pesë ditësh pune.

(9) Inspektorati Shtetëror Administrativ është i obliguar që në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (8) i këtij neni, të kryejë mbikëqyrje në Komisionin Shtetëror nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin edhe në afat prej tri ditësh pune nga dita e mbikëqyrjes së kryer e njofton parashtruesin e ankesës.

(10) Inspektori nga Inspektorati Shtetëror Administrativ pas mbikëqyrjes së kryer në pajtim me ligjin miraton aktvendim me të cilin e detyron kryetarin dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror që në afat prej dhjetë ditësh të vendosin për ankesën e parashtruar dhe ta njoftojë inspektoratin për aktin e miratuar. Me njoftim dorëzohet kopje nga akti me të cilin kanë vendosur për ankesën e parashtruar.

(11) Nëse kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror nuk vendosin në afatin nga paragrafi (10) i këtij neni, inspektori do të parashtrojë kërkeshë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ kundër kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror dhe do të përcaktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune, në të cilin kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror do të vendosin për ankesën e parashtruar për çfarë në afat të njëjtë do ta njoftojnë inspektoratin për aktin e miratuar. Me njoftim dorëzohet kopje nga akti me të cilin kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror kanë vendosur për ankesën e

parashtruar. Inspektori në afat prej tri ditësh pune e informon parashtruesin e ankesës.

(12) Nëse kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror nuk vendosin edhe në afatin plotësues nga paragrafi (11) i këtij neni, inspektori në afat prej tri ditësh pune do të parashtrojë kallëzim te prokurori publik kompetent dhe në atë afat do ta njoftojë parashtruesin e ankesës.

(13) Nëse inspektori nuk vepron sipas njoftimit nga paragrafi (9) i këtij neni, parashtruesi i ankesës në afat prej pesë ditësh pune ka të drejtë të parashtrojë ankesë te sekretaria e drejtorit të Inspektoratit Shtetëror Administrativ. Nëse drejtori nuk ka sekretari, ankesa parashtruhet në sekretarinë e selisë së Inspektoratit Shtetëror Administrativ.

(14) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ është i obliguar që në afat prej tri ditësh pune ta shqyrtojë ankesën nga paragrafi (13) i këtij neni dhe nëse konstaton se inspektori nuk ka vepruar për njoftimin nga parashtruesi i ankesës në pajtim me paragrafet (9) dhe (10) të këtij neni dhe/ose nuk parashtron kallëzim në pajtim me paragrafet (11) dhe (12) të këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtrojë kërkeshë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse për kundërvajtje të përcaktuar në Ligjin për inspeksion administrativ për inspektorin, do të përcaktojë afat plotësues prej pesë ditësh pune në të cilin inspektori do të kryejë mbikëqyrje në Komisionin Shtetëror nëse është zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri ditësh pune nga dita mbikëqyrjes së kryer e informon parashtruesin e ankesës.

(15) Nëse inspektori nuk vepron edhe në afatin plotësues nga paragrafi (14) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ do të parashtrojë kallëzim te prokurori publik kompetent kundër inspektorit dhe në afat prej tri ditësh pune do ta njoftojë parashtruesin e ankesës.

(16) Në rastin nga paragrafi (15) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ, menjëherë e më së voni në afat prej një ditë pune, do të autorizojë inspektor tjetër që ta zbatojë mbikëqyrjen menjëherë.

(17) Në rastin nga paragrafi (16) i këtij neni, drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ në afat prej tri ditësh pune e njofton parashtruesin e ankesës.

(18) Nëse drejtori i Inspektoratit Shtetëror Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (14) të këtij neni, parashtruesi i ankesës mund të parashtrojë kallëzim te prokurori publik kompetent në afat prej tetë ditësh pune.

(19) Nëse kryetari dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror nuk vendosin në afatin nga paragrafi (12) i këtij neni, parashtruesi i ankesës mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën kompetente.

(20) Procedura në Gjykatën Administrative është urgjente.

#### Neni 10

(1) Gjatë zgjidhjes së ankesave Komisioni Shtetëror mban procesverbal.

(2) Procesverbali duhet të përbajë të dhëna të rëndësishme për veprimet e marra, respektivisht vendimet e miratuarë në bazë të debatit.

(3) Prosesverbalin e nënshkruan kryetari, anëtarët e pranishëm dhe mbajtësi i procesverbalit dhe është pjesë përbërëse e lëndës.

#### Neni 11

Kundër aktvendimit të Komisionit Shtetëror mund të ngritet kontest administrativ në gjykatën kompetente.

Padia kundër aktvendimit të Komisionit Shtetëror nuk e prolongon realizimin e vendimit.





мрежа. Условите може да вклучат примена на технички спецификации за интероперабилност, национални сигурносни правила, вклучувајќи ги и правилата за функционирање на мрежата, прифаќање на сертификати за персоналот и потврда за пуштање во употреба на железничко возило што го користи правното или физичкото лице што врши превоз за сопствени потреби.“

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор. За издадените дозволи Агенцијата води регистар за издадени дозволи.

(5) Сертификатот за сигурност од ставот (1) на овој член го издава Управата за сигурност во железничкиот систем. За издадените сертификати Управата води регистар за издадени сертификати.“

Ставовите (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (6),(7), (8) и (9).

#### Член 5

По членот 20 се додаваат два нови члена 20-а и 20-б, кои гласат:

##### „Член 20-а

(1) Дозволата за вршење на превоз за сопствени потреби важи додека правното или физичкото лице кое врши превоз за сопствени потреби ги исполнува условите утврдени во членот 20 став (2) од овој закон.

(2) Агенцијата врши контрола на лицето од ставот (1) на овој член кое врши превоз за сопствени потреби дали ги исполнува условите од членот 20 став (2) од овој закон и тоа најмалку на секои пет години од денот на издавањето на дозволата.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член Агенцијата може во секое време, доколку се посомнева дека лицето од ставот (1) на овој член не ги исполнува условите од членот 20 став (2) од овој закон, да провери дали истиот ги исполнува условите за нејзиното поседување.

(4) Доколку Агенцијата утврди дека лицето од ставот (1) на овој член не ги исполнува условите пропишани со членот 20 став (2) од овој закон или врши работи и услуги за трети лица му ја одзема дозволата.

(5) Во случај на статусни промени на лицето од ставот (1) на овој член, истиот е должен во рок од седум дена од настанатата статусна промена да поднесе барање до Агенцијата за издавање на нова дозвола.

(6) На лицето од ставот (1) на овој член за кој е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација, Агенцијата доколку утврди дека нема реални можности и докази за финансиско консолидирање во разумен временски рок, ќе донесе решение со кое ќе му забрани да врши превоз за сопствени потреби.

(7) Агенцијата ќе издаде дозвола на лицето од ставот (1) на овој член по поднесено писмено барање за издавање на дозвола што е можно во пократот рок, но не повеќе од триесет дена по доставувањето на сите релевантни податоци, а доколку барањето се одбива Агенцијата донесува решение во кое се наведуваат причините за одбивањето.

(8) Против решението од ставовите (6) и (7) од овој член може да се поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

#### Член 20-б

(1) Сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби може да важи за целата железничка мрежа на Република Македонија или само за одреден нејзин дел.

(2) Со сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби се обезбедува дека лицето од член 20 став (1) на овој закон има утврдено свој систем за сигурносно управување и дека ги исполнува барањата утврдени во техничките спецификации за интероперабилност и во националните сигурносни правила за да ги контролира ризиците и сигурно да работи на мрежата.

(3) За добивање на сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби за соодветна утврдена мрежа, правното или физичкото лице треба до Управта да ја достави следната документација за:

- примена на техничките спецификации за целосна интероперабилност или за дел или делови за интероперабилност и каде што е релевантно, за националните сигурносни правила и други правила што се применуваат во работењето, за персоналот, за железничките возила и дека работењето е во согласност со системот за сигурносно управување,

- различните категории на персоналот кој е вработен на неопределено или определено време, како и евидентија на персоналот за тоа дека ги познава условите од техничките спецификации за интероперабилност или националните правила што се однесуваат на сигурноста, а за кои поседуваат уредни сертификати и

- различните видови железнички возила што ги користи во превозот за сопствени потреби дека ги исполнуваат условите од техничките спецификации за интероперабилност или националните правила што се однесуваат на сигурност во железничкиот сообраќај, а за кои поседува потврди.

(4) На лицето од член 20 став (1) на овој закон кој ги исполнува условите, Управата му издава сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби.

(5) Во сертификатот за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби се наведуваат видот и обемот на извршување на железничките операции.

(6) Сертификатот за сигурност вршење на превоз за сопствени потреби се издава за период од пет години со можност за обновување од по пет години со поднесување на барање од страна на правното или физичкото лице кое врши превоз за сопствени потреби во рок од 30 дена пред истекот на рокот за кој е издаден.

(7) Во случај на кога е потребно податоците во сертификатот за вршење на превоз за сопствени потреби да се ажурираат целосно или делумно, односно кога видот или обемот на работењето се значително изменети, лицето од член 20 став (1) од овој закон, е должен во рок од седум дена од настанатата промена да поднесе барање до Управата за издавање на нов сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби.

(8) Ако Управата констатира дека лицето од член 20 став (1) на овој закон кој има сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби веќе не ги исполнува условите од сертификатот за сигурност што го има издадено, односно врши работи или услуги за трети лица, го одзема сертификатот за сигурност дел А и/или сертификатот за сигурност дел Б, образложувајќи ги причините за својата одлука.

(9) Управата ќе издаде сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби на лицето од член 20 став (1) од овој закон во рок од триесет дена по доставувањето на сите релевантни податоци, а доколку барањето се одбива Управата донесува решение во кое се наведуваат причините за одбивањето.“

#### Член 6

Во членот 23 став (1) зборовите: „од четири месеци“ се заменуваат со зборовите: „од триесет дена“.

#### Член 7

Во членот 64 став (4) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а договорот се склучува по претходно доставено одобрение од став (5) на овој член.“

Во ставот (5) зборовите: „органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура“ се заменуваат со зборовите: „Управата за сигурност во железничкиот систем“.

#### Член 8

По членот 64 се додава нов член 64-а, кој гласи:

##### „Член 64-а Маневрирање

(1) Маневрирање можат да вршат:

- железнички превозници кои вршат јавен железнички превоз,
- правни или физички лица кои вршат превоз за сопствени потреби,
- управител на инфраструктура и
- други правни или физички лица.

(2) Правните или физичките лица од ставот (1) алинеја 4 од овој член, за да може да вршат маневрирање треба да ги исполнуваат следните услови:

- поседуваат влечно возило регистрирано во регистарот на железнички возила во Република Македонија,
- се осигуриани во осигурително друштво и да приложи полиса за осигурување од минимален осигурителен износ од 50.000,00 евра во денарска противредност според девизниот курс на Народна Банка на Република Македонија и

- ги исполнуваат условите за стекнување на сертификат за сигурност за вршење на јавен железнички превоз утврдени во член 19 од овој закон или сертификат за сигурност за вршење на сопствени потреби утврдени во член 20-б од овој закон.

(3) Маневрирање се врши на станични колосеци со цел повлекување на вагони од станица на индустриски колосек заради утовар и истовар, или враќање на вагоните од индустриски колосек во станица по извршен утовар или истовар, ранжирање, составување на воз и други технолошки операции.

(4) Извршувањето на маневрирање на станични колосеци може да се врши само со претходно одобрение издадено од управителот на инфраструктурата.

(5) Начинот на вршењето на маневрирање го пропишува управителот на инфраструктурата.

(6) Маневрирање не може да се врши надвор од станица кон отворена пруга на која е приклучен индустрискиот колосек.

(7) По исклучок на ставот (6) на овој член маневрирање може да се врши и надвор од станица кон отворена пруга врз основа на добиено одобрување од страна на управителот на инфраструктурата врз основа на поднесено барање од субјектите од став (1) на овој член.

(8) Управителот на инфраструктура е должен одобрението од ставот (7) на овој член да го издаде во рок од пет дена.

(9) За вршење на маневрирање, управителот на инфраструктура потребно е да обезбеди пристап до инфраструктурата на недискриминаторен начин на сите баратели.“

#### Член 9

По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи:

##### „Член 65-а

(1) Правно или физичко лице кое врши превоз за сопствени потреби има право на пристап до железничката инфраструктура и може да врши превоз на железничката инфраструктура во согласност со добиената дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби и сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби.

(2) Пристап до железничката инфраструктура на лицето од ставот (1) на овој член го одобрува управителот на инфраструктура на транспарентен и недискриминаторски начин.

(3) За пристап на железничката инфраструктура лицето од ставот (1) на овој член склучува договор со управителот на инфраструктура.

(4) Договорот за пристап на железничката инфраструктура се склучува 60 дена пред почетокот на важење на новиот возен ред, освен ако има слободни капацитети кога може да се склучи и во текот на важечкиот возен ред и мора да биде недискриминаторски и во согласност со одредбите од овој и друг закон.

(5) Со договорот за пристап на железничката инфраструктура од ставот (3) на овој член се уредуваат меѓусебните права и обврски меѓу лицето од ставот (1) на овој член и управителот на инфраструктура во однос на доделените инфраструктурни капацитети, висината на надоместокот за пристап и користење на железничката инфраструктура, времето на траењето на договорот и можностите за негово продолжување, како и други прашања во врска со сигурноста на превозот и заштитата на околната.“

#### Член 10

По членот 67 се додава нов член 67-а, кој гласи:

##### „Член 67-а

,,(1) За користење на железничката инфраструктура за вршење на превоз за сопствени потреби и/или за маневрирање се плаќа надоместок. Висината на надоместокот ја утврдува управителот на инфраструктурата.

(2) Средствата од наплатата на надоместокот од ставот (1) на овој член се приход на управителот на инфраструктурата.

(3) За одредување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура од ставот (1) на овој член, се применуваат критериумите утврдени во членот 8 став (2) од овој закон.

(4) Управителот на инфраструктурите е должен наплатата да биде во согласност со правилата утврдени во објавата на мрежа.“

#### Член 11

Во членот 129 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:

,,- врши превоз за сопствени потреби без дозвола за вршење на превоз за сопствени потреби и без сертификат за сигурност за вршење на превоз за сопствени потреби или спротивно на дозволата односно сертификатот (член 20),“



Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

“(4) Lejen nga paragrafi (1) i këtij neni e jep Agjencia për rregullim të sektorit hekurudhor. Për lejet e lëshuara Agjencia mban regjistër për leje të lëshuara.

(5) Certifikatën për siguri nga paragrafi (1) të këtij neni e jep Drejtoria për Siguri në Sistemin Hekurudhor. Për certifikatat e lëshuara Drejtoria mban regjistër për certifikata të lëshuara.”

Paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (6), (7), (8) dhe (9).

#### Neni 5

Pas nenit 20 shtohen dy nene të reja 20-a dhe 20-b, si vijojnë:

#### "Neni 20-a

(1) Leja për kryerje të transportit për nevoja personale vlen derisa personi juridik ose fizik i cili kryen transport për nevoja personale i plotëson kushtet e përcaktuara në nenin 20 paragrafi (2) të këtij ligji.

(2) Agjencia kryen kontroll të personit nga paragrafi (1) i këtij neni i cili kryen transport për nevoja personale nëse i plotëson kushtet nga neni 20 paragrafi (2) i këtij ligji edhe atë së paku në çdo pesë vjet nga dita e dhënies së lejes.

(3) Me përashtim nga paragrafi (2) i këtij neni Agjencia në çdo kohë, nëse dyshon se personi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i plotëson kushtet nga neni 20 paragrafi (2) të këtij ligji, mund të kontrollojë nëse i njëjti i plotëson kushtet për posedimin e saj.

(4) Nëse Agjencia konstaton se personi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me nenin 20 paragrin (2) të këtij ligji ose kryen punë dhe shërbime për persona të tretë ia heq lejen.

(5) Në rast të ndryshimeve statusore të personit nga paragrafi (1) i këtij neni, i njëjti eshtë i obliguar që në afat prej shtatë ditësh nga ndryshimi i ndodhur statusor të parashtrojë kërkesë në Agjenci për dhënie të lejes së re.

(6) Personit nga paragrafi (1) i këtij neni për të cilin eshtë ngritur procedurë e falimentimit ose procedurë për likuidim, Agjencia nëse konstaton se nuk ka mundësi reale dhe dëshmi për konsolidim financiar në afat të arsyeshëm kohor, do të miratojë aktvendim me të cilin do t'i ndalojë të kryejë transport për nevoja personale.

(7) Agjencia do t'i japë leje personit nga paragrafi (1) i këtij neni pas kërkesës së parashtruar me shkrim për dhënie të lejes në afat sa më të shkurtër të mundshëm, por jo më shumë se 30 ditë pas dorëzimit të të gjitha të dhënavë relevante, e nëse kërkesa refuzohet Agjencia dorëzon aktvendim në të cilin shënohen shkaqet përfundim.

(8) Kundër aktvendimit nga paragrafët (6) dhe (7) të këtij neni mund të parashtronet padi në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

#### Neni 20-b

(1) Certifikata për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale mund të vlejë për të gjithë rrjetin hekurudhor të Republikës së Maqedonisë ose vetëm për pjesë të caktuar të tij.

(2) Me certifikatën për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale sigurohet se personi nga neni 20 paragrafi (1) të këtij ligji, ka përcaktuar sistem të vet për menaxhim të sigurtë dhe se i plotëson kërkesat e përcaktuara në specififikimet teknike për interoperabilitet dhe në rregullat nacionale të sigurisë që t'i kontrollojë rreziqet dhe në mënyrë të sigurtë të punojë në rrjet.

(3) Për marrjen e certifikatës për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale për rrjet përkatës të përcaktuuar, personi juridik ose fizik në Drejtori duhet ta dorëzojë dokumentacionin në vijim për:

- zbatim të specifikimeve teknike për interoperabilitet të plotë ose për një pjesë ose disa pjesë për interoperabilitet dhe ku është relevante, për rregullat nacionale të sigurisë dhe rregullat tjera të cilat zbatohen në punë, për personelin, për mjete hekurudhore dhe se puna është në pajtim me sistemin për menaxhim të sigurtë,

- kategoritë e ndryshme të personelit i cili është i punësuar në kohë të pacaktuar ose të caktuar, si dhe evidencë të personelit për atë se i njeh kushtet nga specififikimet teknike për interoperabilitet ose rregullat nacionale të cilat kanë të bëjnë me sigurinë, e për të cilat posedojnë certifikata të vlefshme dhe

- llojet e ndryshme të mjeteve hekurudhore të cilat i shfrytëzon në transport për nevoja personale se i plotësojnë kushtet nga specififikimet teknike për interoperabilitet ose rregullat nacionale të cilat kanë të bëjnë me sigurinë në komunikacionin hekurudhor, e për të cilat posedon vërtetim.

(4) Personit nga neni (20) paragrafi (1) i këtij neni i cili i plotëson kushtet, Drejtoria i jep certifikatë për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale.

(5) Në certifikatën për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale theksohen lloji dhe vëllimi i kryerjes së operacioneve hekurudhore.

(6) Certifikata për siguri në kryerje të transportit për nevoja personale jepet për periudhë prej pesë vitesh me mundësi për përtëritje prej pesë vitesh me parashtrim të kërkesës nga personi juridik ose fizik i cili kryen transport për nevoja personale në afat prej 30 ditësh para përfundimit të afatit për të cilin eshtë dhënë.

(7) Në rast kur eshtë e nevojshme të dhënat në certifikatën për kryerje të transportit për nevoja personale të azhurnohen plotësisht ose pjesërisht, përkatësisht kur lloji dhe vëllimi i punës janë dukshëm të ndryshuara, personi nga neni 20 paragrafi (1) të këtij neni, eshtë i obliguar që në afat prej shtatë ditësh nga ndryshimi i krijuar të parashtrojë kërkesë në Drejtori për dhënie të certifikatës së re për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale.

(8) Nëse Drejtoria konstaton se personi nga neni 20 paragrafi (1) të këtij neni i cili ka certifikatë për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale tanimë nuk i plotëson kushtet nga certifikata për siguri të cilën e ka dhënë, përkatësisht kryen punë ose shërbime për person të tretë, e heq certifikatën për siguri pjesa A dhe/ose certifikatën për siguri pjesa B, duke i arsyetur shkaqet përvendimin e vet.

(9) Drejtoria do t'i japë certifikatë për siguri për kryerje të transporti për nevoja personale personit nga neni 20 paragrafi (1) të këtij ligji në afat prej 30 ditësh pas dorëzimit të të gjitha të dhënavë relevante, e nëse kërkesa refuzohet Drejtoria miraton aktvendim në të cilin theksohen shkaqet e refuzimit.”

#### Neni 6

Në nenin 23 paragrafi (1) fjalët: "prej katër muajsh" zëvendësohen me fjalët: "prej 30 ditësh".

#### Neni 7

Në nenin 64 paragrafi (4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "e marrëveshja lidhet pas lejes së dorëzuar paraprakisht nga paragrafi (5) i këtij neni".

Në paragrafin (5) fjalët: "organi i administratës shtetërore kompetent për kryerje të punëve nga sfera e komunikacionit hekurudhor dhe infrastrukturës hekurudhore" zëvendësohen me fjalët: "Drejtoria për Siguri në Sistemin Hekurudhor".

#### Neni 8

Pas nenit 64 shtohet nen i ri 64-a, si vijon:

"Neni 64-a

Manovrimi

(1) Manovrim mund të kryejnë:

- transportues hekurudhorë të cilët kryejnë transport hekurudhor publik,
- persona juridikë ose fizikë të cilët kryejnë transport për nevoja personale,
- drejtori i infrastrukturës dhe
- persona tjerë juridikë ose fizikë.

(2) Personat juridikë ose fizikë nga paragrafi (1) alineja 4 të këtij ligji, që të mund të kryejnë manovrim duhet t'i plotësojnë këto kushte:

- posedojnë mjet tërheqës të regjistruar në regjistrin e mjeteve hekurudhore në Republikën e Maqedonisë,

- janë të siguruar në shoqëri të sigurimit dhe të dorëzojë policë për sigurim me shumë minimale të sigurimit prej 50.000,00 euro në kundërvlerë me denarë sipas kursit devizor të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë dhe

- i plotësojnë kushtet për pajisje me certifikatë për siguri për kryerje të transportit publik hekurudhor të përcaktuar në nenin 19 të këtij ligji ose certifikatë për siguri për kryerje të nevojave personale të përcaktuara në nenin 20-b të këtij ligji.

(3) Manovrim kryhet në binarë të stacioneve me qëllim tërheqjeje të vagonëve nga stacioni në binar industrial për ngarkim dhe shkarkim, ose kthim të vagonëve prej binarët industrialë në stacion pas ngarkimit ose shkarkimit të kryer, ndarjes, lidhjes së trenit dhe operacione tjera teknologjike.

(4) Kryerja e manovrimit në binarë të stacioneve mund të kryhet vetëm me leje paraprake të dhënë nga drejtori i infrastrukturës.

(5) Mënyrën e kryerjes së manovrimit e përcakton drejtori i infrastrukturës.

(6) Manovrimi nuk mund të kryhet jashtë stacionit drejt hekurudhës së hapur në të cilën është lidhur binari industrial.

(7) Me përashtim nga paragrafi (6) i këtij nenii manovrimi mund të kryhet edhe jashtë stacionit drejt hekurudhës së hapur në bazë të lejes së marrë nga drejtori i infrastrukturës në bazë të kërkesës së parashtruar nga subjektit nga paragrafi (1) i këtij nenii.

(8) Drejtori i infrastrukturës është i obliguar që lejen nga paragrafi (7) i këtij nenii ta japë në afat prej pesë ditësh.

(9) Për kryerje të manovrimit, drejtori i infrastrukturës është i obliguar që të sigurojë qasje te infrastruktura në mënyrë jodiskriminuese për të gjithë kërkuesit."

#### Neni 9

Pas nenit 65 shtohet nen i ri 65-a si vijon:

"Neni 65-a

(1) Personi juridik ose fizik i cili kryen transport për nevoja personale ka të drejtë në qasje te infrastruktura hekurudhore dhe mund të kryejë transport në infrastrukturën hekurudhore në pajtim me lejen e marrë për kryerje të transportit për nevoja personale dhe certifikatën për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale.

(2) Qasjen te infrastruktura hekurudhore personit nga paragrafi (1) i këtij nenii ia lejon drejtori i infrastrukturës në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese.

(3) Për qasje në infrastrukturën hekurudhore personi nga paragrafi (1) i këtij nenii lidh marrëveshje me drejtorin e infrastrukturës.

(4) Marrëveshja për qasje në infrastrukturën hekurudhore lidhet 60 ditë para fillimit të vlefshmërisë së orarit të ri të vozítjes, përvèç nëse ka kapacitet të lirë kur mund të lidhet edhe gjatë orarit të vlefshëm të vozítjes dhe doemos duhet të jetë jodiskriminuese dhe në pajtim me dispozitat e këtij ose ligjit tjeter.

(5) Me marrëveshjen për qasje në infrastrukturën hekurudhore nga paragrafi (3) i këtij nenii rregullohen të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella ndërmjet personave nga paragrafi (1) i këtij nenii dhe drejtorit të infrastrukturës në lidhje me kapacitetet e ndara infrastrukturore, lartësinë e kompensimit për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës hekurudhore, kohëzgjatjen e marrëveshjes dhe mundësitetë përvazhdimin e saj si dhe çështje tjera në lidhje me sigurinë e transportit dhe mbrojtjen e mjedisit."

#### Neni 10

Pas nenin 67 shtohet nen i ri 67-a si vijon:

"Neni 67-a

"(1) Për shfrytëzim të infrastrukturës hekurudhore për kryerje të transportit për nevoja personale dhe/ose për manovrim paguhet kompensim. Lartësinë e kompensimit e përcakton drejtori i infrastrukturës.

(2) Mjetet nga pagesa e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij nenii janë të hyra e drejtorit të infrastrukturës.

(3) Për caktim të lartësisë së kompensimit për shfrytëzim të infrastrukturës hekurudhore nga paragrafi (1) i këtij nenii, zbatohen kriteret e përcaktuara në nenin 8 paragrafi (2) të këtij ligji.

(4) Drejtori i infrastrukturës është i obliguar që arkëtimi të jetë në pajtim me rregullat e përcaktuara në shpaljen e rrjetit."

#### Neni 11

Në nenin 129 paragrafi (1) alineja 3 ndryshohet si vijon:

"- kryen transport për nevoja personale pa leje për kryerje të transportit për nevoja personale dhe pa certifikatë për siguri për kryerje të transportit për nevoja personale ose në kundërshtim me lejen përkatesisht certifikatën (neni 20),"

Pas alinesë 19 shtohet aline e re 20, si vijon:

"- kryen manovrim pa certifikatë për siguri për kryerje të transportit hekurudhor publik pjesa A dhe pjesa B (nenin 64-a),"

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

(3) Gjobë në shumë prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtje nga paragrafi (1) alinetë 3 dhe 20 të këtij nenii.

#### Neni 12

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për sistem hekurudhor.

#### Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**4104.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

### У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН НЕРЕЗИДЕНТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА

**I**

г. **Илија Исајловски** се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен нерезидентен амбасадор на Република Македонија во Република Белорусија, со седиште во Москва.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањет во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 10  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

**4105.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

### У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА КАНЦЕЛАРИЈАТА ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

**I**

г. **Сашко Стефков** се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Атина.

**II**

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Република Грција престанува заклучно со 4.11.2014 година.

**III**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањет во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 11  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

**4106.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

### У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

**I**

г-ѓа **Корнелија Утевска** се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин.

**II**

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија престанува заклучно со 31.08.2014 година.

**III**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањет во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 12  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

**4107.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

### У К А З ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА

**I**

г. **Ѓорѓи Филипов** се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија, со седиште во Виена.

**II**

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија престанува заклучно со 3.10.2014 година.

**III**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 13  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија  
д-р **Горче Иванов**, с.р.

**4108.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**УКАЗ**

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН НЕРЕЗИДЕНТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СЛОВАЧКАТА РЕПУБЛИКА**

**I**

г. **Ѓорѓи Филипов** се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен нерезидентен амбасадор на Република Македонија во Словачката Република, со седиште во Виена.

**II**

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Словачката Република престанува заклучно со 03.10.2014 година.

**III**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 14  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија  
д-р **Ѓорѓе Иванов**, с.р.

**4109.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**УКАЗ**

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН НЕРЕЗИДЕНТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАПОНИЈА**

**I**

г. **Ѓорѓи Филипов** се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен нерезидентен амбасадор на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Виена.

**II**

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија престанува заклучно со 31.08.2014 година.

**III**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 15  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија  
д-р **Ѓорѓе Иванов**, с.р.

**4110.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**УКАЗ**

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО**

**I**

г. **Мартин Треневски** се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО, со седиште во Брисел.

**II**

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО престанува заклучно со 30.09.2014 година.

**III**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**IV**

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 16  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија  
д-р **Ѓорѓе Иванов**, с.р.

**4111.**

Врз основа на член 4, став 1 од Законот за националниот уметник на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011), ја донесувам следната

**ОДЛУКА****I**

На Борис Трајанов му се доделува титулата национален уметник на Република Македонија.

**II**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-661/2  
1 септември 2014 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорѓе Иванов**, с.р.

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 4112.

Врз основа на член 44 став (4) точка 6) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ХРАНАТА

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, бр. 02-5534/1 од 30.7.2014 година.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6367/1  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

### 4113.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА ИМОТНО - ПРАВНИ РАБОТИ

##### Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи се дава на трајно користење без надоместок дел од недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“, запишан во Имотен лист бр. 9171 за КО Кичево 2, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр. 3352/3 број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б4, влез 1 кат ПР, намена на посебен дел од зграда ДП, просторија бр. 11, во површина од 17,24m<sup>2</sup> и просторија бр. 22, во површина од 41,84m<sup>2</sup> (од вкупната површина од 349m<sup>2</sup>).

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6424/1  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

### 4114.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПРАКАЊЕ ХУМАНИТАРНА ПОМОШ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

##### Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за испраќање хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Србија број 42-3720/4 од 17 мај 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2014).

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6564/1  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

### 4115.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

#### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.5 „ТАЖЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

##### Член 1

На Здружение на ловци ПОТПОЛОШКА с. Петровец - Петровец се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 5 „Тажево“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и явно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

##### Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

##### Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение на ловци ПОТПОЛОШКА с. Петровец - Петровец ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

**Член 4**

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија.

Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 850.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

**Член 5**

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6568/1  
26 август 2014 година  
Скопје  
Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4116.**

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ  
ОПШТА БОЛНИЦА СТРУМИЦА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ Здравствен дом Струмица му престанува користењето на движната ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VFI FLB1DSCY466894
Број на моторот:	C041246
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см <sup>3</sup>
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5
Регистарски број	SR-1696-AB

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел KOMPAK 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глюкометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и

новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско скlopливо носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

**Член 2**

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на ЈЗУ Општа болница Струмица.

**Член 3**

Директорот на ЈЗУ Здравствен дом Струмица склучува договор со директорот на ЈЗУ Општа болница Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6685/1  
26 август 2014 година  
Скопје  
Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4117.**

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ  
ОПШТА БОЛНИЦА ВЕЛЕС**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ Здравствен дом Велес му престанува користењето на движната ствар - амбулантно возило со медицинска опрема, и тоа:

возило:	RENAULT TRAFIC L2H2P2 2.0dCi 115hp
Изработено и специфицирано по европскиот стандард	EN 1789:2007
боја:	Бела
Шасија на возилото:	VFI FLB1DSCY466621
Број на моторот:	C041222
Тип на возило:	Амбулантно возило
Погонско гориво	Дизел
Погон	На предните тркала
Зафатнина на агрегатот	1995 см <sup>3</sup>
Сила на агрегатот	84 kW / 115 к.с.
Генерација на агрегатот	ЕУРО 5
Регистарски број	VE - 1906-AB

Движната ствар од став 1 на овој член е опремена со следната медицинска опрема:

Преносен аспиратор - SPENCER модел Blanco
Преносен респиратор (вентилатор) - SPENCER модел KOMPAK 202
Дефибрилатор - PHISIOCONTROL модел "LIFEPAK" 15
Глукометар - Систем за следење на гликоза во крв - "One Touch" "Select Mini"
Сиден апарат за мерење на крвниот притисок: SPENCER модел VISIO BUMPER
Преносен систем за кислородна поддршка: SPENCER
Балон за вентилација за возрасни, деца и новороденчиња: SPENCER модел B-LIFE
Комплет за имобилизација на вратен дел од рбетниот столб: SPENCER модел Nec Loc
Имобилизатор за глава: SPENCER модел Countour
Реанимациона торба, комплетно опремена: SPENCER модел Blue Bag 3
Автоматско склопливо носило: SPENCER модел Cross Twin
Кардиолошка столица: SPENCER модел 420 (silver)
Спинална даска: SPENCER модел B-BAK
Вакуум душек: SPENCER модел RES Q MATT
НОСИЛО – Макази: SPENCER модел SX

#### Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест, на ЈЗУ Општа болница Велес.

#### Член 3

Директорот на ЈЗУ Здравствен дом Велес склучува договор со директорот на ЈЗУ Општа болница Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6685/2  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 4118.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.8.2014 година, донесе

#### ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЗ-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО Д БАЛВАН ОПШТИНА ТЕТОВО**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на БЗ-големи угостителски единици КО Тетово-вон г.р., општина Тетово.

#### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7150	Тетово-вон г.р.	Скопски пат	нива	2

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:

13748 м<sup>2</sup>

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6698/1  
26 август 2014 година

Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

#### 4119.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

#### ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ – МОТЕЛ СО РЕСТОРАН КО Д БАЛВАН ОПШТИНА КАРБИНЦИ**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување–мотел со ресторан КО Д Балван, општина Карбинци.

#### Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
31	Д Балван	Горни Балван	нива	5

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:

8823 м<sup>2</sup>

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6699/1  
26 август 2014 година

Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4120.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕКРЕАТИВЕН КОМПЛЕКС КО БИЉАНОВЦЕ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА КУМАНОВО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренајмена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на рекреативен комплекс КО Биљановце - вон г.р., општина Куманово.

**Член 2**

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренајмена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1528	Свидовица	Завајлар	пасиште	2
дел 1552/4	Свидовица	Завајлар	пасиште	4
дел 2030	Свидовица	Тапилк	пасиште	2
1522/3	Свидовица	Завајлар	ливада	5
1522/4	Свидовица	Завајлар	ливада	5
дел 1526	Свидовица	Завајлар	нива	6
дел 1527	Свидовица	Завајлар	лозје	5
дел 1547/2	Свидовица	Завајлар	ливада	4
дел 1548/2	Свидовица	Завајлар	ливада	5
1970/2	Свидовица	Завајлар	нива	5
1971/2	Свидовица	Завајлар	нива	5
1976/2	Свидовица	Завајлар	нива	5
1977/2	Свидовица	Завајлар	нива	5
дел 1978/2	Свидовица	Завајлар	ливада	4
дел 1548/1	Свидовица	Завајлар	ливада	5
дел 1547/1	Свидовица	Завајлар	ливада	4
дел 1522/2	Свидовица	Завајлар	ливада	5
дел 1522/1	Свидовица	Завајлар	ливада	5

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 8387m<sup>2</sup>

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6702/1  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6703/1  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4121.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАП ОД РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р-1402 ДО ЗОНАТА СО ЛЕНТИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ ЗА ТИРЗ СТРУМИЦА И ПРИСТАПЕН ПАТ ОД ТИРЗ СТРУМИЦА ДО РЕЗЕРВОАР КО СВИДОВИЦА ОПШТИНА СТРУМИЦА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренајмена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристап од регионален пат Р-1402 до зоната со ленти за приклучување и исклучување за ТИРЗ Струмица и пристапен пат од ТИРЗ Струмица до резервоар КО Свидовица, општина Струмица.

**4122.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО СМОЛАРИ-ВОН Г.Р. И КО НОВО СЕЛО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА НОВО СЕЛО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренајмена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со придружни објекти КО Смолари-вон г.р. и КО Ново Село-вон г.р., општина Ново село.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 40398м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
14 дел	Смолари-вон г.р.	Онаа Страна	нива	6
4094 дел	Ново Село-вон г.р.	Куштица	пасиште	4
4093	Ново Село-вон г.р.	Куштица	пиз-други природно неплодни земјишта	0
4083	Ново Село-вон г.р.	Куштица	пасиште	4
4078 дел	Ново Село-вон г.р.	Куштица	пасиште	4
4092 дел	Ново Село-вон г.р.	Куштица	ливада	4
<b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:</b>				<b>58000 м<sup>2</sup></b>

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6707/1  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4123.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СО УГОСТИТЕЛСТВО КО БЕРОВО - ВОН Г.Р. ОПШТИНА БЕРОВО**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотелски комплекс со угостителство КО Берово-вон г.р., општина Берово.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 54283м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
7025	Берово-вон г.р.	Долчините	овоштарник	4
7023/1	Берово-вон г.р.	Долчините	овоштарник	4
7024	Берово-вон г.р.	Долчините	пасиште	6
7023/2	Берово-вон г.р.	Долчините	нива	6
<b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:</b>				<b>55000 м<sup>2</sup></b>

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6709/1  
26 август 2014 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4124.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СОПИШТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА БЛОК 4 ДЕЛ 1, 2, 3 И 4 КО СОПИШТЕ - ВОН ГРАД, ОПШТИНА СОПИШТЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Сопиште за изградба на блок 4 дел 1, 2, 3 и 4, КО Сопиште-вон град, општина Сопиште.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 91746м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела број	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1614	Сопиште-вонград	Осожница	пасиште	4
1615	Сопиште-вонград	Осожница	пасиште	4
1617/1	Сопиште-вонград	Осожница	пасиште	4
1620/1	Сопиште-вонград	Забел	нива	6
1620/2	Сопиште-вонград	Забел	нива	6
1621/1	Сопиште-вонград	Забел	пасиште	4
1623	Сопиште-вонград	Осожница	нива	6
1629	Сопиште-вонград	Забел	нива	7
1630	Сопиште-вонград	Осожница	нива	7
1632/2	Сопиште-вонград	Забел	нива	7
1633/1	Сопиште-вонград	Осожница	лозје	4
1653	Сопиште-вонград	Забел	нива	7
1667	Сопиште-вонград	Триделковци	лозје	4

Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 163600м<sup>2</sup>

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6710/1  
26 август 2014 година  
Скопје  
Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат претставници од Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Министерството за правда, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, Агенцијата за разузнавање, Дирекцијата за радиациона сигурност, Министерството за финансии—Царинската управа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство—Управата за хидро метеоролошки работи, Црвениот крст на Република Македонија и АД Електрани на Македонија—ЕЛЕМ.

3. Финансиските трошоци за подготовките, организацијата и реализацијата на вежбовната активност се обезбедуваат од Министерството за одбрана, просторите и материјално-техничките средства се обезбедуваат од Центарот за управување со кризи.

4. Министерството за одбрана како носител на вежбовната активност ќе ги изврши подготовките и организацијата на вежбовната активност.

5. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6797/1  
26 август 2014 година  
Скопје  
Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

### 4125.

Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „СЕЕСИМ-2014“ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Вежбовната активност „СЕЕСИМ-14“, симулацијска мрежа за Југоисточна Европа (во натамошниот текст: вежбовната активност) ќе се одржи во Центарот за управување со кризи во Република Македонија во периодот од 23.9.2014 до 26.9.2014 година, со цел промовирање на соработката, координацијата и интероперативноста меѓу земјите од Југоисточна Европа и проектите на Иницијативата од состанокот на министрите за одбрана на земјите од Југоисточна Европа, преку ефективна употреба на компјутерско моделирање и симулирање.

### 4126.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „PLATINUM WOLF - 15“, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM WOLF - 15“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Србија, во периодот од 16.11.2014 година до 28.11.2014 година, се испраќаат триесет припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Соединетите Американски Држави, а трошоците за транспорт и за трупно патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6798/1  
26 август 2014 година  
Скопје  
Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4127.**

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на:

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за локација на потегот кај автокамп „Партизан“, феријално одморалиште „Магнус“ и извиднички камп;

- ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за локација во кај детско одморалиште „Сутјеска“ (Младост).

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6929/1  
26 август 2014 година  
Скопје  
Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**4128.**

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за изработка на урбанистичко планска документација за општина Шуто Оризари.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7040/1  
26 август 2014 година  
Скопје  
Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

**4129.**

Врз основа на член 66-в став (7) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13), министерот за внатрешни работи, донесе

**ПРАВИЛНИК**

**ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за способност за извршување на работи на технички преглед на возила.

**Член 2**

Полагањето се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со :

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот;

- најмалку 36 столчиња;

- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку два на два метри;

- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19”;

- един централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање;

- локална комуникациска мрежа;
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

#### Член 3

Просториите за полагање на испитот имаат интернет конекција од најмалку 10mb/s, наменета само за електронското полагање на испитот и пристап до апликацијата на Министерството за внатрешни работи за спроведување на електронското полагање на испитот.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-58450/1  
25 август 2014 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

### 4130.

Врз основа на член 26 став (4) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14), министерот за транспорт и врски донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ПОДНЕСЕНИТЕ БАРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината како и начинот на водење на Регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти.

#### Член 2

Регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти кој го водат единиците на локалната самоуправа е книга во формат Б3 и се состои од насловна страна и внатрешна страна.

На насловната страна од Регистарот од став 1 на овој член е отпечатен грбот на Република Македонија а по него текстот: „Република Македонија, име на единица на локална самоуправа“, во средината е отпечатен текстот „Регистар за поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти“.

Внатрешната страна од Регистарот од став 1 на овој член содржи рубрики во кои се внесуваат следните податоци:

- реден број;
- деловоден (управен) број со датум, на поведената постапка по барањето;
- податоци за барателот (име, презиме и адреса на физичко лице односно назив и седиште на правно лице);
- вид на бесправен објект и
- забелешка.

Формата и содржината на Регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 3

Регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти кој го води органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот е книга во формат Б3 и се состои од насловна страна и внатрешна страна.

На насловната страна од Регистарот од став 1 на овој член е отпечатен грбот на Република Македонија а по него текстот: „Република Македонија, Министерство за транспорт и врски“, во средината е отпечатен текстот „Регистар за поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти“.

Внатрешната страна од Регистарот од став 1 на овој член содржи рубрики во кои се внесуваат следните податоци:

- реден број;
- деловоден (управен) број со датум, на поведената постапка по барањето;
- податоци за барателот (име, презиме и адреса на физичко лице односно назив и седиште на правно лице);
- вид на бесправен објект и
- забелешка.

Формата и содржината на Регистарот од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 4

Регистрите од членот 2 и членот 3 на овој правилник се водат во пишана и електронска форма.

#### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на регистарот за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/11).

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-12197  
26 август 2014 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески**, с.р.

Прилог 1




Република Македонија

Име на општина

Регистар за поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти



Прилог 2



Република Македонија

Министерство за транспорт и врски

Регистар за поднесени барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти



**4131.**

Врз основа на член 70-д став 4 и член 74-в став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски, донесе

**ПРАВИЛНИК  
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-  
НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКА-  
ТА И ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА НА ПРОС-  
ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ДЕЛ (ТЕ-  
ОРЕТСКИОТ ДЕЛ) ОД ИСПИТОТ ЗА СТЕКНУ-  
ВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ И ПРВИ-  
ОТ ДЕЛ (ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ) ОД ИСПИТОТ ЗА  
СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ ЗА ЧЛЕН НА ЕКИПАЖ  
НА БРОД**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање управувач на чамец и на првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање за член на екипаж на брод.

**Член 2**

Полагањето на првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање управувач на чамец и на првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање за член на екипаж на брод (во натамошниот текст: испитите), се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,

- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

**Член 3**

(1) Правното лице избрано за спроведување на испитите треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на податоци за спроведување на испитите, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.

(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице од став (1) на овој член треба да има и:

- пристап за користење на апликацијата на Министерството за транспорт и врски за спроведување на електронското полагање на испитите и

- интернет конекција во седиштето на правното лице од став (1) на овој член од најмалку 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитите.

**Член 4**

Електронскиот систем кој се користи за полагање на испитите, треба во целост да биде усогласен со пропишаниот начин на бодирање на испитните прашања на првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање управувач на чамец и на првиот дел (теоретскиот дел) од испитот за стекнување звање за член на екипаж на брод.

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на членовите 1 и 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13).

Бр. 01-12198

26 август 2014 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски  
**Миле Јанакиески, с.р.**

**4132.**

Врз основа на член 37-а став (4) и член 37-ж став (4) од Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13 и 42/14), министерот за транспорт и врски донесе

**ПРАВИЛНИК**

**ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОР-  
НИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКА-  
ТА И ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА НА ПРОС-  
ТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИОТ  
ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ОПШТА ПРОФЕСИОНАЛ-  
НА СПОСОБНОСТ И ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД  
ИСПИТОТ ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМ-  
ПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКОТО  
ВОЗИЛО И ЗА СТРУЧНО ПОЗНАВАЊЕ И КОМ-  
ПЕТЕНТНОСТ ВО ВРСКА СО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА, КАКО И ПЕРИОДИЧНИТЕ  
ПРОВЕРКИ НА ЗНАЕЊЕТО НА МАШИНОВОЗАЧ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на теоретскиот дел од испитот за општа професионална способност и теоретскиот дел од испитот за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, како и периодичните проверки на знаењето на машиновозач

онална способност и теоретскиот дел од испитот за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, како и периодичните проверки на знаењето на машиновозач.

#### Член 2

Полагањето на теоретскиот дел од испитот за општа професионална способност и теоретскиот дел од испитот за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, како и периодичните проверки на знаењето на машиновозач (во натамошниот текст: испитите), се спроведува во две простории од кои секоја одделно треба да биде опремена со:

- најмалку 36 работни бироа од кои 30 за станиците за тестирање, пет за членовите на комисијата за полагање и една за серверот,
- најмалку 36 столчиња,
- дисплеј за објавување на резултати со димензии од најмалку 2x2 метри,
- најмалку 30 персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19“,
- еден централен сервер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на процесот на тестирање,
- локална комуникациска мрежа,
- мрежен преклопник и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

#### Член 3

(1) Овластеното правно лице - Центар за обука и превозникот односно управителот на инфраструктурата треба да поседуваат соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на податоци за спроведување на испитите, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.

(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, овластеното правно лице - Центар за обука и превозникот односно управителот на инфраструктурата треба да имаат и:

- пристап за користење на апликацијата на Министерството за транспорт и врски за спроведување на електронското полагање на испитите и

- интернет конекција во седиштето на овластеното правно лице - Центар за обука и во седиштето на превозникот односно управителот на инфраструктурата од најмалку 10Мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитите.

#### Член 4

Електронскиот систем кој се користи за полагање на испитите, треба во целост да биде усогласен со пропишаниот начин на бодирање на испитните прашања на теоретскиот дел од испитот за општа професионална

способност и теоретскиот дел од испитот за стручно познавање и компетентност во врска со железничкото возило и за стручно познавање и компетентност во врска со железничката инфраструктура, како и периодичните проверки на знаењето на машиновозач.

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13).

Бр. 01-12199

26 август 2014 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски

**Миле Јанакиески, с.р.**

#### 4133.

Врз основа на член 70 став 11 и член 70-е став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13 и 42/14), министрот за транспорт и врски, донесе

#### ПРАВИЛНИК

**ЗА НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ, ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ, ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА СТЕКНАТОТО ЗВАЊЕ И НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ**

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот и програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец, образецот на уверението за стекнатото звање и начинот на бодирање на првиот- теоретски дел од испитот.

#### Член 2

Пријавувањето за полагање на испитот за стекнување звање управувач на чамец се врши со поднесување на пријава до Капетанијата на пристаништата – Охрид, најдоцна десет дена пред денот на одржувањето на испитот.

#### Член 3

Пријавата од членот 2 на овој правилник содржи: име и презиме на кандидатот, датум, година и место на раѓање, адреса на живеење или престојувалиште, број на лична карта, матичен број (ЕМБГ), државјанство, кој пат и кој дел од испитот го полага кандидатот, телефон/e-mail за контакт.

Кон пријавата се приложуваат следните документи:

- лекарско уверение за исполнување на условите за здравствена способност не постаро од една година,
- потврда за положен испит за давање прва помош,
- фотокопија од лична карта или друг личен документ и
- две фотографии на кандидатот со димензии 25 x 30 mm.

#### Член 4

Капетанијата на пристаништата, најдоцна до месец декември во тековната година изготвува план со динамиката за одржување и спроведување на испитот за наредната година.

По исклучок од ставот (1) на овој член, испит за стекнување звање управувач на чамец, може да се организира доколку за тоа се пројави интерес од страна на орган на државната управа или здружение на граѓани.

#### Член 5

Пред полагањето на испитот Комисијата од член 70 став 4 од Законот за внатрешната пловидба проверува дали во пријавата се наведени сите податоци и приложени документи од членот 3 на овој правилник.

Доколку при проверката се утврди дека некој од кандидатите не ги исполнува условите утврдени во членот 70 став 1 од Законот за внатрешната пловидба, односно не приложил некои од документите од член 3 став 2 на овој правилник не може да го полага испитот.

#### Член 6

Теоретскиот - прв дел од испитот се полага според испитни прашања за одделни тематски единици кои редоследно се утврдени во Програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец која е дадена во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Практичниот - втор дел од испитот се полага на чамец и се состои од проверка на кандидатот за: обученоста за управување, пристанување, приврзување, сидрење; практично познавање на пловидбени правила и прописи; маневар за спасување човек во вода; отстранување дефект на погонскиот уред на пловен објект; познавање на градбата и структурата на чамецот; употреба на појаси за спасување и гасење пожар на чамец.

#### Член 7

Теоретскиот - прв дел од испитот содржи 40 прашања, составени од страна на Комисијата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец, верификувани од Комисијата за верификација на испитните прашања, а во согласност со Програмата од членот 6 став 1 од овој правилник. Секој точен одговор на прашањата се вреднува со три поени.

#### Член 8

На кандидатот кој го положил испитот за стекнување звање управувач на чамец му се издава уверение за оспособеноост за управување со чамец.

Уверението за оспособеноост за управување со чамец се издава на образец со димензии 105 x 75 mm, на полутврда хартија во бела боја, вметната во прозирна пластична фолија.

Предната страна од образецот на уверението од став 1 на овој член содржи: во средината грбот на Република Македонија, под него натпис „Република Македонија“, „Министерство за транспорт и врски“, „Капетанија на пристаништата – Охрид“, од левата страна национална ознака MKD, под неа регистарски број, ЕМБГ, и фотографија на носителот на уверението со димензии 25 x 30 mm, а од десната страна текст „Уверение за оспособеноост за управување со чамец“, име и презиме, место и датум на раѓање и адреса и државјанство.

Задната страна од образецот на уверението од став 1 на овој член содржи: во средината текст „врз основа на член 70 од Законот за внатрешната пловидба, лицето \_\_\_\_\_ е оспособено да управува чамец со носивост до \_\_\_\_\_ и број на патници \_\_\_\_\_, место и датум на полагање на испитот и место за печат и потпис на овластено лице“.

Грбот на Република Македонија е со неговиот оригинален изглед и боја. Содржината на уверението од став 1 на овој член се печати на македонски и английски јазик.

Образецот на уверението од став 1 на овој член е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

#### Член 9

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот и програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец и образецот на уверението за стекнатото звање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/08).

#### Член 10

Одредбите од членот 7 на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 4 декември 2014 година.

#### Член 11

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 - 12200  
26 август 2014 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески, с.р.**

**Прилог 1****Програма за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец****I. Градиво****1. Основи на навигација:**

Познавање навигациски и пловидбени карти и нивно читање; определување курс на пловидбата; мерење оддалеченост; одредување координати; користење со прирачници за пловидбата; компас и негова употреба; извештаи за време; ветрови и нивни карактеристики.

**2. Основи на пловидбата и пловидбени прописи:**

Познавање прописи на пловидбата во пристаништа, канали, брани и преводници, крајбрежна пловидба на внатрешните води, пловидба во територијално море; правила за чамец, екипаж на чамец; светла и знаци за дневно и ноќно обележување на пловни објекти и пловни патишта; звучни сигнали на пловни објекти; престигнување, пресретнување и сечење курс во пловидба; пловидба во отежнати услови.

**3. Мотористика:**

Видови мотори; принцип на работа на моторите; подготовка ма мотор за ставање во погон; ставање мотор во погон и негово запирање; ладење и подмачкување на мотор; отстранување помали дефекти; акумулатори; видови горива и ракување со нив; средства за гасење пожар; заштита од загадување.

**4. Морнарски работи и вештини:**

Видови чамци (тип и материјал); намена на чамец; пловни особини на чамец (надводен дел, газ и димензии; опрема на чамец; стабилитет на чамец; јакиња и јазли; постапување во случај на пловидбена незгода (судар, заринкување, навлегување вода, пожар, паѓање човек во вода); пријавување пловидбена незгода.

**5. Радио телефонска служба:**

Исправи за радио-телефонска мрежа; следење радио-телефонски информации; идентификација на повикувачки знаци; воспоставување, одржување и прекин на радио-телефонска врска; сигнали за помош и известување; ред и првенство во радио сообраќајот; употреба на меѓународни таблици; радио телеграми; составување на букви и броеви.

**II. Прописи**

- Закон за внатрешната пловидба;
- Правилник за правилата, сигналите и ознаките за безбедна и уредна пловидба на пловните патишта на внатрешните води;
- Правилник за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака.

**III. Литература**

- Прирачник за управување со моторен чамец, автор: Златан Клечкароски - капетан на долга и внатрешна пловидба, второ дополнето издание Охрид 2005 и трето издание Охрид 2012.

**Прилог 2**

<b>MKD</b> Рег.бр. _____ Reg.No. ЕМБГ _____ PIN number 	 <b>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</b> <b>REPUBLIC OF MACEDONIA</b> Министерство за транспорт и врски Ministry of transport and communications Капетанија на пристаништа – Охрид Port Authority – Ohrid
<b>УВЕРЕНИЕ</b> за оспособеност за управување со чамец <b>CERTIFICATE</b> for qualification to drive a boat	
Име и презиме _____ Name and surname	
Место и датум на раѓање _____ Place and date of birth	
Адреса _____ Address	
Државјанство _____ Citizenship	

Врз основа на член 70 од Законот за внатрешната пловидба Лицето _____ е оспособено да управува со чамец Pursuant to Article 70 of the Law on internal sailing the person mentioned above is qualified to drive a boat.	
Со носливост до _____ и With a carriage up to	
Број на патници _____, And the number of passengers	
Место на полагање: _____ Place of passing the exam:	
Датум на полагање: _____ Date of passing the exam:	
<b>М.П.</b> Seal	Потпис на овластено лице Signature of the authorized person

## АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

**4134.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Аргулица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Аргулица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Аргулица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14064/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4135.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Коњари, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Коњари, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Коњари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14065/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4136.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Челопеци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Челопеци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Челопеци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14066/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4137.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тајмиште, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кичево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тајмиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тајмиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14067/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4138.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свидовица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свидовица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Свидовица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14068/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4139.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мокрино, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мокрино, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мокрино.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14069/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4140.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мала Црцорија, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мала Црцорија, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мала Црцорија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14070/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4141.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Станци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Станци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Станци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14071/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4142.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брезово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар .

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брезово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брезово.



**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 25.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушевица, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крушевица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крушевица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14077/1  
25 јули 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4148.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Никифорово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Никифорово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Никифорово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14542/1  
6 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4149.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Леуново, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Леуново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Леуново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14543/1  
6 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4150.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пештани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пештани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пештани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14544/1  
6 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4151.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рамне, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Рамне, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Рамне.



Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чарлија, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чарлија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14550/1  
6 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4157.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Цапари-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Цапари-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Цапари-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14551/1  
6 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4158.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Магарево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Магарево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Магарево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14552/1  
6 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4159.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 5.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трново-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трново-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трново-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14553/1  
6 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4160.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопотница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Сопотница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Сопотница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14608/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4161.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Норово, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Норово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Норово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14609/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4162.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тромеѓа во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тромеѓа, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тромеѓа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14610/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4163.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Франгово во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Франгово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Франгово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14611/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4164.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Франгово-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Франгово-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Франгово-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14612/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4165.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Татеши во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Татеши, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Татеши.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14613/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4166.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ваташа во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ваташа, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ваташа.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14614/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4167.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доброшинци-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доброшинци-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Доброшинци-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14615/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4168.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Барбарево во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Барбарево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Барбарево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14616/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4169.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гари во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Гари, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Гари.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14617/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4170.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Отишани во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Дебар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Отишани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Отишани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14618/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4171.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тетавци во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Тетавци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Тетавци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14619/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4172.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врањевци во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врањевци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Врањевци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14621/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4173.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брник во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14620/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4174.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добрушево-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Добрушево-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Добрушево-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14622/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4175.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Могила-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Могила-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Могила-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14623/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**

**4176.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛНОВИ**

На ден 7.8.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Луковица во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Луковица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Луковица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-14624/1  
7 август 2014 година  
Скопје

Директор,  
**Славче Трпески с.р.**



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламирање: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014130